



Влада на Република Северна Македонија

Скопје, 19 ноември 2024 година

Бр. 41-10326/5

До  
Претседателот на Собранието  
на Република Северна Македонија  
Скопје

Врз основа на членот 91 алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 208 и 209 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија Ви поднесува Предлог на закон за ратификација на измените и дополнувањата на Регионалната конвенција за Паневромедитерански префериенцијални правила за потекло, што го утврди на седницата, одржана на 19 ноември 2024 година.

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени д-р Тимчо Муцунски, министер за надворешни работи и надворешна трговија, Бесар Дурмиши, министер за економија и труд, Зоран Димитровски, заменик на министерот за надворешни работи и надворешна трговија и Марјан Ристески, заменик на министерот за економија и труд, а за повериеници Хаќим Сума, државен секретар во Министерството за економија и труд, Билјана Додевска, државен советник во Министерството за економија и труд и Наташа Дескоска помошник директор во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија.



Подготвил:  
Христина Мишевска, помлад соработник  
Проверил:  
Катерина Јаневска/Никола Пасков, рак. на одделение  
Контролиран:  
м-р Стојанко Радичевски/Jetmira Malishevska, пом. рак. на сектор  
Согласен:  
Снежана М. Пендовски, државен советник  
Одобрил:  
Зоран Брајчевски, раководител на сектор  
Игор Јанушев, генерален секретар на Владата

ПРЕДЛАГАЧ: Владата на Република Северна Македонија

ПРЕТСТАВНИЦИ: д-р Тимчо Муцунски,  
министр за надворешни работи и надворешна трговија

Бесар Дурмиши,  
министр за економија и труд

Зоран Димитровски,  
заменик на министерот за надворешни работи и надворешна трговија и

Марјан Ристески,  
заменик на министерот за економија и труд

ПОВЕРЕНИЦИ: Хаким Сума,  
државен секретар во Министерството за економија и труд

Билјана Додевска,  
државен советник во Министерството за економија и труд и

Наташа Дескоска  
помошник директор во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија

#### ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН

за ратификација на измените и дополнувањата на Регионалната конвенција за Паневромедитерански преферициски правила за потекло

**ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН**  
за ратификација на измените и дополнувањата на Регионалната конвенција за  
Паневромедитерански преференцијални правила за потекло

**Член 1**

Се ратификуваат измените и дополнувањата на Регионалната конвенција за Паневромедитерански преференцијални правила за потекло извршени со Одлука бр. 1/2023 на Заедничкиот Комитет на Регионалната конвенција за Паневромедитерански преференцијални правила за потекло од 7 декември 2023 година за измена на Регионалната конвенција за Паневромедитерански преференцијални правила за потекло, усвоена во Брисел на 7 декември 2023 година.

**Член 2**

Измените и дополнувањата на Конвенцијата од член 1 од овој закон извршени со Одлука бр. 1/2023 на Заедничкиот Комитет на Регионалната конвенција за Паневромедитерански преференцијални правила за потекло од 7 декември 2023 година за измена на Регионалната конвенција за Паневромедитерански преференцијални правила за потекло, во оригинал на английски јазик и со превод на македонски јазик, гласат:

**DECISION No 1/2023**  
**OF THE JOINT COMMITTEE**  
**OF THE REGIONAL CONVENTION**  
**ON PAN-EURO-MEDITERRANEAN PREFERENTIAL**  
**RULES OF ORIGIN**

**of 7 December 2023**

**on the amendment of the Regional Convention  
on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin**

THE JOINT COMMITTEE,

Having regard to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin<sup>1</sup>,  
and in particular to Article 4(3)(a), thereof,

---

<sup>1</sup> OJ EU L 54 26.2.2013, p. 4.

Whereas:

- (1) The Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin (the ‘Convention’) was signed in Brussels on 15 June 2011 and entered into force on 1 January 2012.
- (2) The pan-Euro-Mediterranean system of cumulation of origin is made up of a network of free trade agreements. It provides for a multilateral framework of identical rules of origin allowing for diagonal cumulation which applies without prejudice to the principles laid down in the relevant Agreements.
- (3) It is acknowledged in the preamble to the Convention that the rules of origin will need to be amended in order to better respond to the economic reality.
- (4) The Contracting Parties to the Convention agreed on the amendment of the Convention in order to provide for a new set of modernised and more flexible rules of origin.
- (5) The Convention should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

*Article 1*

1. The Convention shall be amended as set out in the Annex to this Decision.
2. The amendments to the Convention shall enter into force on 1 January 2025.

*Article 2*

This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

Done at Brussels, 7 December 2023

*For the Joint Committee*

*The Chair*

*Marko LÄTTI*

## ANNEX

*Sole Article*  
*Amendment of the Regional Convention*  
*on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin*

The Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin (the ‘Convention’) is amended as follows:

- (1) Article 1 is replaced by the following:

*‘Article 1’*

1. This Convention lays down provisions on the origin of goods traded under the relevant Agreements concluded between the Contracting Parties.
2. The concept of “originating products” and the methods of administrative cooperation relating thereto are set out in the Appendices to this Convention.

Appendix I sets out general rules for the definition of the concept of “originating products” and the methods of administrative cooperation.

Appendix II sets out special provisions that were agreed before 1 January 2019 and are applicable between certain Contracting Parties and derogating from the provisions laid down in Appendix I.

Special provisions applicable between certain Contracting Parties and derogating from the provisions laid down in Appendix I that were agreed before 1 January 2019 but not included in Appendix II remain valid.

3. For derogations agreed after 1 January 2019:

- (a) The Contracting Parties may apply in their bilateral trade special provisions derogating from the provisions laid down in Appendix I, provided that those special provisions are in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT);
- (b) Contracting Parties shall provide the chairperson of the Joint Committee with a version of the relevant Agreement concluded between the Contracting Parties in English or in French that contains the provisions referred to in point (a) and an accompanying letter in English or in French indicating the provisions of this Convention from which that relevant Agreement derogates;
- (c) The special provisions referred to in point (a) shall not enter into force before the end of the calendar month following the month in which the Contracting Parties provided the chairperson of the Joint Committee with the information referred to in point (b);
- (d) The chairperson of the Joint Committee shall notify the information referred to in point (b) to all other Contracting Parties and shall inform the Contracting Parties referred to in point (b) of that notification.

4. The following are Contracting Parties to this Convention:

- the European Union,
- the EFTA States as listed in the Preamble,
- the Kingdom of Denmark in respect of the Faroe Islands,
- the participants in the Barcelona Process as listed in the Preamble,
- the participants in the European Union’s Stabilisation and Association Process as listed in the Preamble, except the Republic of Croatia following its accession to the European Union,
- the Republic of Moldova,
- Georgia,
- Ukraine.

5. A third party that becomes Contracting Party in accordance with Article 5 shall be automatically added to the list set out in paragraph 4 of this Article.’;

(2) in Article 2, point (1) is replaced by the following:

‘(1) “Contracting Party” means the Contracting Parties listed in Article 1(4);’;

(3) in Article 4, paragraph 3, point (a) is replaced by the following:

‘(a) amendments to this Convention;’;

(4) in Article 5, paragraph 9 is replaced by the following:

‘9. From the date of the decision of the Joint Committee referred to in paragraph 4, the third party concerned may be represented with observer status in the Joint Committee and any sub-committee and working groups.’;

(5) Appendix I is replaced by the following:

## **Appendix I**

### **THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF “ORIGINATING PRODUCTS” AND METHODS OF ADMINISTRATIVE COOPERATION**

#### **TABLE OF CONTENTS**

##### **TITLE I        GENERAL PROVISIONS**

Article 1        Definitions

##### **TITLE II        DEFINITION OF THE CONCEPT OF “ORIGINATING PRODUCTS”**

Article 2        General requirements

Article 3        Wholly obtained products

- Article 4      Sufficient working or processing
- Article 5      Tolerance rule
- Article 6      Insufficient working or processing
- Article 7      Cumulation of origin
- Article 8      Conditions for the application of cumulation of origin
- Article 9      Unit of qualification
- Article 10     Sets
- Article 11     Neutral elements
- Article 12     Accounting segregation
- TITLE III     TERRITORIAL REQUIREMENTS**
- Article 13     Principle of territoriality
- Article 14     Non-alteration
- Article 15     Exhibitions
- TITLE IV     DRAWBACK OR EXEMPTION**
- Article 16     Drawback of or exemption from customs duties

## **TITLE V PROOF OF ORIGIN**

- Article 17 General requirements
- Article 18 Conditions for making out an origin declaration
- Article 19 Approved exporter
- Article 20 Procedure for issue of a movement certificate EUR.1
- Article 21 Movement certificates EUR.1 issued retrospectively
- Article 22 Issue of a duplicate movement certificate EUR.1
- Article 23 Validity of proof of origin
- Article 24 Free zones
- Article 25 Importation requirements
- Article 26 Importation by instalments
- Article 27 Exemption from proof of origin
- Article 28 Discrepancies and formal errors
- Article 29 Supplier's declarations
- Article 30 Amounts expressed in euro

**TITLE VI PRINCIPLES OF COOPERATION AND DOCUMENTARY EVIDENCE**

Article 31 Documentary evidence, preservation of proofs of origin and supporting documents

Article 32 Dispute settlement

**TITLE VII ADMINISTRATIVE COOPERATION**

Article 33 Notification and cooperation

Article 34 Verification of proofs of origin

Article 35 Verification of supplier's declarations

Article 36 Penalties

**TITLE VIII APPLICATION OF APPENDIX I**

Article 37 European Economic Area

Article 38 Liechtenstein

Article 39 Republic of San Marino

Article 40 Principality of Andorra

Article 41 Ceuta and Melilla

## List of Annexes

ANNEX I: Introductory notes to the list in Annex II

ANNEX II: List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order for the product manufactured to obtain originating status

ANNEX III: Text of the origin declaration

ANNEX IV: Specimens of movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1

ANNEX V: Special conditions concerning products originating in Ceuta and Melilla

ANNEX VI: Supplier's declaration

ANNEX VII: Long-term supplier's declaration

ANNEX VIII: List of Contracting Parties having opted to extend the application of Article 7(3) on importation of products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System

## **TITLE I**

### **GENERAL PROVISIONS**

#### *Article 1*

##### *Definitions*

For the purposes of this Convention:

- (a) “chapters”, “headings” and “sub-headings” mean the chapters, the headings and sub-headings (four- or six-digit codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonised Commodity Description and Coding System (“Harmonised System”) with the changes pursuant to the Recommendation of 26 June 2004 of the Customs Cooperation Council;
- (b) “classified” refers to the classification of goods under a particular heading or sub-heading of the Harmonised System;
- (c) “consignment” means products which are either:
  - (i) sent simultaneously from one exporter to one consignee; or
  - (ii) covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice;

- (d) “customs authorities of the Contracting Party” for the European Union means any of the customs authorities of the Member States of the European Union;
- (e) “customs value” means the value as determined in accordance with the Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (WTO Agreement on Customs Valuation);
- (f) “ex-works price” means the price paid for the product ex works to the manufacturer in the Contracting Party in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided that the price includes the value of all the materials used and all other costs related to its production, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported. Where the last working or processing has been subcontracted to a manufacturer, the term “manufacturer” refers to the enterprise that has employed the subcontractor.

Where the actual price paid does not reflect all costs related to the manufacturing of the product which are actually incurred in the Contracting Party, the ex-works price means the sum of all those costs, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported;

- (g) “fungible materials” or fungible products means materials or products that are of the same kind and commercial quality, with the same technical and physical characteristics, and which cannot be distinguished from one another;

- (h) “good” means both materials and products;
- (i) “manufacture” means any kind of working or processing including assembly;
- (j) “material” means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture of the product;
- (k) “maximum content of non-originating materials” means the maximum content of non-originating materials which is permitted in order to consider a manufacture as working or processing sufficient to confer originating status on the product. It may be expressed as a percentage of the ex-works price of the product or as a percentage of the net weight of those materials used falling under a specified group of chapters, chapter, heading or sub-heading;
- (l) “product” means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;
- (m) “territory” includes the land territory, internal waters and the territorial sea of a Contracting Party;
- (n) “value added” shall be taken to be the ex-works price of the product minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other Contracting Parties with which cumulation is applicable or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the exporting Contracting Party;

- (o) “value of materials” means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the exporting Contracting Party. Where the value of the originating materials used needs to be established, this point shall be applied *mutatis mutandis*.

## **TITLE II**

### **DEFINITION OF THE CONCEPT OF “ORIGINATING PRODUCTS”**

#### *Article 2*

##### *General requirements*

For the purpose of implementing the relevant Agreement, the following products shall be considered as originating in a Contracting Party when exported to another Contracting Party:

- (a) products wholly obtained in the Contracting Party, within the meaning of Article 3;
- (b) products obtained in the Contracting Party incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in that Contracting Party within the meaning of Article 4.

### *Article 3*

#### *Wholly obtained products*

1. The following shall be considered as wholly obtained in a Contracting Party when exported to another Contracting Party:
  - (a) mineral products and natural water extracted from its soil or from its seabed;
  - (b) plants, including aquatic plants, and vegetable products grown or harvested there;
  - (c) live animals born and raised there;
  - (d) products from live animals raised there;
  - (e) products from slaughtered animals born and raised there;
  - (f) products obtained by hunting or fishing conducted there;
  - (g) products of aquaculture where the fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates are born or raised there from eggs, larvae, fry or fingerlings;
  - (h) products of sea fishing and other products taken from the sea outside any territorial sea by its vessels;
  - (i) products made on board its factory ships exclusively from products referred to in point (h);

- (j) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials;
  - (k) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
  - (l) products extracted from the seabed or below the seabed which is situated outside its territorial sea but where it has exclusive exploitation rights;
  - (m) goods produced there exclusively from the products specified in points (a) to (l).
2. The terms “its vessels” and “its factory ships” in paragraph 1 (h) and (i) shall apply only to vessels and factory ships which meet each of the following requirements:
- (a) they are registered in the exporting or the importing Contracting Party;
  - (b) they sail under the flag of the exporting or the importing Contracting Party;
  - (c) they meet one of the following conditions:
    - (i) they are at least 50 % owned by nationals of the exporting or the importing Contracting Party, or
    - (ii) they are owned by companies:
      - which have their head office and their main place of business in the exporting or the importing Contracting Party, and

- which are at least 50 % owned by the exporting or the importing Contracting Party or public entities or nationals of those Parties.
- 3. For the purposes of paragraph 2, when the exporting or the importing Contracting Party is the European Union, it means the Member States of the European Union.
- 4. For the purposes of paragraph 2, the EFTA States are to be considered as one Contracting Party.

*Article 4*

*Sufficient working or processing*

- 1. Without prejudice to paragraph 3 of this Article and to Article 6, products which are not wholly obtained in a Contracting Party shall be considered to be sufficiently worked or processed when the conditions laid down in the list in Annex II for the goods concerned are fulfilled.
- 2. If a product which has acquired originating status in a Contracting Party in accordance with paragraph 1 is used as a material in the manufacture of another product, no account shall be taken of the non-originating materials which may have been used in its manufacture.
- 3. The determination of whether the requirements of paragraph 1 are met, shall be carried out for each product.

However, where the relevant rule is based on compliance with a maximum content of non-originating materials, the customs authorities of the Contracting Parties may authorise exporters to calculate the ex-works price of the product and the value of the non-originating materials on an average basis as set out in paragraph 4, in order to take into account fluctuations in costs and currency rates.

4. In the case referred to in the second subparagraph of paragraph 3, an average ex-works price of the product and average value of non-originating materials used shall be calculated respectively on the basis of the sum of the ex-works prices charged for all sales of the same products carried out during the preceding fiscal year and the sum of the value of all the non-originating materials used in the manufacture of the same products over the preceding fiscal year as defined in the exporting Contracting Party, or, where figures for a complete fiscal year are not available, a shorter period which should not be less than three months.
5. Exporters having opted for calculation on an average basis shall consistently apply such a method during the year following the fiscal year of reference, or, where appropriate, during the year following the shorter period used as a reference. They may cease to apply such a method where during a given fiscal year, or a shorter representative period of no less than three months, they record that the fluctuations in costs or currency rates which justified the use of such a method have ceased.

6. The averages referred to in paragraph 4 shall be used as the ex-works price and the value of non-originating materials respectively, for the purpose of establishing compliance with the maximum content of non-originating materials.

*Article 5*

*Tolerance rule*

1. By way of derogation from Article 4 and subject to paragraphs 2 and 3 of this Article, non-originating materials which, according to the conditions set out in the list in Annex II, are not to be used in the manufacture of a given product may nevertheless be used, provided that their total net weight or value assessed for the product does not exceed:
  - (a) 15 % of the net weight of the product falling within Chapters 2 and 4 to 24, other than processed fishery products of Chapter 16;
  - (b) 15 % of the ex-works price of the product for products other than those covered by point (a).

This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System, for which the tolerances mentioned in Notes 6 and 7 of Annex I shall apply.

2. Paragraph 1 of this Article shall not allow to exceed any of the percentages for the maximum content of non-originating materials as specified in the rules laid down in the list in Annex II.

3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to products wholly obtained in a Contracting Party within the meaning of Article 3. However, without prejudice to Article 6 and to Article 9(1), the tolerance provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article shall nevertheless apply to a product for which the rule laid down in the list in Annex II requires that the materials which are used in the manufacture of that product are wholly obtained.

*Article 6*

*Insufficient working or processing*

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, the following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article 4 are satisfied:
  - (a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage;
  - (b) breaking-up and assembly of packages;
  - (c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;
  - (d) ironing or pressing of textiles;
  - (e) simple painting and polishing operations;

- (f) husking and partial or total milling of rice; polishing, and glazing of cereals and rice;
- (g) operations to colour or flavour sugar or form sugar lumps; partial or total milling of crystal sugar;
- (h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;
- (i) sharpening, simple grinding or simple cutting;
- (j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching (including the making-up of sets of articles);
- (k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;
- (l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;
- (m) simple mixing of products, whether or not of different kinds;
- (n) mixing of sugar with any material;
- (o) simple addition of water or dilution or dehydration or denaturation of products;

- (p) simple assembly<sup>1</sup> of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;
  - (q) slaughter of animals;
  - (r) a combination of two or more operations specified in points (a) to (q).
2. All the operations carried out in the exporting Contracting Party on a given product shall be taken into account when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.

*Article 7*

*Cumulation of origin*

1. Without prejudice to Article 2, products shall be considered as originating in the exporting Contracting Party when exported to another Contracting Party if they are obtained there, incorporating materials originating in any other Contracting Party provided that the working or processing carried out in the exporting Contracting Party goes beyond the operations referred to in Article 6. It shall not be necessary for such materials to have undergone sufficient working or processing.

---

<sup>1</sup> Explanatory notes including a definition of “simple assembly” will be established by the Contracting Parties.

2. Where the working or processing carried out in the exporting Contracting Party does not go beyond the operations referred to in Article 6, the product obtained by incorporating materials originating in any other Contracting Party, shall be considered as originating in the exporting Contracting Party only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in more than one other Contracting Party. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the Contracting Party which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in the exporting Contracting Party.
3. Without prejudice to Article 2, and with the exclusion of products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System, working or processing carried out in a Contracting Party other than the exporting Contracting Party shall be considered as having been carried out in the exporting Contracting Party when the products obtained undergo subsequent working or processing in that exporting Contracting Party.
4. Without prejudice to Article 2, for products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System and only for the purposes of bilateral trade between two Contracting Parties, working or processing carried out in the importing Contracting Party shall be considered as having been carried out in the exporting Contracting Party when the products undergo subsequent working or processing in that exporting Contracting Party.

For the purposes of this paragraph, the participants in the European Union's Stabilisation and Association process and the Republic of Moldova are to be considered as one Contracting Party.

5. Contracting Parties may opt to extend the application of paragraph 3 of this Article on importation of products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System unilaterally. The Contracting Party that decides to extend the application of paragraph 3 of this Article shall notify the Joint Committee of that decision, as well as of any modifications thereof. Annex VIII shall contain the list of Contracting Parties that have extended the application of paragraph 3 of this Article to the importation of products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System. The list of Contracting Parties shall be promptly updated after any Contracting Party has ceased to apply the extension. Each Contracting Party shall publish a notice with the list of Contracting Parties in Annex VIII in accordance with their respective internal procedures.
6. For the purposes of cumulation within the meaning of paragraphs 3 to 5 of this Article, the originating products shall be considered as originating in the exporting Contracting Party only if the working or processing undergone there goes beyond the operations referred to in Article 6.
7. Products originating in one of the Contracting Parties referred to in paragraph 1 which do not undergo any working or processing in the exporting Contracting Party shall retain their origin if exported into one of the other Contracting Parties.

## *Article 8*

### *Cumulation of origin – Conditions for its application*

1. The cumulation provided for in Article 7 may be applied only provided that:
  - (a) a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) is applicable between the Contracting Parties involved in the acquisition of the originating status and the Contracting Party of destination; and
  - (b) goods have acquired originating status by the application of rules of origin identical to those given in this Convention.
2. Notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply cumulation shall be published in the *Official Journal of the European Union* (C series) and in the Contracting Parties which are party to the relevant Agreements, according to their own procedures.

The cumulation provided for in Article 7 shall apply from the date indicated in those notices.

The Contracting Parties shall provide the other Contracting Parties which are party to the relevant Agreements, through the European Commission, with details of the Agreements, including their dates of entry into force, which are applied with the other Contracting Parties.

3. The proof of origin should include the statement in English “CUMULATION APPLIED WITH (name of the country/countries in English)” when products obtained the originating status in the exporting Contracting Party by application of cumulation of origin in accordance with Article 7.

In case a movement certificate EUR.1 is used as a proof of origin, that statement shall be made in box 7.

4. Contracting Parties may decide, for the products exported to them that obtained the originating status in the exporting Contracting Party by application of cumulation of origin in accordance with Article 7, to waive the obligation of including on the proof of origin the statement referred to in paragraph 3 of this Article.

The Contracting Parties will notify the Joint Committee of their decision to make use of that option. Notices indicating the updated list of Contracting Parties that made use of that option shall be published by the Contracting Parties, according to their own procedures.

## *Article 9*

### *Unit of qualification*

1. The unit of qualification for the application of this Convention shall be the particular product which is considered as the basic unit when determining classification using the nomenclature of the Harmonised System.

It follows that:

- (a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonised System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification;
  - (b) when a consignment consists of a number of identical products classified under the same heading of the Harmonised System, each individual item shall be taken into account when applying this Convention.
2. Where, under General Rule 5 of the Harmonised System, packaging is included with the product for classification purposes, it shall be included for the purpose of determining origin.
  3. Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in the ex-works price thereof, shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.

*Article 10*

*Sets*

Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonised System, shall be regarded as originating when all the component products are originating.

When a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall however be regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not exceed 15 % of the ex-works price of the set.

## *Article 11*

### *Neutral elements*

In order to determine whether a product is an originating product, no account shall be taken of the origin of the following which might be used in its manufacture:

- (a) energy and fuel;
- (b) plant and equipment;
- (c) machines and tools;
- (d) any other goods which do not enter, and which are not intended to enter, into the final composition of the product.

## *Article 12*

### *Accounting segregation*

1. If originating and non-originating fungible materials are used in the working or processing of a product, economic operators may ensure the management of materials using the accounting segregation method, without keeping the materials on separate stocks.
2. Economic operators may ensure the management of originating and non-originating fungible products of heading 1701 using the accounting segregation method, without keeping the products on separate stocks.

3. Contracting Parties may require that the application of accounting segregation is subject to prior authorisation by the Customs authorities. The Customs authorities may grant the authorisation subject to any conditions they deem appropriate and shall monitor the use made of the authorisation. The Customs authorities may withdraw the authorisation whenever the beneficiary makes improper use of the authorisation in any manner whatsoever or fails to fulfil any of the other conditions laid down in this Appendix.

Through the use of accounting segregation it shall be ensured that, at any time, no more products can be considered as “originating in the exporting Contracting Party” than would have been the case if a method of physical segregation of the stocks had been used.

The method shall be applied, and the application thereof shall be recorded, in accordance with the general accounting principles applicable in the exporting Contracting Party.

4. The beneficiary of the method referred to in paragraphs 1 and 2 shall make out or apply for proofs of origin for the quantity of products which may be considered as originating in the exporting Contracting Party. At the request of the customs authorities, the beneficiary shall provide a statement of how the quantities have been managed.

## **TITLE III**

### **TERRITORIAL REQUIREMENTS**

#### *Article 13*

##### *Principle of territoriality*

1. The conditions set out in Title II shall be fulfilled without any interruption in a Contracting Party concerned.
2. If originating products exported from a Contracting Party to another country are returned, they shall be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:
  - (a) the products returned are the same as those which were exported; and
  - (b) they have not undergone any operations beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.
3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside the exporting Contracting Party on materials exported from that Contracting Party and subsequently re-imported there, provided:
  - (a) the said materials are wholly obtained in the exporting Contracting Party or have undergone working or processing beyond the operations referred to in Article 6 prior to being exported; and

- (b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:
    - (i) the re-imported products have been obtained by working or processing the exported materials; and
    - (ii) the total added value acquired outside the exporting Contracting Party by applying this Article does not exceed 10 % of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed.
4. For the purposes of paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside the exporting Contracting Party. However, where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the exporting Contracting Party, taken together with the total added value acquired outside that Contracting Party by applying this Article, shall not exceed the stated percentage.
  5. For the purpose of applying paragraphs 3 and 4 of this Article, “total added value” shall be taken to mean all costs arising outside the exporting Contracting Party, including the value of the materials incorporated there.
  6. Paragraphs 3 and 4 of this Article shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II or which can be considered sufficiently worked or processed only if the general tolerance as referred to in Article 5 is applied.

7. Any working or processing of the kind covered by this Article and done outside the exporting Contracting Party shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements.

*Article 14*

*Non-alteration*

1. The preferential treatment provided for under the relevant Agreement shall apply only to products satisfying the requirements of this Convention and declared for importation in a Contracting Party, provided that those products are the same as those exported from the exporting Contracting Party. They shall not have been altered, transformed in any way or subjected to operations other than to preserve them in good condition or than adding or affixing marks, labels, seals or any documentation to ensure compliance with specific domestic requirements of the importing Contracting Party carried out under customs supervision in the third country(ies) of transit or splitting prior to being declared for home use.
2. Storage of products or consignments may take place provided they remain under customs supervision in the third country(ies) of transit.
3. Without prejudice to the provisions of Title V of this Appendix, the splitting of consignments may take place, provided they remain under customs supervision in the third country(ies) of splitting.

4. In case of doubt, the importing Contracting Party may request the importer or its representative to submit at any time, all appropriate documents to provide evidence of compliance with this Article, which may be given by any documentary evidence, and in particular by:
  - (a) contractual transport documents such as bills of lading;
  - (b) factual or concrete evidence based on marking or numbering of packages;
  - (c) a certificate of non-manipulation provided by the customs authorities of the country(ies) of transit or splitting or any other documents demonstrating that the goods remained under customs supervision in the country(ies) of transit or splitting; or
  - (d) any evidence related to the goods themselves.

*Article 15*

*Exhibitions*

1. Originating products, sent for exhibition in a country other than with which cumulation is applicable in accordance with Articles 7 and 8 and sold after the exhibition for importation in a Contracting Party, shall benefit on importation from the provisions of the relevant Agreement, provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that:
  - (a) an exporter has consigned the products from a Contracting Party to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;

- (b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in another Contracting Party;
  - (c) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition; and
  - (d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.
2. A proof of origin shall be issued or made out in accordance with Title V of this Appendix and submitted to the customs authorities of the importing Contracting Party in the normal manner. The name and address of the exhibition shall be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.
3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.

## **TITLE IV**

### **DRAWBACK OR EXEMPTION**

#### *Article 16*

##### *Drawback of, or exemption from, customs duties*

1. Non-originating materials used in the manufacture of products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System originating in a Contracting Party for which a proof of origin is issued or made out in accordance with Title V of this Appendix shall not be subject in the exporting Contracting Party to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.
2. The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in the exporting Contracting Party to materials used in the manufacture, where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there.
3. The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to submit at any time, upon request from the customs authorities, all appropriate documents proving that no drawback has been obtained in respect of the non-originating materials used in the manufacture of the products concerned and that all customs duties or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually been paid.

4. The prohibition in paragraph 1 of this Article shall not apply to trade between the Contracting Parties for products that obtained originating status by application of cumulation of origin covered by Article 7(4) or (5).
5. The prohibition in paragraph 1 shall not apply in bilateral trade between on the one hand Switzerland (including Liechtenstein), Iceland, Norway, Türkiye or the European Union and, on the other hand, any participant in the Barcelona process other than Türkiye and Israel if the products are considered as originating in the exporting or importing Contracting Party without application of cumulation with materials originating in any of the other Contracting Parties.
6. The prohibition in paragraph 1 shall not apply in bilateral trade between the Contracting Parties being Member Countries of the Agreement setting up a free trade area among the Arab Mediterranean countries (Agadir Agreement), if the products are considered as originating in one of those countries without application of cumulation with materials originating in any of the other Contracting Parties.

## **TITLE V**

### **PROOF OF ORIGIN**

#### *Article 17*

##### *General requirements*

1. Products originating in one of the Contracting Parties shall, on importation into other Contracting Parties, benefit from the provisions of the relevant Agreements upon submission of one of the following proofs of origin:
  - (a) a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in Annex IV to this Appendix;
  - (b) in the cases specified in Article 18(1), a declaration, subsequently referred to as the “origin declaration” given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified; the text of the origin declaration appears in Annex III to this Appendix.
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, originating products within the meaning of this Convention shall, in the cases specified in Article 27, benefit from the provisions of the relevant Agreements without it being necessary to submit any of the proofs of origin referred to in paragraph 1 of this Article.

3. Without prejudice to paragraph 1, two or more Contracting Parties may agree among them that, for the preferential trade between those Contracting Parties, proofs of origin listed in paragraph 1 are replaced by statements on origin made out by exporters registered in an electronic database in accordance with the internal legislation of those Contracting Parties.

The use of a statement on origin made out by the exporters registered in an electronic database agreed by two or more Contracting Parties shall not impede the use of diagonal cumulation with other Contracting Parties.

4. For the purposes of paragraph 1, two or more Contracting Parties may agree among them to establish a system that allows proofs of origin listed in paragraph 1 to be issued electronically and/or submitted electronically.
5. For the purposes of Article 7, if Article 8(4) applies, the exporter established in a Contracting Party who issues, or applies for, a proof of origin on the basis of another proof of origin which benefits from a waiver from the obligation to include the statement as otherwise required by Article 8(3) shall take all necessary steps to ensure that the conditions for applying cumulation are fulfilled and shall be prepared to submit all relevant documents to the customs authorities.

## *Article 18*

### *Conditions for making out an origin declaration*

1. An origin declaration as referred to in Article 17(1) (b) may be made out:
  - (a) by an approved exporter within the meaning of Article 19, or
  - (b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products the total value of which does not exceed EUR 6 000.
2. An origin declaration may be made out if the products can be considered as originating in a Contracting Party and fulfil the other requirements of this Convention.
3. The exporter making out an origin declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting Contracting Party, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Convention.

4. An origin declaration shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which appears in Annex III to this Appendix, using one of the linguistic versions set out in that Annex and in accordance with the national law of the exporting Contracting Party. If the declaration is handwritten, it shall be written in ink in printed characters.
5. Origin declarations shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an approved exporter within the meaning of Article 19 shall not be required to sign such declarations, provided that he gives the customs authorities of the exporting Contracting Party a written undertaking that he accepts full responsibility for any origin declaration which identifies him as if it had been signed in manuscript by him.

6. An origin declaration may be made out by the exporter when the products to which it relates are exported, or after exportation (the “retrospective origin declaration”) on condition that it is presented in the importing Contracting Party within two years after the importation of the products to which it relates.

Where the splitting of a consignment takes place in accordance with Article 14(3) and provided that the same two-year deadline is respected, the retrospective origin declaration shall be made out by the approved exporter of the Contracting Party of exportation of the products.

#### *Article 19*

##### *Approved exporter*

1. The customs authorities of the exporting Contracting Party may, subject to national requirements, authorise any exporter established in that Contracting Party (the “approved exporter”), to make out origin declarations irrespective of the value of the products concerned.
2. An exporter who requests such authorisation shall offer, to the satisfaction of the customs authorities, all guarantees necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfilment of the other requirements of this Convention.

3. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorisation number which shall appear on the origin declaration.
4. The customs authorities shall verify the proper use of an authorisation. They may withdraw the authorisation if the approved exporter makes improper use of it and shall do so if the approved exporter no longer offers the guarantees referred to in paragraph 2.

*Article 20*

*Procedure for issuing of a movement certificate EUR.1*

1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting Contracting Party on application having been made in writing by the exporter or, under the exporter's responsibility, by his authorised representative.
2. For that purpose, the exporter or his authorised representative shall fill in both the movement certificate EUR.1 and the application form, specimens of which appear in the Annex IV to this Appendix. Those forms shall be completed in one of the languages in which this Convention is drawn up and in accordance with the national law of the exporting Contracting Party. If the completion of the forms is done by hand, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the products shall be given in the box reserved for that purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line shall be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

3. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting Contracting Party where the movement certificate EUR.1 is issued, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Convention.
4. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting Contracting Party if the products concerned can be considered as products originating and fulfil the other requirements of this Convention.
5. The customs authorities issuing movement certificates EUR.1 shall take any steps necessary to verify the originating status of the products and the fulfilment of the other requirements of this Convention. For that purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate. They shall also ensure that the forms referred to in paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.
6. The date of issue of the movement certificate EUR.1 shall be indicated in Box 11 of the movement certificate EUR.1.
7. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities and made available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

*Article 21*

*Movement certificates EUR.1 issued retrospectively*

1. Notwithstanding Article 20(7), a movement certificate EUR.1 may be issued after exportation of the products to which it relates if:
  - (a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances;
  - (b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that a movement certificate EUR.1 was issued but was not accepted at importation for technical reasons;
  - (c) the final destination of the products concerned was not known at the time of exportation and was determined during their transportation or storage and after a possible splitting of consignments in accordance with Article 14(3); or
  - (d) a movement certificate EUR.1 was issued on the basis of Article 8(4) and the application of Article 8(3) is required at importation in another Contracting Party.
2. For the implementation of paragraph 1, the exporter shall indicate in his application the place and date of exportation of the products to which the movement certificate EUR.1 relates, and state the reasons for his request.

3. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 retrospectively within two years from the date of exportation and only after verifying that the information supplied in the exporter's application complies with that in the corresponding file.
4. Movement certificates EUR.1 issued retrospectively shall be endorsed with the following phrase in English: "ISSUED RETROSPECTIVELY".
5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in Box 7 of the movement certificate EUR.1.

*Article 22*

*Issue of a duplicate movement certificate EUR.1*

1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.
2. The duplicate issued pursuant to paragraph 1 shall be endorsed with the following word in English: "DUPLICATE".
3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in Box 7 of the duplicate movement certificate EUR.1.
4. The duplicate, which shall bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1, shall take effect as from that date.

## *Article 23*

### *Validity of proof of origin*

1. A proof of origin shall be valid for ten months from the date of issue or making out in the exporting Contracting Party, and shall be submitted within that period to the customs authorities of the importing Contracting Party.
2. Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing Contracting Party after the period of validity mentioned in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying the tariff preferences, where failure to submit those documents by the final date set is due to exceptional circumstances.
3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing Contracting Party may accept the proofs of origin where the products have been presented to customs before the said final date.

## *Article 24*

### *Free zones*

1. The Contracting Parties shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin, which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in a Contracting Party are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, a new proof of origin may be issued or made out, if the treatment or processing undergone complies with this Convention.

*Article 25*

*Importation requirements*

Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing Contracting Party in accordance with the procedures applicable in that Party.

*Article 26*

*Importation by instalments*

Where, at the request of the importer and subject to the conditions laid down by the customs authorities of the importing Contracting Party, dismantled or non-assembled products within the meaning of General Rule 2(a) for the interpretation of the Harmonised System falling within Sections XVI and XVII or headings 7308 and 9406 are imported by instalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the customs authorities on importation of the first instalment.

## *Article 27*

### *Exemptions from proof of origin*

1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellers' personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Convention and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration.
2. Imports shall not be considered as imports by way of trade if all the following conditions are met:
  - (a) the imports are occasional;
  - (b) the imports consist solely of products for the personal use of the recipients or travellers or their families;
  - (c) it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.
3. The total value of those products shall not exceed EUR 500 in the case of small packages or EUR 1 200 in the case of products forming part of travellers' personal luggage.

## *Article 28*

### *Discrepancies and formal errors*

1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if it is duly established that that document does correspond to the products submitted.
2. Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin shall not cause the documents referred to in paragraph 1 to be rejected if those errors are not such as to create doubts concerning the correctness of the statements made in those documents.

## *Article 29*

### *Supplier's declarations*

1. When a movement certificate EUR.1 is issued or an origin declaration is made out in a Contracting Party for originating products, in the manufacture of which goods coming from a Contracting Party which have undergone working or processing in those Contracting Parties without having obtained preferential originating status have been used in accordance with Article 7(3) or Article 7(4) account shall be taken of the supplier's declaration given for those goods in accordance with this Article.

2. The supplier's declaration referred to in paragraph 1 shall serve as evidence of the working or processing undergone in a Contracting Party by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the manufacture of which those goods are used, may be considered as products originating in the exporting Contracting Party and fulfil the other requirements of this Appendix.
3. A separate supplier's declaration shall, except in the cases provided in paragraph 4, be made out by the supplier for each consignment of goods in the form prescribed in Annex VI on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.

4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in a Contracting Party is expected to remain constant for a period of time, he may provide a single supplier's declaration to cover subsequent consignments of those goods (the "long-term supplier's declaration"). A long-term supplier's declaration may normally be valid for a period of up to two years from the date of making out the declaration. The customs authorities of the Contracting Party where the declaration is made out lay down the conditions under which longer periods may be used. The long-term supplier's declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex VII and shall describe the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before he is supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment. The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier's declaration is no longer applicable to the goods supplied.
5. The supplier's declarations referred to in paragraphs 3 and 4 shall be typed or printed using one of the languages in which this Convention is drawn up, in accordance with the national law of the Contracting Party where the declaration is made out, and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be written in ink in printed characters.

6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the Contracting Party where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is correct.

*Article 30*

*Amounts expressed in euro*

1. For the purposes of application of Article 18(1) (b) and Article 27(3) in cases where products are invoiced in a currency other than euro, amounts in the national currencies of the Contracting Parties equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the Contracting Parties concerned.
2. A consignment shall benefit from Article 18(1) (b) or Article 27(3) by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the Contracting Party concerned.
3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October. The amounts shall be communicated to the European Commission by 15 October and shall apply from 1 January the following year. The European Commission shall notify all the Contracting Parties concerned of the relevant amounts.

4. A Contracting Party may round up or down the amount resulting from the conversion into its national currency of an amount expressed in euro. The rounded-off amount may not differ from the amount resulting from the conversion by more than 5 %. A Contracting Party may retain unchanged its national currency equivalent of an amount expressed in euro if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3, the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an increase of less than 15 % in the national currency equivalent. The national currency equivalent may be retained unchanged if the conversion were to result in a decrease in that equivalent value.
5. The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Joint Committee at the request of any Contracting Party. When carrying out that review, the Joint Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For that purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.

## **TITLE VI**

### **PRINCIPLES OF COOPERATION AND DOCUMENTARY EVIDENCE**

#### *Article 31*

##### *Documentary evidence, preservation of proofs of origin and supporting documents*

1. An exporter who has made out an origin declaration or has applied for a movement certificate EUR.1 shall keep a hard copy or an electronic version of those proofs of origin and all documents supporting the originating status of the product, for at least three years from the date of issuance or making out of the origin declaration.
2. The supplier making out a supplier's declaration shall keep copies of the declaration and of all the invoices, delivery notes or other commercial document to which that declaration is annexed as well as the documents referred to in Article 29(6) for at least three years.

The supplier making out a long-term supplier's declaration shall keep copies of the declaration and of all the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer concerned, as well as the documents referred to in Article 29(6) for at least three years. That period shall begin from the date of expiry of validity of the long-term supplier's declaration.

3. For the purposes of paragraph 1, the documents supporting the originating status include, inter alia, the following:

- (a) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the product, contained, for example, in his accounts or internal bookkeeping;
- (b) documents proving the originating status of materials used, issued or made out in the relevant Contracting Party in accordance with its national legislation;
- (c) documents proving the working or processing of materials in the relevant Contracting Party, made out or issued in that Contracting Party in accordance with its national legislation;
- (d) origin declarations or movement certificates EUR.1 proving the originating status of materials used, made out or issued in the Contracting Parties in accordance with this Convention;
- (e) appropriate evidence concerning working or processing undergone outside the Contracting Parties by application of Article 13 and 14, proving the fulfilment of the requirements set out in those Articles.

4. The customs authorities of the exporting Contracting Party issuing movement certificates EUR.1 shall keep the application form referred to in Article 20(2) for at least three years.

5. The customs authorities of the importing Contracting Party shall keep the origin declarations and the movement certificates EUR.1 submitted to them for at least three years.
6. Supplier's declarations proving the working or processing undergone in a Contracting Party by materials used, made out in that Contracting Party, shall be treated as a document referred to in Articles 18(3), 20(3) and 29(6) used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin declaration may be considered as products originating in that Contracting Party and fulfil the other requirements set out in this Appendix.

*Article 32*

*Dispute settlement*

Where disputes arise in relation to the verification procedures under Articles 34 and 35 which cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and the customs authorities responsible for carrying out that verification, they shall be submitted to the bilateral body established by the relevant Agreement. Where disputes other than those related to the verification procedures of Articles 34 and 35 arise in relation to the interpretation of this Convention, they shall be submitted to the Joint Committee.

In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing Contracting Party shall take place in accordance with the legislation of that Contracting Party.

## **TITLE VII**

### **ADMINISTRATIVE COOPERATION**

#### *Article 33*

##### *Notification and cooperation*

1. The customs authorities of the Contracting Parties shall provide each other with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.1, with the models of the authorisation numbers granted to approved exporters and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates and origin declarations.
2. In order to ensure the proper application of this Convention, the Contracting Parties shall assist each other, through the competent customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declarations, the supplier's declarations and the correctness of the information given in those documents.

#### *Article 34*

##### *Verification of proofs of origin*

1. Subsequent verifications of proofs of origin shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing Contracting Party have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or the fulfilment of the other requirements of this Convention.

2. When they make a request for subsequent verification, the customs authorities of the importing Contracting Party shall return the movement certificate EUR.1 and the invoice, if it has been submitted, the origin declaration, or a copy of those documents, to the customs authorities of the exporting Contracting Party giving, where appropriate, the reasons for the request for verification. Any documents and information obtained suggesting that the information given on the proof of origin is incorrect shall be forwarded in support of the request for verification.
3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting Contracting Party. For that purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate.
4. If the customs authorities of the importing Contracting Party decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.
5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. Those results shall indicate clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned may be considered as products originating in one of the Contracting Parties and fulfil the other requirements of this Convention.

6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.

*Article 35*

*Verification of supplier's declarations*

1. Subsequent verifications of supplier's declarations or long-term supplier's declarations may be carried out at random or whenever the customs authorities of a Contracting Party where such declarations have been taken into account to issue a movement certificate EUR.1 or to make out an origin declaration, have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the correctness of the information given in that document.
2. For the purpose of implementing paragraph 1, the customs authorities of the Contracting Party referred to in paragraph 1 shall return the supplier's declaration or the long-term supplier's declaration and invoice(s), delivery note(s) or other commercial document(s) concerning goods covered by such declaration, to the customs authorities of the Contracting Party where the declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.

They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been obtained suggesting that the information given in the supplier's declaration or the long-term supplier's declaration is incorrect.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the Contracting Party where the supplier's declaration or the long-term supplier's declaration was made out. For that purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any inspection of the supplier's accounts or any other check which they consider appropriate.
4. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. Those results shall indicate clearly whether the information given in the supplier's declaration or the long-term supplier's declaration is correct and make it possible for them to determine whether and to what extent such declaration could be taken into account for issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.

*Article 36*

*Penalties*

Each Contracting Party shall provide for the imposition of criminal, civil or administrative penalties for violations of its legislation related to this Convention.

## **TITLE VIII**

### **APPLICATION OF APPENDIX I**

#### *Article 37*

##### *European Economic Area*

Goods originating in the European Economic Area (EEA) within the meaning of Protocol 4 to the Agreement on the European Economic Area shall be considered as originating in the European Union, Iceland, Liechtenstein or Norway (“EEA Parties”) when exported respectively from the European Union, Iceland, Liechtenstein or Norway to a Contracting Party other than the EEA Parties, provided that free trade agreements are applicable between the importing Contracting Party and the EEA Parties.

#### *Article 38*

##### *Liechtenstein*

Without prejudice to Article 2, a product originating in Liechtenstein shall, due to the customs union between Switzerland and Liechtenstein, be considered as originating in Switzerland.

#### *Article 39*

##### *Republic of San Marino*

Without prejudice to Article 2, a product originating in the Republic of San Marino shall, due to the customs union between the European Union and the Republic of San Marino, be considered as originating in the European Union.

*Article 40*

*Principality of Andorra*

Without prejudice to Article 2, a product originating in the Principality of Andorra classified under Chapters 25 to 97 of the Harmonised System shall, due to the customs union between the European Union and the Principality of Andorra, be considered as originating in the European Union.

*Article 41*

*Ceuta and Melilla*

1. For the purposes of this Convention, the term “European Union” shall not cover Ceuta and Melilla.
2. Products originating in a Contracting Party other than the European Union, when imported into Ceuta and Melilla, shall enjoy in all respects the same customs regime as that which is applied to products originating in the customs territory of the European Union under Protocol 2 of the Act concerning the conditions of accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic and the adjustments to the Treaties<sup>1</sup>. The Contracting Parties other than the European Union shall grant to imports of products covered by the relevant Agreement and originating in Ceuta and Melilla the same customs regime as that which is granted to products imported from and originating in the European Union.

---

<sup>1</sup> OJ EC L 302, 15.11.1985, p. 23.

3. For the purposes of paragraph 2 of this Article concerning products originating in Ceuta and Melilla, this Convention shall apply *mutatis mutandis* and subject to the special conditions set out in Annex V.

## ANNEX I

### INTRODUCTORY NOTES TO THE LIST IN ANNEX II

#### Note 1 – General introduction

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 4 of Title II of Appendix I. There are four different types of rules, which vary according to the product:

- (a) through working or processing a maximum content of non-originating materials is not exceeded;
- (b) through working or processing the 4-digit Harmonised System heading or 6-digit Harmonised System subheading of the manufactured products becomes different from the 4-digit Harmonised System heading or 6-digit subheading respectively of the materials used;
- (c) a specific working or processing operation is carried out;
- (d) working or processing is carried out on certain wholly obtained materials.

## Note 2 – The structure of the list

- 2.1. The first two columns in the list describe the product obtained. Column (1) gives the heading number or chapter number used in the Harmonised System and column (2) gives the description of goods used in that system for that heading or chapter. For each entry in the first two columns, a rule is specified in column (3). Where, in some cases, the entry in column (1) is preceded by an “ex”, this means that the rules in column (3) apply only to the part of that heading as described in column (2).
- 2.2. Where several heading numbers are grouped together in column (1) or a chapter number is given and the description of products in column (2) is therefore given in general terms, the adjacent rules in column (3) apply to all products which, under the Harmonised System, are classified in headings of the chapter or in any of the headings grouped together in column (1).
- 2.3. Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in column (3).
- 2.4. Where two alternative rules are set out in column (3), separated by “or”, it is at the choice of the exporter which one to use.

### Note 3 – Examples of how to apply the rules

- 3.1. Article 4 of Title II of Appendix I, concerning products having obtained originating status which are used in the manufacture of other products, shall apply, regardless of whether that status has been obtained inside the factory where those products are used or in another factory in a Contracting Party.
- 3.2. Pursuant to Article 6 of Title II of Appendix I, the working or processing carried out must go beyond the list of operations mentioned in that Article. If it does not, the goods shall not qualify for the granting of the benefit of preferential tariff treatment, even if the conditions set out in the list below are met.

Subject to Article 6 of Title II of Appendix I, the rules in the list represent the minimum amount of working or processing required, and the carrying-out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying-out of less working or processing cannot confer originating status.

Thus, if a rule provides that non-originating material, at a certain level of manufacture, may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed, and the use of such material at a later stage is not.

If a rule provides that non-originating material, at a certain level of manufacture, may not be used, the use of materials at an earlier stage of manufacture is allowed, and the use of materials at a later stage is not.

Example: when the list-rule for Chapter 19 requires that “non-originating materials of headings 1101 to 1108 cannot exceed 20 % weight”, the use (i.e. importation) of cereals of Chapter 10 (materials at an earlier stage of manufacture) is not limited.

- 3.3. Without prejudice to Note 3.2, where a rule uses the expression “Manufacture from materials of any heading”, then materials of any heading(s) (even materials of the same description and heading as the product) may be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule.

However, the expression “Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading …” or “Manufacture from materials of any heading, including other materials of the same heading as the product” means that materials of any heading(s) may be used, except those of the same description as the product as given in column (2) of the list.

- 3.4. When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that one or more materials may be used. It does not require that all be used.
- 3.5. Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy this.

3.6. Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then those percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the higher of the percentages given. Furthermore, the individual percentages shall not be exceeded, in relation to the particular materials to which they apply.

Note 4 – General provisions concerning certain agricultural goods

- 4.1. Agricultural goods falling within Chapters 6, 7, 8, 9, 10 and 12 and heading 2401 which are grown or harvested in the territory of a Contracting Party shall be treated as originating in the territory of that Contracting Party, even if grown from imported seeds, bulbs, rootstock, cuttings, grafts, shoots, buds, or other live parts of plants.
- 4.2. In cases where the content of non-originating sugar in a given product is subject to limitations, the weight of sugars of headings 1701 (sucrose) and 1702 (e.g., fructose, glucose, lactose, maltose, isoglucose or invert sugar) used in the manufacture of the final product and used in the manufacture of the non-originating products incorporated in the final product is taken into account for the calculation of such limitations.

Note 5 – Terminology used in respect of certain textile products

- 5.1. The term “natural fibres” is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres which have been carded, combed or otherwise processed, but not spun.
- 5.2. The term “natural fibres” includes horsehair of heading 0511, silk of headings 5002 and 5003, as well as wool-fibres and fine or coarse animal hair of headings 5101 to 5105, cotton fibres of headings 5201 to 5203, and other vegetable fibres of headings 5301 to 5305.
- 5.3. The terms “textile pulp”, “chemical materials” and “paper-making materials” are used in the list to describe the materials, not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.
- 5.4. The term “man-made staple fibres” is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings 5501 to 5507.
- 5.5. Printing (when combined with Weaving, Knitting/ Crocheting, Tufting or Flocking) is defined as a technique by which an objectively assessed function, like colour, design, technical performance, is given to a textile substrate with a permanent character, using screen, roller, digital or transfer techniques.

5.6. Printing (as a standalone operation) is defined as a technique by which an objectively assessed function, like colour, design, technical performance, is given to a textile substrate with a permanent character, using screen, roller, digital or transfer techniques combined with at least two preparatory/finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product.

Note 6 – Tolerances applicable to products made of a mixture of textile materials

- 6.1. Where, for a given product in the list, reference is made to this Note, the conditions set out in column (3) shall not be applied to any basic textile materials used in the manufacture of that product and which, taken together, represent 15 % or less of the total weight of all the basic textile materials used (See also Notes 6.3 and 6.4).
- 6.2. However, the tolerance mentioned in Note 6.1 may be applied only to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

- silk;
- wool;
- coarse animal hair;

- fine animal hair;
- horsehair;
- cotton;
- paper-making materials and paper;
- flax;
- true hemp;
- jute and other textile bast fibres;
- sisal and other textile fibres of the genus Agave;
- coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres;
- synthetic man-made filament fibres of polypropylene;
- synthetic man-made filament fibres of polyester;
- synthetic man-made filament fibres of polyamide;
- synthetic man-made filament fibres of polyacrylonitrile;
- synthetic man-made filament fibres of polyimide;
- synthetic man-made filament fibres of polytetrafluoroethylene;

- synthetic man-made filament fibres of poly(phenylene sulphide);
- synthetic man-made filament fibres of poly(vinyl chloride);
- other synthetic man-made filament fibres;
- artificial man-made filament fibres of viscose;
- other artificial man-made filament fibres;
- current-conducting filaments;
- synthetic man-made staple fibres of polypropylene;
- synthetic man-made staple fibres of polyester;
- synthetic man-made staple fibres of polyamide;
- synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile;
- synthetic man-made staple fibres of polyimide;
- synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene;
- synthetic man-made staple fibres of poly(phenylene sulphide);
- synthetic man-made staple fibres of poly(vinyl chloride);

- other synthetic man-made staple fibres;
- artificial man-made staple fibres of viscose;
- other artificial man-made staple fibres;
- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped;
- products of heading 5605 (metallised yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film;
- other products of heading 5605;
- glass fibres;
- metal fibres;
- mineral fibres.

6.3. In the case of products incorporating “yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped”, that tolerance is 20 % in respect of this yarn.

- 6.4. In the case of products incorporating “strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film”, that tolerance is 30 % in respect of this strip.

Note 7 – Other tolerances applicable to certain textile products

- 7.1. Where, in the list, reference is made to this Note, textile materials (with the exception of linings and interlinings) which do not satisfy the rule set out in the list in column (3) for the made-up product concerned may be used, provided that they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed 15 % of the ex-works price of the product.
- 7.2. Without prejudice to Note 7.3, materials which are not classified within Chapters 50 to 63 may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.
- 7.3. Where a percentage rule applies, the value of non-originating materials which are not classified within Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the non-originating materials incorporated.

Note 8 – Definition of specific processes and simple operations carried out in respect of certain products of Chapter 27

8.1. For the purposes of headings ex 2707 and 2713, the “specific processes” are the following:

- (a) vacuum-distillation;
- (b) redistillation by a very thorough fractionation process;
- (c) cracking;
- (d) reforming;
- (e) extraction by means of selective solvents;
- (f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
- (g) polymerisation;
- (h) alkylation;
- (i) isomerisation.

8.2. For the purposes of headings 2710, 2711 and 2712, the “specific processes” are the following:

- (a) vacuum-distillation;
- (b) redistillation by a very thorough fractionation process;
- (c) cracking;
- (d) reforming;
- (e) extraction by means of selective solvents;
- (f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
- (g) polymerisation;
- (h) alkylation;
- (i) isomerisation;
- (j) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, desulphurisation with hydrogen, resulting in a reduction of at least 85 % of the sulphur content of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);

- (k) in respect of products of heading 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;
- (l) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, treatment with hydrogen, at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 250 °C, with the use of a catalyst, other than to effect desulphurisation, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment, with hydrogen, of lubricating oils of heading ex 2710 (e.g. hydrofinishing or decolourisation), in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;
- (m) in respect of fuel oils of heading ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30 % of those products distils, by volume, including losses, at 300 °C, by the ASTM D 86 method;
- (n) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils of heading ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush discharge;
- (o) in respect of crude products (other than petroleum jelly, ozokerite, lignite wax or peat wax, paraffin wax containing by weight less than 0.75 % of oil) of heading ex 2712 only, de-oiling by fractional crystallisation.

8.3. For the purposes of headings ex 2707 and 2713, simple operations, such as cleaning, decanting, desalting, water separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur content as a result of mixing products with different sulphur contents, or any combination of those operations or like operations, do not confer origin.

Note 9 – Definition of specific processes and operations carried out in respect of certain products

- 9.1. Products falling within Chapter 30 obtained in a Contracting Party by using cell cultures, shall be considered as originating in that Party. “Cell culture” is defined as the cultivation of human, animal and plant cells under controlled conditions (such as defined temperatures, growth medium, gas mixture, pH) outside a living organism.
- 9.2. Products falling within Chapters 29 (except for: 2905.43-2905.44), 30, 32, 33 (except for: 3302.10, 3301) 34, 35 (except for: 35.01, 3502.11-3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (except for: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) and 39 (except for: 39.16-39.26) obtained in a Contracting Party by fermentation shall be considered as originating in that Party. “Fermentation” is a biotechnological process in which human, animal, plant cells, bacteria, yeasts, fungi or enzymes are used to produce products falling within Chapters 29 to 39.

9.3. The following processing operations are considered sufficient in accordance with Article 4(1) for products falling within Chapters 28, 29 (except for: 2905.43-2905.44), 30, 32, 33 (except for: 3302.10, 3301) 34, 35 (except for: 35.01, 3502.11-3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (except for: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) and 39 (except for: 39.16-39.26):

- Chemical reaction: A “chemical reaction” is a process (including a biochemical process) which results in a molecule with a new structure by breaking intramolecular bonds and by forming new intramolecular bonds, or by altering the spatial arrangement of atoms in a molecule. A chemical reaction may be expressed by a change of the “CAS number”.

The following processes should not be considered for purposes of origin:

(a) dissolving in water or other solvents; (b) the elimination of solvents, including solvent water; or (c) the addition or elimination of water of crystallization. A chemical reaction as defined above is to be considered as origin conferring.

- Mixtures and Blends: The deliberate and proportionally controlled mixing or blending (including dispersing) of materials, other than the addition of diluents, to conform to predetermined specifications which results in the production of a good having physical or chemical characteristics which are relevant to the purposes or uses of the good and are different from the input materials is to be considered to be as origin conferring.

- Purification: Purification is to be considered as origin conferring provided that purification occurring in the territory of the Contracting Parties results in one of the following criteria being satisfied:
  - (a) purification of a good resulting in the elimination of at least 80 % of the content of existing impurities; or
  - (b) the reduction or elimination of impurities resulting in a good suitable for one or more of the following applications:
    - (i) pharmaceutical, medicinal, cosmetic, veterinary, or food grade substances;
    - (ii) chemical products and reagents for analytical, diagnostic or laboratory uses;
    - (iii) elements and components for use in micro-electronics;
    - (iv) specialised optical uses;
    - (v) biotechnical use (e.g. in cell culturing, in genetic technology, or as a catalyst);
    - (vi) carriers used in a separation process; or
    - (vii) nuclear grade uses.

- Change in particle size: The deliberate and controlled modification in particle size of a good, other than by merely crushing or pressing, resulting in a good having a defined particle size, defined particle size distribution or defined surface area which is relevant to the purposes of the resulting good and having different physical or chemical characteristics from the input materials is to be considered as origin conferring.
- Standard materials: Standard materials (including standard solutions) are preparations suitable for analytical, calibrating or referencing uses having precise degrees of purity or proportions which are certified by the manufacturer. The production of standard materials is to be considered as origin conferring.
- Isomer separation: The isolation or separation of isomers from a mixture of isomers is to be considered as origin conferring.

## ANNEX II

### LIST OF WORKING OR PROCESSING REQUIRED TO BE CARRIED OUT ON NON-ORIGINATING MATERIALS IN ORDER FOR THE PRODUCT MANUFACTURED TO OBTAIN ORIGINATING STATUS

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|--|--|
| Chapter 1      | Live animals   | All the animals of Chapter 1 shall be wholly obtained  |
| Chapter 2      | Meat and edible meat offal   | Manufacture in which all the meat and edible meat offal in the products of this Chapter is wholly obtained |
| Chapter 3      | Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates   | Manufacture in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained                               |
| Chapter 4      | Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included | Manufacture in which all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained                               |
| ex Chapter 5   | Products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:                                      | Manufacture from materials of any heading  |
| ex 0511 91     | Inedible fish eggs and roes  | All the eggs and roes are wholly obtained  |

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|--|--|
| Chapter 6      | Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage                               | Manufacture in which all the materials of Chapter 6 used are wholly obtained   |
| Chapter 7      | Edible vegetables and certain roots and tubers   | Manufacture in which all the materials of Chapter 7 used are wholly obtained   |
| Chapter 8      | Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons   | Manufacture in which all the fruit, nuts and peels of citrus fruits or melons of Chapter 8 used are wholly obtained                                  |
| Chapter 9      | Coffee, tea, maté and spices   | Manufacture from materials of any heading  |
| Chapter 10     | Cereals  | Manufacture in which all the materials of Chapter 10 used are wholly obtained  |
| Chapter 11     | Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten   | Manufacture in which all the materials of Chapters 8, 10 and 11, headings 0701, 0714, 2302 and 2303, and subheading 0710 10 used are wholly obtained |
| Chapter 12     | Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |
| ex Chapter 13  | Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts; except for:   | Manufacture from materials of any heading  |

| Heading<br>(1)   | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)                             |
|------------------|---|---|
| ex 1302          | Pectic substances, pectinates and pectates  | Manufacture from materials of any heading and in which the weight of sugar used does not exceed 40 % of the weight of the final product |
| Chapter 14       | Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included  | Manufacture from materials of any heading   |
| ex Chapter 15    | Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes; except for:   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product   |
| 1504 to 1506     | Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals; wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin); other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified | Manufacture from materials of any heading   |
| 1508             | Groundnut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified  | Manufacture from materials of any subheading, except that of the product  |
| 1509 and<br>1510 | Olive oil and its fractions   | Manufacture in which all the vegetable materials used are wholly obtained   |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|--|--|
| 1511           | Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified  | Manufacture from materials of any subheading, except that of the product   |
| ex 1512        | Sunflower seed oils and their fractions:<br><br>- for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption<br><br>- other | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br><br>Manufacture in which all the vegetable materials used are wholly obtained |
| 1515           | Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified                              | Manufacture from materials of any subheading, except that of the product   |
| ex 1516        | Fats and oils and their fractions, of fish   | Manufacture from materials of any heading  |
| 1520           | Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes   | Manufacture from materials of any heading  |
| Chapter 16     | Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates   | Manufacture in which all the materials of Chapter 2, 3 and 16 used are wholly obtained   |
| ex Chapter 17  | Sugars and sugar confectionery; except for:  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|--|--|
| 1702           | Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chemically-pure maltose and fructose</li> <li>- Other</li> </ul> | <p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1702</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of the materials of heading 1101 to 1108, 1701 and 1703 used does not exceed 30 % of the weight of the final product</p>   |
| 1704           | Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa  | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– the weight of sugar used does not exceed 40 % of the weight of the final product</li> </ul> <p>or</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– the value of sugar used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)                                       | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|---|--|
| ex Chapter 18  | Cocoa and cocoa preparations; except for:                           | Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of sugar used does not exceed 40 % of the weight of the final product   |
| ex 1806        | Chocolate and other food preparations containing cocoa; except for: | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– the weight of sugar used does not exceed 40 % of the weight of the final product</li> </ul> <p>or</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– the value of sugar used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul> |
| 1806 10        | Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matters    | Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of sugar used does not exceed 40 % of the weight of the final product   |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|--|--|
| 1901           | <p>Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malt extract</li> <li>- Other</li> </ul> | <p>Manufacture from cereals of Chapter 10</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the individual weight of sugar and of the materials of Chapter 4 used does not exceed 40 % of the weight of the final product</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|--|--|
| 1902           | Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared  | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– the weight of the materials of headings 1006 and 1101 to 1108 used does not exceed 20% of the weight of the final product, and</li> <li>– the weight of the materials of Chapters 2, 3 and 16 used does not exceed 20 % of the weight of the final product</li> </ul> |
| 1903           | Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms  | Manufacture from materials of any heading, except potato starch of heading 1108  |
| 1904           | Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– the weight of the materials of headings 1006 and 1101 to 1108 used does not exceed 20 % of the weight of the final product, and</li> <li>– the weight of sugar used does not exceed 40 % of the weight of the final product</li> </ul>                                |

---

| Heading<br>(1)   | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|------------------|---|--|
| 1905             | Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products | Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of the materials of headings 1006 and 1101 to 1108 used does not exceed 20 % of the weight of the final product |
| ex Chapter 20    | Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants; except for:   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |
| 2002 and<br>2003 | Tomatoes, mushrooms and truffles prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid   | Manufacture from materials of any heading , except that of the product, in which all the materials of Chapter 7 used are wholly obtained   |
| 2006             | Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized)  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of sugar used does not exceed 40 % of the weight of the final product   |
| 2007             | Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of sugar used does not exceed 40 % of the weight of the final product   |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| ex 2008        | Products, other than:<br>- Nuts, not containing added sugar or spirits<br>- Peanut butter; mixtures based on cereals; palm hearts; maize (corn)<br>- Fruit and nuts cooked otherwise than by steaming or boiling in water, not containing added sugar, frozen | Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of sugar used does not exceed 40 % of the weight of the final product                        |
| 2009           | Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of sugar used does not exceed 40 % of the weight of the final product                        |
| ex Chapter 21  | Miscellaneous edible preparations; except for:  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product   |
| 2103           | - Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings<br><br>- Mustard flour and meal and prepared mustard  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, mustard flour or meal or prepared mustard may be used.<br><br>Manufacture from materials of any heading |

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)                                   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|---|--|
| 2105           | Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– the individual weight of sugar and of the materials of Chapter 4 used does not exceed 40 % of the weight of the final product</li> </ul> <p>and</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– the total combined weight of sugar and of the materials of Chapter 4 used does not exceed 60 % of the weight of the final product</li> </ul> |
| 2106           | Food preparations not elsewhere specified or included           | Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which the weight of sugar used does not exceed 40 % of the weight of the final product   |
| ex Chapter 22  | Beverages, spirits and vinegar; except for:                     | Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which all the materials of subheadings 0806 10, 2009 61, 2009 69 used are wholly obtained  |

---

| Heading<br>(1)   | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|------------------|---|--|
| 2202             | Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009 | Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |
| 2207 and<br>2208 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of higher or less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages  | Manufacture from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, in which all the materials of subheadings 0806 10, 2009 61, 2009 69 used are wholly obtained |
| ex Chapter 23    | Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder; except for:  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)                             | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| 2309           | Preparations of a kind used in animal feeding             | <p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained,</li> <li>– the weight of materials of Chapters 10 and 11 and headings 2302 and 2303 used does not exceed 20 % of the weight of the final product,</li> <li>– the individual weight of sugar and the materials of Chapter 4 used does not exceed 40 % of the weight of the final product, and</li> <li>– the total combined weight of sugar and the materials of Chapter 4 used does not exceed 50 % of the weight of the final product</li> </ul> |
| ex Chapter 24  | Tobacco and manufactured tobacco substitutes; except for: | Manufacture from materials of any heading in which the weight of materials of heading 2401 does not exceed 30 % of the total weight of materials of Chapter 24 used   |
| 2401           | Unmanufactured tobacco; tobacco refuse                    | Manufacture in which all materials of heading 2401 are wholly obtained  |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|--|---|
| ex 2402        | Cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product and of smoking tobacco of subheading 2403 19, in which at least 10 % by weight of all materials of heading 2401 used is wholly obtained |
| ex 2403        | Products intended for inhalation through heated delivery or other means, without combustion  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product, in which at least 10 % by weight of all materials of heading 2401 used is wholly obtained  |
| ex Chapter 25  | Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement; except for:  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product,<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 70 % of the ex-works price of the product    |
| ex 2519        | Crushed natural magnesium carbonate (magnesite), in hermetically-sealed containers, and magnesium oxide, whether or not pure, other than fused magnesia or dead-burned (sintered) magnesia | Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, natural magnesium carbonate (magnesite) may be used   |
| Chapter 26     | Ores, slag and ash   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product   |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|---|--|
| ex Chapter 27  | Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes; except for:   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  |
| ex 2707        | Oils in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, being oils similar to mineral oils obtained by distillation of high temperature coal tar, of which more than 65 % by volume distils at a temperature of up to 250 °C (including mixtures of petroleum spirit and benzole), for use as power or heating fuels | Operations of refining and/or one or more specific process(es) <sup>(1)</sup><br><br>or<br><br>Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| 2710           | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, those oils being the basic constituents of the preparations; waste oils  | Operations of refining and/or one or more specific process(es) <sup>(1)</sup><br><br>or<br><br>Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|--|---|
| 2711           | Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons   | <p>Operations of refining and/or one or more specific process(es)<sup>(1)</sup> or</p> <p>Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |
| 2712           | Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured | <p>Operations of refining and/or one or more specific process(es)<sup>(1)</sup> or</p> <p>Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|--|--|
| 2713           | Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals                  | <p>Operations of refining and/or one or more specific process(es)<sup>(1)</sup> or</p> <p>Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>    |
| Chapter 28     | Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)                          | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|--|--|
| ex Chapter 29  | Organic chemicals; except for:                         | <p>Specific process(es)<sup>(4)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |
| ex 2901        | Acyclic hydrocarbons for use as power or heating fuels | <p>Specific process(es)<sup>(4)</sup></p> <p>or</p> <p>Operations of refining and/or one or more specific process(es)<sup>(1)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>                                       |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|---|--|
| ex 2902        | Cyclanes and cyclenes (other than azulenes), benzene, toluene, xylenes, for use as power or heating fuels | <p>Specific process(es)<sup>(4)</sup></p> <p>or</p> <p>Operations of refining and/or one or more specific process(es)<sup>(1)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>   |
| ex 2905        | Metal alcoholates of alcohols of this heading and of ethanol  | <p>Specific process(es)<sup>(4)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 2905. However, metal alcoholates of this heading may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2) | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|-------------------------------|---|
| Chapter 30     | Pharmaceutical products       | Specific process(es) <sup>(4)</sup><br>or<br>Manufacture from materials of any heading  |
| Chapter 31     | Fertilizers                   | Manufacture from materials of any heading, except that of the<br>product. However, materials of the same heading as the product<br>may be used, provided that their total value does not exceed 20 %<br>of the ex-works price of the product<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not<br>exceed 50 % of the ex-works price of the product |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|---|--|
| Chapter 32     | Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks | <p>Specific process(es)<sup>(4)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |
| Chapter 33     | Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations  | <p>Specific process(es)<sup>(4)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|---|--|
| Chapter 34     | Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, 'dental waxes' and dental preparations with a basis of plaster | <p>Specific process(es)<sup>(4)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |
| Chapter 35     | Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes  | <p>Specific process(es)<sup>(4)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|--|--|
| Chapter 36     | Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations | <p>Specific process(es)<sup>(4)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |
| Chapter 37     | Photographic or cinematographic goods  | <p>Specific process(es)<sup>(4)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |

---

| Heading<br>(1)                  | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|---------------------------------|---|--|
| ex Chapter 38                   | Miscellaneous chemical products; except for:  | <p>Specific process(es)<sup>(4)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |
| ex 3811                         | <p>Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prepared additives for lubricating oil, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals</li> </ul> | <p>Specific process(es)<sup>(4)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials of heading 3811 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>  |
| ex 3824 99<br>and<br>ex 3826 00 | Biodiesel   | Manufacture in which biodiesel is obtained through transesterification and/or esterification or through hydro-treatment  |

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)                                     | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| Chapter 39     | Plastics and articles thereof                                     | <p>Specific process(es)<sup>(4)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same subheading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |
| ex Chapter 40  | Rubber and articles thereof; except for:                          | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>  |
| ex 4012        | Retreaded pneumatic, solid or cushion tyres, of rubber            | Retreading of used tyres  |
| ex Chapter 41  | Raw hides and skins (other than furskins) and leather; except for | Manufacture from materials of any heading, except that of the product   |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|---|--|
| 4104 to 4106   | Tanned or crust hides and skins, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared                                    | Re-tanning of tanned leather<br>or<br>Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |
| Chapter 42     | Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk worm gut) | Manufacture from materials of any heading, except that of the product,<br>or<br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| ex Chapter 43  | Furskins and artificial fur; manufactures thereof; except for:  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |
| ex 4302        | Tanned or dressed furskins, assembled:<br><br>- Plates, crosses and similar forms<br><br>- Other  | Bleaching or dyeing, in addition to cutting and assembly of non-assembled tanned or dressed furskins<br><br>Manufacture from non-assembled, tanned or dressed furskins                             |
| 4303           | Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin   | Manufacture from non-assembled tanned or dressed furskins of heading 4302  |

| Heading<br>(1)        | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|-----------------------|--|---|
| ex Chapter 44         | Wood and articles of wood; wood charcoal; except for:  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| ex 4407               | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed  | Planing, sanding or end-jointing  |
| ex 4408               | Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood) and for plywood, of a thickness not exceeding 6 mm, spliced, and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled of a thickness not exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed | Splicing, planing, sanding or end-jointing  |
| ex 4410 to<br>ex 4413 | Beadings and mouldings, including moulded skirting and other moulded boards  | Beadling or moulding  |
| ex 4415               | Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood  | Manufacture from boards not cut to size   |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| ex 4418        | - Builders' joinery and carpentry of wood<br><br>- Beadings and mouldings                   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, cellular wood panels, shingles and shakes may be used<br><br>Beadings or mouldings  |
| ex 4421        | Match splints; wooden pegs or pins for footwear   | Manufacture from wood of any heading, except drawn wood of heading 4409   |
| Chapter 45     | Cork and articles of cork   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| Chapter 46     | Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| Chapter 47     | Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard               | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br>or<br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| Chapter 48     | Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br>or<br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| Chapter 49     | Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans | Manufacture from materials of any heading except that of the product<br>or<br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  |

---

| Heading<br>(1)     | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|--------------------|---|--|
| ex Chapter 50      | Silk; except for:   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |
| ex 5003            | Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock), carded or combed | Carding or combing of silk waste   |
| 5004 to<br>ex 5006 | Silk yarn and yarn spun from silk waste   | <p><sup>(2)</sup></p> <p>Spinning of natural fibres</p> <p>or</p> <p>Extrusion of man-made continuous filament combined with spinning</p> <p>or</p> <p>Extrusion of man-made continuous filament combined with twisting</p> <p>or</p> <p>Twisting combined with any mechanical operation</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)          | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|--|--|
| 5007           | Woven fabrics of silk or of silk waste | <p><sup>(2)</sup></p> <p>Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving<br/>or<br/>Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving<br/>or<br/>Twisting or any mechanical operation combined with weaving<br/>or<br/>Weaving combined with dyeing<br/>or<br/>Yarn dyeing combined with weaving<br/>or<br/>Weaving combined with printing<br/>or<br/>Printing (as standalone operation)</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|--|--|
| ex Chapter 51  | Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric; except for: | Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |
| 5106 to 5110   | Yarn of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair                    | (2)<br>Spinning of natural fibres<br>or<br>Extrusion of man-made fibres combined with spinning<br>or<br>Twisting combined with any mechanical operation  |
| 5111 to 5113   | Woven fabrics of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair:          | (2)<br>Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving<br>or<br>Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving<br>or<br>Weaving combined with dyeing<br>or<br>Yarn dyeing combined with weaving<br>or<br>Weaving combined with printing<br>or<br>Printing (as standalone operation) |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2) | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|-------------------------------|--|
| ex Chapter 52  | Cotton; except for:           | Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |
| 5204 to 5207   | Yarn and thread of cotton     | ( <sup>2</sup> )<br>Spinning of natural fibres<br>or<br>Extrusion of man-made fibres combined with spinning<br>or<br>Twisting combined with any mechanical operation |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2) | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|-------------------------------|--|
| 5208 to 5212   | Woven fabrics of cotton       | <p data-bbox="1226 314 1282 354"><sup>(2)</sup></p> <p data-bbox="1226 354 2093 430">Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving</p> <p data-bbox="1226 430 1282 470">or</p> <p data-bbox="1226 470 2061 546">Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving</p> <p data-bbox="1226 546 1282 585">or</p> <p data-bbox="1226 585 2052 662">Twisting or any mechanical operation combined with weaving</p> <p data-bbox="1226 662 1282 701">or</p> <p data-bbox="1226 701 1967 776">Weaving combined with dyeing or with coating or with laminating</p> <p data-bbox="1226 776 1282 816">or</p> <p data-bbox="1226 816 1724 871">Yarn dyeing combined with weaving</p> <p data-bbox="1226 871 1282 911">or</p> <p data-bbox="1226 911 1671 967">Weaving combined with printing</p> <p data-bbox="1226 967 1282 1006">or</p> <p data-bbox="1226 1006 1680 1046">Printing (as standalone operation)</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| ex Chapter 53  | Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn; except for: | Manufacture from materials of any heading, except that of the product   |
| 5306 to 5308   | Yarn of other vegetable textile fibres;<br>paper yarn                                   | (2)<br>Spinning of natural fibres<br>or<br>Extrusion of man-made fibres combined with spinning<br>or<br>Twisting combined with any mechanical operation |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| 5309 to 5311   | Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn: | <p><sup>(2)</sup></p> <p>Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving</p> <p>or</p> <p>Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving</p> <p>or</p> <p>Weaving combined with dyeing or with coating or with laminating</p> <p>or</p> <p>Yarn dyeing combined with weaving</p> <p>or</p> <p>Weaving combined with printing</p> <p>or</p> <p>Printing (as standalone operation)</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)                       | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| 5401 to 5406   | Yarn, monofilament and thread of man-made filaments | (2)<br>Spinning of natural fibres<br>or<br>Extrusion of man-made fibres combined with spinning<br>or<br>Twisting combined with any mechanical operation |

---

| Heading<br>(1)   | Description of product<br>(2)           | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|------------------|---|---|
| 5407 and<br>5408 | Woven fabrics of man-made filament yarn | <p><sup>(2)</sup></p> <p>Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving<br/>or</p> <p>Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving<br/>or</p> <p>Twisting or any mechanical operation combined with weaving<br/>or</p> <p>Yarn dyeing combined with weaving<br/>or</p> <p>Weaving combined with dyeing or with coating or with laminating<br/>or</p> <p>Weaving combined with printing<br/>or</p> <p>Printing (as standalone operation)</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)                    | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|--|---|
| 5501 to 5507   | Man-made staple fibres                           | Extrusion of man-made fibres  |
| 5508 to 5511   | Yarn and sewing thread of man-made staple fibres | (2)<br>Spinning of natural fibres<br>or<br>Extrusion of man-made fibres combined with spinning<br>or<br>Twisting combined with any mechanical operation |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)            | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|--|---|
| 5512 to 5516   | Woven fabrics of man-made staple fibres: | <p><sup>(2)</sup></p> <p>Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving<br/>or</p> <p>Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving<br/>or</p> <p>Twisting or any mechanical operation combined with weaving<br/>or</p> <p>Weaving combined with dyeing or with coating or with laminating<br/>or</p> <p>Yarn dyeing combined with weaving<br/>or</p> <p>Weaving combined with printing<br/>or</p> <p>Printing (as standalone operation)</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|--|--|
| ex Chapter 56  | Wadding, felt and non-wovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof; except for:                    | (2)<br><br>Spinning of natural fibres<br><br>or<br><br>Extrusion of man-made fibres combined with spinning   |
| 5601           | Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill nep | Spinning of natural fibres<br><br>or<br><br>Extrusion of man-made fibres combined with spinning<br><br>or<br><br>Flocking combined with dyeing or printing<br><br>or<br><br>Coating, flocking, laminating, or metalizing combined with at least two other main preparatory or finishing operations (such as calendering, shrink-resistance processes, heat setting, permanent finishing) provided that the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|--|---|
| 5602           | Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated:<br>- Needleloom felt | <p data-bbox="1237 370 1282 401">(2)</p> <p data-bbox="1237 425 2046 457">Extrusion of man-made fibres combined with fabric formation.</p> <p data-bbox="1237 481 1372 512">However:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1237 536 1821 568">– polypropylene filament of heading 5402,</li> <li data-bbox="1237 592 1933 624">– polypropylene fibres of heading 5503 or 5506, or</li> <li data-bbox="1237 647 1888 679">– polypropylene filament tow of heading 5501,</li> </ul> <p data-bbox="1237 703 2068 798">of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p data-bbox="1237 822 1282 854">or</p> <p data-bbox="1237 878 2057 941">Non-woven fabric formation alone in the case of felt made from natural fibres</p> |

---

| Heading<br>(1)        | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|-----------------------|--|--|
|                       | - Other  | <p><sup>(2)</sup></p> <p>Extrusion of man-made fibres combined with fabric formation<br/>or</p> <p>Non-woven fabric formation alone in the case of other felt made<br/>from natural fibres</p>   |
| 5603                  | Nonwovens whether or not impregnated, coated, covered or laminated                       |  |
| 5603 11 to<br>5603 14 | Nonwovens whether or not impregnated, coated, covered or laminated of man-made filaments | <p>Manufacture from</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– directionally or randomly oriented filaments</li> </ul> <p>or</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– substances or polymers of natural or man-made origin,<br/>followed in both cases by bonding into a nonwoven</li> </ul> |

---

| Heading<br>(1)        | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|-----------------------|--|--|
| 5603 91 to<br>5603 94 | Nonwovens whether or not impregnated, coated, covered or laminated, other than of man-made filaments   | <p>Manufacture from</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– directionally or randomly oriented staple fibres</li> </ul> <p>and/or</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– chopped yarns, of natural or man-made origin, followed in both by bonding into a nonwoven</li> </ul> |
| 5604                  | <p>Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rubber thread and cord, textile covered</li> <li>- Other</li> </ul> | <p>Manufacture from rubber thread or cord, not textile covered<sup>(2)</sup></p> <p>Spinning of natural fibres</p> <p>or</p> <p>Extrusion of man-made fibres combined with spinning</p> <p>or</p> <p>Twisting combined with any mechanical operation</p>                                 |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|---|--|
| 5605           | Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal      | (2)<br>Spinning of natural and/or man-made staple fibres<br>or<br>Extrusion of man-made fibres combined with spinning<br>or<br>Twisting combined with any mechanical operation                       |
| 5606           | Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn | (2)<br>Extrusion of man-made fibres combined with spinning<br>or<br>Twisting combined with gimping<br>or<br>Spinning of natural and/or man-made staple fibres<br>or<br>Flocking combined with dyeing |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)              | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|--|---|
| Chapter 57     | Carpets and other textile floor coverings: | <p><sup>(2)</sup></p> <p>Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving or with tufting<br/>or</p> <p>Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving or with tufting<br/>or</p> <p>Manufacture from coir yarn or sisal yarn or jute yarn or classical ring spun viscose yarn<br/>or</p> <p>Tufting combined with dyeing or with printing<br/>or</p> <p>Tufting or weaving of man-made filament yarn combined with coating or with laminating the product<br/>or</p> <p>Flocking combined with dyeing or with printing<br/>or</p> <p>Extrusion of man-made fibres combined with non-woven techniques including needle punching<br/>Jute fabric may be used as a backing.</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| ex Chapter 58  | Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery; except for: | <p><sup>(2)</sup></p> <p>Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving or tufting<br/>or<br/>Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving or with tufting<br/>or<br/>Weaving combined with dyeing or with flocking or with coating or with laminating or with metalizing<br/>or<br/>Tufting combined with dyeing or with printing<br/>or<br/>Flocking combined with dyeing or with printing<br/>or<br/>Yarn dyeing combined with weaving<br/>or<br/>Weaving combined with printing<br/>or<br/>Printing (as standalone operation)</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| 5805           | Hand-woven tapestries of the types Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product   |
| 5810           | Embroidery in the piece, in strips or in motifs   | Embroidering in which the value of all the materials of any heading, except that of the product, used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product     |
| 5901           | Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations | Weaving combined with dyeing or with flocking or with coating or with laminating or with metalizing<br><br>or<br><br>Flocking combined with dyeing or with printing |
| 5902           | Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon:<br><br>- Containing not more than 90 % by weight of textile materials<br><br>- Other  | Weaving<br><br>Extrusion of man-made fibres combined with weaving   |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|--|---|
| 5903           | Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902  | Weaving combined with impregnating or with coating or with covering or with laminating or with metalizing<br>or<br>Weaving combined with printing<br>or<br>Printing (as standalone operation) |
| 5904           | Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape | (2)<br>Weaving combined with dyeing or with coating or with laminating or with metalizing<br>Jute fabric may be used as a backing.  |
| 5905           | Textile wall coverings:<br>- Impregnated, coated, covered or laminated with rubber, plastics or other materials                                      | Weaving, knitting or non-woven fabric formation combined with impregnating or with coating or with covering or with laminating or with metalizing   |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2) | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|-------------------------------|--|
|                | - Other                       | <p><sup>(2)</sup></p> <p>Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with weaving</p> <p>or</p> <p>Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving</p> <p>or</p> <p>Weaving, knitting or non-woven fabric formation combined with dyeing or with coating or with laminating</p> <p>or</p> <p>Weaving combined with printing</p> <p>or</p> <p>Printing (as standalone operation)</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|--|--|
| 5906           | <p>Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Knitted or crocheted fabrics</li> <li>- Other fabrics made of synthetic filament yarn, containing more than 90 % by weight of textile materials</li> </ul> | <p>(<sup>2</sup>)</p> <p>Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with knitting/crocheting</p> <p>or</p> <p>Extrusion of man-made filament yarn combined with knitting/crocheting</p> <p>or</p> <p>Knitting or crocheting combined with rubberising</p> <p>or</p> <p>Rubberising combined with at least two other main preparatory or finishing operations (such as calendering, shrink-resistance processes, heat setting, permanent finishing) provided that the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> <p>Extrusion of man-made fibres combined with weaving</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
|                | <p>- Other</p>  | <p>Weaving, knitting or non-woven process combined with dyeing or with coating/rubberising</p> <p>or</p> <p>Yarn dyeing combined with weaving, knitting or non-woven process</p> <p>or</p> <p>Rubberising combined with at least two other main preparatory or finishing operations (such as calendering, shrink-resistance processes, heat setting, permanent finishing) provided that the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |
| 5907           | Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like | <p>Weaving or knitting or non-woven fabric formation combined with dyeing or with printing or with coating or with impregnating or with covering</p> <p>or</p> <p>Flocking combined with dyeing or with printing</p> <p>or</p> <p>Printing (as standalone operation)</p>  |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|---|--|
| 5908           | Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefore, whether or not impregnated:<br>- Incandescent gas mantles, impregnated<br>- Other | Manufacture from tubular knitted/crocheted gas mantle fabric<br>Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |
| 5909 to 5911   | Textile articles of a kind suitable for industrial use:   | <sup>(2)</sup><br>Spinning of natural and/or of man-made staple fibres combined with weaving<br>or<br>Extrusion of man-made fibres combined with weaving<br>or<br>Weaving combined with dyeing or with coating or with laminating<br>or<br>Coating, flocking, laminating or metalizing combined with at least two other main preparatory or finishing operations (such as calendering, shrink-resistance processes, heat setting, permanent finishing) provided that the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2) | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|-------------------------------|--|
| Chapter 60     | Knitted or crocheted fabrics  | <p><sup>(2)</sup></p> <p>Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with knitting/crocheting<br/>or</p> <p>Extrusion of man-made filament yarn combined with knitting/crocheting<br/>or</p> <p>Knitting/crocheting combined with dyeing or with flocking or with coating or with laminating or with printing<br/>or</p> <p>Flocking combined with dyeing or with printing<br/>or</p> <p>Yarn dyeing combined with knitting/crocheting<br/>or</p> <p>Twisting or texturing combined with knitting/crocheting provided that the value of the non-twisted/non-textured yarns used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|--|--|
| Chapter 61     | <p>Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obtained by sewing together or otherwise assembling, two or more pieces of knitted or crocheted fabric which have been either cut to form or obtained directly to form</li> <li>- Other</li> </ul> | <p>(<sup>2</sup>)<sup>(3)</sup></p> <p>Knitting or crocheting combined with making-up including cutting of fabric</p> <p>(<sup>2</sup>)</p> <p>Spinning of natural and/or man-made staple fibres combined with knitting or crocheting</p> <p>or</p> <p>Extrusion of man-made filament yarn combined with knitting or crocheting</p> <p>or</p> <p>Knitting and making-up in one operation</p> |

---

| Heading<br>(1)   | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|--|---|--|
| ex Chapter 62  | Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted; except for:   | (2)(3)<br><br>Weaving combined with making-up including cutting of fabric<br>or<br><br>Making-up including cutting of fabric preceded by printing (as standalone operation)  |
| ex 6202,<br>ex 6204,<br>ex 6206,<br>ex 6209<br>and ex 6211 | Women's, girls' and babies' clothing and clothing accessories for babies, embroidered | (3)<br><br>Weaving combined with making-up including cutting of fabric<br>or<br><br>Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product  |
| ex 6210 and<br>ex 6216                                     | Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester          | (2)(3)<br><br>Weaving combined with making-up including cutting of fabric<br>or<br><br>Coating or laminating provided that the value of the uncoated or unlaminated fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, combined with making-up including cutting of fabric |

---

| Heading<br>(1)   | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|------------------|--|---|
| ex 6212          | Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, knitted or crocheted, obtained by sewing together or otherwise assembling, two or more pieces of knitted or crocheted fabric which have been either cut to form or obtained directly to form | (2)(3)<br><br>Knitting combined with making-up including cutting of fabric<br>or<br><br>Making-up including cutting of fabric preceded by printing (as standalone operation)  |
| 6213 and<br>6214 | Handkerchiefs, shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like:<br><br>- Embroidered  | (2)(3)<br><br>Weaving combined with making-up including cutting of fabric<br>or<br><br>Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product<br><br>or<br><br>Making-up including cutting of fabric<br>preceded by printing (as standalone operation) |

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|--|---|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Other</li> </ul>  | <p>(<sup>2</sup>)<sup>(3)</sup></p> <p>Weaving combined with making-up including cutting of fabric<br/>or</p> <p>Making-up preceded by printing (as standalone operation)</p>   |
| 6217           | <p>Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Embroidered</li> </ul> | <p>(<sup>3</sup>)</p> <p>Weaving combined with making-up including cutting of fabric<br/>or</p> <p>Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product<br/>or</p> <p>Making-up preceded by printing (as standalone operation)</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|---|--|
|                | <p>- Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester</p> <p>- Interlinings for collars and cuffs, cut out</p> <p>- Other</p> | <p><sup>(3)</sup><br/>Weaving combined with making-up including cutting of fabric<br/>or<br/>Coating or laminating provided that the value of the uncoated or unlaminated fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product combined with making-up including cutting of fabric</p> <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p><sup>(3)</sup><br/>Weaving combined with making-up including cutting of fabric</p> |
| ex Chapter 63  | Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags; except for:  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| 6301 to 6304   | <p>Blankets, travelling rugs, bed linen etc.; curtains etc.; other furnishing articles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Of felt, of nonwovens</li> <li>- Other: <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Embroidered</li> <li>-- Other</li> </ul> </li> </ul> | <p>(2)</p> <p>Non-woven fabric formation combined with making-up including cutting of fabric</p> <p>(2)(3)</p> <p>Weaving or knitting/crocheting combined with making-up including cutting of fabric</p> <p>or</p> <p>Manufacture from unembroidered fabric (other than knitted or crocheted), provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>(2)(3)</p> <p>Weaving or knitting/crocheting combined with making-up including cutting of fabric</p> |

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| 6305           | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods   | ( <sup>2</sup> ) Extrusion of man-made fibres or spinning of natural and/or man-made staple fibres, combined with weaving or with knitting and making-up including cutting of fabric  |
| 6306           | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods:<br><br>- Of nonwovens<br><br>- Other   | ( <sup>2</sup> ) <sup>(3)</sup><br><br>Non-woven fabric formation combined with making-up including cutting of fabric<br><br>( <sup>2</sup> ) <sup>(3)</sup><br><br>Weaving combined with making-up including cutting of fabric                     |
| 6307           | Other made-up articles, including dress patterns  | Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product  |
| 6308           | Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale | Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15 % of the ex-works price of the set |
| ex Chapter 64  | Footwear, gaiters and the like; parts of such articles; except for  | Manufacture from materials of any heading, except from assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components of heading 6406  |

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| 6406           | Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof | Manufacture from materials of any heading, except that of the product   |
| Chapter 65     | Headgear and parts thereof  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product   |
| Chapter 66     | Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops, and parts thereof:  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| Chapter 67     | Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|---|--|
| Chapter 68     | Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 70 % of the ex-works price of the product                        |
| Chapter 69     | Ceramic products  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |
| ex Chapter 70  | Glass and glassware   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product                        |
| 7010           | Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br><br>or<br><br>Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |

---

| Heading<br>(1)                     | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|------------------------------------|--|---|
| 7013                               | Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018)                                 | Manufacture from materials of any heading, except that of the product   |
| ex Chapter 71                      | Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin; except for: | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 70 % of the ex-works price of the product   |
| ex 7102,<br>ex 7103 and<br>ex 7104 | Worked precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)  | Manufacture of materials of any subheading except that of the product   |
| 7106, 7108<br>and 7110             | Precious metals:<br><br>- Unwrought<br><br><br>- Semi-manufactured or in powder form   | Manufacture from materials of any heading, except those of headings 7106, 7108 and 7110, or<br><br>electrolytic, thermal or chemical separation of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110, or<br><br>fusion and/or alloying of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110 with each other or with base metals or purification<br><br>Manufacture from unwrought precious metals |

| Heading<br>(1)                     | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3) |
|------------------------------------|---|---|
| ex 7107,<br>ex 7109 and<br>ex 7111 | Metals clad with precious metals, semi-manufactured                                     | Manufacture from metals clad with precious metals, unwrought  |
| ex Chapter 72                      | Iron and steel; except for:   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product                                       |
| 7207                               | Semi-finished products of iron or non-alloy steel                                       | Manufacture from materials of heading 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205  |
| 7208 to 7212                       | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel   | Manufacture from semi-finished materials of heading 7207  |
| 7213 to 7216                       | Bars and sections bars and rods, angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel | Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206  |
| 7217                               | Wire of iron or non-alloy steel   | Manufacture from semi-finished materials of heading 7207  |
| 7218 91 and<br>7218 99             | Semi-finished products  | Manufacture from materials of heading 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205  |
| 7219 to 7222                       | Flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of stainless steel     | Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7218  |
| 7223                               | Wire of stainless steel   | Manufacture from semi-finished materials of heading 7218  |

| Heading<br>(1)      | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3) |
|---------------------|--|---|
| 7224 90             | Semi-finished products   | Manufacture from materials of heading 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205  |
| 7225 to 7228        | Flat-rolled products, hot-rolled bars and rods, in irregularly wound coils; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel   | Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206, 7218 or 7224                                |
| 7229                | Wire of other alloy steel  | Manufacture from semi-finished materials of heading 7224  |
| ex Chapter 73       | Articles of iron or steel; except for:   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product                                       |
| ex 7301             | Sheet piling   | Manufacture from materials of heading 7207  |
| 7302                | Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialised for jointing or fixing rails | Manufacture from materials of heading 7206  |
| 7304, 7305 and 7306 | Tubes, pipes and hollow profiles, of iron or steel   | Manufacture from materials of heading 7206 to 7212 and 7218 or 7224   |

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|--|---|
| ex 7307        | Tube or pipe fittings of stainless steel (ISO No X5CrNiMo 1712), consisting of several parts   | Turning, drilling, reaming, threading, deburring and sandblasting of forged blanks, provided that the total value of the forged blanks used does not exceed 35 % of the ex-works price of the product |
| 7308           | Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel | Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, welded angles, shapes and sections of heading 7301 may not be used  |
| ex 7315        | Skid chain   | Manufacture in which the value of all the materials of heading 7315 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  |
| ex Chapter 74  | Copper and articles thereof; except for:   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product   |
| 7403           | Refined copper and copper alloys, unwrought  | Manufacture from materials of any heading   |

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)               | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|---|--|
| 7408           | Copper wire                                 | <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– From materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>– In which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul> |
| Chapter 75     | Nickel and articles thereof                 | Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |
| ex Chapter 76  | Aluminium and articles thereof; except for: | <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– From materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>– In which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|--|--|
| 7601           | Unwrought aluminium  | <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– From materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>– In which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>or</p> <p>Manufacture by thermal or electrolytic treatment from unalloyed aluminium or waste and scrap of aluminium</p>   |
| 7602           | Aluminium waste or scrap   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product  |
| ex 7616        | Aluminium articles other than gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, and expanded metal of aluminium | <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– From materials of any heading, except that of the product. However, gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, or expanded metal of aluminium may be used; and</li> <li>– In which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| Chapter 78     | Lead and articles thereof   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product   |
| Chapter 79     | Zinc and articles thereof   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product   |
| Chapter 80     | Tin and articles thereof  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product   |
| Chapter 81     | Other base metals; cermets; articles thereof  | Manufacture from materials of any heading   |
| ex Chapter 82  | Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal; except for: | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product   |
| 8206           | Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale                     | Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8202 to 8205. However, tools of headings 8202 to 8205 may be incorporated into the set, provided that their total value does not exceed 15 % of the ex-works price of the set |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|--|---|
| Chapter 83     | Miscellaneous articles of base metal   | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br>or<br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| ex Chapter 84  | Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof; except for: | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br>or<br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| 8407           | Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines                  | Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  |
| 8408           | Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)    | Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| 8425 to 8430   | <p>Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks;</p> <p>Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane</p> <p>Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment</p> <p>Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)</p> <p>Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and roadrollers</p> <p>Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile extractors; snowploughs and snowblowers</p> | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8431</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| 8444 to 8447   | <p>Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials:</p> <p>Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading 8446 or 8447</p> <p>Weaving machines (looms):</p> <p>Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting</p> | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8448</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |
| 8456 to 8465   | <p>Machine tools for working any material by removal of material</p> <p>Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for working metal</p> <p>Lathes for removing metal</p> <p>Machine tools</p>   | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8466</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| 8470 to 8472   | <p>Calculating machines and pocket-size data-recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage- franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers</p> <p>Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data</p> <p>Other office machines</p> | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8473</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |
| ex Chapter 85  | <p>Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles; except for:</p>   | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>                  |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|---|--|
| 8501 to 8502   | Electric motors and generators<br><br>Electric generating sets and rotary converters  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8503<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| 8519, 8521     | Sound recording or sound reproducing apparatus<br><br>Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8522<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| 8525 to 8528   | Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, television cameras, digital cameras and video camera recorders<br><br>Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus<br><br>Reception apparatus for radio-broadcasting<br><br>Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus for television, or video recording or reproducing apparatus | Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8529<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |

---

| Heading<br>(1)        | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|-----------------------|---|--|
| 8535 to 8537          | Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits; connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables; boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, for electric control or the distribution of electricity: | Manufacture from materials of any heading, except that of the product and heading 8538<br>or<br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product   |
| 8542 31 to<br>8542 39 | Monolithic integrated circuits  | Diffusion in which integrated circuits are formed on a semi-conductor substrate by the selective introduction of an appropriate dopant assembled or not and/or tested in a non-party<br>or<br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)        |
|----------------|---|--|
| 8544 to 8548   | <p>Insulated wire, cable (and other insulated electric conductors, optical fibre cables)</p> <p>Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, of a kind used for electrical purposes</p> <p>Electrical insulators of any material</p> <p>Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material</p> <p>Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter</p> | Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| Chapter 86     | Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic signalling equipment of all kinds  | Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|--|---|
| ex Chapter 87  | Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof; except for:           | Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 45 % of the ex-works price of the product  |
| 8708           | Parts and accessories for vehicles of headings 8701 to 8705  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br>or<br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| 8711           | Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br>or<br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| Chapter 88     | Aircraft, spacecraft, and parts thereof  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br>or<br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)  |
|----------------|---|--|
| Chapter 89     | Ships, boats and floating structures  | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product; however, hulls of heading 8906 may not be used</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> |
| ex Chapter 90  | Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof; except for: | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>   |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)                  | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|--|---|
| 9001 50        | Spectacle lenses of other materials than glass | <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture in which one of the following operations is made:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– surfacing of the semi-finished lens into a finished ophthalmic lens with optical corrective power meant to be mounted on a pair of spectacles</li> <li>– coating of the lens through appropriate treatments to improve vision and ensure protection of the wearer</li> </ul> <p>or</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> |
| Chapter 91     | Clocks and watches and parts thereof           | Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product  |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)   | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| Chapter 92     | Musical instruments; parts and accessories of such articles   | Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  |
| Chapter 93     | Arms and ammunition; parts and accessories thereof  | Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  |
| Chapter 94     | Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br>or<br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| Chapter 95     | Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof  | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br>or<br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |

---

| Heading<br>(1) | Description of product<br>(2)                 | Working or processing, carried out on non-originating materials,<br>which confers originating status<br>(3)   |
|----------------|---|---|
| Chapter 96     | Miscellaneous manufactured articles           | Manufacture from materials of any heading, except that of the product<br><br>or<br><br>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product |
| Chapter 97     | Works of art, collectors' pieces and antiques | Manufacture from materials of any heading, except that of the product   |

- 
- (1) For the special conditions relating to “specific process(es)”, see Introductory Notes 8.1 to 8.3.
- (2) For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 6.
- (3) See Introductory Note 7.
- (4) See Introductory Note 9.
-

### ANNEX III

#### TEXT OF THE ORIGIN DECLARATION

The origin declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

##### Albanian version

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ....<sup>(1)</sup>) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale .....<sup>(2)</sup>.

##### Arabic version

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم .....<sup>(1)</sup>) باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من .....<sup>(2)</sup>.

##### Bosnian version

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br .....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog porijekla.

##### Bulgarian version

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № .....<sup>(1)</sup>) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с .....<sup>(2)</sup> преференциален произход.

Croatian version

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog podrijetla.

Czech version

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení .....<sup>(1)</sup>) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v .....<sup>(2)</sup>.

Danish version

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ....<sup>(1)</sup>), erkærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i .....<sup>(2)</sup>.

Dutch version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ....<sup>(1)</sup>), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ..... oorsprong zijn<sup>(2)</sup>.

English version

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No .....<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .....<sup>(2)</sup> preferential origin.

---

Estonian version

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. ....<sup>(1)</sup>)  
deklareerib, et need tooted on .....<sup>(2)</sup> sooduspäritoluga, välja arvatud  
juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Faeroese version

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ....<sup>(1)</sup>) váttar, at  
um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur .....<sup>(2)</sup>.

Finnish version

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ....<sup>(1)</sup>) ilmoittaa, että  
nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja  
..... alkuperätuotteita<sup>(2)</sup>.

French version

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière  
n°.....<sup>(1)</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine  
préférentielle .....<sup>(2)</sup>.

German version

Der Ausführer (Bewilligungs-Nr. ....<sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses  
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben,  
präferenzbegünstigte .....<sup>(2)</sup> Ursprungswaren sind.

---

## Georgian version

‘ამსაბუთით (საბაჟოსმიერგაცემულიუფლებამოსილების Nr. ....<sup>(1)</sup>)  
წარმოდგენილისაქონლისექსპორტიორიაცხადებს, რომესსაქონელიარის.  
.....<sup>(2)</sup>შეღავათიანიწარმოშობისთუსხვარამარარისპირდაპირმითითებული

## Greek version

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. ....<sup>(1)</sup>) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής .....<sup>(2)</sup>.

## Hebrew version

היצוא<sup>1</sup> של הטעון המכוונים במסמך זה (אישור מס' ....<sup>(1)</sup>) מציין כי מקורות של הטעון  
ה...<sup>(2)</sup> הללו מודף, מלבד אם צוין אחרת בምפורש.

## Hungarian version

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ....<sup>(1)</sup>) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes .....<sup>(2)</sup> származásúak.

## Icelandic version

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tallyfirvalda nr ....<sup>(1)</sup>), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af .....<sup>(2)</sup> fríðindauppruna.

Italian version

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ....<sup>(1)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....<sup>(2)</sup>.

Latvian version

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ....<sup>(1)</sup>), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no .....<sup>(2)</sup>.

Lithuanian version

Šiame dokumente nurodytu produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. ....<sup>(1)</sup>) deklaruoją, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi .....<sup>(2)</sup> lengvatinės kilmės statusą.

Maltese version

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ....<sup>(1)</sup>) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod čar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali .....<sup>(2)</sup>.

Montenegrin version

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ....<sup>(1)</sup>) изјављује да су, осим ако је то другачије изричito наведено, ови производи .....<sup>(2)</sup> преференцијалног поријекла.

---

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br .....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog porijekla.

Norwegian version

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr .....<sup>(1)</sup>) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har .....<sup>(2)</sup> preferanseopprinnelse<sup>(2)</sup>.

Polish version

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr .....<sup>(1)</sup>) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają .....<sup>(2)</sup> preferencyjne pochodzenie.

Portuguese version

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº.....<sup>(1)</sup>), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial .....<sup>(2)</sup>.

Romanian version

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. .....<sup>(1)</sup>) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială .....<sup>(2)</sup>.

---

Serbian version

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ....<sup>(1)</sup>) изјављује да су, осим ако је то другачије изричito наведено, ови производи .....<sup>(2)</sup> префериенцијалног порекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br .....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog porekla.

Slovak version

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia .....<sup>(1)</sup>) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v .....<sup>(2)</sup>.

Slovenian version

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št .....<sup>(1)</sup>), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno .....<sup>(2)</sup> poreklo.

Spanish version

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o .....<sup>(1)</sup>) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial .....<sup>(2)</sup>.

---

Swedish version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ....<sup>(1)</sup>) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ..... ursprung<sup>(2)</sup>.

Turkish version

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, (gümrük yetki no:.....<sup>(1)</sup>), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin .....<sup>(2)</sup> tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

Ukrainian version

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл № ....<sup>(1)</sup>), заявляє, що за винятком випадків, де це явно зазначено, ці товари є товарами преференційного походження .....<sup>(2)</sup>.

Macedonian version

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр. ....<sup>(1)</sup>) изјавува дека, освен ако тоа не е ясно поинаку назначено, овие производи се со .....<sup>(2)</sup> префериенцијално потекло.

.....  
(Place and date)<sup>(3)</sup>

.....  
(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)<sup>(4)</sup>

- 
- (1) When the origin declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the origin declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.
  - (2) Origin of products to be indicated. When the origin declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out, by means of the symbol “CM”.
  - (3) Those indications may be omitted if the information is contained in the document itself.
  - (4) In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.

## ANNEX IV

### SPECIMENS OF MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1 AND APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

#### PRINTING INSTRUCTIONS

1. Each form shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m<sup>2</sup>. It shall have a printed green guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.
2. The competent authorities of the Contracting Parties may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by approved printers. In the latter case, each form must include a reference to such approval. Each form must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified.

---

## MOVEMENT CERTIFICATE

|  |  |  |  |         |
|--|--|--|--|---------|
| 1. Exporter (Name, full address, country)  |  | EUR.1  | No A   | 000.000 |
| See notes overleaf before completing this form.  |  |  |  |         |
| 3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)  |  | 2. Certificate used in preferential trade between<br>.....<br>and<br>..... |  |         |
| (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)   |  |  |  |         |
| 6. Transport details (Optional)  |  | 7. Remarks   |  |         |
| 8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages <sup>(1)</sup> ; Description of goods   |  | 9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m <sup>3</sup> , etc.)        | 10. Invoices (Optional)  |         |
| <b>11. CUSTOMS ENDORSEMENT</b><br><i>Declaration certified</i><br>Export document <sup>(2)</sup><br>Form ..... No .....<br>Of .....<br>Customs office .....<br>Issuing country or territory .....<br>.....<br>Place and date .....<br>.....<br>(Signature) |  | Stamp  | <b>12. DECLARATION BY THE EXPORTER</b><br>I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.<br><br>Place and date .....<br>.....<br>(Signature) |         |

|  |   |
|--|---|
| <b>13. REQUEST FOR VERIFICATION, to</b><br><br><br><br><br><p>Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.</p><br><br><p>.....<br/>(Place and date)</p><br><p>Stamp</p><br><p>.....<br/>(Signature)</p> | <b>14. RESULT OF VERIFICATION</b><br><br><p>Verification carried out shows that this certificate<sup>(1)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.</p> <p><input type="checkbox"/> does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).</p><br><br><p>.....<br/>(Place and date)</p><br><p>Stamp</p><br><p>.....<br/>(Signature)</p> |
|--|---|

<sup>(1)</sup> Insert X in the appropriate box.

## NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

---

## APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>1. Exporter</b> (Name, full address, country)   |  | <b>EUR.1 No A 000.000</b><br>See notes overleaf before completing this form.  |   |
|  |  | <b>2. Application for a certificate to be used in preferential trade between</b><br>.....<br><b>and</b><br>....<br>(Insert appropriate countries or groups of countries or territories) |   |
| <b>3. Consignee</b> (Name, full address, country) (Optional)   |  | <b>4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating</b>  | <b>5. Country, group of countries or territory of destination</b> |
| <b>6. Transport details</b> (Optional)   |  | <b>7. Remarks</b>   |   |
| <b>8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages<sup>(1)</sup></b><br><b>Description of goods</b> |  | <b>9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m<sup>3</sup>, etc.)</b>  | <b>10. Invoices</b><br>(Optional)                                 |
| <small>(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk", as appropriate.</small>        |  |   |   |

---

## **DECLARATION BY THE EXPORTER**

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

**DECLARE** that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

**SPECIFY** as follows the circumstances which have enabled those goods to meet the above conditions:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**SUBMIT** the following supporting documents<sup>(1)</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which those authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for those goods.

.....  
(Place and date)

.....  
(Signature)

- 
- (1) For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.
-

## ANNEX V

### SPECIAL CONDITIONS CONCERNING PRODUCTS ORIGINATING IN CEUTA AND MELILLA

#### *Sole Article*

1. Providing they comply with the non-alteration rule of Article 14 of Appendix I, the following shall be considered as:
  - (1) products originating in Ceuta and Melilla:
    - (a) products wholly obtained in Ceuta and Melilla;
    - (b) products obtained in Ceuta and Melilla in the manufacture of which products other than products wholly obtained in Ceuta and Melilla are used, provided that:
      - (i) the said products have undergone sufficient working or processing within the meaning of Article 4 of Appendix I; or that

---

- (ii) those products originate in the importing Contracting Party or in the European Union, provided that they have been submitted to working or processing which goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I;
- (2) products originating in the exporting Contracting Party, other than the European Union:
- (a) products wholly obtained in the exporting Contracting Party;
  - (b) products obtained in the exporting Contracting Party, in the manufacture of which products other than products wholly obtained in the exporting Contracting Party are used, provided that:
    - (i) those products have undergone sufficient working or processing within the meaning of Article 4 of Appendix I; or
    - (ii) those products originate in Ceuta and Melilla or in the European Union, and they have been submitted to working or processing which goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.

---

2. Ceuta and Melilla shall be considered as a single territory.
3. The exporter or his authorised representative shall enter the name of the exporting or importing Contracting Party and “Ceuta and Melilla” in Box 2 of movement certificates EUR.1 or on origin declarations. In addition, in the case of products originating in Ceuta and Melilla, this shall be indicated in Box 4 of movement certificates EUR.1 or on origin declarations.
4. The Spanish customs authorities shall be responsible for the application of this Convention in Ceuta and Melilla.

## ANNEX VI

### SUPPLIER'S DECLARATION

The supplier's declaration, the text of which is provided below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.



## SUPPLIER'S DECLARATION

for goods which have undergone working or processing in Contracting Parties of the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin without having obtained preferential origin status

I, the undersigned, supplier of the goods covered by the annexed document, declare that:

1. The following materials which do not originate in [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)] have been used in [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)] to produce those goods:

| Description of the goods supplied <sup>(1)</sup> | Description of non-originating materials used | Heading of non-originating materials used <sup>(2)</sup> | Value of non-originating materials used <sup>(2)(3)</sup> |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Total value                                      |   |  |   |

2. All the other materials used in [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)] to produce those goods originate in [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)];

3. The following goods have undergone working or processing outside [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)] in accordance with Article 13 of Appendix I and have acquired the following total added value there:

| Description of the goods supplied | Total added value acquired outside<br>[indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)] <sup>(4)</sup>                               |
|-----------------------------------|---|
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   | (Place and date)  |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   | (Address and signature of the supplier;<br>in addition the name of the person signing the declaration<br>has to be indicated in clear script) |

- 
- <sup>(1)</sup> When the invoice, delivery note or other commercial document to which the declaration is annexed relates to different kinds of goods, or to goods which do not incorporate non-originating materials to the same extent, the supplier must clearly differentiate them.

Example:

The document relates to different models of electric motor of heading 8501 to be used in the manufacture of washing machines of heading 8450. The nature and value of the non-originating materials used in the manufacture of those motors differ from one model to another. The models must therefore be differentiated in the first column and the indications in the other columns must be provided separately for each of the models to make it possible for the manufacturer of washing machines to make a correct assessment of the originating status of his products depending on which model of electrical motor he uses.

- (2) The indications requested in those columns should only be given if they are necessary.

Examples:

The rule for garments of ex Chapter 62 says weaving combined with making-up including cutting of fabric may be used. If a manufacturer of such garments in a Contracting Party uses fabric imported from the European Union which has been obtained there by weaving non-originating yarn, it is sufficient for the European Union supplier to describe in his declaration the non-originating material used as yarn, without it being necessary to indicate the heading and value of such yarn.

A producer of iron of heading 7217 who has produced it from non-originating iron bars should indicate in the second column "bars of iron". Where that wire is to be used in the production of a machine, for which the rule contains a limitation for all non-originating materials used to a certain percentage value, it is necessary to indicate in the third column the value of non-originating bars.

- (3) "Value of materials" means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)].

The exact value for each non-originating material used must be given per unit of the goods specified in the first column.

- (4) "Total added value" shall mean all costs accumulated outside [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)], including the value of all materials added there. The exact total added value acquired outside [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)] must be given per unit of the goods specified in the first column.

## ANNEX VII

### LONG-TERM SUPPLIER'S DECLARATION

The long-term supplier's declaration, the text of which is provided below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

## LONG-TERM SUPPLIER'S DECLARATION

for goods which have undergone working or processing in Contracting Parties of the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin without having obtained preferential origin status

I, the undersigned, supplier of the goods covered by the annexed document, which are regularly supplied to<sup>(1)</sup> ..... declare that:

1. The following materials which do not originate in [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)] have been used in [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)] to produce those goods:

| Description of the goods supplied <sup>(2)</sup> | Description of non-originating materials used | Heading of non-originating materials used <sup>(3)</sup> | Value of non-originating materials used <sup>(3)(4)</sup> |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Total value                                      |   |  |   |

2. All the other materials used in [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)] to produce those goods originate in [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)];

3. The following goods have undergone working or processing outside [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)] in accordance with Article 13 of Appendix I and have acquired the following total added value there:

| Description of the goods supplied | Total added value acquired outside [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)] <sup>(5)</sup> |
|-----------------------------------|--|
|                                   |  |
|                                   |  |
|                                   |  |

This declaration is valid for all subsequent consignments of those goods dispatched from.....

to.....<sup>(6)</sup>

I undertake to inform .....<sup>(1)</sup> immediately if this declaration is no longer valid.

|   |
|---|
|   |
| (Place and date)  |
|   |
|   |
|   |
| (Address and signature of the supplier; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script) |

- 
- (1) Name and address of the customer.
  - (2) When the invoice, delivery note or other commercial document to which the declaration is annexed relates to different kinds of goods, or to goods which do not incorporate non-originating materials to the same extent, the supplier must clearly differentiate them.

Example:

The document relates to different models of electric motor of heading 8501 to be used in the manufacture of washing machines of heading 8450. The nature and value of the non-originating materials used in the manufacture of those motors differ from one model to another. The models must therefore be differentiated in the first column and the indications in the other columns must be provided separately for each of the models to make it possible for the manufacturer of washing machines to make a correct assessment of the originating status of his products depending on which model of electrical motor he uses.

- (3) The indications requested in those columns should only be given if they are necessary.

Examples:

The rule for garments of ex Chapter 62 says weaving combined with making-up including cutting of fabric may be used. If a manufacturer of such garments in a Contracting Party uses fabric imported from the European Union which has been obtained there by weaving non-originating yarn, it is sufficient for the European Union supplier to describe in his declaration the non-originating material used as yarn, without it being necessary to indicate the heading and value of such yarn.

A producer of iron of heading 7217 who has produced it from non-originating iron bars should indicate in the second column "bars of iron". Where that wire is to be used in the production of a machine, for which the rule contains a limitation for all non-originating materials used to a certain percentage value, it is necessary to indicate in the third column the value of non-originating bars.

- (4) "Value of materials" means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)].

The exact value for each non-originating material used must be given per unit of the goods specified in the first column.

- (5) "Total added value" shall mean all costs accumulated outside [indicate the name of the relevant Contracting Party], including the value of all materials added there. The exact total added value acquired outside [indicate the name of the relevant Contracting Party(ies)] must be given per unit of the goods specified in the first column.
-

- (6) Insert dates. The period of validity of the long-term supplier's declaration should not normally exceed 24 months, subject to the conditions laid down by the customs authorities of the country where the long-term supplier's declaration is made out.



## **ANNEX VIII**

### **LIST OF CONTRACTING PARTIES HAVING OPTED TO EXTEND THE APPLICATION OF ARTICLE 7(3) ON IMPORTATION OF PRODUCTS FALLING WITHIN CHAPTERS 50 TO 63 OF THE HARMONISED SYSTEM**

Contracting Parties using this option are listed below:

[...]' ;

---

(6) Appendix II is replaced by the following:

**‘Appendix II**

SPECIAL PROVISIONS DEROGATING FROM THE PROVISIONS LAID DOWN IN  
APPENDIX I

TABLE OF CONTENTS

Sole Article

ANNEX I Trade between the European Union and the participants in the  
European Union’s Stabilisation and Association Process

ANNEX II Trade between the European Union and the People’s Democratic Republic of  
Algeria

ANNEX III Trade between the European Union and the Kingdom of Morocco

---

**ANNEX IV** Trade between the European Union and the Republic of Tunisia

**ANNEX V** Trade between the Republic of Türkiye and the participants in the European Union's Stabilisation and Association Process

**ANNEX VI** Trade between the Republic of Türkiye and the Kingdom of Morocco

**ANNEX VII** Trade between the Republic of Türkiye and the Republic of Tunisia

**ANNEX VIII** Trade between EFTA States and the Republic of Tunisia

**ANNEX IX** Trade in the framework of the Agreement setting up a free trade area among the Arab Mediterranean countries (Agadir Agreement)

**ANNEX X** Trade covered by the Central European Free Trade Agreement (CEFTA) involving the Republic of Moldova and the participants in the European Union's Stabilisation and Association Process

**ANNEX A** Supplier's declaration for goods which have undergone working or processing in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia without having obtained preferential originating status

**ANNEX B** Long-term supplier's declaration for goods which have undergone working or processing in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia without having obtained preferential originating status

---

ANNEX C Supplier's declaration for goods which have undergone working or processing in Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia without having obtained preferential originating status

ANNEX D Long-term supplier's declaration for goods which have undergone working or processing in Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia without having obtained preferential originating status

ANNEX E Supplier's declaration for goods which have undergone working or processing in an EFTA State or Tunisia without having obtained preferential originating status

ANNEX F Long-term supplier's declaration for goods which have undergone working or processing in an EFTA State or Tunisia without having obtained preferential originating status

ANNEX G Supplier's declaration for goods which have undergone working or processing in the CEFTA Parties without having obtained preferential origin status

ANNEX H Long-term supplier's declaration for goods which have undergone working or processing in the CEFTA Parties without having obtained preferential origin status

---

*Sole Article*

This Appendix sets out special provisions that were agreed before 1 January 2019 and are applicable between certain Contracting Parties and derogating from the provisions laid down in Appendix I.

**ANNEX I**

**TRADE BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE PARTICIPANTS IN THE  
EUROPEAN UNION'S STABILISATION AND ASSOCIATIONS PROCESS**

*Article 1*

Products listed below shall be excluded from cumulation provided for in Article 7 of Appendix I, if:

- (a) the country of final destination is the European Union, and:
  - (i) the materials used in the manufacture of those products are originating in any of the participants in the European Union's Stabilisation and Association Process; or
  - (ii) those products have acquired their origin on the basis of working or processing carried out in any of the participants in the European Union's Stabilisation and Association Process;

---

or

- (b) the country of final destination is any of the participants in the European Union's Stabilisation and Association Process, and:
- (i) the materials used in the manufacture of those products are originating in the European Union; or
  - (ii) those products have acquired their origin on the basis of working or processing carried out in the European Union.

| CN-Code    | Description   |
|------------|---|
| 1704 90 99 | Other sugar confectionery, not containing cocoa   |
| 1806 10 30 | Chocolate and other food preparations containing cocoa  |
| 1806 10 90 | - Cacao powder, containing added sugar or sweetening matter:<br>-- Containing 65 % or more but less than 80 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose<br>-- Containing 80 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose |
| 1806 20 95 | - Other food preparations containing cocoa in block, slabs or bars weighting more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packaging of a content exceeding 2 kg<br>-- Other<br>--- Other  |

| CN-Code    | Description  |
|------------|--|
| 1901 90 99 | Malt extract, food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included, food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included<br>- Other<br>-- Other (than malt extract)<br>--- Other |
| 2101 12 98 | Other preparations with a basis of coffee  |
| 2101 20 98 | Other preparations with a basis of tea or mate   |
| 2106 90 59 | Food preparations not elsewhere specified or included<br>- Other<br>-- Other   |
| 2106 90 98 | Food preparations not elsewhere specified or included:<br>- Other (than protein concentrates and textured protein substances)<br>-- Other<br>--- Other   |

---

| CN-Code    | Description   |
|------------|---|
| 3302 10 29 | <p>Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of those substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Of a kind used in the food or drink industries</li> <li>-- Of the type used in the drink industries:           <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Preparations containing all flavouring agents characterizing a beverage:               <ul style="list-style-type: none"> <li>---- Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0.5 %</li> <li>---- Other:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>----- Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose, or starch or containing, by weight, less than 1.5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch</li> <li>----- Other</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |


---

## ANNEX II

### TRADE BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA

#### *Article 1*

Goods having acquired their origin by application of the provisions foreseen in this Annex shall be excluded from cumulation as referred to in Article 7 of Appendix I.



## *Article 2*

### *Cumulation in the European Union*

For the purpose of implementing Article 2, point (b), of Appendix I, working or processing carried out in Morocco, Algeria or Tunisia shall be considered as having been carried out in the European Union when the products obtained undergo subsequent working or processing in the European Union. Where, pursuant to Article 2, point (b), of Appendix I, the originating products are obtained in two or more of the countries concerned, they shall be considered as originating in the European Union only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.

## *Article 3*

### *Cumulation in Algeria*

For the purpose of implementing Article 2, point (b), of Appendix I, working or processing carried out in the European Union, in Morocco or Tunisia shall be considered as having been carried out in Algeria when the products obtained undergo subsequent working or processing in Algeria. Where, pursuant to Article 2, point (b), of Appendix I, the originating products are obtained in two or more of the countries concerned, they shall be considered as originating in Algeria only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.

---

## *Article 4*

### *Proofs of origin*

1. Without prejudice to Article 20(4) and (5) of Appendix I, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of a Member State of the European Union or of Algeria if the products concerned can be considered as products originating in the European Union or in Algeria, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.
2. Without prejudice to Article 18(2) and (3) of Appendix I, an origin declaration may be made out if the products concerned may be considered as products originating in the European Union or in Algeria, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.

## *Article 5*

### *Supplier's declaration*

1. When a movement certificate EUR.1 is issued, or an origin declaration is made out, in the European Union or Algeria for originating products, in the manufacture of which goods coming from Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union which have undergone working or processing in those countries without having obtained preferential originating status, have been used, account shall be taken of the supplier's declaration given for those goods in accordance with this Article.

2. The supplier's declaration referred to in paragraph 1 shall serve as evidence of the working or processing undergone in Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the manufacture of which those goods are used, may be considered as products originating in the European Union or Algeria and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.
3. A separate supplier's declaration shall, except in the cases referred to in paragraph 4, be made out by the supplier for each consignment of goods in the form prescribed in Annex A on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.
4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union is expected to remain constant for considerable periods of time, he may provide a single supplier's declaration to cover subsequent consignments of those goods (the "long-term supplier's declaration").

A long-term supplier's declaration may normally be valid for a period of up to one year from the date of making out the declaration. The customs authorities of the country where the declaration is made out lay down the conditions under which longer periods may be used.

The long-term supplier's declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex B and shall describe the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before he is supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment.

The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier's declaration is no longer applicable to the goods supplied.

5. The supplier's declaration referred to in paragraphs 3 and 4 shall be typed or printed using one of the languages in which the Agreement is drawn up, in accordance with the national law of the country where it is made out, and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be written in ink in printed characters.
6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the country where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is correct.

## *Article 6*

### *Supporting documents*

Supplier's declaration proving the working or processing undergone in the European Union, Tunisia, Morocco or Algeria by materials used, made out in one of those countries, shall be treated as a document referred to in Articles 20(3) and 18(3) of Appendix I and Article 5(6) of this Annex used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin declaration may be considered as products originating in the European Union or in Algeria and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.

## *Article 7*

### *Preservation of supplier's declaration*

The supplier making out a supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of the invoice, delivery notes or other commercial document to which that declaration is annexed as well as the documents referred to in Article 5(6) of this Annex.

The supplier making out a long-term supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer concerned, as well as the documents referred to in Article 5(6) of this Annex. That period shall begin from the date of expiry of validity of the long-term supplier's declaration.

---

## *Article 8*

### *Administrative cooperation*

In order to ensure the proper application of this Annex, the European Union and Algeria shall assist each other, through the competent customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declarations or the supplier's declarations and the correctness of the information given in those documents.

## *Article 9*

### *Verification of supplier's declarations*

1. Subsequent verifications of supplier's declarations or long-term supplier's declarations may be carried out at random or whenever the customs authorities of the country where such declarations have been taken into account to issue a movement certificate EUR.1 or to make out an origin declaration, have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the correctness of the information given in that document.
2. For the purpose of implementing paragraph 1, the customs authorities of the country referred to in paragraph 1 shall return the supplier's declaration and invoice(s), delivery note(s) or other commercial documents concerning goods covered by that declaration, to the customs authorities of the country where the declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.

They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been obtained suggesting that the information given in the supplier's declaration is incorrect.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the country where the supplier's declaration was made out. For that purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any inspection of the supplier's accounts or any other check which they consider appropriate.
4. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. Those results shall indicate clearly whether the information given in the supplier's declaration is correct and make it possible for them to determine whether and to what extent that supplier's declaration could be taken into account for issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.

#### *Article 10*

##### *Penalties*

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

---

*Article 11*

*Free zones*

1. The European Union and Algeria shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin, which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.
2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in the European Union or Algeria are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.1 at the exporter's request, if the treatment or processing undergone complies with this Convention.



## ANNEX III

### TRADE BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE KINGDOM OF MOROCCO

#### *Article 1*

Goods having acquired their origin by application of the provisions foreseen in this Annex shall be excluded from cumulation as referred to in Article 7 of Appendix I.

#### *Article 2*

##### *Cumulation in the European Union*

For the purpose of implementing Article 2, point (b), of Appendix I, working or processing carried out in Morocco, Algeria or Tunisia shall be considered as having been carried out in the European Union when the products obtained undergo subsequent working or processing in the European Union. Where, pursuant to Article 2, point (b), of Appendix I, the originating products are obtained in two or more of the countries concerned, they shall be considered as originating in the European Union only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.

#### *Article 3*

##### *Cumulation in Morocco*

For the purpose of implementing Article 2, point (b), of Appendix I, working or processing carried out in the European Union, in Algeria or Tunisia shall be considered as having been carried out in Morocco when the products obtained undergo subsequent working or processing in Morocco. Where, pursuant to Article 2, point (b), of Appendix I, the originating products are obtained in two or more of the countries concerned, they shall be considered as originating in Morocco only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.

---

## *Article 4*

### *Proofs of origin*

1. Without prejudice to Article 20(4) and (5) of Appendix I, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of a Member State of the European Union or of Morocco if the products concerned can be considered as products originating in the European Union or in Morocco, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.
2. Without prejudice to Article 21(2) and (3) of Appendix I, an origin declaration may be made out if the products concerned may be considered as products originating in the European Union or in Morocco, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.

## *Article 5*

### *Supplier's declaration*

1. When a movement certificate EUR.1 is issued, or an origin declaration is made out, in the European Union or Morocco for originating products, in the manufacture of which goods coming from Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union which have undergone working or processing in those countries without having obtained preferential originating status, have been used, account shall be taken of the supplier's declaration given for those goods in accordance with this Article.

2. The supplier's declaration referred to in paragraph 1 shall serve as evidence of the working or processing undergone in Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the manufacture of which those goods are used, may be considered as products originating in the European Union or Morocco and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.
3. A separate supplier's declaration shall, except in the cases referred to in paragraph 4, be made out by the supplier for each consignment of goods in the form prescribed in Annex A on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.
4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union is expected to remain constant for considerable periods of time, he may provide a single supplier's declaration to cover subsequent consignments of those goods (the "long-term supplier's declaration").

A long-term supplier's declaration may normally be valid for a period of up to one year from the date of making out the declaration. The customs authorities of the country where the declaration is made out lay down the conditions under which longer periods may be used.

The long-term supplier's declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex B and shall describe the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before he is supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment.

The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier's declaration is no longer applicable to the goods supplied.

5. The supplier's declaration referred to in paragraphs 3 and 4 shall be typed or printed using one of the languages in which the Agreement is drawn up, in accordance with the national law of the country where it is made out, and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be written in ink in printed characters.
6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the country where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is correct.

## *Article 6*

### *Supporting documents*

Supplier's declaration proving the working or processing undergone in the European Union, Tunisia, Morocco or Algeria by materials used, made out in one of those countries, shall be treated as a document referred to in Articles 20(3) and 18(3) of the Appendix I and Article 5(6) of this Annex used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin declaration may be considered as products originating in the European Union or in Morocco and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.

## *Article 7*

### *Preservation of supplier's declaration*

The supplier making out a supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of the invoice, delivery notes or other commercial document to which that declaration is annexed as well as the documents referred to in Article 5(6) of this Annex.

The supplier making out a long-term supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer concerned, as well as the documents referred to in Article 5(6) of this Annex. That period shall begin from the date of expiry of validity of the long-term supplier's declaration.

---

## *Article 8*

### *Administrative cooperation*

In order to ensure the proper application of this Annex, the European Union and Morocco shall assist each other, through the competent customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declarations or the supplier's declarations and the correctness of the information given in those documents.

## *Article 9*

### *Verification of supplier's declarations*

1. Subsequent verifications of supplier's declarations or long-term supplier's declarations may be carried out at random or whenever the customs authorities of the country where such declarations have been taken into account to issue a movement certificate EUR.1 or to make out an origin declaration, have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the correctness of the information given in that document.
2. For the purpose of implementing paragraph 1, the customs authorities of the country referred to in paragraph 1 shall return the supplier's declaration and invoice(s), delivery note(s) or other commercial documents concerning goods covered by that declaration, to the customs authorities of the country where the declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.

They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been obtained suggesting that the information given in the supplier's declaration is incorrect.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the country where the supplier's declaration was made out. For that purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any inspection of the supplier's accounts or any other check which they consider appropriate.
4. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. Those results shall indicate clearly whether the information given in the supplier's declaration is correct and make it possible for them to determine whether and to what extent that supplier's declaration could be taken into account for issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.

#### *Article 10*

##### *Penalties*

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

---

*Article 11*

*Free zones*

1. The European Union and Morocco shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin, which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.
2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in the European Union or Morocco are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.1 at the exporter's request, if the treatment or processing undergone complies with this Convention.



## ANNEX IV

### TRADE BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF TUNISIA

#### *Article 1*

Goods having acquired their origin by application of the provisions foreseen in this Annex shall be excluded from cumulation as referred to in Article 7 of Appendix I.

#### *Article 2*

##### *Cumulation in the European Union*

For the purpose of implementing Article 2, point (b), of Appendix I, working or processing carried out in Morocco, Algeria or Tunisia shall be considered as having been carried out in the European Union when the products obtained undergo subsequent working or processing in the European Union. Where, pursuant to Article 2, point (b), of Appendix I, the originating products are obtained in two or more of the countries concerned, they shall be considered as originating in the European Union only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.

#### *Article 3*

##### *Cumulation in Tunisia*

For the purpose of implementing Article 2, point (b), of Appendix I, working or processing carried out in the European Union, in Morocco or Algeria shall be considered as having been carried out in Tunisia when the products obtained undergo subsequent working or processing in Tunisia. Where, pursuant to Article 2, point (b), of Appendix I, the originating products are obtained in two or more of the countries concerned, they shall be considered as originating in Tunisia only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.

---

## *Article 4*

### *Proofs of origin*

1. Without prejudice to Article 20(4) and (5) of Appendix I, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of a Member State of the European Union or of Tunisia if the products concerned can be considered as products originating in the European Union or in Tunisia, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.
2. Without prejudice to Article 18(2) and (3) of Appendix I, an origin declaration may be made out if the products concerned may be considered as products originating in the European Union or in Tunisia, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.

## *Article 5*

### *Supplier's declaration*

1. When a movement certificate EUR.1 is issued, or an origin declaration is made out, in the European Union or Tunisia for originating products, in the manufacture of which goods coming from Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union which have undergone working or processing in those countries without having obtained preferential originating status, have been used, account shall be taken of the supplier's declaration given for those goods in accordance with this Article.

2. The supplier's declaration referred to in paragraph 1 shall serve as evidence of the working or processing undergone in Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the manufacture of which those goods are used, can be considered as products originating in the European Union or Tunisia and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.
3. A separate supplier's declaration shall, except in cases provided in paragraph 4, be made out by the supplier for each consignment of goods in the form prescribed in Annex A on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.
4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in Algeria, Morocco, Tunisia or the European Union is expected to remain constant for considerable periods of time, he may provide a single supplier's declaration to cover subsequent consignments of those goods (the "long-term supplier's declaration").

A long-term supplier's declaration may normally be valid for a period of up to one year from the date of making out the declaration. The customs authorities of the country where the declaration is made out lay down the conditions under which longer periods may be used.

The long-term supplier's declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex B and shall describe the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before he is supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment.

The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier's declaration is no longer applicable to the goods supplied.

5. The supplier's declaration referred to in paragraphs 3 and 4 shall be typed or printed using one of the languages in which the Agreement is drawn up, in accordance with the national law of the country where it is made out, and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be written in ink in printed characters.
6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the country where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is correct.

## *Article 6*

### *Supporting documents*

Supplier's declaration proving the working or processing undergone in the European Union, Tunisia, Morocco or Algeria by materials used, made out in one of those countries, shall be treated as a document referred to in Articles 20(3) and 18(3) of Appendix I and Article 5(6) of this Annex used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin declaration may be considered as products originating in the European Union or in Tunisia and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.

## *Article 7*

### *Preservation of supplier's declaration*

The supplier making out a supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of the invoice, delivery notes or other commercial document to which that declaration is annexed as well as the documents referred to in Article 5(6) of this Annex.

The supplier making out a long-term supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer concerned, as well as the documents referred to in Article 5(6) of this Annex. That period shall begin from the date of expiry of validity of the long-term supplier's declaration.

---

## *Article 8*

### *Administrative cooperation*

In order to ensure the proper application of this Annex, the European Union and Tunisia shall assist each other, through the competent customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declarations or the supplier's declarations and the correctness of the information given in those documents.

## *Article 9*

### *Verification of supplier's declarations*

1. Subsequent verifications of supplier's declarations or long-term supplier's declarations may be carried out at random or whenever the customs authorities of the country where such declarations have been taken into account to issue a movement certificate EUR.1 or to make out an origin declaration, have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the correctness of the information given in that document.
2. For the purpose of implementing paragraph 1, the customs authorities of the country referred to in paragraph 1 shall return the supplier's declaration and invoice(s), delivery note(s) or other commercial documents concerning goods covered by that declaration, to the customs authorities of the country where the declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.

They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been obtained suggesting that the information given in the supplier's declaration is incorrect.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the country where the supplier's declaration was made out. For that purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any inspection of the supplier's accounts or any other check which they consider appropriate.
4. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. Those results shall indicate clearly whether the information given in the supplier's declaration is correct and make it possible for them to determine whether and to what extent that supplier's declaration could be taken into account for issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.

#### *Article 10*

##### *Penalties*

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

---

*Article 11*

*Free zones*

1. The European Union and Tunisia shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin which in the course of transport use a free zone situated in their territory are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.
2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in the European Union or Tunisia are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.1 at the exporter's request, if the treatment or processing undergone complies with this Convention.



## ANNEX V

### TRADE BETWEEN THE REPUBLIC OF TÜRKİYE AND THE PARTICIPANTS IN THE EUROPEAN UNION'S STABILISATION AND ASSOCIATION PROCESS

#### *Article 1*

Products listed below shall be excluded from cumulation provided for in Article 7 of Appendix I, if:

- (a) the country of final destination is the Republic of Türkiye, and:
  - (i) the materials used in the manufacture of those products are originating in any of the participants in the European Union's Stabilisation and Association Process; or
  - (ii) those products have acquired their origin on the basis of working or processing carried out in any of the participants in the European Union's Stabilisation and Association Process;
- or
- (b) the country of final destination is any of the participants in the European Union's Stabilisation and Association Process, and:
  - (i) the materials used in the manufacture of those products are originating in the Republic of Türkiye; or
  - (ii) those products have acquired their origin on the basis of working or processing carried out in the Republic of Türkiye.

---

| CN-Code    | Description   |
|------------|---|
| 1704 90 99 | Other sugar confectionery, not containing cocoa.  |
| 1806 10 30 | Chocolate and other food preparations containing cocoa  |
| 1806 10 90 | <p>- Cacao powder, containing added sugar or sweetening matter:</p> <p>-- Containing 65 % or more but less than 80 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose</p> <p>-- Containing 80 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose</p>  |
| 1806 20 95 | <p>- Other food preparations containing cocoa in block, slabs or bars weighting more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packaging of a content exceeding 2 kg</p> <p>-- Other</p> <p>--- Other</p>   |
| 1901 90 99 | <p>Malt extract, food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included, food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included</p> <p>- Other</p> <p>-- Other (than malt extract)</p> <p>--- Other</p> |
| 2101 12 98 | Other preparations with a basis of coffee   |
| 2101 20 98 | Other preparations with a basis of tea or mate  |

---

| CN-Code    | Description   |
|------------|---|
| 2106 90 59 | <p>Food preparations not elsewhere specified or included</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Other</li> <li>-- Other</li> </ul>  |
| 2106 90 98 | <p>Food preparations not elsewhere specified or included:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Other (than protein concentrates and textured protein substances)</li> <li>-- Other</li> <li>--- Other</li> </ul>  |
| 3302 10 29 | <p>Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of those substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Of a kind used in the food or drink industries</li> <li>-- Of the type used in the drink industries: <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Preparations containing all flavouring agents characterizing a beverage: <ul style="list-style-type: none"> <li>---- Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0.5 %</li> <li>---- Other: <ul style="list-style-type: none"> <li>----- Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose, or starch or containing, by weight, less than 1.5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch</li> <li>----- Other</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |

## ANNEX VI

### TRADE BETWEEN THE REPUBLIC OF TÜRKİYE AND THE KINGDOM OF MOROCCO

#### *Article 1*

Goods having acquired their origin by application of the provisions foreseen in this Annex shall be excluded from cumulation as referred to in Article 7 of Appendix I.

#### *Article 2*

##### *Cumulation in Türkiye*

For the purpose of implementing Article 2, point (b), of Appendix I, working or processing carried out in Morocco, Algeria or Tunisia shall be considered as having been carried out in Türkiye when the products obtained undergo subsequent working or processing in Türkiye. Where, pursuant to Article 2, point (b), of Appendix I, the originating products are obtained in two or more of the countries concerned, they shall be considered as originating in Türkiye only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.

---

### *Article 3*

#### *Cumulation in Morocco*

For the purpose of implementing Article 2, point (b), of Appendix I, working or processing carried out in Türkiye, in Algeria or in Tunisia shall be considered as having been carried out in Morocco when the products obtained undergo subsequent working or processing in Morocco. Where, pursuant to Article 2, point (b), of Appendix I, the originating products are obtained in two or more of the countries concerned, they shall be considered as originating in Morocco only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.

### *Article 4*

#### *Proofs of origin*

1. Without prejudice to Article 20(4) and (5) of Appendix I, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of Türkiye or of Morocco if the products concerned can be considered as products originating in Türkiye or in Morocco, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.
2. Without prejudice to Article 18(2) and (3) of Appendix I, an origin declaration may be made out if the products concerned may be considered as products originating in Türkiye or in Morocco, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.

## *Article 5*

### *Supplier's declaration*

1. When a movement certificate EUR.1 is issued, or an origin declaration is made out, in Türkiye or Morocco for originating products, in the manufacture of which goods coming from Algeria, Morocco, Tunisia or Türkiye which have undergone working or processing in those countries without having obtained preferential originating status, have been used, account shall be taken of the supplier's declaration given for those goods in accordance with this Article.
2. The supplier's declaration referred to in paragraph 1 shall serve as evidence of the working or processing undergone in Algeria, Morocco, Tunisia or Türkiye by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the manufacture of which those goods are used, may be considered as products originating in Türkiye or Morocco and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.
3. A separate supplier's declaration shall, except in the cases referred to in paragraph 4, be made out by the supplier for each consignment of goods in the form prescribed in Annex C on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.

4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in Algeria, Morocco, Tunisia or Türkiye is expected to remain constant for considerable periods of time, he may provide a single supplier's declaration to cover subsequent consignments of those goods (the "long-term supplier's declaration").

A long-term supplier's declaration may normally be valid for a period of up to one year from the date of making out the declaration. The customs authorities of the country where the declaration is made out lay down the conditions under which longer periods may be used.

The long-term supplier's declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex D and shall describe the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before that customer is supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment.

The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier's declaration is no longer applicable to the goods supplied.

5. The supplier's declaration referred to in paragraphs 3 and 4 shall be typed or printed using one of the languages in which the Agreement is drawn up, in accordance with the national law of the country where it is made out, and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be written in ink in printed characters.

6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the country where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is correct.

#### *Article 6*

##### *Supporting documents*

Supplier's declaration proving the working or processing undergone in Türkiye, Tunisia, Morocco or Algeria by materials used, made out in one of those countries, shall be treated as a document referred to in Articles 20(3) and 18(3) of the Appendix I and Article 5(6) of this Annex used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin declaration may be considered as products originating in Türkiye or in Morocco and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.

#### *Article 7*

##### *Preservation of supplier's declaration*

The supplier making out a supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of the invoice, delivery notes or other commercial document to which that declaration is annexed as well as the documents referred to in Article 5(6) of this Annex.

---

The supplier making out a long-term supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer concerned, as well as the documents referred to in Article 5(6) of this Annex. That period shall begin from the date of expiry of validity of the long-term supplier's declaration.

#### *Article 8*

##### *Administrative cooperation*

In order to ensure the proper application of this Annex, Türkiye and Morocco shall assist each other, through the competent customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declarations or the supplier's declarations and the correctness of the information given in those documents.

#### *Article 9*


##### *Verification of supplier's declarations*

1. Subsequent verifications of supplier's declarations or long-term supplier's declarations may be carried out at random or whenever the customs authorities of the country where such declarations have been taken into account to issue a movement certificate EUR.1 or to make out an origin declaration, have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the correctness of the information given in that document.

2. For the purpose of implementing paragraph 1, the customs authorities of the country referred to in paragraph 1 shall return the supplier's declaration and invoice(s), delivery note(s) or other commercial documents concerning goods covered by that declaration, to the customs authorities of the country where the declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.

They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been obtained suggesting that the information given in the supplier's declaration is incorrect.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the country where the supplier's declaration was made out. For that purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any inspection of the supplier's accounts or any other check which they consider appropriate.
4. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. Those results shall indicate clearly whether the information given in the supplier's declaration is correct and make it possible for them to determine whether and to what extent that supplier's declaration could be taken into account for issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.



## *Article 10*

### *Penalties*

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

## *Article 11*

### *Free zones*

1. Türkiye and Morocco shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin, which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.
2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in Türkiye or Morocco are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.1 at the exporter's request, if the treatment or processing undergone complies with this Convention.

## ANNEX VII

### TRADE BETWEEN THE REPUBLIC OF TÜRKİYE AND THE REPUBLIC OF TUNISIA

#### *Article 1*

Goods having acquired their origin by application of the provisions foreseen in this Annex shall be excluded from cumulation as referred to in Article 7 of Appendix I.

#### *Article 2*

##### *Cumulation in Türkiye*

For the purpose of implementing Article 2, point (b), of Appendix I, working or processing carried out in Morocco, Algeria or Tunisia shall be considered as having been carried out in Türkiye when the products obtained undergo subsequent working or processing in Türkiye. Where, pursuant to Article 2, point (b), of Appendix I, the originating products are obtained in two or more of the countries concerned, they shall be considered as originating in Türkiye only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.

#### *Article 3*

##### *Cumulation in Tunisia*

For the purpose of implementing Article 2, point (b), of Appendix I, working or processing carried out in Türkiye, in Morocco or Algeria shall be considered as having been carried out in Tunisia when the products obtained undergo subsequent working or processing in Tunisia. Where, pursuant to Article 2, point (b), of Appendix I, the originating products are obtained in two or more of the countries concerned, they shall be considered as originating in Tunisia only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.

---

## *Article 4*

### *Proofs of origin*

1. Without prejudice to Article 20(4) and (5) of Appendix I, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of Türkiye or of Tunisia if the products concerned can be considered as products originating in Türkiye or in Tunisia, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.
2. Without prejudice to Article 18(2) and (3) of Appendix I, an origin declaration may be made out if the products concerned may be considered as products originating in Türkiye or in Tunisia, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.

## *Article 5*

### *Supplier's declaration*

1. When a movement certificate EUR.1 is issued, or an origin declaration is made out, in Türkiye or Tunisia for originating products, in the manufacture of which goods coming from Algeria, Morocco, Tunisia or Türkiye which have undergone working or processing in those countries without having obtained preferential originating status, have been used, account shall be taken of the supplier's declaration given for those goods in accordance with this Article.

2. The supplier's declaration referred to in paragraph 1 shall serve as evidence of the working or processing undergone in Algeria, Morocco, Tunisia or Türkiye by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the manufacture of which those goods are used, can be considered as products originating in Türkiye or Tunisia and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.
3. A separate supplier's declaration shall, except in the cases referred to in paragraph 4, be made out by the supplier for each consignment of goods in the form prescribed in Annex C on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.
4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in Algeria, Morocco, Tunisia or Türkiye is expected to remain constant for considerable periods of time, he may provide a single supplier's declaration to cover subsequent consignments of those goods (the "long-term supplier's declaration").

A long-term supplier's declaration may normally be valid for a period of up to one year from the date of making out the declaration. The customs authorities of the country where the declaration is made out lay down the conditions under which longer periods may be used.

The long-term supplier's declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex D and shall describe the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before he is supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment.

The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier's declaration is no longer applicable to the goods supplied.

5. The supplier's declaration referred to in paragraphs 3 and 4 shall be typed or printed using one of the languages in which the Agreement is drawn up, in accordance with the national law of the country where it is made out, and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be written in ink in printed characters.
6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the country where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is correct.

## *Article 6*

### *Supporting documents*

Supplier's declaration proving the working or processing undergone in Türkiye, Tunisia, Morocco or Algeria by materials used, made out in one of those countries, shall be treated as a document referred to in Articles 20(3) and 18(3) of the Appendix I and Article 5(6) of this Annex used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin declaration may be considered as products originating in Türkiye or in Tunisia and fulfil the other requirements of Appendix I to this Convention.

## *Article 7*

### *Preservation of supplier's declaration*

The supplier making out a supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of the invoice, delivery notes or other commercial document to which that declaration is annexed as well as the documents referred to in Article 5(6) of this Annex.

The supplier making out a long-term supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer concerned, as well as the documents referred to in Article 5(6) of this Annex. That period shall begin from the date of expiry of validity of the long-term supplier's declaration.

---

## *Article 8*

### *Administrative cooperation*

In order to ensure the proper application of this Annex, Türkiye and Tunisia shall assist each other, through the competent customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declarations or the supplier's declarations and the correctness of the information given in those documents.

## *Article 9*

### *Verification of supplier's declarations*

1. Subsequent verifications of supplier's declarations or long-term supplier's declarations may be carried out at random or whenever the customs authorities of the country where such declarations have been taken into account to issue a movement certificate EUR.1 or to make out an origin declaration, have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the correctness of the information given in that document.
2. For the purpose of implementing paragraph 1, the customs authorities of the country referred to in paragraph 1 shall return the supplier's declaration and invoice(s), delivery note(s) or other commercial documents concerning goods covered by that declaration, to the customs authorities of the country where the declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.

They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been obtained suggesting that the information given in the supplier's declaration is incorrect.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the country where the supplier's declaration was made out. For that purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any inspection of the supplier's accounts or any other check which they consider appropriate.
4. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. Those results shall indicate clearly whether the information given in the supplier's declaration is correct and make it possible for them to determine whether and to what extent that supplier's declaration could be taken into account for issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.

#### *Article 10*

##### *Penalties*

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

---

*Article 11*

*Free zones*

1. Türkiye and Tunisia shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin, which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.
2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in Türkiye or Tunisia are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.1 at the exporter's request, if the treatment or processing undergone complies with this Convention.



## ANNEX VIII

### TRADE BETWEEN THE EFTA STATES AND THE REPUBLIC OF TUNISIA

#### *Article 1*

Goods having acquired origin by application of the provisions foreseen in this Annex shall be excluded from cumulation as referred to in Article 7 of Appendix I.

#### *Article 2*

##### *Cumulation in an EFTA State*

For the purpose of implementing Article 2, point (b), of Appendix I, working or processing carried out in Tunisia shall be considered as having been carried out in an EFTA State when the products obtained undergo subsequent working or processing in an EFTA State. Where, pursuant to Article 2, point (b), of Appendix I, the originating products are obtained in two or more of the Contracting Parties concerned, they shall be considered as originating in an EFTA State only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.

#### *Article 3*

##### *Cumulation in Tunisia*

For the purpose of implementing Article 2, point (b), of Appendix I, working or processing carried out in the EFTA States shall be considered as having been carried out in Tunisia when the products obtained undergo subsequent working or processing in Tunisia. Where, pursuant to Article 2, point (b), of Appendix I, the originating products are obtained in two or more of the Contracting Parties concerned, they shall be considered as originating in Tunisia only if the working or processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.

---

## *Article 4*

### *Proofs of origin*

1. Without prejudice to Article 20(4) and (5) of Appendix I, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of an EFTA State or of Tunisia if the products concerned can be considered as products originating in an EFTA State or in Tunisia, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I.
2. Without prejudice to Article 18(2) and (3) of Appendix I, an origin declaration may be made out if the products concerned may be considered as products originating in an EFTA State or in Tunisia, with application of the cumulation referred to in Articles 2 and 3 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I.

## *Article 5*

### *Supplier's declaration*

1. When a movement certificate EUR.1 is issued, or an origin declaration is made out, in an EFTA State or in Tunisia for originating products, in the manufacture of which goods coming from Tunisia or the EFTA States which have undergone working or processing in those countries without having obtained preferential originating status, have been used, account shall be taken of the supplier's declaration given for those goods in accordance with this Article.

---

2. The supplier's declaration referred to in paragraph 1 shall serve as evidence of the working or processing undergone in Tunisia or the EFTA States by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the manufacture of which those goods are used, may be considered as products originating in the EFTA States or Tunisia and fulfil the other requirements of Appendix I.
3. A separate supplier's declaration shall, except in the cases referred to in paragraph 4, be made out by the supplier for each consignment of goods in the form prescribed in Annex E on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.
4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in Tunisia or the EFTA States is expected to remain constant for considerable periods of time, he may provide a single supplier's declaration to cover subsequent consignments of those goods (the "long-term supplier's declaration").

A long-term supplier's declaration may normally be valid for a period of up to one year from the date of making out the declaration. The customs authorities of the country where the declaration is made out lay down the conditions under which longer periods may be used.

The long-term supplier's declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex F and shall describe the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before he is supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment.

The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier's declaration is no longer applicable to the goods supplied.

5. The supplier's declaration referred to in paragraphs 3 and 4 shall be typed or printed using one of the languages in which the Agreement is drawn up, in accordance with the national law of the country where it is made out, and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be written in ink in printed characters.
6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the country where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is correct.

## *Article 6*

### *Supporting documents*

Supplier's declaration proving the working or processing undergone in the EFTA States or Tunisia by materials used, made out in one of those countries, shall be treated as a document referred to in Articles 20(3) and 18(3) of Appendix I and Article 5(6) of this Annex used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin declaration may be considered as products originating in the an EFTA State or in Tunisia and fulfil the other requirements of Appendix I.

## *Article 7*

### *Preservation of supplier's declaration*

The supplier making out a supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of the invoice, delivery notes or other commercial document to which that declaration is annexed as well as the documents referred to in Article 5(6) of this Annex.

The supplier making out a long-term supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer concerned, as well as the documents referred to in Article 5(6) of this Annex. That period shall begin from the date of expiry of validity of the long-term supplier's declaration.

---

## *Article 8*

### *Administrative cooperation*

In order to ensure the proper application of this Annex, the EFTA States and Tunisia shall assist each other, through the competent customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declarations or the supplier's declarations and the correctness of the information given in those documents.

## *Article 9*

### *Verification of supplier's declarations*

1. Subsequent verifications of supplier's declarations or long-term supplier's declarations may be carried out at random or whenever the customs authorities of the country where such declarations have been taken into account to issue a movement certificate EUR.1 or to make out an origin declaration, have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the correctness of the information given in that document.
2. For the purpose of implementing paragraph 1, the customs authorities of the country referred to in paragraph 1 shall return the supplier's declaration and invoice(s), delivery note(s) or other commercial documents concerning goods covered by that declaration, to the customs authorities of the country where the declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.

They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been obtained suggesting that the information given in the supplier's declaration is incorrect.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the country where the supplier's declaration was made out. For that purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any inspection of the supplier's accounts or any other check which they consider appropriate.
4. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. Those results shall indicate clearly whether the information given in the supplier's declaration is correct and make it possible for them to determine whether and to what extent that supplier's declaration could be taken into account for issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.

#### *Article 10*

##### *Penalties*

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

---

*Article 11*

*Free zones*

1. The EFTA States and Tunisia shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin, which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.
2. By way of derogation from paragraph 1, when products originating in an EFTA State or Tunisia are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.1 at the exporter's request, if the treatment or processing undergone complies with this Convention.



## **ANNEX IX**

### **TRADE IN THE FRAMEWORK OF THE AGREEMENT SETTING UP A FREE TRADE AREA AMONG THE ARAB MEDITERRANEAN COUNTRIES (AGADIR AGREEMENT)**

Products obtained in the countries members of the Agreement setting up a free trade area among the Arab Mediterranean countries (Agadir Agreement) from materials from chapters 1 to 24 of the Harmonised System are excluded from diagonal cumulation with the other Contracting Parties, when trade for those materials is not liberalised in the framework of the free trade agreements concluded between the country of final destination and the country of origin of the materials used for the manufacturing of that product.

## ANNEX X

### TRADE COVERED BY THE CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT (CEFTA) INVOLVING THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE PARTICIPANTS IN THE EUROPEAN UNION'S STABILISATION AND ASSOCIATION PROCESS

#### *Article 1*

##### *Exclusions from cumulation of origin*

Products having acquired their origin by application of the provisions foreseen in this Annex shall be excluded from cumulation as referred to in Article 7 of Appendix I.

#### *Article 2*

##### *Cumulation of origin*

For the purpose of implementing Article 2, point (b), of Appendix I, working or processing carried out in the Republic of Moldova or the participants in the European Union's Stabilisation and Association Process (the "CEFTA Parties"), shall be considered as having been carried out in any other CEFTA Party when the products obtained undergo subsequent working or processing in the CEFTA Party concerned. Where, pursuant to Article 2, point (b), of Appendix I, the originating products are obtained in two or more of the Parties concerned, they shall be considered as originating in the CEFTA Party concerned only if the working and processing goes beyond the operations referred to in Article 6 of Appendix I.

## *Article 3*

### *Proofs of origin*

1. Without prejudice to Article 20(4) and (5) of Appendix I, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of a CEFTA Party if the products concerned can be considered as products originating in a CEFTA Party with application of the cumulation referred to in Article 2 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I.
2. Without prejudice to Article 18(2) and (3) of Appendix I, an origin declaration may be made out if the products concerned can be considered as products originating in a CEFTA Party, with application of the cumulation referred to in Article 2 of this Annex, and fulfil the other requirements of Appendix I.

## *Article 4*

### *Supplier's declarations*

1. When a movement certificate EUR.1 is issued or an origin declaration is made out in a CEFTA Party for originating products in the manufacture of which goods coming from other CEFTA Parties, which have undergone working or processing in those Parties without having obtained preferential originating status have been used, account shall be taken of the supplier's declaration given for those goods in accordance with this Article.

2. The supplier's declaration referred to in paragraph 1 of this Article shall serve as evidence of the working or processing undergone in the CEFTA Parties by the goods concerned for the purpose of determining whether the products in the manufacture of which those goods are used can be considered as products originating in the CEFTA Parties and fulfil the other requirements of Appendix I.
3. A separate supplier's declaration shall, except in the cases referred to in paragraph 4 of this Article, be made out by the supplier for each consignment of goods in the form prescribed in Annex G to this Appendix on a sheet of paper annexed to the invoice, the delivery note or any other commercial document describing the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.
4. Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in the CEFTA Parties is expected to remain constant for a considerable period of time, he may provide a single supplier's declaration to cover subsequent consignments of those goods (the "long-term supplier's declaration").

A long-term supplier's declaration may normally be valid for a period of up to one year from the date of making out of the declaration. The customs authority of a CEFTA Party where the declaration is made out lays down the conditions under which longer periods may be used.

The long-term supplier's declaration shall be made out by the supplier in the form prescribed in Annex H to this Appendix and shall describe the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified. It shall be provided to the customer concerned before he is supplied with the first consignment of goods covered by that declaration or together with his first consignment.

The supplier shall inform his customer immediately if the long-term supplier's declaration is no longer applicable to the goods supplied.

5. The supplier's declarations referred to in paragraphs 3 and 4 of this Article shall be typed or printed in English, in accordance with the national law of the CEFTA Party where the declaration is made out, and shall bear the original signature of the supplier in manuscript. The declaration may also be handwritten; in such a case, it shall be written in ink in printed characters.
6. The supplier making out a declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authority of the CEFTA Party where the declaration is made out, all appropriate documents proving that the information given on that declaration is correct.

## *Article 5*

### *Supporting documents*

Supplier's declarations proving the working or processing undergone in the CEFTA Parties by materials used, made out in one of those parties shall be treated as a document referred to in Articles 20(3) and 18(3) of Appendix I and Article 4(6) of this Annex used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an origin declaration may be considered as products originating in a CEFTA Party and fulfil the other requirements of Appendix I.

## *Article 6*

### *Preservation of supplier's declarations*

The supplier making out a supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the invoices, delivery notes or other commercial documents to which that declaration is annexed as well as the documents referred to in Article 4(6) of this Annex.

The supplier making out a long-term supplier's declaration shall keep for at least three years copies of the declaration and of all the invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by that declaration sent to the customer concerned, as well as the documents referred to in Article 4(6) of this Annex. That period shall begin from the date of expiry of validity of the long term supplier's declaration.

## *Article 7*


### *Administrative cooperation*

Without prejudice to Articles 33 and 34 of Appendix I, in order to ensure the proper application of this Annex, the CEFTA Parties shall assist each other, through the competent customs authorities, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1, the origin declarations or the supplier's declarations and the correctness of the information given in those documents.

## *Article 8*

### *Verification of supplier's declarations*

1. Subsequent verifications of supplier's declarations or long-term supplier's declarations may be carried out at random or whenever the customs authority of the CEFTA Party where such declarations have been taken into account to use a movement certificate EUR.1 or to make out an origin declaration have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the correctness of the information given therein.



2. For the purpose of implementing paragraph 1, the customs authority of the CEFTA Party referred to in paragraph 1 shall return the supplier's declaration or the long-term supplier's declaration and invoices, delivery notes or other commercial documents concerning goods covered by such declaration to the customs authority of the CEFTA Party where the declaration was made out, giving, where appropriate, the reasons of substance or form of the request for verification.

They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any documents and information that have been obtained suggesting that the information given in the supplier's declaration or the long-term supplier's declaration is incorrect.

3. The verification shall be carried out by the customs authority of the CEFTA Party where the supplier's declaration or the long-term supplier's declaration was made out. For that purpose, they shall have the right to call for any evidence and carry out any inspection of the supplier's accounts or any other check which they consider appropriate.
4. The customs authority requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. Those results shall indicate clearly whether the information given in the supplier's declaration or the long-term supplier's declaration is correct and make it possible for them to determine whether and to what extent such declaration could be taken into account for issuing a movement certificate EUR.1 or for making out an origin declaration.

*Article 9*

*Penalties*

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

*Article 10*

*Prohibition of drawback of, or of exemption from, customs duties*

The prohibition in Article 16(1) of Appendix I shall not apply in bilateral trade between CEFTA Parties.

**ANNEX A**

**SUPPLIER'S DECLARATION FOR GOODS WHICH HAVE UNDERGONE  
WORKING OR PROCESSING IN THE EUROPEAN UNION, ALGERIA, MOROCCO  
OR TUNISIA WITHOUT HAVING OBTAINED PREFERENTIAL ORIGINATING  
STATUS**

The supplier's declaration, the text of which is provided below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

## SUPPLIER'S DECLARATION

for goods which have undergone working or processing in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia without having obtained preferential originating status

I, the undersigned, supplier of the goods covered by the annexed document, declare that:

1. The following materials which do not originate in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia have been used in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia to produce those goods:

| Description of the goods supplied <sup>(1)</sup> | Description of non-originating materials used | Heading of non-originating materials used <sup>(2)</sup> | Value of non-originating materials used <sup>(2)(3)</sup> |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Total  |   |  |   |

2. All the other materials used in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia to produce those goods originate in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia;

---

3. The following goods have undergone working or processing outside the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia in accordance with Article 13 of Appendix I to this Convention and have acquired the following total added value there:

| Description of the goods supplied | Total added value acquired outside the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia <sup>(4)</sup>   |
|-----------------------------------|---|
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   | (Place and date)  |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   | (Address and signature of the supplier;<br>in addition the name of the person signing the declaration<br>has to be indicated in clear script) |

- 
- <sup>(1)</sup> When the invoice, delivery note or other commercial document to which the declaration is annexed relates to different kinds of goods, or to goods which do not incorporate non-originating materials to the same extent, the supplier must clearly differentiate them.

Example:

The document relates to different models of electric motor of heading 8501 to be used in the manufacture of washing machines of heading 8450. The nature and value of the non-originating materials used in the manufacture of those motors differ from one model to another. The models must therefore be differentiated in the first column and the indications in the other columns must be provided separately for each of the models to make it possible for the manufacturer of washing machines to make a correct assessment of the originating status of his products depending on which model of electrical motor he uses.

- (2) The indications requested in those columns should only be given if they are necessary.

Examples:

The rule for garments of ex Chapter 62 says weaving combined with making-up including cutting of fabric may be used. If a manufacturer of such garments in Algeria uses fabric imported from the European Union which has been obtained there by weaving non-originating yarn, it is sufficient for the European Union supplier to describe in his declaration the non-originating material used as yarn, without it being necessary to indicate the heading and value of such yarn.

A producer of iron of heading 7217 who has produced it from non-originating iron bars should indicate in the second column "bars of iron". Where that wire is to be used in the production of a machine, for which the rule contains a limitation for all non-originating materials used to a certain percentage value, it is necessary to indicate in the third column the value of non-originating bars.

- (3) "Value of materials" means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia. The exact value for each non-originating material used be given per unit of the goods specified in the first column.
- (4) "Total added value" shall mean all costs accumulated outside the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia, including the value of all materials added there. The exact total added value acquired outside the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia must be given per unit of the goods specified in the first column.

## ANNEX B

### LONG-TERM SUPPLIER'S DECLARATION FOR GOODS WHICH HAVE UNDERGONE WORKING OR PROCESSING IN THE EUROPEAN UNION, ALGERIA, MOROCCO OR TUNISIA WITHOUT HAVING OBTAINED PREFERENTIAL ORIGINATING STATUS

The long-term supplier's declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

## LONG-TERM SUPPLIER'S DECLARATION

for goods which have undergone working or processing in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia without having obtained preferential originating status

I, the undersigned, supplier of the goods covered by this document, which are regularly supplied to .....<sup>(1)</sup>, declare that:

1. The following materials which do not originate in the European Union, Algeria, Morocco, or Tunisia have been used in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia to produce those goods:

| Description of the goods supplied <sup>(2)</sup> | Description of non-originating materials used | Heading of non-originating materials used <sup>(3)</sup> | Value of non-originating materials used <sup>(3)(4)</sup> |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Total  |   |  |   |

2. All the other materials used in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia to produce those goods originate in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia;

---

3. The following goods have undergone working or processing outside the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia in accordance with Article 13 of Appendix I to this Convention and have acquired the following total added value there:

| Description of the goods supplied | Total added value acquired outside the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia <sup>(5)</sup> |
|-----------------------------------|---|
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   |   |

This declaration is valid for all subsequent consignments of those goods dispatched from.....

to.....<sup>(6)</sup>

I undertake to inform.....<sup>(1)</sup> immediately if this declaration is no longer valid.

.....  
(Place and date)

.....

.....  
(Address and signature of the supplier;  
in addition the name of the person signing the declaration  
has to be indicated in clear script)

---

<sup>(1)</sup> Name and address of the customer.

- (2) When the invoice, delivery note or other commercial document to which the declaration is annexed relates to different kinds of goods, or to goods which do not incorporate non-originating materials to the same extent, the supplier must clearly differentiate them.

Example:

The document relates to different models of electric motor of heading 8501 to be used in the manufacture of washing machines of heading 8450. The nature and value of the non-originating materials used in the manufacture of those motors differ from one model to another. The models must therefore be differentiated in the first column and the indications in the other columns must be provided separately for each of the models to make it possible for the manufacturer of washing machines to make a correct assessment of the originating status of his products depending on which model of electrical motor he uses.

- (3) The indications requested in those columns should only be given if they are necessary.

Examples:

The rule for garments of ex Chapter 62 says weaving combined with making-up including cutting of fabric may be used. If a manufacturer of such garments in Algeria uses fabric imported from the European Union which has been obtained there by weaving non-originating yarn, it is sufficient for the European Union supplier to describe in his declaration the non-originating material used as yarn, without it being necessary to indicate the heading and value of such yarn.

A producer of iron of heading 7217 who has produced it from non-originating iron bars should indicate in the second column "bars of iron". Where that wire is to be used in the production of a machine, for which the rule contains a limitation for all non-originating materials used to a certain percentage value, it is necessary to indicate in the third column the value of non-originating bars.

- (4) "Value of materials" means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia. The exact value for each non-originating material used be given per unit of the goods specified in the first column.
- (5) "Total added value" shall mean all costs accumulated outside the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia, including the value of all materials added there. The exact total added value acquired outside the European Union, Algeria, Morocco or Tunisia must be given per unit of the goods specified in the first column.
- (6) Insert dates. The period of validity of the long term supplier's declaration should not normally exceed 12 months, subject to the conditions laid down by the customs authorities of the country where the long term supplier's declaration is made out.

## ANNEX C

### SUPPLIER'S DECLARATION FOR GOODS WHICH HAVE UNDERGONE WORKING OR PROCESSING IN TÜRKİYE, ALGERIA, MOROCCO OR TUNISIA WITHOUT HAVING OBTAINED PREFERENTIAL ORIGINATING STATUS

The supplier's declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

#### SUPPLIER'S DECLARATION

for goods which have undergone working or processing in Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia without having obtained preferential originating status

I, the undersigned, supplier of the goods covered by the annexed document, declare that:

1. The following materials which do not originate in Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia have been used in Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia to produce those goods:

| Description of the goods supplied <sup>(1)</sup> | Description of non-originating materials used | Heading of non-originating materials used <sup>(2)</sup> | Value of non-originating materials used <sup>(2)(3)</sup> |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Total  |   |  |   |

2. All the other materials used in Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia to produce those goods originate in Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia;
  
3. The following goods have undergone working or processing outside Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia in accordance with Article 13 of Appendix I to this Convention and have acquired the following total added value there:

| Description of the goods supplied | Total added value acquired outside Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia <sup>(4)</sup>  |
|-----------------------------------|---|
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   | (Place and date)  |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   | (Address and signature of the supplier;<br>in addition the name of the person signing the declaration<br>has to be indicated in clear script) |

---

<sup>(1)</sup> When the invoice, delivery note or other commercial document to which the declaration is annexed relates to different kinds of goods, or to goods which do not incorporate non-originating materials to the same extent, the supplier must clearly differentiate them.

Example:

The document relates to different models of electric motor of heading 8501 to be used in the manufacture of washing machines of heading 8450. The nature and value of the non-originating materials used in the manufacture of those motors differ from one model to another. The models must therefore be differentiated in the first column and the indications in the other columns must be provided separately for each of the models to make it possible for the manufacturer of washing machines to make a correct assessment of the originating status of his products depending on which model of electrical motor he uses.

- (2) The indications requested in those columns should only be given if they are necessary.

Examples:

The rule for garments of ex Chapter 62 says weaving combined with making-up including cutting of fabric may be used. If a manufacturer of such garments in Tunisia uses fabric imported from Türkiye which has been obtained there by weaving non-originating yarn, it is sufficient for Türkiye supplier to describe in his declaration the non-originating material used as yarn, without it being necessary to indicate the heading and value of such yarn.

A producer of iron of heading 7217 who has produced it from non-originating iron bars should indicate in the second column "bars of iron". Where that wire is to be used in the production of a machine, for which the rule contains a limitation for all non-originating materials used to a certain percentage value, it is necessary to indicate in the third column the value of non-originating bars.

- (3) "Value of materials" means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia. The exact value for each non-originating material used be given per unit of the goods specified in the first column.
- (4) "Total added value" shall mean all costs accumulated outside Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia, including the value of all materials added there. The exact total added value acquired outside Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia must be given per unit of the goods specified in the first column.

## ANNEX D

### LONG-TERM SUPPLIER'S DECLARATION FOR GOODS WHICH HAVE UNDERGONE WORKING OR PROCESSING IN TÜRKİYE, ALGERIA, MOROCCO OR TUNISIA WITHOUT HAVING OBTAINED PREFERENTIAL ORIGINATING STATUS

The long-term supplier's declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

#### LONG-TERM SUPPLIER'S DECLARATION

for goods which have undergone working or processing in Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia without having obtained preferential originating status

I, the undersigned, supplier of the goods covered by this document, which are regularly supplied to .....<sup>(1)</sup>, declare that:

1. The following materials which do not originate in Türkiye, Algeria, Morocco, or Tunisia have been used in Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia to produce those goods:

| Description of the goods supplied <sup>(2)</sup> | Description of non-originating materials used | Heading of non-originating materials used <sup>(3)</sup> | Value of non-originating materials used <sup>(3)(4)</sup> |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Total  |   |  |   |

2. All the other materials used in Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia to produce those goods originate in Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia;
  
3. The following goods have undergone working or processing outside Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia in accordance with Article 13 of Appendix I to this Convention and have acquired the following total added value there:

| Description of the goods supplied | Total added value acquired outside Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia <sup>(5)</sup> |
|-----------------------------------|--|
|                                   |  |
|                                   |  |
|                                   |  |

This declaration is valid for all subsequent consignments of those goods dispatched from.....

to.....<sup>(6)</sup>

I undertake to inform.....<sup>(1)</sup> immediately if this declaration is no longer valid.

.....  
(Place and date)

.....  
.....  
.....  
(Address and signature of the supplier;  
in addition the name of the person signing the declaration  
has to be indicated in clear script)

- 
- (1) Name and address of the customer.
  - (2) When the invoice, delivery note or other commercial document to which the declaration is annexed relates to different kinds of goods, or to goods which do not incorporate non-originating materials to the same extent, the supplier must clearly differentiate them.

Example:

The document relates to different models of electric motor of heading 8501 to be used in the manufacture of washing machines of heading 8450. The nature and value of the non-originating materials used in the manufacture of those motors differ from one model to another. The models must therefore be differentiated in the first column and the indications in the other columns must be provided separately for each of the models to make it possible for the manufacturer of washing machines to make a correct assessment of the originating status of his products depending on which model of electrical motor he uses.

- (3) The indications requested in those columns should only be given if they are necessary.

Examples:

The rule for garments of ex Chapter 62 says that weaving combined with making-up including cutting of fabric may be used. If a manufacturer of such garments in Tunisia uses fabric imported from Türkiye which has been obtained there by weaving non-originating yarn, it is sufficient for Türkiye supplier to describe in his declaration the non-originating material used as yarn, without it being necessary to indicate the heading and value of such yarn.

A producer of iron of heading 7217 who has produced it from non-originating iron bars should indicate in the second column "bars of iron". Where that wire is to be used in the production of a machine, for which the rule contains a limitation for all non-originating materials used to a certain percentage value, it is necessary to indicate in the third column the value of non-originating bars.

- (4) "Value of materials" means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia. The exact value for each non-originating material used be given per unit of the goods specified in the first column.
- (5) "Total added value" shall mean all costs accumulated outside Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia, including the value of all materials added there. The exact total added value acquired outside Türkiye, Algeria, Morocco or Tunisia must be given per unit of the goods specified in the first column.
- (6) Insert dates. The period of validity of the long term supplier's declaration should not normally exceed 12 months, subject to the conditions laid down by the customs authorities of the country where the long term supplier's declaration is made out.

## ANNEX E

### SUPPLIER'S DECLARATION FOR GOODS WHICH HAVE UNDERGONE WORKING OR PROCESSING IN AN EFTA STATE OR TUNISIA WITHOUT HAVING OBTAINED PREFERENTIAL ORIGINATING STATUS

The supplier's declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

#### SUPPLIER'S DECLARATION

for goods which have undergone working or processing in an EFTA State or Tunisia without having obtained preferential originating status

I, the undersigned, supplier of the goods covered by the annexed document, declare that:

1. The following materials which do not originate in an EFTA State or Tunisia have been used in an EFTA State or Tunisia to produce those goods:

| Description of the goods supplied <sup>(1)</sup> | Description of non-originating materials used | Heading of non-originating materials used <sup>(2)</sup> | Value of non-originating materials used <sup>(2)(3)</sup> |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Total  |   |  |   |

2. All the other materials used in an EFTA State or Tunisia to produce those goods originate in an EFTA State or Tunisia;
  
3. The following goods have undergone working or processing outside an EFTA State or Tunisia in accordance with Article 13 of Appendix I to this Convention and have acquired the following total added value there:

| Description of the goods supplied | Total added value acquired outside an EFTA State or Tunisia <sup>(4)</sup>  |
|-----------------------------------|---|
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   | (Place and date)  |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   | (Address and signature of the supplier;<br>in addition the name of the person signing the declaration<br>has to be indicated in clear script) |

---

<sup>(1)</sup> When the invoice, delivery note or other commercial document to which the declaration is annexed relates to different kinds of goods, or to goods which do not incorporate non-originating materials to the same extent, the supplier must clearly differentiate them.

Example:

The document relates to different models of electric motor of heading 8501 to be used in the manufacture of washing machines of heading 8450. The nature and value of the non-originating materials used in the manufacture of those motors differ from one model to another. The models must therefore be differentiated in the first column and the indications in the other columns must be provided separately for each of the models to make it possible for the manufacturer of washing machines to make a correct assessment of the originating status of his products depending on which model of electrical motor he uses.

- (2) The indications requested in those columns should only be given if they are necessary.

Examples:

The rule for garments of ex Chapter 62 says that weaving combined with making-up including cutting of fabric may be used. If a manufacturer of such garments in Tunisia uses fabric imported from an EFTA State which has been obtained there by weaving non-originating yarn, it is sufficient for the EFTA State supplier to describe in his declaration the non-originating material used as yarn, without it being necessary to indicate the heading and value of such yarn.

A producer of iron of heading 7217 who has produced it from non-originating iron bars should indicate in the second column "bars of iron". Where that wire is to be used in the production of a machine, for which the rule contains a limitation for all non-originating materials used to a certain percentage value, it is necessary to indicate in the third column the value of non-originating bars.

- (3) "Value of materials" means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in an EFTA State or Tunisia. The exact value for each non-originating material used be given per unit of the goods specified in the first column.
- (4) "Total added value" shall mean all costs accumulated outside an EFTA State or Tunisia, including the value of all materials added there. The exact total added value acquired outside an EFTA State or Tunisia must be given per unit of the goods specified in the first column.

## ANNEX F

### LONG-TERM SUPPLIER'S DECLARATION FOR GOODS WHICH HAVE UNDERGONE WORKING OR PROCESSING IN AN EFTA STATE OR TUNISIA WITHOUT HAVING OBTAINED PREFERENTIAL ORIGINATING STATUS

The long-term supplier's declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

#### LONG-TERM SUPPLIER'S DECLARATION

for goods which have undergone working or processing in an EFTA State or Tunisia without having obtained preferential originating status

I, the undersigned, supplier of the goods covered by this document, which are regularly supplied to .....<sup>(1)</sup> declare that:

1. The following materials which do not originate in an EFTA State or Tunisia have been used in an EFTA State or Tunisia to produce those goods:

| Description of the goods supplied <sup>(2)</sup> | Description of non-originating materials used | Heading of non-originating materials used <sup>(3)</sup> | Value of non-originating materials used <sup>(3)(4)</sup> |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Total  |   |  |   |

2. All the other materials used in an EFTA State or Tunisia to produce those goods originate in an EFTA State or Tunisia;
  
3. The following goods have undergone working or processing outside an EFTA State or Tunisia in accordance with Article 13 of Appendix I to this Convention and have acquired the following total added value there:

| Description of the goods supplied | Total added value acquired outside an EFTA State or Tunisia <sup>(5)</sup> |
|-----------------------------------|--|
|                                   |  |
|                                   |  |
|                                   |  |

This declaration is valid for all subsequent consignments of those goods dispatched from.....

to.....<sup>(6)</sup>

I undertake to inform.....<sup>(1)</sup> immediately if this declaration is no longer valid.

.....  
(Place and date)

.....  
.....  
.....  
(Address and signature of the supplier;  
in addition the name of the person signing the declaration  
has to be indicated in clear script)

- 
- (1) Name and address of the customer.
  - (2) When the invoice, delivery note or other commercial document to which the declaration is annexed relates to different kinds of goods, or to goods which do not incorporate non-originating materials to the same extent, the supplier must clearly differentiate them.

Example:

The document relates to different models of electric motor of heading 8501 to be used in the manufacture of washing machines of heading 8450. The nature and value of the non-originating materials used in the manufacture of those motors differ from one model to another. The models must therefore be differentiated in the first column and the indications in the other columns must be provided separately for each of the models to make it possible for the manufacturer of washing machines to make a correct assessment of the originating status of his products depending on which model of electrical motor he uses.

- (3) The indications requested in those columns should only be given if they are necessary.

Examples:

The rule for garments of ex Chapter 62 says weaving combined with making-up including cutting of fabric may be used. If a manufacturer of such garments in Tunisia uses fabric imported from an EFTA State which has been obtained there by weaving non-originating yarn, it is sufficient for the EFTA State supplier to describe in his declaration the non-originating material used as yarn, without it being necessary to indicate the heading and value of such yarn.

A producer of iron of heading 7217 who has produced it from non-originating iron bars should indicate in the second column "bars of iron". Where that wire is to be used in the production of a machine, for which the rule contains a limitation for all non-originating materials used to a certain percentage value, it is necessary to indicate in the third column the value of non-originating bars.

- (4) "Value of materials" means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in an EFTA State or Tunisia. The exact value for each non-originating material used be given per unit of the goods specified in the first column.
- (5) "Total added value" shall mean all costs accumulated outside an EFTA State or Tunisia, including the value of all materials added there. The exact total added value acquired outside an EFTA State or Tunisia must be given per unit of the goods specified in the first column.
- (6) Insert dates. The period of validity of the long term supplier's declaration should not normally exceed 12 months, subject to the conditions laid down by the customs authorities of the country where the long term supplier's declaration is made out.

## ANNEX G

### SUPPLIER'S DECLARATION FOR GOODS WHICH HAVE UNDERGONE WORKING OR PROCESSING IN THE CEFTA PARTIES WITHOUT HAVING OBTAINED PREFERENTIAL ORIGIN STATUS

The supplier's declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

#### SUPPLIER'S DECLARATION

for goods which have undergone working or processing in the CEFTA Parties without having obtained preferential origin status

I, the undersigned, supplier of the goods covered by the annexed document, declare that:

1. The following materials which do not originate in the CEFTA Parties have been used in the CEFTA Parties to produce those goods:

| Description of the goods supplied <sup>(1)</sup> | Description of non-originating materials used | Heading of non-originating materials used <sup>(2)</sup> | Value of non-originating materials used <sup>(3)</sup> |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
| Total value                                      |   |  |  |

2. All the other materials used in the CEFTA Parties to produce those goods originate in the CEFTA Parties;
3. The following goods have undergone working or processing outside CEFTA Parties, in accordance with Article 13 of Appendix I to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin and have acquired the following total added value there:

Description of the goods supplied

.....  
.....  
.....  
.....

Total added value acquired  
outside the CEFTA Parties<sup>(4)</sup>

.....  
.....  
.....  
.....

(Place and date)

.....  
.....  
.....

(Address and signature of the supplier;  
in addition, the name of the person signing the declaration  
has to be indicated in clear script)

- 
- (1) When the invoice, delivery note or other commercial document to which the declaration is annexed relates to different kinds of goods, or to goods which do not incorporate non-originating materials to the same extent, the supplier must clearly differentiate them.
  - (2) The indications requested in these columns should only be given if they are necessary.
  - (3) “Value of materials” means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in one of the CEFTA Parties. The exact value for each non-originating material used must be given per unit of the goods specified in the first column.
  - (4) “Total added value” shall mean all costs accumulated outside the CEFTA Parties, including the value of all materials added there. The exact total added value acquired outside the CEFTA Parties must be given per unit of the goods specified in the first column.

## ANNEX H

### LONG-TERM SUPPLIER'S DECLARATION FOR GOODS WHICH HAVE UNDERGONE WORKING OR PROCESSING IN THE CEFTA PARTIES WITHOUT HAVING OBTAINED PREFERENTIAL ORIGIN STATUS

The long-term supplier's declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

#### LONG-TERM SUPPLIER'S DECLARATION

for goods which have undergone working or processing in the CEFTA Parties without having obtained preferential originating status

I, the undersigned, supplier of the goods covered by this document, which are regularly supplied to .....<sup>(1)</sup> declare that:

1. The following materials which do not originate in the CEFTA Parties have been used in the CEFTA Parties, to produce those goods:

| Description of the goods supplied <sup>(2)</sup> | Description of non-originating materials used | Heading of non-originating materials used <sup>(3)</sup> | Value of non-originating materials used <sup>(4)</sup> |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
| Total value                                      |   |  |  |

2. All the other materials used in the CEFTA Parties to produce those goods originate in the CEFTA Parties;
  
3. The following goods have undergone working or processing outside CEFTA Parties, in accordance with Article 13 of Appendix I to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin, and have acquired the following total added value there:

| Description of the goods supplied | Total added value acquired outside the CEFTA Parties <sup>(5)</sup> |
|-----------------------------------|---|
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   |   |

This declaration is valid for all subsequent consignments of those goods dispatched from.....

to.....<sup>(6)</sup>.

I undertake to inform.....<sup>(1)</sup> immediately if this declaration is no longer valid.

.....  
(Place and date)

.....  
.....  
.....  
(Address and signature of the supplier;  
in addition, the name of the person signing the declaration  
has to be indicated in clear script).

- 
- (1) Name and address of customer.
  - (2) When the invoice, delivery note or other commercial document to which the declaration is annexed relates to different kinds of goods, or to goods which do not incorporate non-originating materials to the same extent, the supplier must clearly differentiate them.

Example:

The document relates to different models of electric motor of heading 8501 to be used in the manufacture of washing machines of heading 8450. The nature and value of the non-originating materials used in the manufacture of those motors differ from one model to another. The models must therefore be differentiated in the first column and the indications in the other columns must be provided separately for each of the models to make it possible for the manufacturer of washing machines to make a correct assessment of the originating status of his products depending on which model of electrical motor he uses.

- (3) The indications requested in those columns should only be given if they are necessary.

Examples:

The rule for garments of ex Chapter 62 says weaving combined with making-up including cutting of fabric may be used. If a manufacturer of such garments in Serbia uses fabric imported from Montenegro which has been obtained there by weaving non-originating yarn, it is sufficient for the Montenegrin supplier to describe in his declaration the non-originating material used as yarn, without it being necessary to indicate the heading and value of such yarn. A producer of iron of heading 7217 who has produced it from non-originating iron bars should indicate in the second column "bars of iron". Where that wire is to be used in the production of a machine, for which the rule contains a limitation for all non-originating materials used to a certain percentage value, it is necessary to indicate in the third column the value of non-originating bars.

- (4) "Value of materials" means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in one of the CEFTA Parties.

The exact value for each non-originating material used must be given per unit of the goods specified in the first column.

- (5) "Total added value" shall mean all costs accumulated outside the CEFTA Parties, including the value of all materials added there. The exact total added value acquired outside the CEFTA Parties must be given per unit of the goods specified in the first column.
- (6) Insert dates. The period of validity of the long term supplier's declaration should not normally exceed 12 months, subject to the conditions laid down by the customs authorities of the country where the long term supplier's declaration is made out.'

**ОДЛУКА Бр 1/2023  
НА ЗАЕДНИЧКИОТ КОМИТЕТ  
на Регионалната конвенција за Паневромедитерански преференцијални правила за  
потекло  
07 декември 2023 година  
за измената на Регионалната конвенција за Паневромедитерански преференцијални  
правила за потекло**

**ЗАЕДНИЧКИОТ КОМИТЕТ,**

Имајќи ја предвид Регионалната конвенција за пан-евро-медитерански преференцијални правила за потекло, а особено точката (а) од член 4(3) од истата,

Каде што:

- (1) Регионалната конвенција за пан-евро-медитерански преференцијални правила за потекло („Конвенцијата“) беше потпишана во Брисел на 15 јуни 2011 година и стапи во сила на 1 јануари 2012 година.
- (2) Паневро-медитеранскиот систем на кумулација на потекло е составен од мрежа на договори за слободна трговија. Тој предвидува мултилатерална рамка на идентични правила за потекло што овозможува дијагонална кумулација која се применува без да се нарушуваат принципите утврдени во релевантните договори.
- (3) Во преамбулата на Конвенцијата е признаено дека правилата за потекло ќе треба да се изменат за подобро да одговорат на економската реалност.
- (4) Договорните страни на Конвенцијата се согласија за измена на Конвенцијата со цел да се обезбеди нов сет на модернизирани и пофлексибилни правила за потекло.
- (5) Затоа Конвенцијата треба да се измени соодветно,

ОДЛУЧИ дека:

Член 1

1. Конвенцијата ќе се измени како што е наведено во Анексот на оваа одлука.
2. Измените на Конвенцијата ќе станат во сила на 1 јануари 2025 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Завршено во Брисел, 7 декември 2023 година

За Заедничкиот Комитет

## АНЕКС

### *Единствен член*

#### **Измена на Регионалната конвенција за пан-евро-медитеранските преференцијални правила за потекло**

Регионалната конвенција за пан-евро-медитерански преференцијални правила за потекло („Конвенцијата“) е изменета на следниов начин:

(1) Членот 1 се заменува како што следува:

#### **“Член 1**

1. Оваа Конвенција утврдува одредби за потеклото на стоките со кои се тргува според релевантните договори склучени меѓу договорните страни.
2. Концептот на „производи со потекло“ и методите на административна соработка поврзани со тоа се наведени во Додатоците на оваа Конвенција.

Додатокот I поставува општи правила за дефинирање на концептот на „производи со потекло“ и методите на административна соработка.

Додатокот II поставува посебни одредби кои се договорени пред 1 јануари 2019 година и се применуваат помеѓу одредени договорни страни и отстапуваат од одредбите наведени во Додаток I.

Посебните одредби што се применуваат меѓу одредени договорни страни и кои отстапуваат од одредбите наведени во Додаток I, кои беа договорени пред 1 јануари 2019 година, но не вклучени во Додаток II, остануваат валидни.

3. За отстапувањата договорени по 1 јануари 2019 година:

- (a) Договорните страни можат да применуваат во нивната билатерална трговија посебни одредби што отстапуваат од одредбите наведени во Додаток I под условие посебни одредби да се во согласност со член XXIV од Општиот договор за царини и трговија од 1994 година (ГАТТ);
- (6) Договорните страни ќе му достават на претседавачот на Мешовитиот комитет верзија на соодветниот договорот меѓу договорните страни на английски или француски јазик што ги содржи одредбите наведени во точката (a) и придржано писмо на английски или француски јазик во кое се наведуваат одредбите на оваа Конвенција од кои тој соодветен договор отстапува;
- (в) Посебните одредби наведени во точка (a) нема да стапат во сила пред крајот на календарскиот месец што следи по месецот во кој договорните страни му ги доставиле на претседателот на Мешовитиот комитет информациите наведени во точката (6);

(г) Претседавачот на Мешовитиот комитет ќе ги извести сите други договорни страни за информациите наведени во точка (б) и ќе ги информира договорните страни наведени во точка (б) за тоа известување.

4. Следниве се договорни страни на оваа Конвенција:

- Европската Унија;
- државите на ЕФТА како што се наведени во Преамбулата;
- Кралството Данска во однос на Фарските Острови;
- учесниците во процесот на Барселона како што е наведено во Преамбулата;
- учесниците во процесот на Стабилизација и асоцијација на Европската унија како што е наведено во Преамбулата, освен Република Хрватска по нејзиното пристапување во Европската Унија;
- Република Молдавија;
- Грузија;
- Украина.

5. Трета страна која станува договорна страна во согласност со член 5, автоматски се додава на листата наведена во став 4 на овој член.“;

(2) во членот 2 точката (1) се заменува со следново:

„(1) „Договорна страна“ значи договорни страни наведени во член 1(4);“;

(3) во член 4 став 3 точката (а) се заменува со следново:

„(а) Амандмани на Конвенцијата;“;

(4) во членот 5 ставот 9 се заменува со:

„9. Од датумот на одлуката на Мешовитиот комитет наведен во став 4, засегнатата трета страна може да биде претставена со статус на набљудувач во Мешовитиот комитет и кој било подкомитет и работни групи.“;

(5) Додатокот I се заменува со следново:

## ДОДАТОК I

### ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОИМОТ „ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО“ И МЕТОДИ НА АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА

#### СОДРЖИНА

|            |   |
|------------|---|
| НАСЛОВ I   | ОПШТИ ОДРЕДБИ                                     |
| Член 1     | Дефиниции   |
| НАСЛОВ II  | ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ „ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО“       |
| Член 2     | Општи услови                                      |
| Член 3     | Целосно добиени производи                         |
| Член 4     | Доволна обработка или преработка                  |
| Член 5     | Дозволено отстапување                             |
| Член 6     | Недоволна обработка или преработка                |
| Член 7     | Кумулација на потекло                             |
| Член 8     | Кумулација на потекло - Услови за нејзина примена |
| Член 9     | Едница за припадност                              |
| Член 10    | Сетови  |
| Член 11    | Неутрални елементи                                |
| Член 12    | Сметководствено развојување                       |
| НАСЛОВ III | ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ                              |
| Член 13    | Начело на територијалност                         |
| Член 14    | Непроменливост                                    |
| Член 15    | Изложби   |
| НАСЛОВ IV  | ПОВРАТ ИЛИ ИЗЗЕМАЊЕ                               |
| Член 16    | Поврат на, или изземање од, царински давачки      |
| НАСЛОВ V   | ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО                                  |
| Член 17    | Општи услови                                      |
| Член 18    | Услови за изготвување на изјава за потекло        |
| Член 19    | Одобрен извозник                                  |
| Член 20    | Постапка за издавање уверение за движење ЕУР.1    |
| Член 21    | Дополнително издадени уверенија за движење ЕУР.1  |
| Член 22    | Издавање на дупликат на уверение за движење ЕУР.1 |
| Член 23    | Рок на важност на доказот за потекло              |
| Член 24    | Слободни зони                                     |

|             |  |
|-------------|--|
| Член 25     | Барања за увоз   |
| Член 26     | Сукцесивен увоз  |
| Член 27     | Исклучоци во однос на доказот за потекло                                   |
| Член 28     | Несовпагања и формални грешки  |
| Член 29     | Изјави од добавувач  |
| Член 30     | Износи изразени во евра  |
| НАСЛОВ VI   | НАЧЕЛА НА СОРАБОТКА И ДОКУМЕНТАРНА ЕВИДЕНЦИЈА                              |
| Член 31     | Документарна евиденција, чување на докази за потекло и придружни документи |
| Член 32     | Решавање на спорови  |
| НАСЛОВ VII  | АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА  |
| Член 33     | Известување и соработка  |
| Член 34     | Проверка на доказите за потекло  |
| Член 35     | Проверка на изјавите од добавувач  |
| Член 36     | Казни  |
| НАСЛОВ VIII | ПРИМЕНА НА ДОДАТОК I   |
| Член 37     | Европска економска област  |
| Член 38     | Лихтенштајн  |
| Член 39     | Република Сан Марино   |
| Член 40     | Кнежевство Андора  |
| Член 41     | Цеута и Мелила   |

#### Листа на анекси

- АНЕКС I: Воведни забелешки кон списокот во Анекс II
- АНЕКС II: Список на обработки или преработки што треба да се извршат на материјалите без потекло со цел добиениот производ да се стекне со статус на потекло
- АНЕКС III: Текст на изјавата за потекло
- АНЕКС IV: Обрасци на уверението за движење ЕУР.1 и на барањето за издавање уверение за движење ЕУР.1
- АНЕКС V: Посебни услови за производи со потекло од Цеута и Мелила
- АНЕКС VI: Изјава од добавувач
- АНЕКС VII: Долгорочна изјава од добавувач
- АНЕКС VIII: Список на Договорни страни кои избрале да ја продолжат примената на член 7(3) при увоз на производи кои распоредуваат во главите 50 до 63 од Хармонизираниот систем

# НАСЛОВ I

## ОПШТИ ОДРЕДБИ

### Член 1

#### Дефиниции

За целите на Конвенцијата:

(а) „глави“, „тарифни броеви“ и „тарифни подброеви“ ги означуваат главите, тарифните броеви и тарифните подброеви (четирицифрени или шестцифрени шифри), кои се користат во номенклатурата која го сочинува Хармонизираниот систем за опис и шифрирање на стоки („Хармонизиран систем“) со измените во согласност со Препораката од 26 јуни 2004 година на Советот за царинска соработка;

(б) „распореден“ се однесува на распоредувањето на стоките во соодветен тарифен број или подброй од Хармонизираниот систем;

(в) „пратка“ подразбира производи што се или:

- (i) испратени истовремено од еден извозник до еден примач; или
- (ii) опфатени со еден транспортен документ што ја опфаќа нивната испорака од извозникот до примачот или, во отсуство на таков документ, со единствена фактура;

(г) „царински органи на Договорната страна“ за Европската унија значи кој било од царинските органи на земјите-членки на Европската унија;

(д) „царинска вредност“ значи вредност утврдена во согласност со Договорот за примена на член VII од Општата Спогодба за царини и трговија од 1994 година (Спогодба на СТО за Царинска вредност);

(ѓ) „цена франко фабрика“ значи цена однапред платена за производот на произведувачот во Договорната страна каде е извршена последната обработка или преработка, под услов во цената да е вклучена вредноста на сите употребени материјали и сите други трошоци поврзани со неговото производство, без било какви внатрешни даноци кои се, или можат да бидат, вратени кога добиениот производ се извезува. Кога последната обработка или преработка е подизведувана со производител, терминот „производител“ се однесува на претпријатието кое го вработило подизведувачот.

Кога реалната платена цена не ги одразува сите трошоци поврзани со производство на производот што всушност е направен во Договорна страна, цената франко фабрика значи збир на сите оние трошоци, минус сите внатрешни даноци што се, или можат да бидат, вратени кога добиениот производ се извезува;

(е) „заменливи материјали“ или заменливи производи се материјали или производи кои се од ист вид и комерцијален квалитет, со истите технички и физички карактеристики, и кои не може да се разликува еден од друг;

(ж) „стока“ значи и материјали и производи;

(з) „производство“ значи било кој вид на обработка или преработка, вклучително и монтажа;

(с) „материјал“ значи било која состојка, сировина, компонента или дел, итн., употребена во производството на производот;

(и) „максимална содржина на материјали без потекло“ значи максимална содржина на материјали без потекло, што е дозволено за да се смета дека производството претставува доволна обработка или преработка за да производот се стекне со статус на потекло. Може да се изрази како процент од цената франко фабрика на производот или како процент од нетотежината на оние употребени материјали кои се распоредуваат во одредена група глави, глава, тарифен број или тарифен подброј;

(ј) „производ“ значи производ што се произведува, дури и ако е наменет за подоцнежна употреба во друга производствена операција;

(к) „територија“ вклучува копнена територија, внатрешните води и територијални мориња на Договорна страна;

(л) „додадена вредност“ значи цена франко фабрика на производот намалена за царинската вредност на секој од вградените материјали кои потекнуваат од други Договорни страни- со кои се применува кумулација или, ако царинската вредност не е позната или не може да се утврди, првата цена која може да се утврди за материјалите платени во Договорната страна извозник;

(љ) „вредност на материјали“ значи царинска вредност во моментот на увоз на употребените материјали без потекло, или доколку истата не е позната и не може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди платена за материјалите во Договорната страна извозник. Кога треба да се утврди вредноста на употребените материјали со потекло, оваа точка се применува *mutatis mutandis*.

## НАСЛОВ II ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ „ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО“

### Член 2

#### *Општи услови*

Со цел спроведување на Спогодбата, следниве производи се смета дека потекнуваат од една Договорна страна кога се извезуваат во друга Договорна страна:

(а) производи целосно добиени во Договорната страна, во рамките на значењето на член 3;

(6) производи добиени во Договорната страна кои вклучуваат материјали кои не се целосно добиени таму, под услов таквите материјали да биле доволно обработени или преработени во таа Договорна страна во рамките на значењето на член 4.

**Член 3**  
**Целосно добиени производи**

1. Следниве производи се сметаат за целосно добиени во една Договорна страна кога се извежуваат во друга Договорна страна:

- (а) минерални производи и природна вода извлечени од нивната почва или од нивното морско дно;
- (б) растенија, вклучувајќи водни растенија и растителни производи одгледувани или набрани таму;
- (в) живи животни родени и одгледани таму;
- (г) производи од живи животни одгледани таму;
- (д) производи од заклани животни родени и одгледани таму;
- (ѓ) производи добиени од лов или риболов извршен таму;
- (е) производи од аквакултура каде што рибите, раковите, мекотелите и други водни безрбетници се раѓаат или одгледуваат од јајца, ларви, јувенилни риби или млади риби;
- (ж) производи од морски риболов и други производи извадени од морето, надвор од територијалните води со нивни пловни објекти;
- (з) производи направени на бродовите-фабрики исклучиво од производи наведени во став (ж);
- (с) таму собрани користени предмети погодни само за рециклирање на сировини;
- (и) отпаден материјал и остатоци од производните операции извршени таму;
- (ј) производи извлечени од морско дно или под морското дно што се наоѓа надвор од нејзиното територијално море, под услов да има ексклузивни права на експлоатација;
- (к) стока произведена таму исклучиво од производите наведени во точка (а) до (ј).

2. Термините „нејзините пловни објекти“ и „нејзините бродови-фабрики“ споменати во точките (ж) и (з) од став 1 се применуваат само на пловни објекти и бродови-фабрики што го исполнуваат секое од следниве барања:

- (а) кои се регистрирани во Договорната страна извозник или увозник;
- (б) кои пловат под знамето на Договорната страна извозник или увозник;
- (в) кои исполнуваат еден од следните услови:
  - (i) тие се најмалку 50% во сопственост на државјани на Договорната страна извозник или увозник, или
  - (ii) тие се во сопственост на компанија која што:
    - имаат свое седиште и нивно главно место на деловно работење во Договорната страна извозник или увозник; и

-се најмалку 50% во сопственост на Договорната страна извозник или увозник или јавни субјекти или државјани на овие Стани.

3. За целта на став 2, кога Договорната страна извозник или увозник е Европската Унија, тоа значи земјите членки на Европската Унија.

4. За целта на став 2, ЕФТА државите се сметаат како една Договорна страна.

#### Член 4

#### *Доволна обработка или преработка*

1. Без да е во спротивност со став 3 од овој член и со член 6, производите кои не се целосно добиени во една Договорна страна се сметаат за доволно обработени или преработени кога се исполнети условите наведени во списокот во Анекс II за предметната стока.
2. Ако производот кој што има стекнато статус на потекло во една Договорна страна во согласност со став 1 се користи како материјал во производството на друг производ, нема да се земаат предвид материјалите без потекло кои што може да се користат при неговото производство.
3. Утврдувањето на тоа дали се исполнети условите од став 1, се врши за секој производ.

Меѓутоа, кога релевантното правило се заснова на усогласеност со максимална содржина на материјали без потекло, царинските органи на страните можат да ги овластат извозниците да ја пресметаат цената франко фабрика на производот и вредноста на материјалите без потекло на просечна основа како што е утврдено во став 4, со цел да се земат предвид флуктуациите на трошоците и стапките на валути.

4. Кога се применува вториот подстав од став 3 од овој член, просечната цена франко фабрика на производот и просечната вредност на употребените материјали без потекло се пресметуваат соодветно, врз основа на збирот на цените франко фабрика наплатени за сите продажби од истите производи извршени во текот на претходната фискална година и збирот на вредноста на сите материјали без потекло што се користат во производството на истите производи во текот на претходната фискална година, како што е дефинирано во Договорната страна извозник, или, кога бројките за целосна фискална година не се достапни, пократок период што не треба да биде помал од три месеци.
5. Извозниците кои се определиле за пресметка на просечна основа последователно ќе применуваат таков метод во текот на годината што следи по фискалната година на референца или, каде што е соодветно, во текот на годината што следи по пократкиот период што се користи како референца. Тие можат да престанат да применуваат таков метод, кога за време на дадена фискална година или пократок репрезентативен период не помал од три месеци, забележуваат дека флуктуациите на трошоците или стапките на валута што го оправдуваат користењето на таков метод престанале.
6. Просечните вредности наведени во став 4 од овој член се користат како цена франко фабрика и вредноста на материјалите без потекло соодветно, со цел да се утврди усогласеноста со максималната содржина на материјалите без потекло.

**Член 5**  
**Дозволено отстапување**

1. По пат на отстапување од член 4 и имајќи ги предвид ставовите 2 и 3 од овој член, материјалите без потекло што, според условите наведени во списокот во Анекс II, не треба да се користат во производството на даден производ, сепак може да се користат под услов нивната вкупна нето-тежина или вредност проценета за производот да не надминува:

(а) 15% од нето-тежината на производот што се распоредува во Главите 2 и од 4 до 24, освен преработените рибни производи од Глава 16;

(б) 15% од цената франко фабрика на производот за производи што не се опфатени со точка (а).

Овој став не се применува на производите што се распоредуваат во Главите од 50 до 63 од Хармонизираниот систем, за кои се применуваат толеранциите наведени во Забелешките 6 и 7 од Анекс I.

2. Став 1 од овој член не дозволува да се надмине ниту еден процент за максималната содржина на материјалите без потекло, како што е утврдено во правилата наведени во списокот во Анекс II.
3. Ставовите 1 и 2 од овој член не се применуваат на производи што се целосно добиени во една Договорна страна во рамките на значењето на член 3. Меѓутоа, без оглед на член 6 и член 9(1), дозволеното отстапување предвидено во ставовите 1 и 2 од овој член сепак се применува на производ за кој правилото утврдено во списокот во Анекс II бара материјалите што се користат во производството на тој производ да бидат целосно добиени.

**Член 6**  
**Недоволна обработка или преработка**

1. Без да е во спротивност со став 2 од овој член, следниве операции се сметаат за недоволна обработка или преработка за да се добие статус на производ со потекло, без оглед на тоа дали се исполнети условите од член 4:

- (а) операции со кои се обезбедува зачувување на производите во добра состојба за време на транспорт и складирање;
- (б) раздвојување и составување на амбалажа;
- (в) перење, чистење; отстранување на прашина, оксид, масло, боја или други површински слоеви;
- (г) пеглање или пресување на текстил;
- (д) едноставни операции на боене и полирање;
- (ѓ) отстранување на лушпи и делумно или целосно мелење на ориз; полирање и глазирање на житарки и ориз;
- (е) операции на боене шеќер или ароматизирање на шеќер или формирање на шеќерни коцки; делумно или целосно мелење на кристален шеќер;
- (ж) лупење, отстранување на семки и лушпи од овошје, јаткасто овошје и зеленчук;
- (з) острење, едноставно дробење или едноставно сечење;

- (с) просејување, издвојување, сортирање, класифицирање, степенување, спарување; (вклучувајќи и составување на сетови производи);
- (и) едноставно полнење во шишиња, лименки, термоси, ставање во кеси, сандаци, кутии, прицврстување на картички или табли и сите останати едноставни операции на пакување;
- (ј) ставање или печатење на ознаки, етикети, логоа и други слични знаци за распознавање на производите или на нивната амбалажа;
- (к) едноставно мешање на производи, без оглед на тоа дали се работи за исти или за различни видови;
- (л) мешање на шеќер со кој било друг материјал;
- (љ) едноставно додавање вода или разредување или дехидратација или денатурација на производи;
- (м) едноставно составување<sup>1</sup> на делови на производи за да се добие комплетен производ или разделување на производи на составни делови;
- (н) колење на животни;
- (њ) комбинација на две или повеќе операции описаны во точките од (а) до (н).

2. Сите операции извршени во Договорната страна извозник на даден производ се земаат предвид при утврдување на тоа дали обработката или преработката извршена на тој производ се смета за недоволна во рамките на значењето на став 1 од овој член.

## Член 7

### Кумулација на потекло

1. Без да е во спротивност со член 2, производите се сметаат дека потекнуваат од Договорната страна извозник кога се извезуваат во друга Договорна страна ако тие производи се добиени таму, вклучувајќи материјали со потекло од која било Договорна страна, различна од Договорната страната извозник, доколку со обработката или преработката извршена во Договорна страна извозник се надминати операциите наведени во член 6. Таквите материјали не е потребно да бидат доволно обработени или преработени.
2. Доколку обработката или преработката извршена во Договорната страна извозник не ги надминува операциите наведени во член 6, производот добиен со вградување материјали со потекло од која било Договорна страна, се смета дека потекнува од Договорната страна извозник единствено доколку додадената вредност е поголема од вредноста на употребените материјали со потекло во повеќе од една друга Договорна страна. Доколку тоа не е случај, добиениот производ се смета дека потекнува од Договорната страна чии материјали со потекло употребени во производството во Договорната страна извозник имаат најголема вредност.
3. Без да е во спротивност со член 2, а со исклучок на производите што се распоредуваат во Главите од 50 до 63, обработката или преработката извршена во Договорна страна различна од Договорна страна извозник се смета дека била извршена во Договорната страна извозник

<sup>1</sup> Објаснувачките белешки кои вклучуваат дефиниција за „едноставно склопување“ ќе бидат утврдени од Договорните страни

кога добиените производи подлежат на последователна обработка или преработка во оваа Договорна страна извозник.

4. Без да е во спротивност со член 2, за производите што се распоредуваат во Главите од 50 до 63 од Хармонизираниот систем и само за целите на билатерална трговија меѓу две Договорни страни, обработката или преработката извршена во Договорната страна увозник се смета дека била извршена во Договорната страна извозник, кога добиените производи подлежат на последователна обработка или преработка во оваа Договорна страна извозник.

За целите на овој став, учесниците во процесот на стабилизација и асоцијација на Европската Унија и Република Молдавија треба да се сметаат за една Договорна страна.

5. Страните можат еднострano да одлучат да ја прошират примената на став 3 од овој член при увоз на производи што се распоредуваат во Главите од 50 до 63 од Хармонизираниот систем еднострano. Договорната страна која ќе одлучи да ја прошири примената од став 3 на овој член ќе го извести Мешовитиот комитет за таа одлука, како и за сите нејзини измени. Анекс VIII го содржи списокот на договорни страни кои ја прошириле примената на став 3 на овој член за увоз на производи кои распоредуваат во Глава 50 до 63 од Хармонизираниот систем. Списокот на Договорни страни ќе се ажурира веднаш откако која било Договорна страна ќе престане да го применува проширувањето. Секоја Договорна страна ќе објави известување со списокот на договорни страни во Анекс VIII во согласност со нивните соодветни внатрешни процедури.
6. За целите на кумулацијата од ставовите од 3 до 5 од овој член, производите со потекло се сметаат дека потекнуваат од Договорната страна извозник само ако обработката или преработката на која биле подложени таму ги надминува операциите наведени во член 6.
7. Производите со потекло од Договорните страни наведени во став 1, кои во Договорната страна извозник не биле подложени на каква било обработка или преработка, го задржуваат своето потекло при извоз во една од останатите Договорни страни.

## Член 8

### *Кумулација на потекло - Услови за нејзина примена*

1. Кумулацијата предвидена во член 7 може да се примени само доколку:
  - (а) се применува преференцијален трговски договор во согласност со член XXIV од Општата спогодба за царини и трговија од 1994 година (ГАТТ) меѓу Договорните страни кои учествуваат во стекнување на статусот на потекло и Договорната страна на дестинација; и
  - (б) стоката се стекнува со потекло со примена на правила за потекло идентични на оние кои се наведени во оваа Конвенција.
2. Известувања што го означуваат исполнувањето на потребните барања за примена на кумулацијата се објавени во Службениот весник на Европската Унија (Серија Ц) и во Договорните страни кои се страни на соодветните Договори во согласност со сопствените процедури.

Кумулацијата предвидена во член 7 се применува од датумот наведен во тие известувања.

Договорните страни ќе им достават на другите Договорни страни кои се страни на соодветните договори, преку Европската комисија, детали за Договорите, вклучувајќи ги и датумите на нивното влегување во сила, кои се применуваат со другите договорни страни.

3. Доказот за потекло треба да ја содржи изјавата на английски јазик „CUMULATION APPLIED WITH (име на земјата/земјите на английски јазик)“ кога производите добиле статус на потекло во Договорната страна извозник со примена на кумулација на потекло во согласност со член 7.

Доколку уверението за движење ЕУР.1 се користи како доказ за потекло, таа изјава се пишува во поле 7.

4. Страните можат да одлучат, за производите што се извозвуваат кај нив кои стекнале со статусот на потекло во Договорната страна извозник со примена на кумулација на потекло во согласност со член 7, да се откаже од обврската на доказот за потекло да ја вклучи изјавата од ставот 3 на овој член.

Договорните страни ќе го известат Мешовитиот комитет за нивната одлука да ја искористат оваа опција. Известувањата што укажуваат на ажурираниот список на Договорни страни кои ја искористиле оваа опција ќе бидат објавени од Договорните страни, според нивните сопствени процедури.

#### Член 9

##### *Единица за припадност*

1. Единицата за припадност за примената на одредбите од оваа Конвенција ќе биде предметниот производ што се смета како основна единица при распоредувањето со употреба на номенклатурата на Хармонизираниот систем.

Од ова следи дека:

- (а) кога производот што се состои од група или составени делови се распоредува според правилата на Хармонизираниот систем во еден тарифен број, целината претставува единица за квалификација;
- (б) кога пратката се состои од определен број идентични производи распоредени во ист тарифен број на Хармонизираниот систем, секој производ мора посебно да биде разгледуван при примена на овие правила.

2. Доколку, според Основното правило 5 од Хармонизираниот систем, амбалажата се распоредува заедно со производот, истата мора да биде вклучена при утврдување на потеклото.

3. Приборите, резервните делови и алатите испратени заедно со дел од опрема, машина, апарат или возило, што се дел од вообичаената опрема и се вклучени во цената франко фабрика, се сметаат како составен дел од таа опрема, машина, апарат или возило за кое станува збор.

#### Член 10

##### *Сетови*

Сетовите, како што се дефинирани со Основното правило 3 од Хармонизираниот систем, се сметаат за производи со потекло во случај кога сите составни производи се со потекло.

Во случај кога еден сет се состои од производи со и без потекло, сетот како целина се смета како производ со потекло, под услов вредноста на производите без потекло да не надминува 15% од цената франко фабрика на целиот сет.

#### Член 11

##### *Неутрални елементи*

При утврдување на потеклото на производот, не е потребно да се утврдува потеклото на следниве елементи што можат да се користат во неговото производство:

- (а) енергија и гориво;
- (б) постројки и опрема;
- (в) машини и алати;
- (г) која било стока што не влегува и која не е наменета да влезе во финалниот состав на производот.

#### Член 12

##### *Сметководствено раздвојување*

1. Доколку материјали со потекло и материјали без потекло, кои се меѓусебно заменливи се користат во обработката или преработката на еден производ, економските оператори можат да обезбедат управување со материјалите користејќи го методот на сметководствено раздвојување, без да ги чуваат материјалите во посебни залихи.
2. Економските оператори можат да обезбедат управување со материјали со потекло и материјали без потекло, кои се меѓусебно заменливи од тарифен број 1701 користејќи го методот на сметководствено раздвојување, без да ги чуваат производите во посебни залихи.
3. Договорните страни може да побараат примената на сметководствено раздвојување да биде врз основа на претходно добиено одобрение од страна на царинските органи. Царинските органи можат да го издадат одобрението под услови за кои сметаат дека се соодветни и ќе ја следат употребата на одобрението. Царинските органи може да го повлечат одобрението секогаш кога корисникот на кој било начин неправилно го користи или не исполнува некој од другите услови наведени во овој Додаток.

Со употребата на сметководственото раздвојување треба да се обезбеди дека, во кое било време, нема да може повеќе производи да се сметаат како „со потекло од Договорната страна извозник“, отколку кога би се користел метод на физичко раздвојување на залихите.

Методот се применува и неговата примена се евидентира во согласност со општите сметководствени начела кои се применуваат во Договорната страна извозник.

4. Корисникот на методот наведен во став 1 и 2 од овој член може да изготви или да побара издавање докази за потекло за оние количини производи што може да се сметаат за производи со потекло од Договорната страна извозник. На барање на царинските органи, корисникот дава изјава за начинот на управување на количините.

### НАСЛОВ III

### ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ

#### Член 13

##### *Начело на територијалност*

1. Условите утврдени во Наслов II треба да бидат исполнети без прекин во засегнатата Договорна страна.
2. Ако производите со потекло извезени од Договорна страна во некоја друга земја се вратат, тие се сметаат за стоки без потекло, доколку на царинските органи не им се докаже дека:

- (а) вратените стоки се исти со оние кои биле извезени; и
  - (б) истите не биле подложени на какви било операции, освен оние кои се неопходни за да се зачуваат во добра состојба додека биле во таа земја или додека биле извезувани.
3. На стекнувањето на статус на производ со потекло во согласност со условите утврдени во Наслов II нема да влијае обработката или преработката извршена надвор од Договорната страна извозник на материјали извезени од оваа Договорна страна потоа повторно увезени таму, само доколку:
- (а) споменатите материјали се целосно добиени во Договорната страна извозник или пред извозот имаат поминато низ обработка или преработка поголема од операциите наведени во член 6; и
  - (б) на царинските органи може да им се докаже дека:
    - i. повторно увезените стоки се добиени со обработка или преработка на извезените материјали; и
    - ii. вкупната додадена вредност добиена надвор од Договорната страна извозник со примена на одредбите од овој член не надминува 10% од цената франко фабрика на крајниот производ за кој се бара добивање статус на производ со потекло.
4. За целите на став 3 од овој член, условите за добивање статус на производ со потекло утврдени во Наслов II нема да се однесуваат на обработка или преработка што е извршена надвор од Договорната страна извозник. Меѓутоа, кога во списокот во Анекс II за одредување на статусот на потеклото за крајниот производ е предвидено правило кое одредува максимална вредност за сите вградени материјали без потекло, вкупната вредност на материјалите без потекло кои се вградени на територијата на Договорната страна извозник, заедно со вкупната додадена вредност добиена надвор од оваа Договорна страна со примена на одредбите од овој член, не го надминува наведениот процент.
5. За целите на примена на одредбите од ставовите 3 и 4 од овој член, „вкупна додадена вредност“ се сите трошоци што настануваат надвор од Договорната страна извозник, вклучително вредноста на материјалите што биле вградени таму.
6. Ставовите 3 и 4 на овој член не се однесуваат на производи што не ги исполнуваат условите утврдени во списокот во Анекс II или што може да се сметаат за доволно обработени или преработени само со примена на општото отстапување предвидено во член 5.
7. Секоја операција на обработка или преработка што е опфатена со одредбите на овој член и што е извршена надвор од Договорната страна извозник, се врши со постапка на извоз за облагородување или со слични постапки.

Член 14  
*Nепроменливост*

1. Преференцијалниот третман што го предвидува Спогодбата се применува само за производи што ги исполнуваат условите во оваа Конвенција и се пријавени за увоз во Договорна страна доколку овие производи се исти како оние што се извезуваат од Договорната страна извозник. Тие не смеат да се менуваат, да се трансформираат на кој било начин или да бидат подложени на други операции освен оние за зачувување во добра состојба или да им се додадат или стават ознаки, етикети, пломби или друга документација за да обезбедат

усогласеност со специфичните домашни барања на Договорната страна увозник што се врши под царински надзор во трета земја(и) на транзит или препакување/претовар пред да бидат пријавени за пуштање во слободен промет.

2. Складирањето на производите или пратките може да се одвива под услов тие да останат под царински надзор во трета земја(и) на транзит.
3. Без да е во спротивност со Наслов V од овој Додаток, може да се случи поделба на пратките, под услов тие да останат под царински надзор во третата(ите) земја(и) на поделба.
4. Во случај на сомнеж, Договорната страна увозник може да побара од увозникот или неговиот застапник во секое време, да ги поднесе сите соодветни документи за да се обезбедат докази за усогласеност со одредбите на овој член, што можат да бидат какви било документирани докази, а особено:
  - а) договорни транспортни документи, како товарници;
  - б) фактички или конкретни докази врз основа на означување или нумерирање на пакувања;
  - в) потврда за неманипулација обезбедена од страна на царинските органи на земјата(ите) на транзит или препакување/претовар или други документи кои покажуваат дека стоката останала под царински надзор во земјата(ите) на транзит или поделба; или
  - г) било кој доказ што се однесува на самата стока.

*Член 15  
Изложби*

1. Производите со потекло, испратени на изложба во друга земја освен во онаа со која се применува кумулација согласно членовите 7 и 8 и продадени по изложбата за увоз во една Договорна страна, ги користат погодностите при увоз во согласност со одредбите на соодветниот спогодба, доколку на царинските органи може да им се докаже дека:
  - (а) извозник ги испратил производите од Договорна страна во земјата во која се одржува изложбата и дека таму биле изложени;
  - (б) производите се продадени или на некој друг начин пренесени од извозникот на лице во друга Договорна страна;
  - (в) производите во текот на изложбата или веднаш по неа се испратени во иста состојба како што биле испратени на изложба; и
  - (г) производите, откако биле испратени на изложба, не се користени за други цели освен за изложување на изложбата.
2. Доказ за потекло се издава или изготвува во согласност со одредбите од Наслов V од овој Додаток и се поднесува до царинските органи на Договорната страна увозник на вообичаениот начин. Доказот мора да ги содржи името и адресата на изложбата. Доколку е потребно, може да бидат побарани дополнителни доказни документи за условите под кои се изложени производите.
3. Став 1 од овој член се однесува на секој вид трговска, индустриска, земјоделска или занаетчиска изложба, саем или слична јавна приредба или манифестација што не е организирана за приватни цели во продавници или деловни простории со цел продавање на странски производи, а во текот на која производите се под царинска контрола.

## НАСЛОВ IV ПОВРАТ ИЛИ ИЗЗЕМАЊЕ

### Член 16

#### *Поврат на, или изземање од, царински давачки*

1. Материјали без потекло употребени при производството на производи кои се распоредуваат во Главите 50 до 63 од Хармонизираниот систем со потекло од Договорна страна за која доказот за потекло е издаден или изготвен во согласност со одредбите од Наслов V од овој Додаток, нема да подлежат на поврат на, или изземање од, царински давачки од секаков вид во Договорната страна извозник.
2. Забраната од став 1 се однесува на секоја постапка за поврат, изземање или неплаќање, делумно или целосно, на царинските давачки или другите давачки со еднаков ефект што се применуваат во Договорната страна извозник за материјалите употребени при производството, кога таквиот поврат, изземање или неплаќање се применува, изречно или со важност, кога добиените производи произведени од споменатите материјали се извозвуваат, а не кога тие се задржуваат за домашна употреба.
3. Извозникот на производите опфатени со доказ за потекло треба да биде подготвен во секој момент, на барање на царинските органи да ги поднесе, сите соодветни документи со кои се докажува дека не е извршен никаков поврат на царината за материјалите без потекло употребени во производството на дадените производи или дека царинските давачки и другите давачки со еднаков ефект кои се применуваат на таквите материјали се навистина платени.
4. Забраната од став 1 од овој член нема да се применува во трговија помеѓу Договорните страни за производи што добиле статус на потекло со примена на кумулација на потекло согласно член 7(4) или (5).
5. Забраната од став 1 на овој член нема да се применува во билатералната трговија меѓу Швајцарија (вклучувајќи го Лихтенштајн), Исланд, Норвешка, Турција или Европската унија, од друга страна, со кој било учесник во Барселона процесот, освен од Турција и Израел доколку производите се сметаат за потекло од Договорната страна извозник или увозник без примена на кумулација со материјали со потекло од која било од другите Договорни страни.
6. Забраната од став 1 на овој член нема да се применува во билатералната трговија меѓу Договорните страни кои се земји-членки на Договорот за воспоставување зона за слободна трговија меѓу арапските медитерански земји (Договор Агадир), доколку се смета дека производите потекнуваат од една од оние земји без примена на кумулација со материјали со потекло од која било од другите Договорни страни.

## НАСЛОВ V ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО

### Член 17

#### *Општи услови*

1. Производите со потекло од една од Договорните страни, при увозот во друга Договорна страна, имаат корист од одредбите на соодветните Договори по поднесувањето на еден од следниве докази за потекло:

- (а) уверение за движење ЕУР.1, чиј образец е даден во Анекс IV кон овој Додаток;
- (б) во случаите наведени во член 18 став 1, изјава, во понатамошниот текст „изјава за потекло“, изготвена од извозникот на фактура, испратница или некој друг трговски документ во која детално се описуваат предметните производи со доволно детали за да се овозможи нивна идентификација; текстот на изјавите за потекло е даден во Анекс III кон овој Додаток;
2. И покрај став 1 од овој член, производите со потекло во рамките на значењето на овие правила може во случаите наведени во член 27, да ги користат погодностите од соодветните Договори без да биде потребно да се поднесува кој било од доказите за потекло наведени во став 1 од овој член.
3. Без да е во спротивност со ставот 1 од овој член, Договорните страни можат взајемно да се согласат дека за преференцијалната трговија меѓу овие Договорни страни, доказите за потекло наведени во став 1 од овој член се заменуваат со изјавите за потекло што ги изготвуваат извозниците регистрирани во електронска база на податоци во согласност со внатрешното законодавство на овие Договорни страни.
- Употребата на изјава за потекло изготвена од извозниците регистрирани во електронска база на податоци договорена од две или повеќе Договорни страни, не го попречува користењето на дијагонална кумулација со другите Договорни страни.
4. За целите на став 1, две или повеќе Договорни страни може да се согласат да воспостават систем кој дозволува докази за потекло наведени во став 1 точки (а) и (б) да се издаваат електронски и/или поднесуваат по електронски пат.
5. За целите на примена на член 7, во случај на примена на член 8(4), извозникот регистриран во Договорната страна кој издава или поднесува барање за издавање на доказ за потекло врз основа на друг доказ за потекло кој има придобивки од изземањето од обврската за вклучување на изјавата што се бара со член 8(3), ги презема сите потребни чекори за да се осигура дека се исполнети условите за примена на кумулација и е подготвен да ги достави до царинските органи сите релевантни документи.

### Член 18

#### *Услови за изготвување на изјава за потекло*

1. Изјава за потекло наведена во член 17(1)(б) може да биде изготвена:
  - (а) од страна на одобрен извозник во смисла на член 19, или
  - (б) од страна на кој било извозник за која било пратка, што се состои од еден или повеќе пакети со производи со потекло, чија што вкупна вредност не надминува ЕУР 6000.
2. Изјава за потекло може да се изготви ако производите може да се сметаат дека потекнуваат од Договорна страна и ги исполнуваат другите услови од оваа Конвенција.
3. Извозникот кој изготвува изјава за потекло мора да биде подготвен во секое време, на барање на царинските органи на Договорната страна извозник, да ги поднесе сите потребни документи со кои се докажува статусот на потекло на предметните производи, како и дека ги исполнуваат другите услови од оваа Конвенција.
4. Изјава за потекло мора да биде изготвена од извозникот, така што на фактурата, на испратницата или на некој друг трговски документ, ќе отчука или ќе испечати изјава, односно ќе стави печат со изјава чиј текст е даден во Анекс III од овој Додаток, користејќи една од

јазичните верзии дадени во споменатиот Анекс и во согласност со домашното законодавство на земјата извозник. Доколку изјавата е напишана на рака, таа мора да биде напишана со мастило и печатни букви.

5. Изјавите за потекло мора да имаат оригинален потпис на извозникот во ракопис. Меѓутоа, одобрениот извозник во рамките на значењето на член 19, не мора да ја потпише таквата изјава, под услов тој да се обврзе пред царинските органи на Договорната страна извозник, во писмена форма, дека тој ја прифаќа целосната одговорност за сите изјави во фактура што го идентификуваат потписникот како да биле потпишани рачно.
6. Изјавата за потекло може да биде издадена од страна на извозникот кога производите на кои таа се однесува се извезуваат, или по извршениот извоз, („дополнително издадена изјава за потекло“) под услов таа да биде предадена во земјата на увоз, најмногу две години по увозот на производите на кои што таа се однесува.

Кога поделбата на една пратка се врши во согласност со член 14(3) и под услов да се почитува истиот двегодишен рок, дополнително издадената изјава за потекло ја изготвува одобрениот извозник на Договорната страна извозник на производите.

**Член 19**  
**Одобрен извозник**

1. Царинските органи на Договорната страна извозник, во согласност со националните услови, може да му одобрат на било кој извозник регистриран во таа Договорна страна (во понатамошниот текст „одобрен извозник“), да изготвува изјави за потекло без оглед на вредноста на предметните производи.
2. Извозникот кој бара такво одобрение треба на царинските органи да им ги понуди сите потребни гаранции за проверка на статусот на производите со потекло, како и дека ги исполнуваат другите услови од оваа Конвенција.
3. Царинските органи му доделуваат на одобрениот извозник број на царинско одобрение што се наведува во изјавата за потекло.
4. Царинските органи ја надгледуваат правилната употреба на одобрението. Тие можат да го повлечат одобрението ако одобрениот извозник неправилно го употребува истото и ако одобрениот извозник повеќе не ги дава гаранциите наведени во став 2 од овој член.

**Член 20**  
**Постапка за издавање уверение за движење ЕУР.1**

1. Уверение за движење ЕУР.1 го издаваат царинските органи на Договорната страна извозник по приложено барање во писмена форма од страна на извозникот или, со овластување на извозникот, од страна на неговиот овластен застапник.
2. За оваа цел извозникот или неговиот овластен застапник ги пополнува двете, уверението за движење ЕУР.1 и барањето за издавање, чии обрасци се дадени во Анекс IV кон овој Додаток. Овие обрасци се пополнуваат на еден од јазиците на кој оваа Конвенција е составена и во согласност со одредбите на домашното законодавство на земјата извозник. Доколку обрасците се пополнети на рака, тие се пополнуваат со мастило и со печатни букви. Описот на производите се наведува во полето резервирано за таа цел без да се оставаат празни редови.

Кога полето не е целосно пополнето, под последниот ред од описот мора да се повлече хоризонтална линија и празниот простор да се прецрта.

3. Извозникот кој поднесува барање за издавање уверение за движење ЕУР.1 е подготвен во секое време, на барање на царинските органи на Договорната страна извозник каде што се издава уверението за движење ЕУР.1, да ги поднесе сите потребни документи со кои се докажува статусот на потекло на предметните производи, како и дека ги исполнуваат другите услови пропишани со оваа Конвенција.
4. Уверение за движење ЕУР.1 издаваат царинските органи на Договорната страна извозник, доколку предметните производи може да се сметаат како производи со потекло и ги исполнат другите услови од оваа Конвенција.
5. Царинските органи што ги издаваат уверенијата за движење ЕУР.1 ги преземат сите потребни чекори за проверка на потеклото на производите и исполнувањето на другите услови од оваа Конвенција. За таа цел, тие имаат право да ги побараат сите докази и да извршат секаква контрола на книговодството на извозникот или која било друга проверка кои тие ја сметаат за потребна. Тие исто така осигуруваат дека обрасците наведени во став 2 од овој член се правилно пополнети. Тие посебно проверуваат дали просторот резервиран за описот на производите е пополнет на таков начин кој исклучува можност за неовластени дополнувања.
6. Датумот на издавање на уверението за движење ЕУР.1 е назначен во поле 11 од уверението за движење ЕУР.1.
7. Уверение за движење ЕУР.1 се издава од Договорна страна на царинските органи и му се става на располагање на извозникот веднаш штом извозот е подготвен или извршен.

## Член 21

### *Дополнително издадени уверенија за движење ЕУР.1*

1. И покрај член 20(7), уверение за движење ЕУР.1 може да биде издадено по извршениот извоз на производите на кои се однесува доколку:
  - (а) тоа не било издадено за време на извозот поради грешки или ненамерни пропусти или посебни околности;
  - (б) на царинските органи им се докаже дека уверението за движење ЕУР.1 било издадено, но при увозот не било прифатено од технички причини;
  - (в) крајната дестинација на предметните производи не била позната во времето на извозот и била утврдена за време на нивниот транспорт или складирање и по можно разделување на пратките во согласност со член 14(3) или
  - (г) уверение за движење ЕУР.1 било издадено врз основа на член 8(4) и примената на член 8(3) е потребна при увоз во друга Договорна страна.
2. За примената на став 1 од овој член, во своето барање извозникот мора да ги наведе местото и датумот на извозот на производите на кои се однесува уверението за движење ЕУР.1 и да ги наведе причините за негово барање.
3. Царинските органи може дополнително да издадат уверение за движење ЕУР.1 во рок од две години од датумот на извозот и само откако ќе утврдат дека податоците наведени во барањето на извозникот се совпаѓаат со податоците од соодветната документација.
4. Уверенијата за движење ЕУР.1 издадени дополнително се пополнуваат со следниот текст на

англиски: „ISSUED RETROSPECTIVELY“.

5. Дополнувањето наведено во став 4 се запишува во поле 7 на уверението за движење ЕУР.1.

#### Член 22

##### *Издавање на дупликат уверение за движење ЕУР.1*

1. Во случај на кражба, губење или уништување на уверението за движење ЕУР.1, извозникот може до царинските органи што го издале да поднесе барање за издавање на дупликат врз основа на извозните документи што ги поседуваат.
2. Издадениот дупликат согласно став 1 треба да биде дополнет со следниот текст на английски: „DUPLICATE“.
3. Дополнувањето наведено во став 2 се запишува во поле 7 на дупликатот уверение за движење ЕУР.1.
4. Дупликатот, што како датум на издавање мора да го носи датумот на издавање на оригиналното уверение за движење ЕУР.1, е со важност од тој датум.

#### Член 23

##### *Рок на важност на доказот за потекло*

1. Доказот за потекло важи десет месеци од датумот на неговото издавање од Договорната страна извозник и во тој рок се поднесува до царинските органи на Договорна страната увозник.
2. Доказите за потекло поднесени до царинските органи на Договорната страна увозник по истекот на рокот за поднесување определен во став 1, можат да бидат прифатени за примена на преференцијален третман, во случај кога неподнесувањето на овие документи пред истекот на крајниот рок е предизвикано од вонредни околности.
3. Во други случаи на задоцнето поднесување, царинските органи на Договорна страната увозник можат да го прифатат доказот за потекло кога производите биле ставени на увид пред истекот на претходно споменатиот краен рок.

#### Член 24

##### *Слободни зони*

1. Договорните страни мора да ги преземат сите неопходни мерки за да бидат сигурни дека производите со кои што се тргува, опфатени со доказ за потекло кои во текот на транспортот користат слободна зона сместена на нивното подрачје, нема да бидат заменети со друга стока и нема да бидат предмет на друго ракување, освен вообичаените операции неопходни за да се спречи уништување на производите.
2. По пат на отстапување од став 1, доколку производите што потекнуваат од една Договорна страна се увезуваат во слободна зона со доказ за потекло и подлежат на обработка или преработка, нов доказ за потекло може да биде издаден или изготвен, во случај ако обработката или преработката е во согласност со оваа Конвенција.

#### Член 25

##### *Барања за увоз*

Доказите за потекло се доставуваат до царинските органи на Договорната страна увозник во согласност со постапките што се применуваат во таа Договорна страна.

**Член 26**  
**Сукцесивен увоз**

Кога, на барање на увозникот и согласно условите утврдени од царинските органи на Договорната страна увозник , сукцесивно се увезуваат расклопени или несоставени производи во рамките на значењето на Основното правило 2(а) од Хармонизираниот систем, кои се распоредуваат во Оддел XVI и XVII или тарифните броеви 7308 и 9406 од Хармонизираниот систем, на царинските органи за овие производи им се поднесува само еден доказ за потеклото на производи и тоа при увозот на првата пратка.

**Член 27**  
**Исклучоци во однос на доказот за потеклото**

1. Производи што приватни лица како мали пакети ги испраќаат на приватни лица или што претставуваат дел од личниот багаж на патникот се прифаќаат како производи со потекло без да се бара поднесување на доказ за потекло, под услов таквите производи да не се увезени за трговски цели и да се декларирали како производи кои ги задоволуваат условите од оваа Конвенција и каде што нема сомневање во веродостојноста на таквото декларирање.
2. Увозот нема да се смета за увоз ако се исполнети сите следни услови:
  - (а) увозот е повремен;
  - (б) увозот се состои единствено од производи за лична употреба на примателите или патниците или нивните семејства;
  - (в) од природата и количината на производите е очигледно дека тие не се наменети за комерцијални цели.
3. Вкупната вредност на тие производи да не надминува ЕУР 500 во случај на мали пакети или ЕУР 1200 во случај на производи што се дел од личниот багаж на патникот.

**Член 28**  
**Несовпаѓања и формални грешки**

1. Откривањето на мали несовпаѓања помеѓу изјавите изгответи во доказот за потекло и оние изгответи во поднесените документи до царинската испостава со цел да се завршат формалностите за увоз на производите нема со самиот тој факт да значи дека доказот за потеклото е неважечки ако се утврди дека тој документ навистина одговара на поднесените производи.
2. Очигледни формални грешки како печатни грешки на доказот за потекло нема да бидат причина за отфрлање на документите наведени во став 1 на овој член, ако овие грешки не се од вид кој може да предизвика сомневање за точноста на изјавите изгответи на овој документ.

**Член 29**  
**Изјави од добавувач**

1. Кога уверение за движење ЕУР.1 е издадено или изјава за потекло е изгтвена од една Договорна страна за производи со потекло, во производството во кое се користени стоки кои доаѓаат од друга Договорна страна што биле таму подложени на обработка или преработка без да добијат преференцијален статус на потекло се користат во согласност со член 7(3) или

член 7(4), се зема предвид изјавата од добавувачот дадена за тие стоки во согласност со овој член.

2. Изјавата од добавувач наведена во став 1 служи како доказ за обработката или преработката извршена во Договорна Договорна страна за стоките на кои се однесува за целите на утврдување на тоа дали производите во производството за кое тие стоки се користат, може да се сметаат како производи со потекло од Договорната страна извозник и ги исполнуваат другите услови од овој Додаток.
3. Посебна изјава од добавувач, освен во случаите наведени во став 4, се изготвува од страна на добавувачот за секоја пратка на стока во форма пропишана во Анекс VI на посебен лист хартија, доставен кон фактурата, испратницата или кој било друг комерцијален документ што ги опишува предметните стоки со доволно детали да се овозможи да бидат идентификувани.
4. Во случај кога добавувач редовно снабдува одреден купувач со стока за која обработката или преработката е извршена во една Договорна страна и се очекува така да остане непроменето одреден временски период, тој може да обезбеди една изјава од добавувач за покривање на следните пратки на тие стоки (во понатамошниот текст: „долгорочна изјава од добавувач“). Долгорочна изјава од добавувач вообичаено може да е со рок на важност за период до две години од денот на изготвување. Царинските органи на Договорната страна каде што е изготвена изјавата ги одредуваат условите под кои истата може да се користи за подолги временски периоди. Долгорочната изјава од добавувач се изготвува од страна на добавувачот во форма пропишана во Анекс VII и стоката на која се однесува се опишува со доволно детали за да се овозможи да биде идентификувана. Таа се дава на соодветниот купувач пред тој да се снабди со првата пратка на стока опфатена со таа изјава или заедно со неговата прва пратка. Добавувачот веднаш го информира неговиот купувач ако долгорочната изјава од добавувач повеќе не е применлива за набавените стоки.
5. Изјавите од добавувач наведени во ставовите 3 и 4, може да бидат изгответи со пишување на машина или испечатена на еден од јазиците од оваа Конвенција, во согласност со одредбите од националното законодавство на Договорната страна каде што е направена изјавата и го носи оригиналниот своерачен потпис на добавувачот. Изјавата, исто така може да биде рачно напишана; во таков случај, се пишува со мастило со печатни букви.
6. Добавувачот кој изготвува изјава мора да биде подготвен во секое време, на барање на царинските органи на Договорната страна, каде што е изготвена изјавата, да ги поднесе сите соодветни документи кои докажуваат дека информациите дадени во таа изјава се точни.

### Член 30

#### *Износите изразени во евра*

1. За примена на одредбите од член 18(1)(6) и член 27(3) во случаи кога производите се фактурираат во валута различна од евра, износите во националните валути на страните еднакви на износите изразени во евра ќе бидат утврдени на годишно ниво од секоја засегната земја.
2. За една пратка може да се користат поволностите од одредбите на член 18(1)(6) или член 27(3), со упатување на валутата во која е изготвена фактурата во согласност со износот што го утврдила соодветната земја.
3. Износите што се употребуваат во некоја национална валута претставуваат противвредност во таа валута на износите изразени во евра во првиот работен ден во октомври. Износите ќе

бидат доставени до Европската комисија до 15 октомври и ќе се применуваат од 1 јануари следната година. Европската комисија ќе ги извести сите засегнати земји за соодветните износи.

4. Договорната страна може со зголемување или со намалување да го заокружжи износот кој се појавува заради конверзија на износот изразен во евра во својата национална валута. Заокружениот износ на смее да отстапува од износот кој што е добиен со конверзија повеќе од 5%. Договорната страна може да ја задржи неизменета противвредноста во национална валута на износот кој е изразен во евра, ако во моментот на годишното усогласување предвидено во став 3, конверзијата на тој износ пред кое било заокружување како резултат, има зголемување помало од 15% во противвредност во национална валута. Противвредноста во националната валута може да се задржи неизменета ако конверзијата како резултат има намалување на таа противвредност.
5. Износите изразени во евра се проверуваат од страна на Мешовитиот комитет на барање на Договорната страна. При тоа проверување, Мешовитиот комитет има предвид дека е препорачливо да се сочуват ефектите на односните ограничувања во реални рамки. За таа цел, тој може да донесе одлука за модификување на износите изразени во евра.

## НАСЛОВ VI НАЧЕЛА НА СОРАБОТКА И ДОКУМЕНТАРНА ЕВИДЕНЦИЈА

### Член 31

#### *Документарна евиденција, чување на докази за потекло и придружни документи*

1. Извозникот кој изготвил изјава за потекло или поднел барање за издавање уверение за движење ЕУР.1 ги чува овие докази за потекло во хартиена форма или во електронска верзија и сите документи кои го потврдуваат статусот на потеклото на производот, најмалку три години од датумот на издавање или од изготвувањето на изјавата за потекло.
2. Добавувачот кој изготвува изјава од добавувач чува копии од изјавата и сите фактури, испратници или други комерцијални документи кон кој е приложена оваа изјава, како и документите наведени во член 29(6) најмалку три години.

Добавувачот кој изготвува долгочочна изјава од добавувач, најмалку три години чува копии од изјавата и сите фактури, испратници или кои било други комерцијални документи во врска со предметната стока опфатена со таа изјава дадена на засегнатиот купувач, како и документите наведени во член 29(6). Овој период почнува од денот на истекот на важноста на долгочочната изјава за добавувач.

3. За целите на став 1, документите што го потврдуваат статусот на потеклото, меѓу другото, се следниве:

- (a) директна евиденција за преработката извршена од страна на извозникот или од добавувачот за добивање на предметната стока, содржани на пример во неговите сметки или неговата книговодствена евиденција;
- (b) документи со кои се докажува статусот на потеклото на употребените материјали, издадени или изготвени во соодветната Договорна страна во согласност со нејзиното национално законодавство;

- (в) документи со кои се докажува обработката или преработката на материјалите во соодветната Договорна страна, изготвени или издадени во таа Договорна страна во согласност со нејзиното национално законодавство;
- (г) изјави за потекло или уверенија за движење ЕУР.1 со кои се докажува статусот на потеклото на употребените материјали, изготвени или издадени во Договорните страни во согласност со оваа Конвенција;
- (д) соодветни докази што се однесуваат на обработка или преработка направени надвор од Договорните страни со примена на членовите 13 и 14, кои го докажуваат исполнувањето на барањата од овие членови.

4. Царинските органи на Договорната страна извозник што издаваат уверенија за движење ЕУР.1, ги чуваат најмалку три години барањата за издавање наведени во член 20(2).

5. Царинските органи на Договорната страна увозник ги чуваат најмалку три години изјавите за потекло и уверенијата за движење ЕУР.1 што им се доставени.

6. Изјавите од добавувач кои ја докажуваат обработката или преработката извршена во една Договорна страна од употребените материјали, изготвени во таа Договорна страна, се сметаат за документ наведен во членовите 18(3), 20(3) и 29(6) користен со цел да се докаже дека производите што се опфатени со уверение за движење ЕУР.1 или изјава за потекло може да се сметаат за производи што потекнуваат од таа Договорна страна и ги исполнуваат другите барања од овој Додаток .

*Член 32*  
*Решавање спорови*

Доколку настанат спорови во врска со постапките за проверка наведени во членовите 34 и 35 кои не можат да се решат помеѓу царинските органи кои бараат проверка и царинските органи одговорни за спроведувањето на оваа проверка, таквите спорови се поднесуваат до билатералното тело формирano со соодветниот Договор. Кога ќе се појават спорови различни од оние поврзани со постапките за проверка од членовите 34 и 35 во врска со толкувањето на оваа Конвенција, тие се поднесуваат до Мешовитиот комитет.

Во сите случаи, решавањето на споровите помеѓу увозникот и царинските органи на Договорната страна увозник е во согласност со законите на таа Договорна страна.

НАСЛОВ VII  
АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА

*Член 33*  
*Известување и соработка*

1. Царинските органи на страните, заемно си доставуваат отпечатени примероци од печати што се употребуваат во нивните царински испостави за издавање уверенија за движење ЕУР.1, модели на броевите на одобренијата за одобрен извозник и адресите на царинските органи задолжени за проверка на тие уверенија и изјави за потекло.
2. Со цел да се обезбеди правилна примена на оваа Конвенција, Договорните страни преку надлежните царински органи заемно си помагаат при проверката на автентичноста на

уверенијата за движење ЕУР.1, изјавите за потекло, изјавите од добавувач, како и во точноста на податоците дадени во тие документи.

#### Член 34

##### *Проверка на доказите за потекло*

1. Последователни проверки на доказите за потекло се извршуваат по случаен избор или во кој било момент кога царинските органи на Договорната страна увозник имаат основано сомнение околу автентичноста на таквите документи, за статусот на потеклото на соодветните производи или за исполнувањето на другите услови содржани во оваа Конвенција.
2. Кога ќе поднесат барање за проверка, царинските органи на Договорната страна увозник го враќаат уверението за движење ЕУР.1 и фактурата, ако така е поднесена, изјавата за потекло или копија од овие документи до царинските органи на Договорната страна извозник наведувајќи ги, кога е соодветно, причините за проверка. Сите добиени документи и податоци што укажуваат дека податокот наведен во доказот за потекло е неточен, се доставуваат како поткрепа на барањето за проверка.
3. Проверката ја извршуваат царинските органи на Договорната страна извозник. За таа цел, тие имаат право да побараат какви било докази и да вршат проверка на сметките на извозникот или каква било друга проверка која се смета за соодветна.
4. Ако царинските органи на Договорната страна увозник одлучват да го сuspendираат доделувањето преференцијален третман на предметните производи додека тие ги чекаат резултатите од проверката, на увозникот му се нуди да ги пушти производите во слободен промет со преземање на сите мерки на претпазливост кои се сметаат за неопходни.
5. Царинските органи кои бараат проверка треба да бидат известени за резултатите од таа проверка што е можно посекоро. Овие резултати треба јасно да покажуваат дали документите се автентични и дали предметните производи можат да се сметаат за производи кои потекнуваат од една од Договорните страни и дали ги исполнуваат останатите услови од оваа Конвенција.
6. Ако во случаи на основано сомнение не е добиен одговор во рок од десет месеци од датумот на поднесување на барањето за проверка или ако одговорот не содржи информации доволни за да се определи автентичноста на документот за којшто станува збор или вистинското потекло на производите, царинските органи кои бараат проверка, освен во исклучителни околности, одбиваат да доделат преференцијален третман.

#### Член 35

##### *Проверка на изјавите од добавувач*

1. Дополнителна проверка на изјавите од добавувач или долгорочните изјави од добавувач може да се вршат по случаен избор или кога царинските органи на Договорната страна каде што ваквите изјави се земени предвид за издавање уверение за движење ЕУР.1 или за да се изготви изјава за потекло, имаат основани сомневања за автентичноста на документот или точноста на информациите дадени во тој документ.
2. За целите на спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на Договорната страна наведена во став 1 ја враќаат изјавата од добавувач или долгорочната изјава од добавувач и фактурите, испратниците или другите комерцијални документи кои се однесуваат на стоките

опфатени со таа изјава, до царинските органи на Договорната страна каде што е изготвена изјавата, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за суштината или формата на барањето за проверка.

Како дополнување на барањето за проверка, тие ги препраќаат сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во изјавата од добавувач или долгорочната изјава од добавувач се неточни.

3. Проверката ја вршат царинските органи на Договорната страна каде е изготвена изјавата од добавувач или долгорочната изјава од добавувач. За таа цел, тие имаат право да побараат секаков вид докази и да извршат секаков вид увид во сметките на добавувачот или секаков вид проверка што го сметаат за соодветен.
4. Царинските органи кои ја бараат проверката се известуваат за резултатите од оваа проверка во најкраток можен рок. Овие резултати мора јасно да покажат дали информациите наведени во изјавата од добавувач или долгорочната изјава од добавувач се точни и да им овозможат да утврдат дали и до кој степен таквата изјава би можела да биде земена предвид за издавање уверение за движење ЕУР.1 или за изготвување изјава за потекло.

#### **Член 36**

#### **Казни**

Секоја Договорна страна предвидува воведување кривични, граѓански или административни казни за прекршување на нејзиното законодавство во врска со овие правила.

## **НАСЛОВ VIII**

## **ПРИМЕНА НА ДОДАТОК I**

#### **Член 37**

#### **Европска економска област**

Стоките со потекло од Европската економска област (ЕЕО) во рамките на значењето на Протокол 4 кон Спогодбата за европска економска област се сметаат дека потекнуваат од Европската Унија, Исланд, Лихтенштајн или Норвешка („страни на ЕЕО страни“) кога се извезуваат од Европската Унија, Исланд, Лихтенштајн или Норвешка во една од Договорните страни, под услов договорите за слободна трговија да ги користат овие правила и да се применливи помеѓу Договорните страни и страните на ЕЕО.

#### **Член 38**

#### **Лихтенштајн**

Без да е во спротивност со член 2, производ со потекло од Лихтенштајн, поради царинската унија помеѓу Швајцарија и Лихтенштајн, се смета за производ со потекло од Швајцарија.

#### **Член 39**

#### **Република Сан Марино**

Без да е во спротивност со член 2, производ со потекло од Република Сан Марино, поради царинската унија помеѓу Европската Унија и Република Сан Марино, се смета за производ со потекло од Европската Унија.

**Член 40**  
**Кнежевство Андора**

Без да е во спротивност со член 2, производ со потекло од Кнежевство Андора распореден во Глави од 25 до 97 од Хармонизираниот систем, поради царинската унија помеѓу Европската Унија и Кнежевство Андора, се смета за производ со потекло од Европската Унија.

**Член 41**  
**Цеута и Мелила**

1. За целите на оваа Конвенција, терминот „Европска Унија“ нема да ги опфаќа Цеута и Мелила.
2. Производите со потекло од една од Договорните страни различна од Европската Унија, кога се увезуваат во Цеута или Мелила, во секој поглед уживаат ист царински режим како оној што се применува за производи што потекнуваат од царинското подрачје на Европската Унија според Протокол 2 од Законот во врска со условите за пристапување на Кралството Шпанија и Република Португалија и приспособувањата кон Договорите<sup>2</sup>. Договорните страни различни од Европската Унија, за увоз на производи опфатени со релевантната спогодба и со потекло од Цеута и Мелила, одобруваат ист царински режим како оној што се одобрува за производи кои се увезени и кои се со потекло од Европската Унија.
3. За целите на примена на став 2 од овој член во врска со производи со потекло од Цеута и Мелила, овие правила се применуваат *мутatis mutandis* во согласност со посебните услови утврдени во Анекс V.

**АНЕКС I**

**ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ КОН СПИСОКОТ ВО АНЕКС II**

**Забелешка 1 - Општ вовед**

Списокот ги утврдува потребните услови за сите производи да се сметаат доволно обработени или преработени во рамките на значењето на член 4 од Наслов II од Додаток I. Постојат четири различни типови правила кои варираат во зависност од производот:

- (а) со обработката или преработката, да не е надмината максималната содржина на материјалите без потекло;
- (б) со обработката или преработката, четирицифрена ознака од бројот од Хармонизираниот систем или од шестоцифрена ознака од подбројот од Хармонизираниот систем на преработените производи да стане различна од четирицифрена ознака од бројот од Хармонизираниот систем или од шестоцифрена ознака од подбројот од Хармонизираниот систем во зависност од употребените материјали;
- (в) да се извршени специфични операции на обработка или преработка;
- (г) преработката или обработката да е извршена на одредени целосно добиени материјали.

**Забелешка 2 - Структура на списокот**

---

<sup>2</sup> Сл. весник на Е3 L 302, 15.11.1985 година, стр. 23.

- 2.1. Првите две колони од списокот го описуваат добиениот производ. Колоната (1) е тарифниот број или главата од Хармонизираниот систем и колоната (2) го содржи описот на производите употребени во тој систем за соодветниот тарифен број или глава. За секој запис во првите две колони, правилото е наведено во колона (3). Доколку, во некои случаи, на записот во колоната (1) му претходи ознаката „ex”, тоа значи дека правилата во колоната (3) се однесуваат само на делот од тој тарифен број како што е описан во колоната (2).
- 2.2. Доколку неколку тарифни броеви се групирани во колона (1) или ако е наведена глава, а описот на производите во колона (2) е наведен во општи термини, соседните правила во колона (3) се однесуваат на сите производи кои, според Хармонизираниот систем, се распоредени во тарифните броеви од главата или во кој и да е од тарифните броеви групирани заедно во колона (1).
- 2.3. Доколку во списокот постојат различни правила што се однесуваат на различни производи во некој тарифен број, во секој ред е содржан описот на тој дел од тарифниот број опфатен со соодветните правила во колона (3).
- 2.4. Доколку во колона (3) се наведени две алтернативни правила, одделени со „или“, извозникот избира кое правило ќе го користи.

### **Забелешка 3 - Примери за користење на правилата**

- 3.1. Член 4 од Наслов II од Додаток I, во врска со производи што се стекнуваат со статус на производи со потекло и кои се употребуваат во производството на други производи, се применува без оглед на тоа дали производите статусот го добиле во фабриката каде што тие производи се употребени, или во некоја друга фабрика во една Договорна страна.
- 3.2. Во согласност со член 6 од Наслов II од Додаток I, извршената обработка или преработка мора да ги надмине операциите наведени во списокот во овој член. Доколку не ги надмине, производите нема да стекнат статус на преференцијален третман, иако се исполнети условите наведени во списокот подолу.

Во зависност од член 6 од Наслов II од Додаток I, правилата од списокот претставуваат минимален потребен степен на обработка или преработка, па со преземање повисок степен на обработка или преработка се стекнува статус на производ со потекло; во спротивно, со помал степен на обработка или преработка не може да се стекне статус на производ со потекло.

Така, ако правилото предвидува дека при одреден степен на производство може да се користи материјал без потекло, користењето на тој материјал во претходна фаза на производството е дозволено, додека користењето на тој материјал во подоцнежна фаза на производството не е дозволено.

Ако правилото предвидува дека материјалот без потекло, на одредено ниво на производство, не може да се користи, користењето на материјали во претходната фаза на производство е дозволено, а користењето на материјали во подоцнежна фаза не е дозволено.

Пример: кога правилото од списокот за Глава 19 гласи „материјалите без потекло од тарифните броеви 1101 до 1108 не смеат да надминат 20% тежина“, користењето (т.е. увоз) на житарки од Глава 10 (материјали во претходната фаза на производство) не е ограничено.

- 3.3. Без да е во спротивност на Забелешката 3.2, каде во правилото се употребува изразот „Производство од материјали од кој и да е тарифен број“, тогаш материјалите од кој и да е тарифен број(еви) (дури и материјали со ист опис и тарифен број како и производот) може да се користат со примена на сите посебни ограничувања кои може да бидат содржани во правилото.

Сепак, изразот „Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број ...“ или „Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од истиот тарифен број како и производот“ значи дека материјалите од кој и да е тарифен број(еви) може да се користат, освен оние кои имаат ист опис како и производот наведен во колона (2) од списокот.

- 3.4. Ако правилото во списокот одредува дека производот може да биде произведен од повеќе од еден материјал, тоа значи дека може да се употребат еден или повеќе материјали. Не се бара сите да бидат употребени.
- 3.5. Ако правилото во списокот одредува дека производот мора да биде произведен од посебен материјал, условот не попречува употреба на други материјали кои, поради нивната сопствена природа, не го задоволуваат правилото.
- 3.6. Ако во некое правило од списокот се наведуваат два процента за максималната вредност на материјалите без потекло што можат да бидат употребени, тогаш тие проценти не смеат да се собираат заедно. Со други зборови, максималната вредност на сите употребени материјали без потекло никогаш не смее да го надмине највисокиот даден процент. Освен тоа, поединечните проценти не смеат да се надминат во однос на посебните материјали за кои тие се применуваат.

#### **Забелешка 4 - Општи одредби за одредени земјоделски стоки**

- 4.1. Земјоделски стоки кои се распоредуваат во Глави 6, 7, 8, 9, 10, 12 и тарифен број 2401 кои се одгледуваат или се собираат на територијата на една Договорна страна ќе се третираат како производи што потекнуваат од територијата на таа Договорна страна, дури и ако се одгледуваат од увезено семе, луковици, подлоги, резанки, расад, изданки, пупки, или други живи делови од растенија.
- 4.2. Во случаи каде што содржината на шеќерот без потекло во даден производ е предмет на ограничувања, тежината на шеќерите од тарифните броеви 1701 (сахароза) и 1702 (на пример, фруктоза, гликоза, лактоза, малтоза, изогликоза или инвертен шеќер) што се користат во производството на финалниот производ и во производството на производи без потекло вклучени во финалниот производ се зема во предвид за пресметка на таквите ограничувања.

#### **Забелешка 5 - Терминологија што се користи во однос на одредени текстилни производи**

- 5.1. Терминот „природни влакна“ во списокот е употребен за да означи влакна различни од вештачки или синтетички влакна. Тој е ограничен на фазите пред предење, вклучувајќи и отпадоци, и ако тоа не е поинаку означено, во него се вклучени влакна што биле влечени, чешлани или на друг начин преработени, но не вградени.
- 5.2. Терминот „природни влакна“ вклучува коњски влакна од тарифен број 0511, свила од тарифните броеви 5002 и 5003, како и волнени влакна и фини животински влакна од

тарифните броеви 5101 до 5105, памучни влакна од тарифните броеви 5201 до 5203 и други растителни влакна од тарифните броеви 5301 до 5305.

- 5.3. Терминот „текстилна пулпа“, „хемиски материјали“ и „материјали за производство на хартија“ се употребени во списокот да описат материјали што не се распоредуваат во Главите 50 до 63, и кои можат да бидат употребени за производство на вештачки, синтетички или хартиени влакна или предива.
- 5.4 Терминот „вештачки сечени влакна“ во списокот е употребен за означување на синтетички или вештачки филаменти, сечени влакна или отпадоци, од тарифните броеви 5501 до 5507.
- 5.5. Печатење (кога е во комбинација со ткаење, плетење/плетење со хеклање, тафтување или флокирање) е дефинирано како техника со која објективно проценетата функција, како боја, дизајн, технички перформанси, се дава на текстилната подлога со постојан карактер, со користење екран, ролери, дигитални техники или техники за пренос.
- 5.6 Печатењето (како самостојна операција) е дефинирано како техника со која објективно проценетата функција, како боја, дизајн, технички перформанси, се дава на текстилната подлога со постојан карактер, користејќи екран, ролери, дигитални техники или техники за пренос во комбинација со најмалку две подготвителни/завршни операции (како што се перење, белење, мерцериизирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење на јазли (гребење), под услов вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика.

#### **Забелешка 6 – Отстапувања кои се применуваат за производи направени од мешавина од текстилни материјали**

- 6.1. Доколку, за одреден производ во списокот, се упатува на оваа забелешка, условите наведени во колона (3) нема да се применуваат на основни текстилни материјали што се користат во производството на овој производ и кои, земени заедно, претставуваат 15% или помалку од вкупната тежина на сите основни текстилни материјали што се користат. (Видете ги исто така Забелешки 6.3 и 6.4).
- 6.2. Сепак, отстапувањето наведено во Забелешката 6.1. може да се примени единствено на мешани производи направени од два или повеќе основни текстилни материјали.

Следните материјали се основни текстилни материјали:

- свила;
- волна;
- груби животински влакна;
- фини животински влакна;
- коњски влакна;
- памук;
- материјали за правење хартија и хартија;
- лен;
- природен коноп;
- јута и други дрвенести текстилни влакна;
- сисал и други текстилни влакна од видот Agave;

- кокос, абака, рамија и други растителни текстилни влакна;
  - синтетички вештачки филаментни влакна од полипропилен;
  - синтетички вештачки филаментни влакна од полиестер;
  - синтетички вештачки филаментни влакна од полиамид;
  - синтетички вештачки филаментни влакна од полиакрилонитрил;
  - синтетички вештачки филаментни влакна од полииimid;
  - синтетички вештачки филаментни влакна од политетрафлуороетилен;
  - синтетички вештачки филаментни влакна од поли(фенилен сулфид);
  - синтетички вештачки филаментни влакна од поли(винил хлорид);
  - други синтетички вештачки филаментни влакна;
  - вештачки филаментни влакна од вискоза;
  - други вештачки филаментни влакна;
  - спроводливи филаменти;
  - синтетички вештачки сечени влакна од полипропилен;
  - синтетички вештачки сечени влакна од полиестер;
  - синтетички вештачки сечени влакна од полиамид;
  - синтетички вештачки сечени влакна од полиакрилонитрил;
  - синтетички вештачки сечени влакна од полииimid;
  - синтетички вештачки сечени влакна од политетрафлуороетилен;
  - синтетички вештачки сечени влакна од поли(фенилен сулфид);
  - синтетички вештачки сечени влакна од поли(винил хлорид);
  - други синтетички вештачки сечени влакна;
  - вештачки сечени влакна од вискоза;
  - други вештачки сечени влакна;
  - предиво од полиуретан сегментирано со флексибилни сегменти од полиетер обвите или необвите;
  - производи од тарифен број 5605 (метализирано предиво) што содржи лента од алуминиумска фолија или од пластичен слој превлечени или непревлечени со прав од алуминум, со широчина до 5 mm, поврзани со прозирни или боени лепила помеѓу два слоја од пластична фолија;
  - други производи од тарифен број 5605;
  - стаклени влакна;
  - метални влакна;
  - минерални влакна.
- 6.3. Во случај на производи што содржат „предиво направено од полиуретан сегментирано со флексибилни сегменти од полиетер обвите или необвите,“ ова отстапување изнесува 20 % во однос на ова предиво.
- 6.4. Во случај на производи кои содржат „ленти од алуминиумска фолија или од пластичен слој превлечени или непревлечени со прав од алуминум, со широчина до 5 mm, споени со помош на прозирно или обоеено лепило помеѓу два слоја пластична фолија“, ова отстапување изнесува 30 % во однос на оваа лента.

## **Забелешка 7 - Други отстапувања кои се применуваат за одредени текстилни производи**

- 7.1. Кога во списокот се врши упатување на оваа забелешка, текстилните материјали (со исклучок на поставите и меѓупоставите), што не го задоволуваат правилото наведено во списокот во колона (3) за наведените готови производи, можат да бидат употребени под услов тие да се распоредуваат во тарифен број различен од тарифниот број на производот и нивната вредност да не надминува 15% од цената на производот франко фабрика.
- 7.2. Без да е во спротивност на Забелешката 7.3, материјалите што не се распоредуваат во Глави 50 до 63 можат слободно да се употребуваат во производство на текстилни производи, било тие да содржат или да не содржат текстилни материјали.
- 7.3. Онаму каде што се применува правило со проценти, вредноста на материјалите што не се распоредуваат во Глави 50 до 63 мора да биде земена предвид кога се пресметува вредноста на содржаните материјали без потекло.

## **Забелешка 8 - Дефинирање на специфични процеси и едноставни операции извршени во однос на одредени производи од Глава 27**

- 8.1. За потребите на тарифните броеви ех 2707 и 2713, „специфичните процеси“ се следниве:
  - (а) вакуумска дестилација;
  - (б) редестилација со продлабочен фракционен процес;
  - (в) кракинг (термално разградување);
  - (г) реформирање;
  - (д) екстракција со помош на селективни растворувачи;
  - (ѓ) процес што ги опфаќа сите следни операции: преработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; обезбојување и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксид;
  - (е) полимеризација;
  - (ж) алкилација;
  - (з) изомеризација.
- 8.2. За потребите на тарифните броеви 2710, 2711 и 2712, „специфичните процеси“ се следниве:
  - (а) вакуумска дестилација;
  - (б) редестилација со продлабочен фракционен процес;
  - (в) кракинг;
  - (г) реформирање;
  - (д) екстракција со помош на селективни растворувачи;
  - (ѓ) процес кој ги опфаќа сите следни операции: преработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; обезбојување и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксид;
  - (е) полимеризација;

- (ж) алкилација;
  - (з) изомеризација;
  - (с) само во однос на тешките масла од тарифниот број ех 2710, десулфуризација со водород која резултира со намалување на барем 85% од содржината на сулфурот на преработениот производ (ASTM D 1266-59 Т метод);
  - (и) само во однос на производите од тарифен број 2710, депарафинирање со друг процес освен филтрирање;
  - (ј) само во однос на тешките масла од тарифниот број ех 2710, третманот со водород под притисок од над 20 бари и температура од над 250°C со употреба на катализатор, освен ефектот на десулфуризација, кога водородот сочинува активен елемент во хемиската реакција. Понатамошниот третман со водород на маслата за подмачкување од тарифниот број ех 2710 (на пример, хидрофинализација или обезбојување) со цел, посебно, да се подобри бојата или стабилноста, сепак, нема да се смета за специфичен процес;
  - (к) само во однос на маслата за гориво од тарифниот број од ех 2710, атмосферската дестилација, под услов помалку од 30% од овие производи по зафатнина, вклучувајќи ги и загубите, да дестилираат на температура од 300°C според ASTM D 86 методот;
  - (л) само во однос на тешките масла, освен гасни масла и масла за горење од тарифниот број ех 2710, третман со помош на високо фреквентно електрично празнење без искрење;
  - (љ) само во однос на сирови производи од тарифен број ех 2712 (освен вазелин, озокерит, восок од темен јаглен и лигнит или восок од тресет кои по маса содржат помалку од 0.75% масло), отстранување на маслото со фракционална кристализација.
- 8.3. За потребите на тарифните броеви ех 2707 и 2713, едноставните операции како чистење, декантирање, отсолување, отстранување вода, филтрирање, боене, означување, добивање на сулфурна содржина како резултат на мешање на производи со различна содржина на сулфур, која било комбинација од овие операции или слични операции не даваат статус на производи со потекло.

#### **Забелешка 9 - Дефиниција на специфични процеси и операции извршени во однос на одредени производи**

- 9.1. Производите кои се распоредуваат во Глава 30, добиени во една Договорна страна со користење на клеточни култури, се смета дека се со потекло од таа страна. „Клеточна култура“ е дефинирана како одгледување човечки, животински и растителни клетки под контролирани услови (како што се одредени температури, медиум за раст, мешавина на гас, pH) надвор од жив организам.
- 9.2. Производите кои распоредуваат во Глава 29 (освен: 2905 43-2905 44), 30, 32, 33 (освен: 3302 10, 3301), 34, 35 (освен: 3501, 3502 11-3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (освен: 380910, 3823, 3824 60, 3826) и 39 (освен: 3916-3926), добиени во една Договорна страна со ферментација, се сметаат дека се со потекло од таа страна. „Ферментација“ е биотехнолошки процес во кој се користат човечки, животински, растителни клетки, бактерии, квасец, габи или ензими за производство на производи кои спаѓаат во Глави 29 до 39.

9.3. Следните активности за преработка се сметаат за доволни според став 1 од член 4 за производи кои распоредуваат во Глави 28, 29 (освен за: 2905 43-2905 44), 30, 32, 33 (освен за: 3302 10, 3301) 34, 35 (освен за: 3501 , 3502 11-3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (освен: 380910, 3823, 3824 60, 3826) и 39 (освен: 3916-3926):

- Хемиска реакција: „Хемиска реакција“ е процес (вклучително и биохемиски процес) што резултира во молекула со нова структура со кршење на интрамолекуларни врски и со формирање на нови интрамолекуларни врски или со промена на просторното уредување на атомите во молекула. Хемиска реакција може да се изрази со промена на „КАС бројот“.

Следниве процеси не треба да се земат предвид за целите на потеклото: (а) растворување во вода или други растворувачи; (б) отстранување на растворувачи вклучувајќи вода со растворувач; или (в) додавање или отстранување на вода од кристализација. Хемиската реакција, како што е дефинирано погоре, се смета за стекнување на потекло.

- Смеси и мешавини: Намерно и пропорционално контролирано мешање или мешање (вклучително и распружување) на материјали, освен додавање на растворувачи, за да се сообразува со однапред утврдени спецификации што резултира во производство на производ со физички или хемиски карактеристики што се релевантни за целите или употребата на стоката и се разликува од влезните материјали треба да се смета за стекнување на потекло.

- Прочистување: Прочистувањето треба да се смета за постапка за стекнување потекло под услов прочистувањето да се изврши на територијата на Договорната страна при што е исполнет еден од следниве критериуми:

(а) прочистување на производ со цел да се отстранат најмалку 80% од содржината на постојните нечистотии; или

(б) намалување или отстранување на нечистотии со цел производот да биде погоден за една или повеќе од следниве примени:

- (i) фармацевтски, медицински, козметички, ветеринарни или прехранбени цели;
- (ii) хемиски производи и реагенси за аналитички, дијагностички или лабораториски намени;
- (iii) елементи и компоненти за употреба во микро-електроника;
- (iv) специјализирани оптички намени;
- (v) биотехничка употреба (на пр. во култивирање на клетки, во генетска технологија или како катализатор);
- (vi) носачи што се користат во процес на раздвојување; или
- (vii) употреба за нуклеарни цели.

- Промена во големината на честичките: Намерно и контролирано модифицирање во големината на честичките на производот, освен со едноставно дробење или притискање, што резултира производот да има одредена големина на честички, дефинирана дистрибуција на големина на честички или дефинирана површина, што е релевантно за целите на добиениот производ и има различни физички или хемиски карактеристики од влезните материјали, треба да се смета за стекнување на потекло.

- Стандардни материјали: Стандардни материјали (вклучително и стандардни раствори) се препарати погодни за аналитички, калибрирачки или референтни употреби со прецизни степени на чистота или пропорции што се заверени од производителот. Производството на стандардни материјали треба да се смета за стекнување на потекло.
- Одвојување на изомери: Изолацијата или одвојувањето на изомерите од мешавина на изомери се смета за стекнување на потекло.

## АНЕКС II

### СПИСОК НА ОБРАДОКИ ИЛИ ПРЕРАДОКИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ИЗВРШАТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ БЕЗ ПОТЕКЛО ЗА ДОБИЕНИОТ ПРОИЗВОД ДА СЕ СТЕКНЕ СО СТАТУС НА ПРОИЗВОД СО ПОТЕКЛО

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот<br>(2)  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло<br>(3)                                  |
|---------------------|--|---|
| Глава 1             | Живи животни   | Сите животни од Глава 1 се целосно добиени  |
| Глава 2             | Месо и месни остатоци за јадење  | Производство во кое целото месо и месните остатоци за јадење во производите од оваа глава се целосно добиени  |
| Глава 3             | Риби и лушпари, мекотелци и други водени без'рбетници  | Производство во кое сите употребени материјали од Глава 3 се целосно добиени  |
| Глава 4             | Млечни производи; птичји јајца; природен мед; производи од животинско потекло за јадење што не се споменати ниту опфатени на друго место | Производство во кое сите употребени материјали од Глава 4 се целосно добиени  |
| ex Глава 5          | Производи од животинско потекло што не се споменати ниту опфатени на друго место; освен за:  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број   |
| ex 0511 91          | Рибини јајца и икри што не се за јадење  | Сите јајца и икри се целосно добиени  |
| Глава 6             | Живи дрвја и други растенија; луковици, корења и слично; сечено цвеќе и украсни лисја  | Производство во кое сите употребени материјали од Глава 6 се целосно добиени  |
| Глава 7             | Зеленчук и некои корења и грутки за јадење   | Производство во кое сите употребени материјали од Глава 7 се целосно добиени  |
| Глава 8             | Овошје и јатчесто овошје за јадење; кори од агруми или од дињи и лубеници  | Производство во кое сето употребено овошје, јатчесто овошје и кори од агруми или дињи и лубеници од Глава 8 се целосно добиени                          |
| Глава 9             | Кафе, чај, мате-чај и мирудии  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број   |
| Глава 10            | Житарици   | Производство во кое сите употребени материјали од Глава 10 се целосно добиени   |
| Глава 11            | Производи од мелничката индустрија; слад; скроб; инулин; глутен од пченица   | Производство во кое сите употребени материјали од Глави 8, 10 и 11, тарифни броеви 0701, 0714, 2302 и 2303 и тарифен подброј 0710 10 се целосно добиени |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|---|--|
| Глава 12            | Маслодадни семиња и плодови; разни зрна, семиња и плодови; индустриски или медицински растенија; слама и добиточна храна  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот   |
| ex Глава 13         | Шелак; гуми, смоли и други растителни сокови и екстракти, освен за:   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број  |
| ex 1302             | Пектински материји, пектинати и пектати   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број и во кои тежината на употребениот шеќер не надминува 40% од тежината на финалниот производ                   |
| Глава 14            | Растителни материјали за плетарство; растителни производи што не се споменати ниту опфатени на друго место  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број  |
| ex Глава 15         | Животински или растителни маснотии и масла и производи од нивно разлагање; подготвени маснотии за јадење; животински или растителни восоци; освен за:   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот   |
| 1504 до 1506        | Маснотии и масла, како и нивни фракции, од риби или морски цицаци; маснотии од волна и масни материји добиени од нив (вклучувајќи ланолин); други масти и масла од животинско потекло и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани | Производство од материјали од кој и да е тарифен број  |
| 1508                | Масло од кикиритки и негови фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувано   | Производство од материјали од кој и да е тарифен подброј, освен од оној на производот  |
| 1509 и 1510         | Маслиново масло и негови фракции  | Производство во кое сите употребени растителни материјали се целосно добиени   |
| 1511                | Палмово масло и негови фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувано  | Производство од материјали од кој и да е тарифен подброј, освен од оној на производот  |
| ex 1512             | Масла од семе од сончоглед и нивни фракции<br>- за техничка или индустриска употреба, освен за производство на храна за човечка исхрана<br>- други  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот<br>Производство во кое сите употребени растителни материјали се целосно добиени |
| 1515                | Други постојани растителни масти и масла (вклучувајќи масло од јојоба) и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани  | Производство од материјали од кој и да е тарифен подброј, освен од оној на производот  |
| ex 1516             | Масти и масла и нивни фракции, од риби  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број  |
| 1520                | Глицерин, сиров; глицерински води и глицерински бази  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број  |
| Глава 16            | Преработки од месо, риби или лушпари, мекотелци или од други водни без'рбетници   | Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2, 3 и 16 се целосно добиени   |
| ex Глава 17         | Шеќери и производи од шеќер; освен за:  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот   |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|--|--|
| 1702                | Други шеќери, вклучувајќи и хемиски чиста лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза, во цврста состојба; шеќерни сирупи без додадени средства за ароматизација или бојење; вештачки мед, помешан или непомешан со природен мед; карамела:<br>- Хемиски чиста малтоза и фруктоза | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 1702   |
|                     | - Други  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кое тежината на материјалите од тарифните броеви 1101 до 1108, 1701 и 1703 не надминува 30% од тежината на финалниот производ   |
| 1704                | Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кој:<br>- тежината на употребениот шеќер не надминува 40% од тежината на финалниот производ<br>или<br>- вредноста на употребениот шеќер не надминува 30% од цената франко фабрика на производот |
| ex Глава 18         | Какао и производи од какао; освен за:  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кој тежината на употребениот шеќер не надминува 40% од тежината на финалниот производ   |
| ex 1806             | Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао; освен за:  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кој:<br>- тежината на употребениот шеќер не надминува 40% од тежината на финалниот производ<br>или<br>- вредноста на употребениот шеќер не надминува 30% од цената франко фабрика на производот |
| 1806 10             | Какао во прав, со додаток на шеќер или други материји за засладување   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кој тежината на употребениот шеќер не надминува 40% од тежината на финалниот производ   |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|---|---|
| 1901                | <p>Екстракт од слад; прехранбени производи од брашно, гриз, јарма, скроб или екстракт од слад, без додаток на какао или со содржина помала од 40% по маса на какао пресметано на целосно обезмасетна основа, на друго место неспоменати ниту опфатени; прехранбени производи од стоки од тарифните броеви 0401 до 0404, без додаток на какао или со содржина помала од 5% по маса на какао пресметано на целосно обезмасетна основа, на друго место неспомнати ниту опфатени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Екстракт од слад</li> <li>- Други</li> </ul> | <p>Производство од житарки од Глава 10</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот, во кој поединечната тежина на шеќер и на употребените материјали од Глава 4 не надминува 40% од тежината на финалниот производ</p>  |
| 1902                | Тестенини, варени или неварени или полнети (со месо или со други материји) или поинаку приготвени, како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони; кускус, приготвени или неприготвени:  | <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот, во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тежината на употребените материјали од тарифните броеви 1006 и 1101 до 1108 не надминува 20% од тежината на финалниот производ, и</li> <li>- тежината на употребените материјали од Главите 2, 3 и 16 не надминува 20% од тежината на финалниот производ</li> </ul> |
| 1903                | Тапиока и замени за тапиока, приготвени од скроб, во форма на лушпички, зрнца, монистра и слични форми  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен скроб од компир од тарифен број 1108   |
| 1904                | Производи за исхрана добиени со бабрење или пржење на жита или производи од жита (на пример: пченкарни снежинки); жита (освен пченка) во зрно или во форма на снежинки или други обработени зрна (освен брашно, гриз и јарма), претходно варени, или поинаку приготвени, на друго место неспомнати ниту опфатени  | <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот, во кој:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тежината на употребените материјали од тарифен број 1006 и 1101 до 1108 не надминува 20% од тежината на финалниот производ, и</li> <li>- тежината на употребениот шеќер не надминува 40% од тежината на финалниот производ</li> </ul>                               |
| 1905                | Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот, во кое масата на употребените материјали од тарифен број 1006 и 1101 до 1108 не надминува 20% од тежината на финалниот производ   |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|--|---|
| ex Глава 20         | Производи од зеленчук, од овошје, од јатчесто овошје или од други делови на растенија; освен за:   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| 2002 и 2003         | Домати, печурки и тартуфи, пригответви или конзервирали на друг начин освен во оцет или оцетна киселина  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кое сите употребени материјали од Глава 7 се целосно добиени   |
| 2006                | Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од овошје и други делови од растенија, конзервирали во шеќер (суви, глазирани или кристализирани)  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кој тежината на употребениот шеќер не надминува 40% од тежината на финалниот производ  |
| 2007                | Чемови, овошни желеа, мармелади, пире од овошје и јатчесто овошје и пасти од овошје и јатчесто овошје добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кој тежината на употребениот шеќер не надминува 40% од тежината на финалниот производ  |
| ex 2008             | Производи, освен: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Јатчесто овошје што не содржи додаток на шеќер или алкохол</li> <li>- Путер од кикиритки; мешавини на база на житарки; палмини срцевини; пченка</li> <li>- Овошје и јатчесто овошје подгответви на друг начин освен на пареа или со вриење во вода, без додаден шеќер, замрзнати</li> </ul> | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кој тежината на употребениот шеќер не надминува 40% од тежината на финалниот производ  |
| 2009                | Овошни сокови (вклучувајќи и шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаден алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кој тежината на употребениот шеќер не надминува 40% од тежината на финалниот производ  |
| ex Глава 21         | Разни производи за исхрана; освен за:  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| 2103                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства</li> <li>- Брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф)</li> </ul>  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат брашно или гриз од синап или приготвен сенф<br>Производство од материјали од кој и да е тарифен број |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|--|---|
| 2105                | Сладолед и друг јастив мраз, со додаток или без додаток на какао   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кој:<br>- поединечната тежина на употребениот шеќер и материјалите од Глава 4 не надминува 40% од тежината на финалниот производ<br>и<br>- вкупната комбинирана тежина на шеќер и на употребените материјали од Глава 4 не надминува 60% од тежината на финалниот производ |
| 2106                | Прехранбени производи на друго место неспомнати или опфатени   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кој тежината на употребениот шеќер не надминува 40% од тежината на финалниот производ  |
| ex Глава 22         | Пијалаци, алкохоли и оцет, освен за:   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кој сите материјали од тарифните подброеви 0806 10, 2009 61, 2009 69 се целосно добиени  |
| 2202                | Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје и зеленчук од тарифен број 2009 | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| 2207 и 2208         | Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол повисока или помала од 80% vol; алкохоли, ликери и други алкохолни пијалаци   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен тарифен број 2207 или 2208, во кој сите материјали од тарифните подброеви 0806 10, 2009 61, 2009 69 се целосно добиени   |
| ex Глава 23         | Остатоци и отпадоци од прехранбената индустрија; приготвена храна за животни, освен за:  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|---|--|
| 2309                | Производи што се употребуваат за исхрана на животни   | Производство во кое:<br>- сите употребени материјали од Главите 2 и 3 се целосно добиени,<br>- тежината на употребените материјали од Главите 10 и 11 и тарифните броеви 2302 и 2303 не надминува 20% од тежината на финалниот производ,<br>- поединечната маса на употребениот шеќер и материјалите од Глава 4 не надминува 40% од тежината на финалниот производ и<br>- вкупната комбинирана маса на употребениот шеќер и материјалите од Глава 4 не надминуваат 50% од тежината на финалниот производ |
| ex Глава 24         | Тутун и производи за замена на тутун, освен за:   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број во кои тежината на материјалите од тарифен број 2401 не надминува 30% од вкупната тежина на употребените материјали од Глава 24  |
| 2401                | Тутун, сиров и непреработен; отпадоци од тутун  | Производство во кое сите материјали од тарифниот број 2401 се целосно добиени  |
| ex 2402             | Цигари, од тутун или од замени за тутун   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот и од тутун за пушење од тарифен подброј 2403 19, во кој што најмалку 10% од тежината на сите употребени материјали од тарифен број 2401 се целосно добиени  |
| ex 2403             | Производи наменети за вдишување преку систем на загревање или други средства, без согорување  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен овој на производот, во кој најмалку 10% од тежината на сите употребени материјали од тарифен број 2401 се целосно добиени   |
| ex Глава 25         | Сол; сулфур; земја и камен; гипс, вар и цемент; освен за:   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот, или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 70% од цената франко фабрика на производот   |
| ex 2519             | Дробен природен магнезиум карбонат (магнезит), во херметички запечатени контејнери, и магнезиум оксид, чист или нечист, што не спаѓа во електростопен магнезит или синтермагнезит | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот. Меѓутоа, може да се користи природен магнезиум карбонат (магнезит)   |
| Глава 26            | Руда, згура и пепел   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот   |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|--|--|
| ex Глава 27         | Минерални горива, минерални масла и производи од нивна дестилација; битуменозни материји; минерални восоци; освен за:  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br><br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот  |
| ex 2707             | Масла кај кои масата на ароматски состојки ја надминува масата на неароматски состојки, како што се масла слични на минералните масла добиени со дестилација на катран од камен јаглен на висока температура, од чија зафатнина повеќе од 65% се дестилира на температура до 250°C (вклучувајќи и мешавини на нафтен алкохол и бензол), за користење како гориво за енергија или греенje | Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процеси <sup>(1)</sup> или<br><br>Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| 2710                | Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сирови; производи на друго место непоменати или опфатени, кои содржат 70% или повеќе по маса масла од нафта или од масла добиени од битуменозни минерали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи; отпадни масла   | Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>(1)</sup> или<br><br>Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |
| 2711                | Нафтени гасови и други гасовити јаглеводороди  | Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процеси <sup>(1)</sup> или<br><br>Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|--|--|
| 2712                | Вазелин; парафин, микрокристален восок од нафта, пресувани парафини, озокерит, восок од мрк јаглен и лигнит, восок од тресет, други минерални восоци и слични производи добиени со синтеза или други постапки, бојосани или небојосани | Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процеси <sup>(1)</sup> или<br>Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| 2713                | Нафтен кокс, нафтен битумен и други остатоци од нафта или од масла од битуменозни минерали   | Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процеси <sup>(1)</sup> или<br>Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| Глава 28            | Неоргански хемиски производи; органски или неоргански соединенија од благородни метали, од метали на ретка земја, од радиоактивни елементи или од изотопи  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената франко фабрика на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот  |
| ex Глава 29         | Органски хемиски производи; освен за:  | Специфични процеси <sup>(4)</sup> или<br>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената франко фабрика на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|--|--|
| ex 2901             | Ациклиични јаглеводороди што се користат како гориво за енергија или за греене                                 | Специфичен (-ни) процес (-и) <sup>(4)</sup><br>или<br>Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процеси <sup>(1)</sup><br>или<br>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената франко фабрика на производот  |
| ex 2902             | Циклани и циклени (освен азулени), бензен, толуен, ксилени, што се користат како гориво за енергија или греене | Специфичен (-ни) процес (-и) <sup>(4)</sup><br>или<br>Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процеси <sup>(1)</sup><br>или<br>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената франко фабрика на производот  |
| ex 2905             | Метални алкохолати на алкохол од овој тарифен број и од етанол   | Специфичен (ни) процес (и) <sup>(4)</sup><br>или<br>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 2905. Меѓутоа, металните алкохолати од овој тарифен број може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената франко фабрика на производот<br>или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |
| Глава 30            | Фармацевтски производи   | Специфичен (-ни) процес-и <sup>(4)</sup><br>или<br>Производство од материјали од кој и да е тарифен број   |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|---|---|
| Глава 31            | Ѓубрива   | <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената франко фабрика на производот</p> <p>или</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот</p>   |
| Глава 32            | Екстракти за штавење или бојосување; танини и нивни деривати; бои за текстил, пигменти и други материјали за бојосување; приготвени премачкувачки средства и лакови; китови и други затиначки маси; мастила | <p>Специфичен (-ни) процес (-и)<sup>(4)</sup></p> <p>или</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број, како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената франко фабрика на производот</p> <p>или</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот</p> |
| Глава 33            | Етерични масла и резиноиди; парфимериски, козметички или тоалетни производи   | <p>Специфичен (-ни) процес (-и)<sup>(4)</sup></p> <p>или</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената франко фабрика на производот</p> <p>или</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот</p>  |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|--|--|
| Глава 34            | Сапун, органски површински активни средства, препарати за перење, препарати за подмачкување, вештачки восоци, пригответи восоци, препарати за полирање или чистење, свеќи и слични производи, пасти за моделирање, „забарски восоци“ и забарски препарати врз база на гипс | Специфичен (-ни) процес(-и) <sup>(4)</sup> или Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената франко фабрика на производот или Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот  |
| Глава 35            | Белтчинести материји; модификувани скробови; лепила; ензими  | Специфичен (-ни) процес(-и) <sup>(4)</sup> или Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената франко фабрика на производот или Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената франко фабрика на производот  |
| Глава 36            | Експлозиви; пиротехнички производи; кибрити; пирофорни легури; запални препарати   | Специфичен (-ни) процес (-и) <sup>(4)</sup> или Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената франко фабрика на производот или Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |

| Тарифен број<br>(1)        | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|----------------------------|--|--|
| Глава 37                   | Производи за фотографски и кинематографски цели  | Специфичен (-ни) процес (-и) <sup>(4)</sup><br>или<br>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената франко фабрика на производот<br>или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |
| ex Глава 38                | Разни производи на хемиска индустрија; освен за:   | Специфичен (-ни) процес (-и) <sup>(4)</sup><br>или<br>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената франко фабрика на производот<br>или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |
| ex 3811                    | Препарати против детонација, препарати за спречување на оксидација (инхибитори на оксидација), за спречување на таложење на смола, подобрувачи на вискозитетот, антикорозивни препарати и други подготвени адитиви за минерални масла (вклучувајќи и бензин) или за други течности што се употребуваат за исти цели како минералните масла:<br>- Подготвени адитиви за масло за подмачкување, што содржат масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали | Специфичен (-ни) процес (-и) <sup>(4)</sup><br>или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 3811 не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| ex 3824 99 и<br>ex 3826 00 | Биодизел   | Производство во кое биодизелот се добива преку трансестерификација и/ или естерификација или преку хидро-третирање   |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|--|---|
| Глава 39            | Пластични маси и производи од пластични маси   | Специфичен (-ни) процес (-и) <sup>(4)</sup><br>или<br>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен подброд како и производот може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената франко фабрика на производот<br>или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |
| ex Глава 40         | Гума и производи од гума; освен за:  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот<br>или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот  |
| ex 4012             | Протектирани пневматски надворешни, полни гуми или гуми со воздушни комори, од гума  | Протектирање на употребувани гуми   |
| ex Глава 41         | Сурова крупна и ситна кожа со влакна или без влакна (освен крзна) и штавена кожа, освен за   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| 4104 до 4106        | Штавени или краст крупни и ситни кожи, без волна или влакна на нив, цепени или нецепени, но понатаму необработени  | Повторно штавење на претходно штавена кожа<br>или<br>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот   |
| Глава 42            | Производи од кожа, седларски и сарачки производи; предмети за патување, рачни торби и слични контејнери; производи од животински црева (освен црева од свилена буба) | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот<br>или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот  |
| ex Глава 43         | Природно и вештачко крзно; производи од крзно, освен за:   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| ex 4302             | Штавени или обработени крзна, составени:<br>- Плочи, крстови и слични форми<br><br>- Други   | Белење или бојадисување, покрај сечење и составување на несоставени штавени или обработени крзна<br>Производство од несоставени штавени или обработени крзна  |
| 4303                | Облека, прибор за облека и други производи од крзно  | Производство од несоставени штавени или обработени крзна од тарифен број 4302   |

| Тарифен број<br>(1)   | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|-----------------------|--|---|
| ex Глава 44           | Дрво и производи од дрво; дрвен јаглен, освен за:  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |
| ex 4407               | Дрво обработено по должината, со режење, глодање или со сечење или лупење со дебелина поголема од 6 mm, рендисано, брусено или рабно споено  | Рендисување, брусење или рабно спојување  |
| ex 4408               | Листови за фурнирање (вклучувајќи ги оние добиени од сечено ламинирано дрво) и за шперплочи, со дебелина што не надминува 6 mm, ламинирано, и друго дрво режено по должината, сечено или лупено со дебелина што не надминува 6 mm, рендисано, брусено или рабно споено | Спојување, рендисување, брусење или рабноспојување  |
| ex 4410 до<br>ex 4413 | Навлаки и лајсни, вклучувајќи и релјефни рамки и други обликувани плочи  | Формирање или обликување  |
| ex 4415               | Сандаци за пакување, кутии, гајби, барабани и слична амбалажа за пакување, од дрво   | Производство од плочи несечени по димензија   |
| ex 4418               | - Градежна столарија и други производи за градежништво од дрво<br><br>- Украсни рамки и лајсни   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат дрвени плочи со саке, режана и цепена шиндра<br>Формирање или обликување                     |
| ex 4421               | Дрвени стапчиња за кибрити; дрвени клинци или игли за обувки   | Производство од дрво од кој и да е тарифен број освен од обработено дрво од тарифен број 4409   |
| Глава 45              | Плута и производи од плута   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |
| Глава 46              | Производи од слама, од еспарт или од други материјали за плетарија; кошничарски и плетарски производи  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |
| Глава 47              | Целулоза од дрвно или од други влакнести целулозни материјали; рециклирани (отпадоци и остатоци) од хартија или картон   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|--|--|
| Глава 48            | Хартија и картон; производи од хартиена маса, од хартија или од картон   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот  |
| Глава 49            | Печатени книги, весници, слики и други производи на графичка индустрија; ракописи, чукани текстови и планови                               | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот  |
| ex Глава 50         | Свила; освен за:   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот   |
| ex 5003             | Отпадоци од свила (вклучувајќи и кокони неподобни за одвиткување, отпадоци од предиво и скубени текстилни материјали), влачени или чешлани | Влачење или чешлање на отпадоци од свила   |
| 5004 до<br>ex 5006  | Свилено предиво и предиво од отпадоци од свила   | ( <sup>2</sup> )<br>Предење на природни влакна или<br>Екструзија на вештачки и синтетички непрекинати филаменти комбинирани со предење или<br>Екструзија на вештачки и синтетички непрекинати филаменти комбинирани со впредување или<br>Впредување во комбинација со каква било механичка операција |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|---|--|
| 5007                | Ткаенини од свила или од отпадоци од свила  | ( <sup>2</sup> )<br>Предење на природни и /или вештачки и синтетички сечени влакна во комбинација со ткаење или Екструзија на вештачко и синтетичко филамент предиво во комбинација со ткаење или Впредување или каква било механичка операција во комбинација со ткаење или Ткаење во комбинација со боене или боене на предиво во комбинација со ткаење или Ткаење во комбинација со печатење или Печатење (како самостојна операција) |
| ex Глава 51         | Волна, фини или груби животински влакна; предиво и ткаенини од коњски влакна; освен за: | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот   |
| 5106 до 5110        | Предиво од волна, од фини или груби животински влакна или од коњски влакна              | ( <sup>2</sup> )<br>Предење на природни влакна или Екструзија на вештачки и синтетички влакна во комбинација со предење или Впредување во комбинација со каква било механичка операција  |
| 5111 до 5113        | Ткаенини од волна, од фини или груби животински влакна или од коњски влакна             | ( <sup>2</sup> )<br>Предење на природни и /или вештачки и синтетички сечени влакна во комбинација со ткаење или Екструзија на вештачко и синтетичко филамент предиво во комбинација со ткаење или Ткаење во комбинација со боене или боене на предиво во комбинација со ткаење или Ткаење во комбинација со печатење или Печатење (како самостојна операција)  |
| ex Глава 52         | Памук; освен за:  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот   |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|---|---|
| 5204 до 5207        | Предиво и конец од памук  | ( <sup>2</sup> )<br>Предење на природни влакна или Екструзија на вештачки и синтетички влакна во комбинација со предење или Впредување во комбинација со каква било механичка операција   |
| 5208 до 5212        | Ткаенини од памук   | ( <sup>2</sup> )<br>Предење на природни и/или вештачки и синтетички сечени влакна во комбинација со ткаење или Екструзија на вештачко и синтетичко филамент предиво во комбинација со ткаење или Впредување или каква било механичка операција во комбинација со ткаење или Ткаење во комбинација со боене или со превлекување или со ламинација или Боене на предиво во комбинација со ткаење или Ткаење во комбинација со печатење или Печатење (како самостојна операција) |
| ex Глава 53         | Други растителни текстилни влакна; предиво од хартија и ткаенини од предиво од хартија; освен за: | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| 5306 до 5308        | Предиво од други растителни текстилни влакна; предиво од хартија                                  | ( <sup>2</sup> )<br>Предење на природни влакна или Екструзија на вештачки и синтетички влакна во комбинација со предење или Впредување во комбинација со каква било механичка операција   |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|---|---|
| 5309 до 5311        | Ткаенини од други растителни текстилни влакна; ткаенини од предиво од хартија | ( <sup>2</sup> )<br><br>Предење на природни и/или вештачки и синтетички сечени влакна во комбинација со ткаење<br>или<br>Екструзија на вештачко и синтетичко филамент предиво во комбинација со ткаење или<br>Ткаење во комбинација со боене или со превлекување или со ламинација или<br>Боене на предиво во комбинација со ткаење или<br>Ткаење во комбинација со печатење или<br>Печатење (како самостојна операција)  |
| 5401 до 5406        | Предиво, монофиламент и конец за шиење од вештачки или синтетички филаменти   | ( <sup>2</sup> )<br>Предење на природни влакна или<br>Екструзија на вештачки или синтетички влакна во комбинација со предење или<br>Впредување во комбинација со каква било механичка работа  |
| 5407 и 5408         | Ткаенини од вештачко или синтетичко филамент предиво                          | ( <sup>2</sup> )<br>Предење на природни и/или вештачки и синтетички сечени влакна во комбинација со ткаење или<br>Екструзија на вештачко или синтетичко филамент предиво во комбинација со ткаење или<br>Впредување или каква било механичка операција во комбинација со ткаење или<br>Боене на предиво во комбинација со ткаење или<br>Ткаење во комбинација со боене или со превлекување или со ламинација или<br>Ткаење во комбинација со печатење или<br>Печатење (како самостојна операција) |
| 5501 до 5507        | Вештачки или синтетички сечени влакна   | Екструзија на вештачки или синтетички влакна  |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|--|---|
| 5508 до 5511        | Предиво и конец за шиење од вештачки или синтетички сечени влакна  | ( <sup>2</sup> )<br>Предење на природни влакна или Екструзија на вештачки или синтетички влакна во комбинација со предење или Впредување во комбинација со каква било механичка операција   |
| 5512 до 5516        | Ткаенини од вештачки или синтетички сечени влакна:   | ( <sup>2</sup> )<br>Предење на природни и/или вештачки и синтетички сечени влакна во комбинација со ткаење или Екструзија на вештачко или синтетичко филамент предиво во комбинација со ткаење или Впредување или каква било механичка операција во комбинација со ткаење или Ткаење во комбинација со боене или со превлекување или со ламинирање или Боене на предиво во комбинација со ткаење или Ткаење во комбинација со печатење или Печатење (како самостојна операција) |
| ex Глава 56         | Вата, филц и неткаени материјали; специјални предива; канапи, јажиња, ортоми и кабли и производи од нив; освен за: | ( <sup>2</sup> )<br>Предење на природни влакна или Екструзија на вештачки или синтетички влакна во комбинација со предење   |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|---|--|
| 5601                | Вата од текстилни материјали и производи од вата; текстилни влакна, со должина што не надминува 5 mm (флок), прав и нопи од текстилен материјал | Предење на природни влакна или Екструзија на вештачки или синтетички влакна во комбинација со предење или Флокирање во комбинација со боење или печатење или Превлекување, флокирање, ламинирање или метализирање во комбинација со најмалку две други подготвителни или завршни операции (како што се валање (каландирање), обработка портив собирање, подесување спрема топлината, трајна завршна обработка) под услов вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од цената франко фабрика на производот  |
| 5602                | Филц, вклучувајќи импрегниран, превлечен, прекриен или ламиниран:<br>– Иглен филц   | ( <sup>2</sup> )<br>Екструзија на вештачки или синтетички влакна во комбинација со формирање ткаенини,<br>Меѓутоа:<br>- полипропилен филамент од тарифен број 5402,<br>- полипропиленски влакна од тарифен број 5503 или 5506, или<br>- кабли од полипропилен филамент од тарифен број 5501,<br>чија нумерирација во сите случаи на единичен филамент или влакно е помала од 9 децитеткси, може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 40% од цената франко фабрика на производот<br>или<br>Формирање неткаен материјал само во случај кога филцот е направен од природни влакна |
|                     | – Други   | ( <sup>2</sup> )<br>Екструзија на вештачки или синтетички влакна во комбинација со формирање ткаенини,<br>или<br>Формирање неткаен материјал само во случај кога филцот е направен од природни влакна  |
| 5603                | Неткаен текстил, вклучувајќи импрегниран, превлечен, прекриен или ламиниран   |  |

| Тарифен број<br>(1)   | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|-----------------------|---|---|
| 5603 11 до<br>5603 14 | Неткаен текстил, вклучувајќи импрегниран, превлечен, прекриен или ламиниран од вештачки или синтетички филаменти  | Производство од:<br>- директно или случајно ориентирани филаменти<br>или<br>- полимери од природно или вештачко или синтетичко потекло,<br>проследено во двета случаи со спојување (поврзување) во неткаен материјал  |
| 5603 91 до<br>5603 94 | Неткаен текстил, вклучувајќи импрегниран, превлечен, прекриен или ламиниран, освен од вештачки или синтетички филаменти   | Производство од:<br>- директно или случајно ориентирани сечени влакна<br>и/или<br>- сецкани предива од природно или синтетичко, вештачко потекло,<br>проследено и во двета случаи со спојување (поврзување) во неткаен материјал  |
| 5604                  | <p>Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен материјал; текстилно предиво, ленти и слично од тарифен број 5404 или 5405, импрегнирани, превлечени, прекриени или обложени со гума или пластична маса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен материјал</li> </ul> | <p>Производство од нишки или корд од гума, непрекриени со текстилен материјал<br/>(<sup>2</sup>)</p> <p>Предење на природни влакна или</p> <p>Екструзија на вештачки или синтетички влакна во комбинација со предење или</p> <p>Впредување во комбинација со каква било механичка операција</p> |
| 5605                  | Метализирано предиво, вклучувајќи обвиткано предиво, кое се состои од текстилно предиво или ленти или слични форми од тарифен број 5404 или 5405, комбинирани со метал во форма на нишки, ленти или прав или прекриени со метал   | <p>(<sup>2</sup>)</p> <p>Предење на природни и/или вештачки или синтетички сечени влакна или</p> <p>Екструзија на вештачки или синтетички влакна во комбинација со предење или</p> <p>Впредување во комбинација со каква било механичка операција</p>   |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|---|--|
| 5606                | Обвиткано предиво, обвиткани ленти и слични форми од тарифен број 5404 или 5405, обвиткани (освен обвиткани производи од тарифен број 5605 и обвиткано предиво од коњски влакна од грива и опашка); жанила предиво (вклучувајќи и флокирано жанила предиво); ефектно замкасто предиво | ( <sup>2</sup> )<br>Екструзија на вештачки или синтетички влакна во комбинација со предење или<br>Впредување во комбинација со обвивање или<br>Предење на природни и/или вештачки или синтетички сечени влакна или<br>Флокирање во комбинација со бојење   |
| Глава 57            | Теписи и други подни покривки   | ( <sup>2</sup> )<br>Предење на природни и/или вештачки или синтетички сечени влакна во комбинација со ткаење или со тафтување или<br>Екструзија на вештачко или синтетичко филаментно предиво во комбинација со ткаење или со тафтување или<br>Производство од предиво од кокосово влакно или предиво од сисал или предиво од јута или класично вискозно предиво или<br>Тафтување во комбинација со бојење или со печатење или<br>Флокирање во комбинација со бојење или со печатење или<br>Екструзија на вештачки или синтетички влакна комбинирани со неткаени техники, вклучувајќи дупчење со игла<br>Ткаенина од јута може да се употреби како подлога |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|---|--|
| ex Глава 58         | Специјални ткаенини; тафтuvани ткаенини; тантели; таписерии; позамантерии; вез; освен за:   | <p>(2)</p> <p>Предење на природни и/или вештачки или синтетички сечени влакна во комбинација со ткаење или со тафтување</p> <p>или</p> <p>Екструзија на вештачко или синтетичко филамент предиво во комбинација со ткаење или со тафтување</p> <p>или</p> <p>Ткаење во комбинација со бојење или со флокирање или со превлекување или со ламинирање или со метализирање</p> <p>или</p> <p>Тафтување во комбинација со бојење или со печатење</p> <p>или</p> <p>Флокирање во комбинација со бојење или со печатење</p> <p>или</p> <p>Боење на предиво во комбинација со ткаење</p> <p>или</p> <p>Ткаење во комбинација со печатење</p> <p>или</p> <p>Печатење (како самостојна операција)</p> |
| 5805                | Рачно ткаени таписерии од видот Gobelins (гоблени), Flanders (фландриски боби), Aubusson, Beauvais и слично, и таписерии работени со игла (на пр. со ситен бод и со крстосан бод), вклучувајќи и довршени   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот   |
| 5810                | Вез во метража, во ленти или во мотиви  | Везење во кое вредноста на сите употребени материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| 5901                | Текстилни ткаенини превлечени со лепило или скробни материји, што се употребуваат за надворешно поврзување на книга или за слични цели; ткаенини за копирање; подготвен канвас за сликање (сликарско платно); крути ткаенини - букрам и слични ткаенини што се користат за изработка на паларии | <p>Ткаење во комбинација со бојење или со флокирање или со превлекување или со ламинирање или со метализирање</p> <p>или</p> <p>Флокирање во комбинација со бојење или со печатење</p>   |
| 5902                | <p>Корд ткаенини за надворешни пневматски гуми од предиво со голема јачина од најлон или од други полиамиди, полиестри или од вискозен рајон:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Што не содржат повеќе од 90% текстилни материјали по маса</li> <li>- Други</li> </ul>                | <p>Ткаење</p> <p>Екструзија на вештачки или синтетички влакна во комбинација со ткаење</p>   |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|---|--|
| 5903                | Текстилни ткаенини, импрегнирани, премачкани, прекриени или ламинирани со пластични маси, освен оние од тарифен број 5902                     | Ткаење во комбинација со импрегнирање или со превлекување или со покривање или со ламинирање или со метализирање или<br>Ткаење во комбинација со печатење или<br>Печатење (како самостојна операција)  |
| 5904                | Линолеум, вклучувајќи сечен во форми; подни покривки врз текстилна подлога, премачкана, превлечена или прекриена, вклучувајќи сечени во форми | (2)<br>Ткаење во комбинација со бојење или со превлекување или со ламинирање или со метализирање<br>Ткаенина од јута може да се употреби како подлога  |
| 5905                | Сидни тапети од текстил<br>- Импрегнирани, премачкани, прекриени или ламинирани со гума, пластични маси или други материјали                  | Ткаење, плетење или формирање на неткаен текстил во комбинација со импрегнирање или со превлекување или со премачкување или со прекривање или со ламинирање или со метализирање  |
|                     | - Други   | (2)<br>Предење на природни и/или вештачки или синтетички сечени влакна во комбинација со ткаење или<br>Екструзија на вештачко или синтетичко филамент предиво во комбинација со ткаење или<br>Ткаење, плетење или формирање на неткаен текстил во комбинација со бојење или со превлекување или со ламинирање или<br>Ткаење во комбинација со печатење или<br>Печатење (како самостојна операција) |
| 5906                | Гумирани текстилни ткаенини, освен оние од тарифен број 5902:   |  |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|--|---|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Плетени или хеклани ткаенини</li> <li>- Други ткаенини од синтетичко филамент предиво што содржи повеќе од 90% текстилни материјали по маса</li> <li>- Други</li> </ul> | <p>(<sup>2</sup>)</p> <p>Предење на природни и/или вештачки или синтетички сечени влакна во комбинација со плетење/хеклање</p> <p>или</p> <p>Екструзија на вештачки или синтетички филамент предива во комбинација со плетење/хеклање</p> <p>или</p> <p>Плетење или хеклање во комбинација со гумирање</p> <p>или</p> <p>Гумирање во комбинација со најмалку две други главни подготвителни или завршни операции (како што се валање (каландирање), обработка против собирање, подесување спрема топлината, трајна завршна обработка) под услов вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од цената франко фабрика на производот</p> <p>Екструзија на вештачки или синтетички влакна во комбинација со ткаење</p> |
| 5907                | Текстилни ткаенини на друг начин импрегнирани, премачкани, превлечени или прекриени; платна сликанi за театрарски кулиси, ткаенини за ателјеа или слични цели  | <p>Ткаење или плетење или формирање на неткаени материјали во комбинација со бојење или со печатење или со премачкување или со импрегнирање или со прекривање</p> <p>или</p> <p>Флокирање (соеднување) во комбинација со бојење или со печатење</p> <p>или</p> <p>Печатење (како самостојна операција)</p>  |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|--|---|
| 5908                | <p>Фитили од текстил, ткаенини, преплетени или плетени, за ламби, печки, запалки, свеќи и слично; чорапки за гасно осветление (плински мрежички) и цевчесто плетени ткаенини за чорапки, импрегнирани или неимпрегнирани</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Чорапки за гасно осветление (плински мрежички), импрегнирани</li> <li>- Други</li> </ul> | <p>Производство од цевчесто плетена/хеклана ткаенина за плински мрежички</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p>  |
| 5909 до 5911        | Текстилни производи за индустриска употреба:   | <p>(<sup>2</sup>)</p> <p>Предење на природни и/или вештачки или синтетички сечени влакна во комбинација со ткаење</p> <p>или</p> <p>Екструзија на вештачки или синтетички влакна во комбинација со ткаење</p> <p>или</p> <p>Ткаење во комбинација со бојење или со превлекување или со ламинација</p> <p>или</p> <p>Премачкување, флокирање (соединување), ламинација или метализирање во комбинација со најмалку две други главни подготвителни или завршни операции (како што се валање (каландирање), обработка против собирање, подесување спрема топлината, трајна завршна обработка) под услов вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од цената франко фабрика на производот</p> |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|---|---|
| Глава 60            | Плетени или хеклани материјали  | <p>(<sup>2</sup>)</p> <p>Предење на природни и/или вештачки и синтетички сечени влакна во комбинација со плетење/хеклање</p> <p>или</p> <p>Екструзија на вештачко или синтетичко филамент предиво во комбинација со плетење/хеклање</p> <p>или</p> <p>Плетење/хеклање во комбинација со боене или со флокирање или со превлекување или со ламинирање или со печатење</p> <p>или</p> <p>Флокирање (соединување) во комбинација со боене или со печатење</p> <p>или</p> <p>Боене на предиво во комбинација со плетење/хеклање</p> <p>или</p> <p>Впредување или текстурирање во комбинација со плетење/хеклање под услов вредноста на невпределите/нетекстурираните предива да не надминува 50% од цената франко фабрика на производот</p> |
| Глава 61            | <p>Облека и прибор за облека, плетени или хеклани:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Добиени со зашивање или спојување на друг начин на две или повеќе парчиња од плетен или хеклан материјал, сечени во форми или директно добиени како форма</li> <li>- Други</li> </ul> | <p>(<sup>2</sup>)<sup>(3)</sup></p> <p>Плетење или хеклање во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина</p> <p>(<sup>2</sup>)</p> <p>Предење на природни и/или вештачки и синтетички сечени влакна во комбинација со плетење или хеклање</p> <p>или</p> <p>Екструзија на вештачко или синтетичко филамент предиво во комбинација со плетење или хеклање</p> <p>или</p> <p>Плетење и составување (изработка) со една операција</p>   |

| Тарифен број<br>(1)                                      | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|--|--|---|
| ex Глава 62  | Облека и прибор за облека, освен плетени или хеклани производи, освен за:  | ( <sup>2</sup> ) <sup>(3)</sup><br>Ткаење во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина или<br>Составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина на која и претходи печатење (како самостојна операција)  |
| ex 6202,<br>ex 6204,<br>ex 6206,<br>ex 6209<br>и ex 6211 | Облека за жени, девојки и бебиња и прибор за облека за бебиња, везени  | ( <sup>3</sup> )<br>Ткаење во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина или<br>Производство од невезена ткаенина, под услов вкупната вредност на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од цената франко фабрика на производот  |
| ex 6210 и<br>ex 6216                                     | Огноотпорна опрема од ткаенина прекриена со фолија од алуминизиран полиестер   | ( <sup>2</sup> ) <sup>(3)</sup><br>Ткаење во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина или<br>Превлекување или ламинирање под услов вредноста на употребената непревлечена или неламинирана ткаенина да не надминува 40% од цената франко фабрика на производот, во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи сечење ткаенини  |
| ex 6212  | Градници, мидери, стезници, прерамки, држачи за чорапи, подврски и слични производи, како и нивни делови, вклучувајќи плетени или хеклани, добиени со шиење заедно или на друг начин споени, две или повеќе парчиња од плетена или кукичена ткаенина кои биле добиени со сечење во форма или добиени директно во формата | ( <sup>2</sup> ) <sup>(3)</sup><br>Плетење во комбинација со составување (изработка), вклучувајќи сечење на ткаенина или<br>Составување (изработка), вклучувајќи сечење на ткаенина на што претходи печатење (како самостојна операција)  |
| 6213 и 6214  | Шамивчиња, шалови, ешарпи, марами, шамии, превези и слични производи:<br>- Везени  | ( <sup>2</sup> ) <sup>(3)</sup><br>Ткаење во комбинација со составување (изработка) што вклучува сечење на ткаенина или<br>Производство од невезена ткаенина, под услов вкупната вредност на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од цената франко фабрика на производот или<br>Составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина на што претходи печатење (како самостојна операција) |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|--|--|
|                     | - Други  | ( <sup>2</sup> ) <sup>(3)</sup><br>Ткаење во комбинација со составување (изработка) што вклучува сечење на ткаенина или Составување (изработка) на што претходи печатење (како самостојна операција)   |
| 6217                | Друг готов прибор за облека; делови на облека или на прибор за облека, освен оние од тарифен број 6212:              |  |
|                     | - Везени   | ( <sup>3</sup> )<br>Ткаење во комбинација со составување (изработка) што вклучува сечење на ткаенина или Производство од невезена ткаенина, под услов вкупната вредност на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од цената франко фабрика на производот или Составување на што претходи печатење (како самостојна операција)          |
|                     | - Огноотпорна опрема од ткаенина покриена со фолија од алуминизиран полиестер  | ( <sup>3</sup> )<br>Ткаење во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина или Превлекување или ламинирање под услов вредноста на употребената непревлечена или неламинирана ткаенина да не надминува 40% од цената франко фабрика на производот, во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи и сечење ткаенини |
|                     | - Полнетици за јаки и манжетни, исечени  | Производство:<br>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот, и<br>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената франко фабрика на производот  |
|                     | - Други  | ( <sup>3</sup> )<br>Ткаење во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина  |
| ex Глава 63         | Други готови производи од текстил; сетови; износена-дотраена облека и дотраени производи од текстил; крпи, освен за: | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот   |
| 6301 до 6304        | Кебиња, покривки за патување, постела итн., завеси итн., други производи за внатрешно опремување:                    |  |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло<br>( <sup>2</sup> )<br>Формирање неткаен материјал во комбинација со составување што вклучува и сечење на ткаенина   |
|---------------------|---|--|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Од филц, од неткаени материјали</li> <li>- Други:</li> </ul>   |  |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Везени</li> </ul>   | ( <sup>2</sup> ) <sup>(3)</sup><br>Ткаење или плетење/хеклање во комбинација со составување (изработка) што вклучува сечење на ткаенина или<br>Производство од невезена ткаенина (освен плетена или хеклана), под услов вкупната вредност на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од цената франко фабрика на производот |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Други</li> </ul>  | ( <sup>2</sup> ) <sup>(3)</sup><br>Ткаење или плетење/хеклање во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина   |
|                     |   |  |
| 6305                | Торби и вреќи што се употребуваат за пакување на стоки  | ( <sup>2</sup> )<br>Екструзија на вештачки или синтетички влакна или предење на природни и/или вештачки или синтетички сечени влакна, во комбинација со ткаење или со плетење и составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенини   |
|                     |   |  |
| 6306                | Церади, платнени покриви и надворешни платнени ролетни (тенди); шатори; едра за пловила, за штици за едрење или за сувоземни возила; производи за кампување:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Од неткаени материјали</li> <li>- Други</li> </ul> | ( <sup>2</sup> ) <sup>(3)</sup><br>Формирање на неткаен материјал во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина<br>( <sup>2</sup> ) <sup>(3)</sup><br>Ткаење во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина   |
|                     |   |  |
| 6307                | Други готови производи, вклучувајќи и модни кројки за облека  | Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената франко фабрика на производот  |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|--|---|
| 6308                | Сетови што се состојат од парчиња ткаенини и предива, со прибор или без прибор, за изработка на простирики, таписерији, везени чаршафи или сервиети, или слични производи од текстил, подгответи во пакувања за продажба на мало | Секој предмет во сетот мора да го исполнува правилото кое би се применувало врз него до колку не би бил вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се содржани и производи без потекло, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од цената франко фабрика на сетот |
| ex Глава 64         | Обувки, гамашни и слични производи; делови од тие производи; освен за:   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од делови од лица (горништа) залепени за внатрешните ѓонови или за други делови за ѓонови од тарифен број 6406   |
| 6406                | Делови на обувки (вклучувајќи горништа што се споени или неспоени со внатрешните ѓонови); заменливи влошки за обувки, вметки за пети и слични производи; гамашни, увиткувани и слични производи, и нивни делови                  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| Глава 65            | Покривки за глава и нивни делови   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| Глава 66            | Чадори, сонцобрани, бастуни, стапови-столици, камшици, корбачи, и нивни делови:  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| Глава 67            | Перје и пердуви, препарирани и производи изработени од перје и пердуви; вештачко цвеке; производи од човечка коса  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| Глава 68            | Производи од камен, од гипс, од цемент, азбест, лискун или од слични материјали  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 70% од цената франко фабрика на производот   |
| Глава 69            | Керамички производи  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| ex Глава 70         | Стакло и производи од стакло   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |

| Тарифен број<br>(1)              | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|----------------------------------|---|---|
| 7010                             | Балони, шишиња, стаклени садови, тегли, лонци, фиоли, ампули и други контејнери, од стакло, за транспорт или пакување на стоки; тегли од стакло за конзервирање; затки, капаци и други затворачи, од стакло | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Сечење на производи од стакло, под услов вредноста на несеченото стакло да не надминува 50% од цената франко фабрика на производот  |
| 7013                             | Производи од стакло што се употребуваат за на маса, во кујна, за тоалет, во канцеларија, за внатрешна декорација или за слични цели (освен оние од тарифен број 7010 или 7018)                              | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| ex Глава 71                      | Природни или одгледувани бисери, бесценети или полубесценети камења, благородни метали, метали платинирани со благородни метали, и производи од нив; имитации на накит; метални пари; освен за:             | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 70% од цената франко фабрика на производот   |
| ex 7102,<br>ex 7103 и<br>ex 7104 | Обработени бесценети или полубесценети камења (природни, синтетички или реконструирани)   | Производство од материјали од кој и да е тарифен подброј, освен од оној на производот   |
| 7106, 7108 и<br>7110             | Благородни метали:<br>- Необработени  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифните броеви 7106, 7108 и 7110, или електролитичка, термичка или хемиска сепарација на благородни метали од тарифен број 7106, 7108 или 7110, или фузија и/или легирање на благородни метали од тарифен број 7106, 7108 или 7110 еден со друг или или со основни метали или со прочистување |
|                                  | - Полуобработени или во форма на прав   | Производство од необработени благородни метали  |
| ex 7107,<br>ex 7109 и<br>ex 7111 | Метали обложени со благородни метали, полуобработени  | Производство од метали платинирани со благородни метали, необработени   |
| ex Глава 72                      | Железо и челик, освен за:   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| 7207                             | Полупроизводи од железо или нелегиран челик   | Производство од материјали од тарифен број 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205  |
| 7208 до 7212                     | Рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми, исечоци од железо или нелегиран челик  | Производство од полуобработени материјали од тарифен број 7207  |
| 7213 до 7216                     | Шипки и профили од шипки и прачки, агли, форми и исечоци од железо или нелегиран челик  | Производство од инготи или други примарни форми од тарифен број 7206  |
| 7217                             | Жица од железо или нелегиран челик  | Производство од полуобработени материјали од тарифен број 7207  |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|---|---|
| 7218 91 и 7218 99   | Полупроизводи   | Производство од материјали од тарифен број 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205  |
| 7219 до 7222        | Рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми и исечоци од не'рѓосувачки челик  | Производство од инготи или други примарни форми од тарифен број 7218  |
| 7223                | Жица од не'рѓосувачки челик   | Производство од полуобработени материјали од тарифен број 7218  |
| 7224 90             | Полупроизводи   | Производство од материјали од тарифен број 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205  |
| 7225 до 7228        | Рамно валани производи, топло валани шипки и прачки, во неправилно намотани макари, аглести профили, форми и исечоци од друг легиран челик, шупливи шипки и прачки за дупчење, од легиран или нелегиран челик   | Производство од инготи или други примарни форми од тарифен број 7206, 7218 или 7224   |
| 7229                | Жица од друг легиран челик  | Производство од полуобработени материјали од тарифен број 7224  |
| ex Глава 73         | Производи од железо или челик, освен за:  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот  |
| ex 7301             | Лимени столбови   | Производство од материјали од тарифен број 7207   |
| 7302                | Делови за изградба на железнички или трамвајски колосеци, од железо или челик: шини, шини водилки и запчести шини, свртнички јазичиња, срцишта, потегачки стапови и други делови од свртници, прагови, врскички, шински столици, клинови на шински столици, подложни плочки (плочки на основа), шински штипалки, прицврсни плочки, врски и други делови специјално направени за составување или поставување шини              | Производство од материјали од тарифен број 7206   |
| 7304, 7305 и 7306   | Туби, цевки и шупливи профили, од железо или челик  | Производство од материјали од тарифен број од 7206 до 7212 и 7218 или 7224  |
| ex 7307             | Прибор за цевки од не'рѓосувачки челик (ISO број X5CrNiMo 1712) што се состои од неколку дела   | Обликување, дупчење, провлекување, отточување и обработка со насочен млаз на кованите метални плочи, под услов вкупната вредност на кованите метални плочи да не надминува 35% од цената франко фабрика на производот |
| 7308                | Конструкции (освен монтажни згради од тарифен број 9406) и делови од конструкции (на пр. мостови и секции на мостови, врати за брани, кули, решеткастите столбови, покриви, покривни скелети, врати и прозорци и нивни рамки, прагови за врати, прозорски капаци, огради и столбови), од железо или челик; лимови, прачки, профили, форми, секции, цевки и слично, подгответи за употреба во конструкции, од железо или челик | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот. Меѓутоа, не може да се користат заварени аглести профили, форми и секции од тарифен број 7301                                     |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|---|---|
| ex 7315             | Синџири против лизгање  | Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 7315 не надминува 50% од цената франко фабрика на производот  |
| ех Глава 74         | Бакар и производи од бакар, освен за:   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| 7403                | Рафиниран бакар и легури на бакар, сирови   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број   |
| 7408                | Жица од бакар   | Производство:<br>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и<br>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| Глава 75            | Никел и производи од никел  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| ех Глава 76         | Алуминиум и производи од алуминиум, освен за:   | Производство:<br>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и<br>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| 7601                | Сиров алуминиум   | Производство:<br>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и<br>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот<br>или<br>Производство со термички или електролитски третман од нелегиран алуминиум или отпад и остатоци од алуминиум   |
| 7602                | Отпадоци и остатоци од алуминиум  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| ex 7616             | Алуминиумски производи, освен газа, ткаенина, скара, мрежа, ограда, армирана ткаенина и слични материјали (вклучително и бесконечни ленти) од алуминиумска жица и проширен метал од алуминиум | Производство:<br>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, газа, ткаенина, скара, мрежа, ограда, армирана ткаенина и слични материјали (вклучително и бесконечни ленти) од алуминиумска жица, или проширен метал од алуминиум може да се употребат; и<br>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |
| Глава 78            | Олово и производи од олово  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| Глава 79            | Цинк и производи од цинк  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|---|---|
| Глава 80            | Калај и производи од калај  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  |
| Глава 81            | Други прости метали, кермети; производи од нив  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број   |
| ex Глава 82         | Алати, орудија, алатки за сечење, лажици и вилјушки, од прости метали; нивни делови од прости метали; освен за:       | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот  |
| 8206                | Алати од два или повеќе тарифни броеви од 8202 до 8205, во сетови за продажба на мало                                 | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифните броеви 8202 до 8205. Меѓутоа, алатите од тарифните броеви 8202 до 8205 може да се вклучат во сетот, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од цената франко фабрика на сетот |
| Глава 83            | Разни производи од прости метали  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од цената франко фабрика на производот  |
| ex Глава 84         | Нуклеарни реактори, котли, машини и механички уреди; нивни делови, освен за:  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| 8407                | Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на свеќички, со наизменично или ротационо движење на клипот | Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| 8408                | Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на компресија (дизел или полу-дизел мотори)                 | Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло  |
|---------------------|--|--|
| 8425 до 8430        | <p>Дигалки-макари и чекреци; освен чекреци со прескоци, хоризонтални и вертикални витла; дигалки за големи товари со мала височина на дигање</p> <p>Дигалки, вклучувајќи и кабел-дигалки; портални дигалки, портални автокари и автокари опремени со дигалка</p> <p>Вильушкари; други автокари со уреди за дигање или манипулација</p> <p>Други машини за дигање, манипулација, натовар или истовар (на пример, лифтови, подвижни скали, транс-портери и жичарници)</p> <p>Булдожери, англодозери, гредери, порамнувачи, скрепери, багери, натоварувачи со лопата, машини за набивање и друмскивалјаци, самооднини</p> <p>Други машини за рамнење, стругање, копање, набивање, вадење или дупчење земја, минерали или руди; макари и машини за вадење шипови; снежни плугови и дувалки за снег</p> | <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот и од тарифен број 8431</p> <p>или</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот</p> |
| 8444 до 8447        | <p>Машини за екструдирање (истиснување), извлекување, текстурирање или сечење на вештачки или на синтетички текстилни материјали:</p> <p>Машини за подготвување на текстилни влакна; машини за предење, дублирање или кончење и други машини за производство на текстилно предиво; текстилни машини за намотување (вклучувајќи и намотување на јаток) и машини за подготвување на текстилно предиво за употреба на машините од тарифен број 8446 или 8447</p> <p>Машини за ткаење (разбои):</p> <p>Машини за плетење, шивачко-преплетувачки машини и машини за производство на обвиено предиво, тул, тантела,vez, позамантерија, плетеници или мрежи и тафтинг-машини</p>  | <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот и од тарифен број 8448</p> <p>или</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот</p> |
| 8456 до 8465        | <p>Алатни машини за обработка на материјали од сите видови со симнување на материјали</p> <p>Центри за машинска обработка, машини изградени врз начелото на стандардни единици (со една станица), и трансфер-машини со повеќе станици, за обработка на метал</p> <p>Стругови за обработка на метали</p> <p>Алатни машини:</p>  | <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот и од тарифен број 8466</p> <p>или</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот</p> |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот  | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|---|---|
| 8470 до 8472        | <p>Машини за сметање и цебни машини за снимање, репродукција и покажување на податоци, со пресметковни функции; книговодствени машини, машини за франкирање, машини за издавање билети и слични машини, со вграден уред за сметање; регистар каси</p> <p>Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци</p> <p>Други канцелариски машини</p> | <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот и од тарифен број 8473,</p> <p>или</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот</p> |
| ex Глава 85         | Електрични машини и опрема и нивни делови; апарати за снимање и репродукција на звук, телевизиски апарати за снимање и репродукција на слики и звук, и делови и прибор за овие производи, освен за:   | <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p> <p>или</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот</p>                         |
| 8501 до 8502        | Електромотори и електрични генератори<br>Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори  | <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот и од тарифен број 8503</p> <p>или</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот</p>  |
| 8519, 8521          | Апарати за снимање или репродукција на звук<br>Апарати за снимање или репродукција на слика, со или без вграден видеотјунер   | <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот и од тарифен број 8522</p> <p>или</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот</p>  |
| 8525 до 8528        | <p>Предаватели за радиодифузија или телевизија, телевизиски камери, дигитални камери и видео камери за снимање</p> <p>Радари, помошни уреди за радионавигација и уреди за радиодалечинско управување</p> <p>Приемници за радиодифузија</p> <p>Монитори и проектори, без вграден телевизиски приемник; приемни апарати за телевизија, или апарати за снимање или репродукција</p>  | <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот и од тарифен број 8529</p> <p>или</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот</p>  |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|--|---|
| 8535 до 8537        | Електрични апарати за вклучување и исключување или за заштита на електрични струјни кола, или за поврзување со или во електрични струјни кола; конектори за оптички влакна, снопови од оптички влакна или кабли; табли, плочи, пултови, маси, ормани и други основи, за електрично управување или разведување на електрична струја   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот и од тарифен број 8538<br>или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| 8542 31 до 8542 39  | Монолитни интегрирани кола   | Дифузија во која интегрираните кола се формираат на полупроводнички супстрат со селективно воведување на соодветен допант, составени или несоставени и/или тестирали во држава која не е договорна Договорна страна<br>или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |
| 8544 до 8548        | Изолирана жица, кабли и други изолирани електрични спроводници, кабли од оптички влакна<br>Јаглеродни електроди, јаглеродни четки, јаглерод за светилки, јаглерод за батерии и други производи од графит или друг јаглерод за електрични намени<br>Електрични изолатори од кој било материјал<br>Изолациони делови за електрични машини, уреди или опрема, цевки за електрични спроводници и спојници за нив, од прости метали обложени со изолационен материјал<br>Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори; потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори; електрични делови на машини или апарати, што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа глава | Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| Глава 86            | Железнички или трамвајски локомотиви, шински возила и нивни делови, железнички или трамвајски колосечни склопови и прибор и нивни делови, механичка (вклучувајќи електромеханичка) сигнална опрема за сообраќај од сите видови   | Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| ex Глава 87         | Возила, освен железнички или трамвајски шински возила, и нивни делови и прибор, освен за:  | Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 45% од цената франко фабрика на производот   |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|--|---|
| 8708                | Делови и прибор за моторни возила од тарифните броеви 8701 до 8705   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| 8711                | Мотоцикли (вклучувајќи и мопеди) велосипеди и слични возила со помошен мотор, со бочна приколка или без бочна приколка; бочни приколки           | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| Глава 88            | Воздухоплови, космички летала, и нивни делови  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| Глава 89            | Бродови, чамци и пловни конструкции  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот; меѓутоа, не може да се употребуваат бродски трупови од тарифен број 8906<br>или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената франко фабрика на производот  |
| ex Глава 90         | Оптички фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински или хируршки инструменти и апарати; нивни делови и прибор, освен за | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| 900150              | Леќи за очила од други материјали  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или<br>Производство во кое се врши една од следниве операции:<br>- површинска обработка на полузавршената леќа во завршена офталмоловска леќа со оптичка корективна моќност наменета за монтирање на пар очила<br>- обложување на леќата преку прилагодени третмани за да се подобри видот и да се обезбеди заштита на корисникот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |

| Тарифен број<br>(1) | Опис на производот   | Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло   |
|---------------------|--|---|
| Глава 91            | Часовници и рачни часовници и нивни делови   | Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената франко фабрика на производот   |
| Глава 92            | Музички инструменти; делови и прибор за овие производи   | Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| Глава 93            | Оружје и муниција; нивни делови и прибор   | Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот   |
| Глава 94            | Мебел; постелнина, мадраци, носачи на мадраци, перници и слични полнети производи; ламби и други светлечки тела, неспоменати или опфатени на друго место; осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично; монтажни згради | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |
| Глава 95            | Играчки, реквизити за друштвени игри и спорт; нивни делови и прибор  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |
| Глава 96            | Разни производи  | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот или<br>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената франко фабрика на производот |
| Глава 97            | Предмети на уметноста, на колекции и стапини   | Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од овој на производот  |

- 
- (1) За посебните услови во врска со „специфичниот процес (процеси)”, види воведни забелешки 8.1 до 8.3.
- (2) За посебните услови во врска со производи направени од мешавина на текстилни материјали, видете воведна забелешка 6.
- (3) Види воведна забелешка 7.
- (4) Види воведна забелешка 9.

## АНЕКС III

### ТЕКСТ НА ИЗЈАВАТА ЗА ПОТЕКЛО

Изјавата за потекло, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена во согласност со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на изјавата.

#### Албанска верзија

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ....<sup>(1)</sup>) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale .....<sup>(2)</sup> n. në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

#### Арапска верзија

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم .....(١)) باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من .....(٢) طبقاً لقواعد المنشأ الانتقالية.

#### Босанска верзија

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

#### Бугарска верзија

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №.....<sup>(1)</sup>) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с .....<sup>(2)</sup> преференциален произход съгласно преходните правила за производ.

#### Хрватска верзија

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

#### Чешка верзија

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení .....<sup>(1)</sup>) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v .....<sup>(2)</sup>.

## **Данска верзија**

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ....<sup>(1)</sup>), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i .....<sup>(2)</sup> i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

## **Холандска верзија**

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ....<sup>(1)</sup>), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële .....<sup>(2)</sup> oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

## **Англиска верзија**

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .....<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .....<sup>(2)</sup> preferential origin according to the transitional rules of origin.

## **Естонска верзија**

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. ....<sup>(1)</sup>) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminnekueeskirjade kohaselt .....<sup>(2)</sup> sooduspäritoluga, välja arvatum juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

## **Фарска верзија**

Útflytarin av vørenum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ...<sup>(1)</sup>) våttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ...<sup>(2)</sup> sambært skiftisreglunum um uppruna.

## **Финска верзија**

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ....<sup>(1)</sup>) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja.....<sup>(2)</sup> alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

## **Француска верзија**

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° .....<sup>(1)</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle .....<sup>(2)</sup> selon les règles d'origine transitoires.

## **Германска верзија**

Der Ausführer (Bewilligungs-Nr. ....<sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte .....<sup>(2)</sup> Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprungswaren sind.

## Грузиска верзија

ამ დოკუმენტით წარმოდგენილი საქონლის ექსპორტიორი (საბაჟოორგანოს მიერ მინიჭებული ავტორიზაციის №.....<sup>(1)</sup>) აცხადებს, რომეს საქონელი არის .....<sup>(2)</sup> შეღავათიანიწარმოშობის, გარდამავალი წარმოშობის წესების შესაბამისად, თუ სხვარ ამ არ არის პირდაპირ მითითებული.

## Грчка верзија

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ....<sup>(1)</sup>) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής .....<sup>(2)</sup> σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

## Хебрејска верзија

היצואן של הטעון המוכרים במסמך זה (אישור מס' ....<sup>(1)</sup>) מצהיר כי מוקדם של הטעון הללו המועדף על .....<sup>(2)</sup> בהתאם לכלל המעבר, אלא אם כן צוין אחרת במפורט ב\_\_\_\_\_.

## Унгарска верзија

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: .....<sup>(1)</sup>) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális .....<sup>(2)</sup> származásúak.

## Исландска верзија

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ....<sup>(1)</sup>), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af .....<sup>(2)</sup> uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

## Италијанска верзија

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ....<sup>(1)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....<sup>(2)</sup>conformemente alle norme di origine transitorie.

## Летонска верзија

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ....<sup>(1)</sup>) deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir .....<sup>(2)</sup> preferenciāla izcelšme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelšmi.

## Литванска верзија

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. ....<sup>(1)</sup>) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi .....<sup>(2)</sup> lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

### **Македонска верзија**

Извозникот на производите опфатени со овој документ (царинско одобрение бр. ....<sup>(1)</sup>) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со .....<sup>(2)</sup> преференцијално потекло.

### **Малтешка верзија**

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru.....<sup>(1)</sup>) jiddikjara li, tħlief fejn indikat mod ieħor b'mod ċar, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali .....<sup>(2)</sup> skont ir-regoli ta' oriġini tranzitorji.

### **Црногорски верзии**

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ....<sup>(1)</sup>) изјављује да су, осим ако је то другачије изричito наведено, ови производи .....<sup>(2)</sup> преференцијалног поријекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Ivoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog porijekla, uskladu sa tranzisionim pravilima porijekla.

### **Норвешка верзија**

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr.....<sup>(1)</sup>) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse<sup>(2)</sup>.

### **Полска верзија**

Eksporter produktów objętych tym dokumentem („upoważnienie władz celnych nr.....<sup>(1)</sup>) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają .....<sup>(2)</sup> preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

### **Португалска верзија**

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º.....<sup>(1)</sup>) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial .....<sup>(2)</sup>de acordo com as regras de origem transitórias.

### **Романска верзија**

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. ....<sup>(1)</sup>) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială .....<sup>(2)</sup> în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

### **Српски верзији**

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ....<sup>(1)</sup>) изјављује да су, осим ако је другачије изричito наведено, ови производи .....<sup>(2)</sup> преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

### **Словачка верзија**

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia .....<sup>(1)</sup>) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v .....<sup>(2)</sup>.

### **Словенечка верзија**

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št .....<sup>(1)</sup>), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno .....<sup>(2)</sup> poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

### **Шпанска верзија**

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.º.....<sup>(1)</sup>) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial.....<sup>(2)</sup> con arreglo a las normas de origen transitorias.

### **Шведска верзија**

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ....<sup>(1)</sup>) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande .....<sup>(2)</sup> ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

### **Турска верзија**

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: .....<sup>(1)</sup>), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin.....<sup>(2)</sup> tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

## Украинска верзија

Експортер продукциї, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл № .....<sup>(1)</sup>) заявляє, що, за винятком випадків, де це явно зазначено, ця продукція має .....<sup>(2)</sup> преференційне походження згідно з перехідними правилами походження.

.....  
(место и датум)<sup>3</sup>

.....  
(Потпис на извозникот; името на лицето што ја потпишува изјавата мора да биде означенено со јасни букви)<sup>4</sup>

- (1) Кога изјавата за потекло е изготвена од Договорна страна на одобрен извозник, бројот на одобрението на одобрениот извозник мора да биде вметнато на ова место. Ако изјавата за потекло не е изготвена од Договорна страна на одобрен извозник, зборовите во заграда ќе бидат испуштени или местото ќе биде оставено празно.
- (2) Потеклото на производите мора да биде назначено. Кога изјавата за потекло се однесува во целина или делумно, на производи со потекло од Цеута и Мелила, извозникот мора во документот на кој се изготвува изјавата да ги означи јасно со симболот „СМ“.
- (3) Овие информации можат да бидат изоставени ако тие веќе се наоѓаат на самиот документ.
- (4) Во случај кога извозникот не е потребно да потпише, изземањето од потпис исто така означува и изземање од наведување на името на потписникот.

## АНЕКС IV

### ОБРАСЦИ НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 И НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

1. Секој образец мора да биде со големина 210 x 297 мм; дозволени се отстапувања од минус 5 мм или плюс 8 мм по должината. Треба да се употреби бела хартија, обликувана за пишување, да не содржи механичка пулпа и да не е полесна од 25 г/м<sup>2</sup>. На подлогата мора да има отпечатен зелен образец „guilloche“ така што секое фалсификување со механички или хемиски средства да е видливо.
2. Надлежните органи на Договорните страни можат да си го задржат правото самите да ги печатат обрасците или да ги дадат на печатење кај овластени печатници. Во последниот случај секој образец мора да содржи ознака за таквото овластување. На секој образец мора да стои името и адресата на печатницата или знак преку кој печатницата може да биде идентификувана. Образецот исто така треба да носи сериски број, отпечатен или на друг начин означен, со кој ќе може да биде идентификуван.

## УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>1. Извозник</b> (име, полна адреса, земја)  | <b>ЕУР.1</b> <b>Бр. А</b> <b>000 . 000</b>  |  |  |
| Пред да се пополнит види ги напомените подолу  |   |  |  |
| <b>3. Примач</b> (име, полна адреса, земја)<br>(Незадолжително)  | <b>2. Уверението се применува во преференцијалната трговија помеѓу</b><br><br>.....<br>и<br>.....<br>(наведи ги соодветните земји, групи земји или територии) |  |  |
| <b>6. Поединости за транспорт</b>  | <b>4. Земја, група земји или територија од која производите се сметаат дека се со потекло</b>   |  |  |
| <b>8. Реден број; Ознаки и броеви; Број и вид на пакувања<sup>(1)</sup>;</b><br><b>Опис на стока</b>   |   | <b>5. Земја, група земји или територија на одредиште</b> | <b>9. Бруто маса (кг) или друга мерка (литри, м<sup>3</sup>, итн.)</b>   |
| <b>11. СЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТА</b><br><i>Се потврдува изјавата</i><br>Извозен документ <sup>(2)</sup><br>Формулар ..... бр. ....<br>Од .....<br>Царинска испостава<br>.....<br>Земја или територија на издавање<br>.....<br>.....<br>Место и датум: .....<br>.....<br>.....<br>(потпис) |   | Печат  | <b>12. ИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТ</b><br>Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека стоките описаны погоре ги задоволуваат потребите за издавање на ова уверение.<br><br>Место и датум<br>.....<br>.....<br>(потпис) |
| <small>(1) За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба", како што е соодветно.</small>  |   |  |  |
| <small>(2) Се пополнува само ако интерните прописи на земјата или територијата на извозот тоа го бараат.</small>   |   |  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>13. БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА, до</b><br><br><br><br><br><p>Се бара верификација за автентичноста и точност на ова уверение.</p> <p>.....</p> <p>(Место и датум)</p> <p>Печат</p> <p>.....</p> <p>(потпис)</p> | <b>14. РЕЗУЛТАТИ ОД ВЕРИФИКАЦИЈА</b><br><br><p>Извршената верификација покажува дека ова уверение<sup>(1)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> е издадено од наведената царинска испостава и содржаните информации се точни.</p> <p><input type="checkbox"/> не ги исполнува барањата за автентичност и точност (види приложени забелешки).</p> <p>.....</p> <p>(Место и датум)</p> <p>Печат</p> <p>.....</p> <p>(потпис)</p> |
|--|--|

<sup>(1)</sup> впиши X во соодветниот квадрат.

## ЗАБЕЛЕШКИ

1. Уверението не смее да се пречкрутува или да содржи зборови напишани еден врз друг. Секоја измена мора да се направи со бришење на неточните поединности и додавање на потребните корекции. Ваквите измени треба да ги прави лице што го пополнило уверението и да бидат потврдени од царинските органи на земјата или територијата што го издаваат.
2. Помеѓу ставките наведени во уверението не смее да се остава простор и пред секоја мора да стои бројот на ставката. Веднаш под последната ставка мора да се повлече хоризонтална линија. Секој неискористен простор мора да се пречкрта за да се оневозможат секакви подоцнежни додавања.
3. Стоката мора да се опише согласно трговската практика и со доволно детали да се овозможи нејзина идентификација.

## БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>1. Извозник</b> (име, полна адреса, земја)  | <b>ЕУР.1</b>  | <b>Бр. А</b>   | <b>000 . 000</b>                       |
|  | Пред да се пополни види ги напомените подолу  |  |  |
| <b>3. Примач</b> (име, полна адреса, земја)<br>(Незадолжително)                                      | <b>2. Уверението се применува во преференцијалната трговија помеѓу</b><br><br>.....<br>и<br>.....<br>(наведи ги соодветните земји, групи земји или територии) |  |  |
|  | <b>4. Земја, група земји или територија од која производите се сметаат дека се со потекло</b>   | <b>5. Земја, група земји или територија на одредиште</b>               |  |
| <b>6. Поединости за транспорт</b>  | <b>7. Забелешки</b>   |  |  |
| <b>8. Реден број; Ознаки и броеви; Број и вид на пакувања<sup>(1)</sup>;</b><br><b>Опис на стока</b> |   | <b>9. Бруто маса (кг) или друга мерка (литри, м<sup>3</sup>, итн.)</b> | <b>10. Фактури</b><br>(Незадолжително) |

<sup>(1)</sup> За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба", како што е соодветно.

## ИЗЈАВА ОД ИЗВОЗНИКОТ

Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката описана на претходниот лист,

ИЗЈАВУВАМ дека стоката ги задоволува условите неопходни за издавање на приложеното уверение;

ГИ НАВЕДУВАМ како што следува околностите кои овозможиле оваа стока да ги задоволи горенаведените услови:

---

---

---

ГИ ДОСТАВУВАМ следниве документи како доказ<sup>(1)</sup>

---

---

---

СЕ ОБВРЗУВАМ да ги доставам на барање на соодветните органи, сите потребни документи кои може да ги побараат овие органи со цел да се издаде приложеното уверение и се обврзувам, ако е потребно, да прифатам инспекција на моите сметки и проверка на процесите за производство на горенаведената стока, што ќе го извршат горнаведените органи;

БАРАМ издавање на приложеното уверение за таа стока.

\_\_\_\_\_  
(место и датум)

\_\_\_\_\_  
(потпис)

<sup>(1)</sup> На пример: увозни документи, уверение за движење, фактури, изјави на производителот, итн.; кои се однесуваат на производите употребени за производство или за стоката повторно извезена во истата состојба.

## АНЕКС V

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЦЕУТА И МЕЛИЛА *Единствен член*

1. Доколку се во согласност со правилото за неизменување од член 14 од Додаток I, следниве производи се сметаат за:

- (1) производи со потекло од Цеута и Мелила:
  - (a) производи целосно добиени во Цеута и Мелила;
  - (b) производи добиени во Цеута и Мелила во чие производство се користат други производи, освен производи целосно добиени во Цеута и Мелила, само доколку:
    - (i) споменатите производи биле доволно обработени или преработени во рамки на значењето на член 4 од овој додаток; или
    - (ii) оние производи со потекло од една од Договорните страни или од Европската Унија, доколку биле доволно обработени или преработени и се надминати операциите споменати во член 6 од овој додаток.
- (2) производи со потекло од една од Договорните страни:
  - (a) производи целосно добиени во една од Договорните страни;
  - (b) производи добиени во една од Договорните страни, при чие производство се користат други производи, освен производи кои се целосно добиени во Северна Македонија, само доколку:
    - (i) овие производи биле доволно обработени или преработени во рамките на значењето на член 4 од Додаток I; или
    - (ii) оние производи со потекло од Цеута и Мелила или од Европската Унија, и биле доволно обработени или преработени и се надминати операциите споменати во член 6 од Додаток I.

2. Цеута и Мелила се сметаат за единствена територија.

3. Извозникот или неговиот овластен претставник во поле 2 во уверението за движење ЕУР.1 или во изјавите за потекло го пополнува името на Договорната страна на извоз или увоз и „Цеута и Мелила“. Покрај тоа, во случај на производи со потекло од Цеута и Мелила, тоа треба да се назначи во поле 4 во уверението за движење ЕУР.1 или во изјавите за потекло.

4. Шпанските царински органи се одговорни за примената на оваа Конвенција во Цеута и Мелила.

## АНЕКС VI

### ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ

Изјавата од добавувачот, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена во согласност со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на изјавата.

#### ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ

**за стоки што биле подложени на обработка или преработка во Договорните страни  
без да се стекнат со префериранцијален статус на потекло**

Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со приложениот документ, изјавувам дека:

1. Следниве материјали, кои не потекнуваат од [наведете го името на соодветната(ите) Договорна(и) страна(и)], се употребени во [наведете го името на соодветната(ите) Договорна(и) страна(и)] за производство на овие стоки:

| Опис на доставените стоки <sup>(1)</sup> | Опис на употребените материјали без потекло | Тарифен број на употребените материјали без потекло <sup>(2)</sup> | Вредност на употребените материјали без потекло <sup>(2)(3)</sup> |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Вкупна вредност:                         |   |  |   |

2. Сите останати материјали, употребени во [наведете го името на соодветната(ите) договорна(и) Договорна страна(и)]] при производство на овие стоки се со потекло од [наведете го името на соодветната(ите) Договорна(и) страна(и)]];
3. Следниве стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од [наведете го името на соодветната(ите) Договорна(и) страна(и)]], во согласност со член 13 од Додаток I и се стекнале со следнава вкупна додадена вредност таму:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Опис на доставените стоки | Вкупна додадена вредност стекната надвор од [наведете го името на соодветната(ите) договорна(и) страна(и)] <sup>(4)</sup>       |
|                           |   |
|                           |   |
|                           |   |
|                           | (Место и датум)   |
|                           |   |
|                           |   |
|                           |   |
|                           | (Адреса и потпис на добавувачот; во продолжение името на лицето кое ја потпишува изјавата треба да биде означен со јасни букви) |

- (1) Кога во фактурата, испратницата или друг трговски документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока која не содржи еднаков дел на материјали без потекло, добавувачот мора јасно да ја наведе стоката.

Пример:

Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифен број 8501 што се употребуваат за изработка на машини за перење од тарифен број 8450. Природата и вредноста на материјалите без потекло користени во производство на овие мотори се разликува од еден модел до друг. Во првата колона треба одвоено да се означат тие модели, а во останатите колони треба да се запишат соодветните ознаки, посебно за секој модел, така што производителот на машините за перење да може правилно да го утврди потеклото на своите производи во однос на употребените модели на електрични мотори.

- (2) Податоците предвидени за овие колони се пополнуваат само доколку е тоа потребно.

Примери:

Правилото кое се употребува за облека од ех Глава 62 вели Ткаење во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина. Ако производителот на такви облеки во Договорната страна употребува ткаенина увезена од ЕУ што е добиена со ткаење на предиво без потекло, се смета дека е доволно за добавувачот од ЕУ да го наведе во својата изјава само материјалот без потекло користен како предиво, без да биде потребно да ги наведува тарифниот број и вредноста на тоа предиво.

Производител, кој изработува железо од тарифен број 7217, од железни прачки без потекло, мора во втората колона да наведе, „прачки од железо“. Ако таа жица се користи за производството на машина, за која правилото за потекло предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали без потекло, во третата колона е потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло.

- (3) Поимот „вредност на материјали“ значи царинска вредност во времето на увозот на употребените материјали без потекло, или, ако истата не е позната и не може да се утврди, првата прифатлива цена што е платена за материјалите во [наведете го името на соодветната(ите) Договорна(и) страна (и)].

За секој вид на употребен материјал без потекло треба да се наведе точната вредност за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

- (4) Под поимот „вкупна додадена вредност“ се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од [наведете го името на соодветната(ите) Договорна страна(и)], вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени таму. Точната вкупно додадена вредност стекната надвор од [наведете го името на соодветната(ите) Договорна страна(и)] мора точно да се наведе за единицата мерка на стоката наведена во првата колона.

**АНЕКС VII**  
**ДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ**

Долгорочната изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена во согласност со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на изјавата.

**ДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ**  
**за стоки што биле подложени на обработка или преработка од договорна**  
**Договорна страна без да се стекнат со префериранцијален статус на потекло**

Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките, опфатени со овој документ кои редовно се испорачуваат на .....<sup>Ф</sup>изјавувам дека:

- Следниве материјали, кои не потекнуваат од [наведете го името на соодветната(ите) Договорна страна(и)] се употребени во [наведете го името на соодветната(ите) Договорна страна(и)] за производство на овие стоки:

| Опис на доставените стоки <sup>(2)</sup> | Опис на употребените материјали без потекло | Тарифен број на употребените материјали без потекло <sup>(3)</sup> | Вредност на употребените материјали без потекло <sup>(3)(4)</sup> |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Вкупна вредност:                         |   |  |   |

- Сите останати материјали употребени во [наведете го името на соодветната(ите) Договорна страна(и)] при производство на овие стоки се со потекло од [наведете го името на соодветната(ите) Договорна страна(и)];
- Следните стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од [наведете го името на соодветната (ите) Договорна страна(и)] во согласност со член 13 од Додаток I и се стекнале со следнава вкупна додадена вредност:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Опис на доставената стока | Вкупна додадена вредност стекната надвор од [наведете го името на соодветната(ите) Договорна страна(и)] <sup>(5)</sup> |
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |

Оваа изјава е валидна за сите наредни пратки на овие стоки испратени

од.....

(6).

до.....  
Јас се обврзувам веднаш да го информирам .....<sup>(1)</sup> доколку изјавата престане да важи.

|  |
|--|
| (Место и датум)  |
|  |
|  |
|  |
| (Адреса и потпис на добавувачот; во продолжение името на лицето кое ја потпишува изјавата треба да биде означенено со јасни букви) |

<sup>(1)</sup> Име и адреса на купувачот

<sup>(2)</sup> Кога во фактурата, испратницата или друг трговски документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока која не содржи еднаков дел на материјали без потекло, добавувачот мора јасно да ја наведе стоката.

Пример:

Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифен број 8501 што се употребуваат за изработка на машини за преене од тарифен број 8450. Природата и вредноста на материјалите без потекло користени во производство на овие мотори се разликува од еден модел до друг. Во првата колона треба одвоено да се означат тие модели, а во останатите колони треба да се запишат соодветните ознаки, посебно за секој модел, така што производителот на машините за преене да може правилно да го утврди потеклото на своите производи во однос на употребените модели на електрични мотори.

<sup>(3)</sup> Податоците предвидени за овие колони се пополнуваат само доколку е тоа потребно.

Примери:

Правилото кое се употребува за облека од ех Глава 62 Ткаење во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина. Ако производителот на такви облеки во една Договорна страна употребува ткаенина увезена од ЕУ што е добиена со ткаење на предиво без потекло, се смета дека е доволно за добавувачот од ЕУ да го наведе во својата изјава само материјалот без потекло користен како предиво, без да биде потребно да ги наведува тарифниот број и вредноста на тоа предиво.

Производител, кој изработува железо од тарилен број 7217, од железни прачки без потекло, мора во втората колона да наведе, „прачки од железо“. Ако таа жица се користи за производството на машина, за која правилото за потекло предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали без потекло, во третата колона е потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло.

- (4) Поимот „вредност на материјали“ значи царинска вредност во времето на увозот на употребените материјали без потекло, или, ако истата не е позната и не може да се утврди, првата прифатлива цена што е платена за материјалите во [наведете го името на соодветната(ите) Договорна страна(и)].
- За секој вид на употребен материјал без потекло треба да се наведе точната вредност за единица мерка на стоката наведена во првата колона.
- (5) Под поимот „вкупна додадена вредност“ се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од [наведете го името на соодветната(ите) Договорна страна(и)], вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени таму. Точната вкупна додадена вредност стекната надвор од [наведете го името на соодветната(ите) Договорна страна(и)] мора точно да се наведе за единицата мерка на стоката наведена во првата колона.
- (6) Вметни датуми.Периодот на важност на долгорочната изјава од добавувач вообичаено не треба да надминува 24 месеци, во согласност со условите утврдени од страна на царинските органи Договорна страна каде што е изготвена долгорочната изјава од добавувач.

## AHEKC VIII

### Список на Договорни страни кои избрале да ја прошират примената на член 7(3) при увоз на производи кои распоредуваат во главите 50 до 63 од Хармонизираниот систем

Договорни страни кои го користат ова се дадени подолу.

[...]' ;

(6) Додаток II се заменува со следново:

#### „ДОДАТОК II

#### СПЕЦИЈАЛНИ ОДРЕДБИ КОИ ОТСТАПУВААТ ОД ОДРЕДБИТЕ УТВРДЕНИ ВО ДОДАТОК I

#### СОДРЖИНА

##### Единствен член

AHEKC I      Трговија меѓу Европска унија и учесниците во Процесот за стабилизација и асоцијација на Европската унија

AHEKC II      Трговија меѓу Европска унија и Народна Демократска Република Алжир

AHEKC III      Трговија меѓу Европска унија и Краството Мароко

|            |  |
|------------|--|
| АНЕКС IV   | Трговија меѓу Европска унија и Република Тунис   |
| АНЕКС V    | Трговија меѓу Република Турција и учесниците во Процесот за стабилизација и асоцијација на Европската унија  |
| АНЕКС VI   | Трговија меѓу Република Турција и Кралството Мароко  |
| АНЕКС VII  | Трговија меѓу Република Турција и Република Тунис  |
| АНЕКС VIII | Трговија меѓу ЕФТА државите и Република Тунис  |
| АНЕКС IX   | Трговија во рамките на Договор за слободна трговија меѓу Медитеранско арапските земји (Агадир Договор)   |
| АНЕКС X    | Трговија опфатена со Централно европскиот Договор за слободна трговија (ЦЕФТА) вклучувајќи ја Република Молдавија и учесничките во процесот на стабилизација и асоцијација со Европската унија |
| АНЕКС А    | Изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло                |
| АНЕКС Б    | Долгорочна изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло     |
| АНЕКС В    | Изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во Турција, Алжир, Мароко или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло                         |
| АНЕКС Г    | Долгорочна изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во Турција, Алжир, Мароко или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло              |
| АНЕКС Д    | Изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во ЕФТА држава или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло                                    |

|         |  |
|---------|--|
| АНЕКС Г | Долгорочна изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во ЕФТА држава или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло |
| АНЕКС Е | Изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во ЦЕФТА страните без да се стекнат со преференцијален статус на потекло                   |
| АНЕКС Ж | Долгорочна изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во ЦЕФТА страните без да се стекнат со преференцијален статус на потекло        |

#### *Единствен член*

Овој Додаток поставува посебни одредби кои се договорени пред 1 јануари 2019 година и се применуваат помеѓу одредени договорни страни и отстапуваат од одредбите наведени во Додаток

#### **АНЕКС I**

#### **Трговија меѓу Европската унија и учесниците во процесот на стабилизација и асоцијација на Европската унија**

##### *Член 1*

Производите наведени подолу, се исклучени од кумулацијата предвидена во член 7 од Додаток I, ако:

a) земјата на крајна дестинација е Европска унија, и:

- (i) материјалите што се користат во производството на овие производи се со потекло од која било од земјите учесници во Процесот на стабилизација и асоцијација; или
- (ii) овие производи имаат стекнато потекло, врз основа на доволна обработка или преработка извршена во која било од земјите учесници во Процесот на стабилизација и асоцијација;

или

б) земјата на крајна дестинација е која било од земјите учесници во Процесот на стабилизација и асоцијација, и:

- (i) материјалите што се користат во производството на овие производи се со потекло од Европска унија; или

(ii) овие производи имаат стекнато потекло, врз основа на доволна обработка или преработка извршена во Европска унија.

| CN-Код     | Опис   |
|------------|--|
| 1704 90 99 | Други производи од шеќер што не содржат какао  |
| 1806 10 30 | Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао<br>- Какао во прав, со додаток на шеќер или други материји за засладување:  |
| 1806 10 90 | - - што содржат 65% или повеќе, но помалку од 80% на маса на сахароза (вклучувајќи и изменет шеќер што се нарекува сахароза) или изоглукоза што се нарекува сахароза<br>- - што содржат 80% или повеќе на маса на сахароза (вклучувајќи и изменет шеќер што се нарекува сахароза) или изоглукоза што се нарекува сахароза  |
| 1806 20 95 | - Други производи што содржат какао во табли, блокови или прачки со маса поголема од 2 кг или во течна состојба, паста, прав, гранули или во други форми во растурлива состојба, во садови или непосредни пакувања, со содржина што надминува 2 кг<br>-- Други<br>--- Други  |
| 1901 90 99 | Екстракт на слад; прехранбени производи од брашно, пченкарно брашно, гриз, скроб или екстракт на слад, без додаток на какао или со содржина помала од 40% на маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени; прехранбени производи од стоки од тар. број 0401 до 0404, без додаток на какао или со содржина помала од 5% на маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспомнати ниту опфатени<br>- Други<br>-- Други (освен екстракт од слад)<br>--- Други |
| 2101 12 98 | Други производи на база на кафе  |
| 2101 20 98 | Други производи на база на чај или мате  |
| 2106 90 59 | Прехрамбени производи на друго место неспомнати ниту опфатени<br>- Други<br>-- Други   |

|            |  |
|------------|--|
| 2106 90 98 | <p>Прехрамбени производи на друго место неспомнати ниту опфатени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Други (освен концентрати на протеини и текстуирани протеински материји)</li> <li>-- Други</li> <li>--- Други</li> </ul>   |
| 3302 10 29 | <p>Мешавини од миризливи материји и мешавини (вклучувајќи и алкохолни раствори) врз база на една или повеќе од тие материји, што се употребуваат како сировини во индустријата; други производи врз база на миризливи материји, од вид што се употребуваат при производство на пијалаци:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-За употреба во индустријата за храна и пијалаци</li> <li>--За употреба во индустријата за пијалаци:</li> <li>---Производи кои ги содржат сите миризливи средства кои го карактеризираат пијалакот:</li> <li>----Со акохолна јачина што надминува 0,5% по зафатнина</li> <li>----Други:</li> <li>-----Без содржина на млечни масти, сахароза, изогликоза, гликоза или скроб, или што содржат по маса, помалку од 1,5% млечна маснотија, 5% сахароза или изогликоза, 5% гликоза или скроб</li> <li>----Други</li> </ul> |

## АНЕКС II

**Трговија меѓу Европска унија и Народна Демократска Република Алжир**

### Член 1

Стоки кои се стекнуваат со потекло со примена на одредбите предвидени во овој Анекс се исклучени од кумулацијата наведена во член 7 од Додаток I.

### Член 2

#### Кумулација во Европска унија

За целите на спроведување на член 2 (б) од Додаток I, обработката или преработката извршена во Мароко, Алжир или Тунис се смета како да е извршена во Европска унија кога добиените производи се доволно обработени или преработени во Европска унија. Каде, според член 2 (б) од Додаток I, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе од

засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Европска унија само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од Додаток I.

**Член 3**  
**Кумулација во Алжир**

За целите на спроведување на член 2 (6) од Додаток I, обработката или преработката извршена во Европска унија, Мароко или Тунис се смета како да е извршена во Алжир кога добиените производи се доволно обработени или преработени во Алжир. Каде, според член 2 (6) од Додаток I, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Алжир само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од Додаток I.

**Член 4**  
**Докази за потекло**

1. Без повреда на член 20 (4) и (5) на Додаток I, уверение за движење EUR.1 се издава од страна на царинските органи на земјата членка на Европска унија или на Алжир ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло во Европска унија или Алжир, со примена на кумулација наведена во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I од оваа Конвенција.
2. Без повреда на член 18 (2) и (3) од Додаток I, изјава во фактура може да се изготви ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло од Европска унија или Алжир, со примена на кумулација наведени во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I од оваа Конвенција.

**Член 5**  
**Изјава од добавувач**

1. Кога се издава уверение за движење EUR.1, или се изготвува изјава во фактура, во Европска унија или Алжир за производи со потекло, во производството на стоки кои доаѓаат од Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија, кои биле подложени на обработка или преработка во овие земји без да се стекнат со преференцијален статус на потекло, се користи изјава од добавувач за тие стоки во согласност со овој член.
2. Изјавата од добавувач наведена во став 1 служи како доказ на извршената обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија за предметните стоки за целите на утврдување на тоа дали производите во производството за кое тие стоки се користат, можат да се сметаат како производи со потекло од Европска унија или Алжир и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.

3. Посебна изјава од добавувач, освен во случаите предвидени во став 4, се изготвува од страна на добавувачот за секоја пратка на стока во форма пропишана во Анекс А на посебен лист, доставен кон фактурата, испратницата или било кој друг комерцијален документ што ја опишува предметната стока зсо доволно детали да се овозможи да биде идентификувана.

4. Каде добавувачот редовно снабдува одреден купувач со стока за која е извршена обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија и се очекува да остане во непроменета состојба одреден период на време, тој може да обезбеди изјава од добавувач за покривање на следните пратки на тие стоки, во понатамошниот текст "долгорочна изјава од добавувач".

Долгорочна изјава од добавувач вообичаено може да е валидна за период до една година од денот на изготвување. На царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата ги утврдуваат условите под кои подолг период може да се користи.

Долгорочната изјава од добавувач се изготвува од страна на добавувачот во форма пропишана во Анекс Б и предметната стока се опишува со доволно детали да се овозможи да биде идентификувана. Таа се дава на соодветниот купувач пред тој да се снабди со првата пратка на стока опфатена со таа изјава или заедно со неговата прва пратка.

Добавувачот веднаш го информира неговиот купувач ако долгорочната изјава од добавувач повеќе не е применлива за набавените стоки.

5. Долгорочната изјава од добавувач наведена во ставовите 3 и 4, може да биде изговена со пишување на машина или испечатена со користење на еден од јазиците на кој е составен Договорот, во согласност со националното законодавство на земјата каде што е направена изјавата, и го носи оригиналниот своерачен потпис на добавувачот. Изјавата, исто така, може да биде напишана рачно, во таков случај, се пишува со мастило со печатни букви.

6. Добавувачот кој изготвува изјава мора да биде подготвен во секое време, на барање на царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, да ги поднесе сите соодветни документи кои докажуваат дека информациите дадени во таа изјава се точни.

## Член 6

### Придружни документи

Изјава од одбавувач која ја докажува обработка или преработката во Европска унија, Тунис, Мароко или Алжир врз материјалите што се користат, е направена во една од овие земји, треба да се третира како документ, наведен во членовите 20 (3) и 18 (3) на Додатокот I и член 5 (6) од овој Анекс, се користи за целите за кои се докажува дека производите опфатени со уверението за движење ЕУР.1 или изјавата во фактура може да се сметаат како производи со

потекло од Европска унија или Алжир и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I од оваа Конвенција.

**Член 7**  
**Чување на изјава од добавувач**

Добавувач кој изготвува изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии од изјавата и од фактурата, испратниците или други комерцијални документи, кон кои таа изјава е прилжена, како и документите што се наведени во член 5 (6) од овој Анекс.

Добавувачот кој изготвува долгорочна изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии од изјавата и од сите фактури, испратниците или други комерцијални документи во врска со предметната стока опфатена со таа изјава дадена на соодветниот купувач, како и документите наведени во член 5 (6) од овој Анекс. Овој период започнува од денот на истекот на важење на долгорочната изјава од добавувач.

**Член 8**  
**Административна соработка**

Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Анекс, Европската унија и Алжир меѓусебно си помагаат, преку надлежните царински органи, во проверката на автентичноста на уверенијата за движење EUR.1, изјавите во фактура или изјавите од добавувач и точноста на информациите дадени во овие документи.

**Член 9**  
**Верификација на изјавите од добавувач**

1. Дополнителни верификацији на изјавите од добавувач или долгорочните изјави од добавувач може да се вршат по случаен избор, или кога царинските органи на земјата каде што ваквите изјави се земени предвид за издавање на уверение за движење EUR.1 или се изгответи изјави во фактура, имаат основани сомневања за автентичноста на документот или точноста на информациите дадени во овој документ.

2. За целите на спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на земјата наведена во став 1 ја враќаат изјавата од добавувач или долгорочната изјава добавувач и фактура (и), испратница (и) или други комерцијални документи во врска со стоките се опфатени со таа изјава, до царинските органи на земјата каде што е изгтвена изјавата, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за испитување или форма на барањето за верификација.

Сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во изјавата од добавувач се неточни се препраќаат како дополнување на барањето за верификација.

3. Верификацијата ја вршат царинските органи на земјата каде е изготвена изјавата од одбавувач. За таа цел, тие имаат право да побараат секаков вид на докази и да извршат секаков вид на увид во сметките на добавувачот или секаков вид на проверка што го сметаат за соодветен.

4. Царинските органи кои ја бараат верификацијата се известуваат за резултатите од оваа верификација во најкраток можен рок. Овие резултати мора јасно да покажат дали информацијата наведна во изјавата од добавувач е точна и да може да се утврди дали и до кој степен таквата изјава од добавувач би можела да биде земена предвид за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или за изготвување на изјава во фактура.

#### **Член 10**

#### **Казни**

Се казнува секое лице што изготвува, или овозможува изготвување, документ кој содржи неточни податоци заради добивање на преференцијален третман за производите.

#### **Член 11**

#### **Слободни зони**

1. Европска унија и Алжир ги преземаат сите неопходни чекори за да се обезбеди дека пласираните производи опфатени со доказ за потекло, а кои во текот на транспортот поминуваат низ слободна зона на нивна територија, не се заменети со други стоки и не подлежат на други операции освен вообичаените со цел да се спречи нивното расипување.

2. По пат на отстапување од став 1, кога производи со потекло од Европска унија или Алжир се увезуваат во слободна зона, а се опфатени со доказ за потекло и подлежат на обработка или преработка, надлежните власти на барање на извозникот издаваат ново уверение за движење ЕУР.1, доколку обработката или преработката е во согласност со одредбите на оваа Конвенција.

### **АНЕКС III**

### **Трговија меѓу Европска унија и Кралството Мароко**

#### **Член 1**

Стоки кои се стекнуваат со потекло со примена на одредбите предвидени во овој Анекс се исклучени од кумулацијата наведена во член 7 од Додаток I.

**Член 2**  
**Кумулација во Европска унија**

За целите на спроведување на член 2 (6) од Додаток I, обработката или преработката извршена во Мароко, Алжир или Тунис се смета како да е извршена во Европска унија кога добиените производи се доволно обработени или преработени во Европска унија. Каде, според член 2 (6) од Додаток I, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Европската унија само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од Додаток I.

**Член 3**  
**Кумулација во Кралството Мароко**

За целите на спроведување на член 2 (6) од Додаток I, обработката или преработката извршена во Европска унија, Алжир или Тунис се смета како да е извршена во Мароко кога добиените производи се доволно обработени или преработени во Мароко. Каде, според член 2 (6) од Додаток I, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Мароко само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од Додаток I.

**Член 4**  
**Докази за потекло**

1. Без повреда на член 20 (4) и (5) на Додаток I, уверение за движење EUR.1 се издава од страна на царинските органи на земјата членка на Европска унија или на Мароко ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло во Европска унија или Мароко, со примена на кумулација наведена во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I на оваа Конвенција.
2. Без повреда на член 21 (2) и (3) од Додаток I, изјава во фактура може да се изготви ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло од Европска унија или Мароко, со примена на кумулација наведени во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I од оваа Конвенција.

**Член 5**  
**Изјава од добавувач**

1. Кога се издава уверение за движење EUR.1, или се изготвува изјава во фактура, во Европска унија или Мароко за производи со потекло, во производството на стоки кои доаѓаат од Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија, кои биле подложени на обработка или преработка во овие земји без да се стекнат со преференцијален статус на потекло, се користи изјава од добавувач за тие стоки во согласност со овој член.
2. Изјавата од добавувач наведена во став 1 служи како доказ на извршената обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија за предметните стоки за целите на утврдување на тоа дали производите во производството за кое тие стоки се користат, можат да се сметаат како производи со потекло од Европска унија или Мароко и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I на оваа Конвенција.
3. Посебна изјава од добавувач, освен во случаите предвидени во став 4, се изготвува од страна на добавувачот за секоја пратка на стока во форма пропишана во Анекс А на посебен лист, доставен кон фактурата, испратницата или било кој друг комерцијален документ што ја опишува предметната стока со доволно детали да се овозможи да биде идентификувана.
4. Каде добавувачот редовно снабдува одреден купувач со стока за која е извршена обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија и се очекува да остане во непроменета состојба одреден период на време, тој може да обезбеди изјава од добавувач за покривање на следните пратки на тие стоки, во понатамошниот текст "долгорочна изјава од добавувач".

Долгорочна изјава од добавувач вообичаено може да е валидна за период до една година од денот на изготвување. На царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата ги утврдуваат условите под кои подолг период може да се користи.

Долгорочната изјава од добавувач се изготвува од страна на добавувачот во форма пропишана во Анекс Б и предметната стока се опишува со доволно детали да се овозможи да биде идентификувана. Таа се дава на соодветниот купувач пред тој да се снабди со првата пратка на стока опфатена со таа изјава или заедно со неговата прва пратка.

Добавувачот веднаш го информира неговиот купувач ако долгорочната изјава од добавувач повеќе не е применлива за набавените стоки.

5. Долгорочната изјава од добавувач наведена во ставовите 3 и 4, може да биде изговена со пишување на машина или испечатена со користење на еден од јазиците на кој е составен Договорот, во согласност со одредбите од националното законодавство на земјата каде што е направена изјавата, и го носи оригиналниот своерачен потпис на добавувачот. Изјавата,

исто така, може да биде напишана рачно, во таков случај, се пишува со мастило со печатни букви.

6. Добавувачот кој изготвува изјава мора да биде подготвен во секое време, на барање на царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, да ги поднесе сите соодветни документи кои докажуваат дека информациите дадени во таа изјава се точни.

#### Член 6

#### Придружни документи

Изјава од добавувач која ја докажува обработка или преработката во Европска унија, Тунис, Мароко или Алжир врз материјалите што се користат, направена во една од овие земји, треба да се третира како документ, наведен во членовите 20 (3) и 18 (3) на Додатокот I и член 5 (6) од овој Анекс, кој се користи за целите за кои се докажува дека производите опфатени со уверението за движење EUR.1 или изјавата во фактура може да се сметаат како производи со потекло од Европска унија или Мароко и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I од оваа Конвенција.

#### Член 7

#### Чување на изјава од добавувач

Добавувач кој изготвува изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии од изјавата и од фактурата, испратниците или други комерцијални документи, кон кои таа изјава е прилжена, како и документите што се наведени во член 5 (6) од овој Анекс.

Добавувачот кој изготвува долгорочна изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии од изјавата и од сите фактури, испратниците или други комерцијални документи во врска со предметната стока опфатена со таа изјава дадена на соодветниот купувач, како и документи наведени во член 5 (6) од овој Анекс. Овој период започнува од денот на истекот на важење на долгорочната изјава од добавувач.

#### Член 8

#### Административна соработка

Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Анекс, Европската унија и Мароко меѓусебно си помагаат, преку надлежните царински органи, во проверката на автентичноста на уверенијата за движење EUR.1, изјавите во фактура или изјавите од добавувач и точноста на информациите дадени во овие документи.

#### Член 9

#### Верификација на изјавите од добавувач

1. Дополнителни верификацији на изјавите од добавувач или долгорочните изјави од

добавувач може да се вршат по случаен избор, или кога царинските органи на земјата каде што ваквите изјави се земени предвид за издавање на уверение за движење EUR.1 или се изготвени изјави во фактура, имаат основани сомневања за автентичноста на документот или точноста на информациите дадени во овој документ.

2. За целите на спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на земјата наведена во став 1 ја враќаат изјавата од добавувач или долгочината изјава добавувач и фактура (и), испратница (и) или други комерцијални документи во врска со стоките се опфатени со таа изјава, до царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за испитување или форма на барањето за верификација.

Сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во изјавата од добавувач се неточни се препраќаат како дополнување на барањето за верификација.

3. Верификацијата ја вршат царинските органи на земјата каде е изготвена изјавата од одбавувач. За таа цел, тие имаат право да побараат секаков вид на докази и да извршат секаков вид на увид во сметките на добавувачот или секаков вид на проверка што го сметаат за соодветен.

4. Царинските органи кои ја бараат верификацијата се известуваат за резултатите од оваа верификација во најкраток можен рок. Овие резултати мора јасно да покажат дали информацијата наведна во изјавата од добавувач е точна и да може да се утврди дали и до кој степен таквата изјава од добавувач би можела да биде земена предвид за издавање на уверение за движење EUR.1 или за изготвување на изјава во фактура.

#### **Член 10 Казни**

Се казнува секое лице што изготвува, или овозможува изготвување, документ кој содржи неточни податоци заради добивање на преференцијален третман за производите.

#### **Член 11 Слободни зони**

1. Европска унија и Мароко ги преземаат сите неопходни чекори за да се обезбеди дека пласираните производи опфатени со доказ за потекло, а кои во текот на транспортот поминуваат низ слободна зона на нивна територија, не се заменети со други стоки и не подлежат на други операции освен вообичаените со цел да се спречи нивното расипување.

2. По пат на отстапување од став 1, кога производи со потекло од Европска унија или Мароко

се увезуваат во слободна зона, а се опфатени со доказ за потекло и подлежат на обработка или преработка, надлежните власти на барање на извозникот издаваат ново уверение за движење EUR.1, доколку обработката или преработката е во согласност со одредбите на оваа Конвенција.

## АНЕКС IV

### Трговија меѓу Европска унија и Република Тунис

#### Член 1

Стоки кои се стекнуваат со потекло со примена на одредбите предвидени во овој Анекс се исклучени од кумулацијата наведена во член 7 од Додаток I.

#### Член 2

#### Кумулација во Европска унија

За целите на спроведување на член 2 (6) од Додаток I, обработката или преработката извршена во Мароко, Алжир или Тунис се смета како да е извршена во Европска унија кога добиените производи се доволно обработени или преработени во Европска унија. Каде, според член 2 (6) од Додаток I, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Европската унија само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од Додаток I.

#### Член 3

#### Кумулација во Тунис

За целите на спроведување на член 2 (6) од Додаток I, обработката или преработката извршена во Европска унија, Алжир или Мароко се смета како да е извршена во Тунис кога добиените производи се доволно обработени или преработени во Тунис. Каде, според член 2 (6) од Додаток I, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Тунис само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од Додаток I.

#### Член 4

#### Докази за потекло

1. Без повреда на член 20 (4) и (5) на Додаток I, уверение за движење EUR.1 се издава од страна на царинските органи на земјата членка на Европска унија или на Тунис ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло во Европска унија или Тунис, со примена на кумулација наведена во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I на оваа Конвенција.

2. Без повреда на член 18 (2) и (3) од Додаток I, изјава во фактура може да се изготви ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло од Европска унија или Тунис, со примена на кумулација наведени во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I од оваа Конвенција.

**Член 5**  
**Изјава од добавувач**

1. Кога се издава уверение за движење EUR.1, или се изготвува изјава во фактура, во Европска унија или Тунис за производи со потекло, во производството на стоки кои доаѓаат од Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија, кои биле подложени на обработка или преработка во овие земји без да се стекнат со преференцијален статус на потекло, се користи изјава од добавувач за тие стоки во согласност со овој член.

2. Изјавата од добавувач наведена во став 1 служи како доказ на извршената обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија за предметните стоки за целите на утврдување на тоа дали производите во производството за кое тие стоки се користат, можат да се сметаат како производи со потекло од Европска унија или Тунис и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I од оваа Конвенција.

3. Посебна изјава од добавувач, освен во случаите предвидени во став 4, се изготвува од страна на добавувачот за секоја пратка на стока во форма пропишана во Анекс А на посебен лист, доставен кон фактурата, испратницата или било кој друг комерцијален документ што ја опишува предметната стока со доволно детали да се овозможи да биде идентификувана.

4. Каде добавувачот редовно снабдува одреден купувач со стока за која е извршена обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија и се очекува да остане во непроменета состојба одреден период на време, тој може да обезбеди изјава од добавувач за покривање на следните пратки на тие стоки, во понатамошниот текст "долгорочна изјава од добавувач".

Долгорочна изјава од добавувач вообичаено може да е валидна за период до една година од денот на изготвување. На царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата ги утврдуваат условите под кои подолг период може да се користи.

Долгорочната изјава од добавувач се изготвува од страна на добавувачот во форма пропишана во Анекс Б и предметната стока се опишува со доволно детали да се овозможи да биде идентификувана. Таа се дава на соодветниот купувач пред тој да се снабди со првата пратка на стока опфатена со таа изјава или заедно со неговата прва пратка.

Добавувачот веднаш го информира неговиот купувач ако долгорочната изјава од добавувач повеќе не е применлива за набавените стоки.

5. Долгорочната изјава од добавувач наведена во ставовите 3 и 4, може да биде изговена со пишување на машина или испечатена со користење на еден од јазиците на кој е составен Договорот, во согласност со одредбите од националното законодавство на земјата каде што е направена изјавата, и го носи оригиналниот своерачен потпис на добавувачот. Изјавата, исто така, може да биде напишана рачно, во таков случај, се пишува со мастило со печатни букви.

6. Добавувачот кој изготвува изјава мора да биде подготвен во секое време, на барање на царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, да ги поднесе сите соодветни документи кои докажуваат дека информациите дадени во таа изјава се точни.

#### **Член 6** **Придружни документи**

Изјава од добавувач која ја докажува обработка или преработката во Европска унија, Тунис, Мароко или Алжир врз материјалите што се користат, направена во една од овие земји, треба да се третира како документ, наведен во членовите 20 (3) и 18 (3) на Додатокот I и член 5 (6) од овој Анекс, кој се користи за целите за кои се докажува дека производите опфатени со уверението за движење EUR.1 или изјавата во фактура може да се сметаат како производи со потекло од Европска унија или Тунис и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I од оваа Конвенција.

#### **Член 7** **Чување на изјава од добавувач**

Добавувач кој изготвува изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии од изјавата и од фактурата, испратниците или други комерцијални документи, кон кои таа изјава е приложена, како и документите што се наведени во член 5 (6) од овој Анекс.

Добавувачот кој изготвува долгорочна изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии од изјавата и од сите фактури, испратниците или други комерцијални документи во врска со предметната стока опфатена со таа изјава дадена на соодветниот купувач, како и документи наведени во член 5 (6) од овој Анекс. Овој период започнува од денот на истекот на важење на долгорочната изјава од добавувач.

#### **Член 8** **Административна соработка**

Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Анекс, Европската унија и Тунис меѓусебно си помагаат, преку надлежните царински органи, во проверката на автентичноста на уверенијата за движење EUR.1, изјавите во фактура или изјавите од добавувач и точноста на информациите дадени во овие документи.

**Член 9**  
**Верификација на изјавите од добавувач**

1. Дополнителни верификацији на изјавите од добавувач или долгорочните изјави од добавувач може да се вршат по случаен избор, или кога царинските органи на земјата каде што ваквите изјави се земени предвид за издавање на уверение за движење EUR.1 или се изготвени изјави во фактура, имаат основани сомневања за автентичноста на документот или точноста на информациите дадени во овој документ.
2. За целите на спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на земјата наведена во став 1 ја враќаат изјавата од добавувач или долгорочната изјава добавувач и фактура (и), испратница (и) или други комерцијални документи во врска со стоките се опфатени со таа изјава, до царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за испитување или форма на барањето за верификација.

Сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во изјавата од добавувач се неточни се препраќаат како дополнување на барањето за верификација.

3. Верификацијата ја вршат царинските органи на земјата каде е изготвена изјавата од одбавувач. За таа цел, тие имаат право да побараат секаков вид на докази и да извршат секаков вид на увид во сметките на добавувачот или секаков вид на проверка што го сметаат за соодветен.

4. Царинските органи кои ја бараат верификацијата се известуваат за резултатите од оваа верификација во најкраток можен рок. Овие резултати мора јасно да покажат дали информацијата наведна во изјавата од добавувач е точна и да може да се утврди дали и до кој степен таквата изјава од добавувач би можела да биде земена предвид за издавање на уверение за движење EUR.1 или за изготвување на изјава во фактура.

**Член 10**  
**Казни**

Се казнува секое лице што изготвува, или овозможува изготвување, документ кој содржи неточни податоци заради добивање на преференцијален третман за производите.

**Член 11**  
**Слободни зони**

1. Европска унија и Тунис ги преземаат сите неопходни чекори за да се обезбеди дека пласираните производи опфатени со доказ за потекло, а кои во текот на транспортот поминуваат низ слободна зона на нивна територија, не се заменети со други стоки и не подлежат на други операции освен вообичаените со цел да се спречи нивното расипување.
2. По пат на отстапување од став 1, кога производи со потекло од Европска унија или Тунис се увезуваат во слободна зона, а се опфатени со доказ за потекло и подлежат на обработка или преработка, надлежните власти на барање на извозникот издаваат ново уверение за движење EUR.1, доколку обработката или преработката е во согласност со одредбите на оваа Конвенција.

**АНЕКС V**

**Трговија меѓу Република Турција и учесниците во Процесот за стабилизација и асоцијација на Европската унија**

Производите наведени подолу, се исклучени од кумулацијата предвидена во член 7 од Додаток I, ако:

- a) земјата на крајна дестинација е Република Турција, и:
  - (i) материјалите што се користат во производството на овие производи се со потекло од која било од земјите учесници во Процесот на стабилизација и асоцијација; или
  - (ii) овие производи имаат стекнато потекло, врз основа на доволна обработка или преработка извршена во која било од земјите учесници во Процесот на стабилизација и асоцијација;
- или
- b) земјата на крајна дестинација е која било од земјите учесници во Процесот на стабилизација и асоцијација, и:
  - (i) материјалите што се користат во производството на овие производи се со потекло од Република Турција; или
  - (ii) овие производи имаат стекнато потекло, врз основа на доволна обработка или преработка извршена во Република Турција.

| CN-Код     | Опис  |
|------------|---|
| 1704 90 99 | Други производи од шеќер што не содржат какао |

|            |  |
|------------|--|
| 1806 10 30 | Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао<br>- Какао во прав, со додаток на шеќер или други материји за засладување:  |
| 1806 10 90 | - - што содржат 65% или повеќе, но помалку од 80% на маса на сахароза (вклучувајќи и изменет шеќер што се нарекува сахароза) или изоглукоза што се нарекува сахароза<br>- - што содржат 80% или повеќе на маса на сахароза (вклучувајќи и изменет шеќер што се нарекува сахароза) или изоглукоза што се нарекува сахароза  |
| 1806 20 95 | - Други производи што содржат какао во табли, блокови или прачки со маса поголема од 2 кг или во течна состојба, паста, прав, гранули или во други форми во растурлива состојба, во садови или непосредни пакувања, со содржина што надминува 2 кг<br>-- Други<br>--- Други  |
| 1901 90 99 | Екстракт на слад; прехранбени производи од брашно, пченкарно брашно, гриз, скроб или екстракт на слад, без додаток на какао или со содржина помала од 40% на маса на какао пресметано на потполно одмасlena основа, на друго место неспоменати ниту опфатени; прехранбени производи од стоки од тар. број 0401 до 0404, без додаток на какао или со содржина помала од 5% на маса на какао пресметано на потполно одмасlena основа, на друго место неспомнати ниту опфатени<br>- Други<br>-- Други (освен екстракт од слад)<br>--- Други |
| 2101 12 98 | Други производи на база на кафе  |
| 2101 20 98 | Други производи на база на чај или мате  |
| 2106 90 59 | Прехрамбени производи на друго место неспомнати ниту опфатени<br>- Други<br>-- Други   |
| 2106 90 98 | Прехрамбени производи на друго место неспомнати ниту опфатени:<br>- Други (освен концентрати на протеини и текстуирани протеински материји)<br>-- Други<br>--- Други   |
| 3302 10 29 | Мешавини од миризливи материји и мешавини (вклучувајќи и алкохолни   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>раствори) врз база на една или повеќе од тие материји, што се употребуваат како сировини во индустриската; други производи врз база на миризливи материји, од вид што се употребуваат при производство на пијалаци:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-За употреба во индустриската за храна и пијалаци</li> <li>--За употреба во индустриската за пијалаци:</li> <li>---Производи кои ги содржат сите миризливи средства кои го карактеризираат пијалакот:</li> <li>----Со акохолна јачина што надминува 0,5% по зафатнина</li> <li>----Други:</li> <li>-----Без содржина на млечни масти, сахароза, изогликоза, гликоза или скроб, или што содржат по маса, помалку од 1,5% млечна маснотија, 5% сахароза или изогликоза, 5% гликоза или скроб</li> <li>-----Други</li> </ul> |
|--|---|

## **АНЕКС VI**

### **Трговија меѓу Република Турција и Кралството Мароко**

#### **Член 1**

Стоки кои се стекнуваат со потекло со примена на одредбите предвидени во овој Анекс се исклучени од кумулацијата наведена во член 7 од Додаток I.

#### **Член 2**

#### **Кумулација во Турција**

За целите на спроведување на член 2 (6) од Додаток I, обработката или преработката извршена во Мароко, Алжир или Тунис се смета како да е извршена во Турција кога добиените производи се доволно обработени или преработени во Турција. Каде, според член 2 (6) од Додаток I, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Турција само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од Додаток I.

#### **Член 3**

#### **Кумулација во Мароко**

За целите на спроведување на член 2 (6) од Додаток I, обработката или преработката извршена во Турција, Алжир или Тунис се смета како да е извршена во Мароко кога добиените производи се доволно обработени или преработени во Мароко. Каде, според 2 (6) од Додаток I, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе од засегнатите земји,

тие се сметаат со потекло од Мароко само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од Додаток I.

**Член 4**  
**Докази за потекло**

1. Без повреда на член 20 (4) и (5) на Додаток I, уверение за движење EUR.1 се издава од страна на царинските органи на Турција или на Мароко ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло во Турција или Мароко, со примена на кумулација наведена во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I на оваа Конвенција.

2. Без повреда на член 18 (2) и (3) од Додаток I, изјава во фактура може да се изготви ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло од Турција или Мароко, со примена на кумулација наведени во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I на оваа Конвенција.

**Член 5**  
**Изјава од добавувач**

1. Кога се издава уверение за движење EUR.1, или се изготвува изјава во фактура, во Турција или Мароко за производи со потекло, во производството на стоки кои доаѓаат од Алжир, Мароко, Тунис или Турција, кои биле подложени на обработка или преработка во овие земји без да се стекнат со префериенцијален статус на потекло, се користи изјава од добавувач за тие стоки во согласност со овој член.

2. Изјавата од добавувач наведена во став 1 служи како доказ на извршената обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Турција за предметните стоки за целите на утврдување на тоа дали производите во производството за кое тие стоки се користат, можат да се сметаат како производи со потекло од Турција или Мароко и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I на оваа Конвенција.

3. Посебна изјава од добавувач, освен во случаите предвидени во став 4, се изготвува од страна на добавувачот за секоја пратка на стока во форма пропишана во Анекс А на посебен лист, доставен кон фактурата, испратницата или било кој друг комерцијален документ што ја опишува предметната стока со доволно детали да се овозможи да биде идентификувана.

4. Каде добавувачот редовно снабдува одреден купувач со стока за која е извршена обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Турција и се очекува да остане во непроменета состојба одреден период на време, тој може да обезбеди изјава од добавувач за покривање на следните пратки на тие стоки, во понатамошниот текст "долгорочна изјава од добавувач".

Долгорочна изјава од добавувач вообичаено може да е валидна за период до една година од денот на изготвување. На царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата ги утврдуваат условите под кои подолг период може да се користи.

Долгорочната изјава од добавувач се изготува од страна на добавувачот во форма пропишана во Анекс Г и предметната стока се описува со доволно детали да се овозможи да биде идентификувана. Таа се дава на соодветниот купувач пред тој да се снабди со првата пратка на стока опфатена со таа изјава или заедно со неговата прва пратка.

Добавувачот веднаш го информира неговиот купувач ако долгорочната изјава од добавувач повеќе не е применлива за набавените стоки.

5. Долгорочната изјава од добавувач наведена во ставовите 3 и 4, може да биде изговена со пишување на машина или испечатена со користење на еден од јазиците на кој е составен Договорот, во согласност со одредбите од националното законодавство на земјата каде што е направена изјавата, и го носи оригиналниот своерачен потпис на добавувачот. Изјавата, исто така, може да биде напишана рачно, во таков случај, се пишува со мастило со печатни букви.

6. Добавувачот кој изготвува изјава мора да биде подготвен во секое време, на барање на царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, да ги поднесе сите соодветни документи кои докажуваат дека информациите дадени во таа изјава се точни.

## *Член 6* **Придружни документи**

Изјава од добавувач која ја докажува обработка или преработката во Турција, Тунис, Мароко или Алжир врз материјалите што се користат, направена во една од овие земји, треба да се третира како документ, наведен во членовите 20(3) и 18 (3) на Додатокот I и член 5 (6) од овој Анекс, кој се користи за целите за кои се докажува дека производите опфатени со уверението за движење EUR.1 или изјавата во фактура може да се сметаат како производи со потекло од Турција или Мароко и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I од оваа Конвенција.

## *Член 7* **Чување на изјава од добавувач**

Добавувач кој изготвува изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии од изјавата и од фактурата, испратниците или други комерцијални документи, кон кои таа изјава е приложена, како и документите што се наведени во член 5 (6) од овој Анекс.

Добавувачот кој изготвува долгорочна изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии од изјавата и од сите фактури, испратниците или други комерцијални документи во врска со предметната стока опфатена со таа изјава дадена на соодветниот купувач, како и документи наведени во член 5 (б) од овој Анекс. Овој период започнува од денот на истекот на важење на долгорочната изјава од добавувач.

## **Член 8** **Административна соработка**

Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Анекс, Турција и Мароко меѓусебно си помагаат, преку надлежните царински органи, во проверката на автентичноста на уверенијата за движење ЕУР.1, изјавите во фактура или изјавите од добавувач и точноста на информациите дадени во овие документи.

## **Член 9** **Верификација на изјавите од добавувач**

1. Дополнителни верификацији на изјавите од добавувач или долгорочните изјави од добавувач може да се вршат по случаен избор, или кога царинските органи на земјата каде што ваквите изјави се земени предвид за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или се изгответи изјави во фактура, имаат основани сомневања за автентичноста на документот или точноста на информациите дадени во овој документ.

2. За целите на спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на земјата наведена во став 1 ја враќаат изјавата од добавувач или долгорочната изјава добавувач и фактура (и), испратница (и) или други комерцијални документи во врска со стоките се опфатени со таа изјава, до царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за испитување или форма на барањето за верификација.

Сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во изјавата од добавувач се неточни се препраќаат како дополнување на барањето за верификација.

3. Верификацијата ја вршат царинските органи на земјата каде е изготвена изјавата од одбавувач. За таа цел, тие имаат право да побараат секаков вид на докази и да извршат секаков вид на увид во сметките на добавувачот или секаков вид на проверка што го сметаат за соодветен.

4. Царинските органи кои ја бараат верификацијата се известуваат за резултатите од оваа верификација во најкраток можен рок. Овие резултати мора јасно да покажат дали информацијата наведна во изјавата од добавувач е точна и да може да се утврди дали и до

кој степен таквата изјава од добавувач би можела да биде земена предвид за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или за изготвување на изјава во фактура.

**Член 10**  
**Казни**

Се казнува секое лице што изготвува, или овозможува изготвување, документ кој содржи неточни податоци заради добивање на преференцијален третман за производите.

**Член 11**  
**Слободни зони**

1. Турција и Мароко ги преземаат сите неопходни чекори за да се обезбеди дека пласираните производи опфатени со доказ за потекло, а кои во текот на транспортот поминуваат низ слободна зона на нивна територија, не се заменети со други стоки и не подлежат на други операции освен вообичаените со цел да се спречи нивното расипување.

2. По пат на отстапување од став 1, кога производи со потекло од Турција или Мароко се увезуваат во слободна зона, а се опфатени со доказ за потекло и подлежат на обработка или преработка, надлежните власти на барање на извозникот издаваат ново уверение за движење ЕУР.1, доколку обработката или преработката е во согласност со одредбите на оваа Конвенција.

**АНЕКС VII**  
**Трговија меѓу Република Турција и Република Тунис**

**Член 1**

Стоки кои се стекнуваат со потекло со примена на одредбите предвидени во овој Анекс се исклучени од кумулацијата наведена во член 7 од Додаток I.

**Член 2**  
**Кумулација во Турција**

За целите на спроведување на член 2 (6) од Додаток I, обработката или преработката извршена во Мароко, Алжир или Тунис се смета како да е извршена во Турција кога добиените производи се доволно обработени или преработени во Турција. Каде, според 2 (6) од Додаток I, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Европската унија само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од Додаток I.

**Член 3**  
**Кумулација во Тунис**

За целите на спроведување на член 2 (6) од Додаток I, обработката или преработката извршена во Турција, Алжир или Тунис се смета како да е извршена во Тунис кога добиените производи се доволно обработени или преработени во Тунис. Каде, според 2 (6) од Додаток I, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Тунис само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од Додаток I.

**Член 4**  
**Докази за потекло**

1. Без повреда на член 20 (4) и (5) на Додаток I, уверение за движење EUR.1 се издава од страна на царинските органи на Турција или на Тунис ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло во Турција или Тунис, со примена на кумулација наведена во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I од оваа Конвенција.
2. Без повреда на член 18 (2) и (3) од Додаток I, изјава во фактура може да се изготви ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло од Турција или Тунис, со примена на кумулација наведени во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I од оваа Конвенција.

**Член 5**  
**Изјава од добавувач**

1. Кога се издава уверение за движење EUR.1, или се изготвува изјава во фактура, во Турција или Тунис за производи со потекло, во производството на стоки кои доаѓаат од Алжир, Мароко, Тунис или Турција, кои биле подложени на обработка или преработка во овие земји без да се стекнат со префериранцијален статус на потекло, се користи изјава од добавувач за тие стоки во согласност со овој член.
2. Изјавата од добавувач наведена во став 1 служи како доказ на извршената обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Турција за предметните стоки за целите на утврдување на тоа дали производите во производството за кое тие стоки се користат, можат да се сметаат како производи со потекло од Турција или Тунис и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I од оваа Конвенција.
3. Посебна изјава од добавувач, освен во случаите предвидени во став 4, се изготвува од страна на добавувачот за секоја пратка на стока во форма пропишана во Анекс В на посебен

лист, доставен кон фактурата, испратницата или било кој друг комерцијален документ што ја опишува предметната стока со доволно детали да се овозможи да биде идентификувана.

4. Каде добавувачот редовно снабдува одреден купувач со стока за која е извршена обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Турција и се очекува да остане во непроменета состојба одреден период на време, тој може да обезбеди изјава од добавувач за покривање на следните пратки на тие стоки, во понатамошниот текст "долгорочна изјава од добавувач".

Долгорочна изјава од добавувач вообичаено може да е валидна за период до една година од денот на изготвување. На царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата ги утврдуваат условите под кои подолг период може да се користи.

Долгорочната изјава од добавувач се изготвува од страна на добавувачот во форма пропишана во Анекс Г и предметната стока се опишува со доволно детали да се овозможи да биде идентификувана. Таа се дава на соодветниот купувач пред тој да се снабди со првата пратка на стока опфатена со таа изјава или заедно со неговата прва пратка.

Добавувачот веднаш го информира неговиот купувач ако долгорочната изјава од добавувач повеќе не е применлива за набавените стоки.

5. Долгорочната изјава од добавувач наведена во ставовите 3 и 4, може да биде изговена со пишување на машина или испечатена со користење на еден од јазиците на кој е составен Договорот, во согласност со одредбите од националното законодавство на земјата каде што е направена изјавата, и го носи оригиналниот своерачен потпис на добавувачот. Изјавата, исто така, може да биде напишана рачно, во таков случај, се пишува со мастило со печатни букви.

6. Добавувачот кој изготвува изјава мора да биде подготвен во секое време, на барање на царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, да ги поднесе сите соодветни документи кои докажуваат дека информациите дадени во таа изјава се точни.

## Член 6

### Придружни документи

Изјава од добавувач која ја докажува обработка или преработката во Турција, Тунис, Мароко или Алжир врз материјалите што се користат, направена во една од овие земји, треба да се третира како документ, наведен во членовите 20(3) и 18 (3) на Додатокот I и член 5 (6) од овој Анекс, кој се користи за целите за кои се докажува дека производите опфатени со уверението за движење EUR.1 или изјавата во фактура може да се сметаат како производи со потекло од Турција или Тунис и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I од оваа Конвенција.

**Член 7**  
**Чување на изјава од добавувач**

Добавувач кој изготвува изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии од изјавата и од фактурата, испратниците или други комерцијални документи, кон кои таа изјава е прилжена, како и документите што се наведени во член 5 (6) од овој Анекс.

Добавувачот кој изготвува долгорочна изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии од изјавата и од сите фактури, испратниците или други комерцијални документи во врска со предметната стока опфатена со таа изјава дадена на соодветниот купувач, како и документи наведени во член 5 (6) од овој Анекс. Овој период започнува од денот на истекот на важење на долгорочната изјава од добавувач.

**Член 8**  
**Административна соработка**

Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Анекс, Турција и Тунис меѓусебно си помагаат, преку надлежните царински органи, во проверката на автентичноста на уверенијата за движење EUR.1, изјавите во фактура или изјавите од добавувач и точноста на информациите дадени во овие документи.

**Член 9**  
**Верификација на изјавите од добавувач**

1. Дополнителни верификацији на изјавите од добавувач или долгорочните изјави од добавувач може да се вршат по случаен избор, или кога царинските органи на земјата каде што ваквите изјави се земени предвид за издавање на уверение за движење EUR.1 или се изготвени изјави во фактура, имаат основани сомневања за автентичноста на документот или точноста на информациите дадени во овој документ.

2. За целите на спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на земјата наведена во став 1 ја враќаат изјавата од добавувач или долгорочната изјава добавувач и фактура (и), испратница (и) или други комерцијални документи во врска со стоките се опфатени со таа изјава, до царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за испитување или форма на барањето за верификација.

Сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во изјавата од добавувач се неточни се препраќаат како дополнување на барањето за верификација.

3. Верификацијата ја вршат царинските органи на земјата каде е изготвена изјавата од добавувач. За таа цел, тие имаат право да побараат секаков вид на докази и да извршат

секаков вид на увид во сметките на добавувачот или секаков вид на проверка што го сметаат за соодветен.

4. Царинските органи кои ја бараат верификацијата се известуваат за резултатите од оваа верификација во најкраток можен рок. Овие резултати мора јасно да покажат дали информацијата наведна во изјавата од добавувач е точна и да може да се утврди дали и до кој степен таквата изјава од добавувач би можела да биде земена предвид за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или за изготвување на изјава во фактура.

#### Член 10

#### Казни

Се казнува секое лице што изготвува, или овозможува изготвување, документ кој содржи неточни податоци заради добивање на префериран третман за производите.

#### Член 11

#### Слободни зони

1. Турција и Тунис ги преземаат сите неопходни чекори за да се обезбеди дека пласираните производи опфатени со доказ за потекло, а кои во текот на транспортот поминуваат низ слободна зона на нивна територија, не се заменети со други стоки и не подлежат на други операции освен вообичаените со цел да се спречи нивното расипување.

2. По пат на отстапување од став 1, кога производи со потекло од Турција или Тунис се увезуваат во слободна зона, а се опфатени со доказ за потекло и подлежат на обработка или преработка, надлежните власти на барање на извозникот издаваат ново уверение за движење ЕУР.1, доколку обработката или преработката е во согласност со одредбите на оваа Конвенција.

### АНЕКС VIII

#### Трговија меѓу ЕФТА Државите и Република Тунис

#### Член 1

Стоки кои се стекнуваат со потекло со примена на одредбите предвидени во овој Анекс се исклучени од кумулацијата наведена во член 7 од Додаток I.

#### Член 2

#### Кумулација во ЕФТА држава

За целите на спроведување на член 2 (6) од Додаток I, обработката или преработката

извршена во Тунис се смета како да е извршена во ЕФТА држава кога добиените производи се доволно обработени или преработени во ЕФТА држава. Каде, според 2 (6) од Додаток I, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од ЕФТА држава само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од Додаток I.

### **Член 3** **Кумулација во Тунис**

За целите на спроведување на член 2 (6) од Додаток I, обработката или преработката извршена во ЕФТА држава се смета како да е извршена во Тунис кога добиените производи се доволно обработени или преработени во Тунис. Каде, според 2 (6) од Додаток I, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Тунис само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од Додаток I.

### **Член 4** **Докази за потекло**

1. Без повреда на член 20 (4) и (5) на Додаток I, уверение за движење EUR.1 се издава од страна на царинските органи на ЕФТА држава или на Тунис ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло во ЕФТА држава или Тунис, со примена на кумулација наведена во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.

2. Без повреда на член 18 (2) и (3) од Додаток I, изјава во фактура може да се изготви ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло од ЕФТА држава или Тунис, со примена на кумулација наведени во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.

### **Член 5** **Изјава од добавувач**

1. Кога се издава уверение за движење EUR.1, или се изготвува изјава во фактура, во ЕФТА држава или Тунис за производи со потекло, во производството на стоки кои доаѓаат од Тунис или ЕФТА држава, кои биле подложени на обработка или преработка во овие земји без да се стекнат со преференцијален статус на потекло, се користи изјава од добавувач за тие стоки во согласност со овој член.

2. Изјавата од добавувач наведена во став 1 служи како доказ на извршената обработка или преработка во Тунис или ЕФТА држава за предметните стоки за целите на утврдување на тоа дали производите во производството за кое тие стоки се користат, можат да се сметаат како

производи со потекло од ЕФТА држава или Тунис и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.

3. Посебна изјава од добавувач, освен во случаите предвидени во став 4, се изготвува од страна на добавувачот за секоја пратка на стока во форма пропишана во Анекс Д на посебен лист, доставен кон фактурата, испратницата или било кој друг комерцијален документ што ја опишува предметната стока со доволно детали да се овозможи да биде идентификувана.

4. Каде добавувачот редовно снабдува одреден купувач со стока за која е извршена обработка или преработка во Тунис или ЕФТА држава и се очекува да остане во непроменета состојба одреден период на време, тој може да обезбеди изјава од добавувач за покривање на следните пратки на тие стоки, во понатамошниот текст "долгорочна изјава од добавувач".

Долгорочна изјава од добавувач вообичаено може да е валидна за период до една година од денот на изготвување. На царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата ги утврдуваат условите под кои подолг период може да се користи.

Долгорочната изјава од добавувач се изготвува од страна на добавувачот во форма пропишана во Анекс Г и предметната стока се опишува со доволно детали да се овозможи да биде идентификувана. Таа се дава на соодветниот купувач пред тој да се снабди со првата пратка на стока опфатена со таа изјава или заедно со неговата прва пратка.

Добавувачот веднаш го информира неговиот купувач ако долгорочната изјава од добавувач повеќе не е применлива за набавените стоки.

5. Долгорочната изјава од добавувач наведена во ставовите 3 и 4, може да биде изговена со пишување на машина или испечатена со користење на еден од јазиците на кој е составен Договорот, во согласност со одредбите од националното законодавство на земјата каде што е направена изјавата, и го носи оригиналниот своерачен потпис на добавувачот. Изјавата, исто така, може да биде напишана рачно, во таков случај, се пишува со мастило со печатни букви.

6. Добавувачот кој изготвува изјава мора да биде подготвен во секое време, на барање на царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, да ги поднесе сите соодветни документи кои докажуваат дека информациите дадени во таа изјава се точни.

## Член 6

### Придружни документи

Изјава од добавувач која ја докажува обработка или преработката во ЕФТА држава или Тунис врз материјалите што се користат, направена во една од овие земји, треба да се третира како документ, наведен во членовите 20 (3) и 18 (3) на Додатокот I и член 5 (6) од овој

Анекс, кој се користи за целите за кои се докажува дека производите опфатени со уверението за движење EUR.1 или изјавата во фактура може да се сметаат како производи со потекло од ЕФТА држава или Тунис и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.

### **Член 7** **Чување на изјава од добавувач**

Добавувач кој изготвува изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии од изјавата и од фактурата, испратниците или други комерцијални документи, кон кои таа изјава е прилжена, како и документите што се наведени во член 5 (6) од овој Анекс.

Добавувачот кој изготвува долгорочна изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии од изјавата и од сите фактури, испратниците или други комерцијални документи во врска со предметната стока опфатена со таа изјава дадена на соодветниот купувач, како и документи наведени во член 5 (6) од овој Анекс. Овој период започнува од денот на истекот на важење на долгорочната изјава од добавувач.

### **Член 8** **Административна соработка**

Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Анекс, ЕФТА држава и Тунис меѓусебно си помагаат, преку надлежните царински органи, во проверката на автентичноста на уверенијата за движење EUR.1, изјавите во фактура или изјавите од добавувач и точноста на информациите дадени во овие документи.

### **Член 9** **Верификација на изјавите од добавувач**

1. Дополнителни верификацији на изјавите од добавувач или долгорочните изјави од добавувач може да се вршат по случаен избор, или кога царинските органи на земјата каде што ваквите изјави се земени предвид за издавање на уверение за движење EUR.1 или се изготвени изјави во фактура, имаат основани сомневања за автентичноста на документот или точноста на информациите дадени во овој документ.

2. За целите на спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на земјата наведена во став 1 ја враќаат изјавата од добавувач или долгорочната изјава добавувач и фактура (и), испратница (и) или други комерцијални документи во врска со стоките се опфатени со таа изјава, до царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за испитување или форма на барањето за верификација.

Сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во изјавата од добавувач се неточни се препраќаат како дополнување на барањето за верификација.

3. Верификацијата ја вршат царинските органи на земјата каде е изготвена изјавата од одбавувач. За таа цел, тие имаат право да побараат секаков вид на докази и да извршат секаков вид на увид во сметките на добавувачот или секаков вид на проверка што го сметаат за соодветен.

4. Царинските органи кои ја бараат верификацијата се известуваат за резултатите од оваа верификација во најкраток можен рок. Овие резултати мора јасно да покажат дали информацијата наведна во изјавата од добавувач е точна и да може да се утврди дали и до кој степен таквата изјава од добавувач би можела да биде земена предвид за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или за изготвување на изјава во фактура.

**Член 10  
Казни**

Се казнува секое лице што изготвува, или овозможува изготвување, документ кој содржи неточни податоци заради добивање на преференцијален третман за производите.

**Член 11  
Слободни зони**

1. ЕФТА држава и Тунис ги преземаат сите неопходни чекори за да се обезбеди дека пласираните производи опфатени со доказ за потекло, а кои во текот на транспортот поминуваат низ слободна зона на нивна територија, не се заменети со други стоки и не подлежат на други операции освен вообичаените со цел да се спречи нивното расипување.

2. По пат на отстапување од став 1, кога производи со потекло од ЕФТА држава или Тунис се увезуваат во слободна зона, а се опфатени со доказ за потекло и подлежат на обработка или преработка, надлежните власти на барање на извозникот издаваат ново уверение за движење ЕУР.1, доколку обработката или преработката е во согласност со одредбите на оваа Конвенција.

**АНЕКС IX  
Трговија во рамките на Договор за слободна трговија меѓу Медитеранско арапските земји (Агадир Договор)**

Производи добиени во земјите членки на Договорот за слободна трговија меѓу Медитеранско арапските земји (Агадир договор) од материјали од Глава 1 до 24 од Хармонизираниот систем се исклучени од дијагонална кумулација со другите договорни страни, кога трговијата за овие материјали не е либерализиран во рамките на договори за

слободна трговија склучени меѓу земјата на крајната дестинација и земјата на потекло на материјалите што се користат за производство на овој производ.

## АНЕКС X

Трговија опфатена со Централно европскиот Договор за слободна трговија (ЦЕФТА)  
вклучувајќи ја Република Молдавија и учесничките во процесот на стабилизација и  
асоцијација со Европската унија

### член 1

#### Исклучувања од кумулација на потекло

Производите што го стекнале своето потекло со примена на одредбите предвидени во овој Анекс се исклучени од кумулацијата како што е наведено во член 3 од Додаток I.

### член 2

#### Кумулација на потекло

За целите на спроведување на член 2 (6) од Додаток I, обработката или преработката извршена во Република Молдавија или учесниците на процесот на стабилизација и асоцијација со Европската унија (ЦЕФТА страните) се смета како да е извршена во која било друга ЦЕФТА страна кога добиените производи се доволно обработени или преработени во засегнатата ЦЕФТА страна. Каде, според 2 (6) од Додаток I, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од ЦЕФТА страна само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од Додаток I.

### Член 3

#### Докази за потекло

1. Без повреда на член 20 (4) и (5) на Додаток I, уверение за движење EUR.1 се издава од страна на царинските органи на ЦЕФТА страна ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло во ЦЕФТА страна, со примена на кумулација наведена во членот 2 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.

2. Без повреда на член 18 (2) и (3) од Додаток I, изјава во фактура може да се изготви ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло од ЦЕФТА страна, со примена на кумулација наведени во членот 2 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.

### Член 4

#### Изјава од добавувач

1. Кога се издава уверение за движење EUR.1, или се изготвува изјава во фактура, во ЦЕФТА

страна за производи со потекло, во производството на стоки кои доаѓаат од други ЦЕФТА страни, кои биле подложени на обработка или преработка во овие земји без да се стекнат со преференцијален статус на потекло, се користи изјава од добавувач за тие стоки во согласност со овој член.

2. Изјавата од добавувач наведена во став 1 служи како доказ на извршената обработка или преработка во ЦЕФТА страните за предметните стоки за целите на утврдување на тоа дали производите во производството за кое тие стоки се користат, можат да се сметаат како производи со потекло од ЦЕФТА страните и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.

3. Посебна изјава од добавувач, освен во случаите предвидени во став 4, се изготвува од страна на добавувачот за секоја пратка на стока во форма пропишана во Анекс Е на посебен лист, доставен кон фактурата, испратницата или било кој друг комерцијален документ што ја опишува предметната стока со доволно детали да се овозможи да биде идентификувана.

4. Каде добавувачот редовно снабдува одреден купувач со стока за која е извршена обработка или преработка во ЦЕФТА страните и се очекува да остане во непроменета состојба одреден период на време, тој може да обезбеди изјава од добавувач за покривање на следните пратки на тие стоки, во понатамошниот текст "долгорочна изјава од добавувач".

Долгорочна изјава од добавувач вообичаено може да е валидна за период до една година од денот на изготвување. На царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата ги утврдуваат условите под кои подолг период може да се користи.

Долгорочната изјава од добавувач се изготвува од страна на добавувачот во форма пропишана во Анекс Ж и предметната стока се опишува со доволно детали да се овозможи да биде идентификувана. Таа се дава на соодветниот купувач пред тој да се снабди со првата пратка на стока опфатена со таа изјава или заедно со неговата прва пратка.

Добавувачот веднаш го информира неговиот купувач ако долгорочната изјава од добавувач повеќе не е применлива за набавените стоки.

5. Долгорочната изјава од добавувач наведена во ставовите 3 и 4, може да биде изговена со пишување на машина или испечатена со користење на еден од јазиците на кој е составен Договорот, во согласност со одредбите од националното законодавство на ЦЕФТА страната каде што е направена изјавата, и го носи оригиналниот своерачен потпис на добавувачот. Изјавата, исто така, може да биде напишана рачно, во таков случај, се пишува со мастило со печатни букви.

6. Добавувачот кој изготвува изјава мора да биде подготвен во секое време, на барање на царинските органи на ЦЕФТА страната каде што е изготвена изјавата, да ги поднесе сите соодветни документи кои докажуваат дека информациите дадени во таа изјава се точни.

**Член 5**  
**Придружни документи**

Изјава од добавувач која ја докажува обработка или преработката во ЦЕФТА страните врз материјалите што се користат, направена во една од овие страни, треба да се третира како документ, наведен во членовите 20 (3) и 18 (3) на Додатокот I и член 4 (6) од овој Анекс, кој се користи за целите за кои се докажува дека производите опфатени со уверението за движење EUR.1 или изјавата во фактура може да се сметаат како производи со потекло од ЦЕФТА страна и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.

**Член 6**  
**Чување на изјава од добавувач**

Добавувач кој изготвува изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии од изјавата и од фактурата, испратниците или други комерцијални документи, кон кои таа изјава е прилжена, како и документите што се наведени во член 4 (6) од овој Анекс.

Добавувачот кој изготвува долгорочна изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии од изјавата и од сите фактури, испратниците или други комерцијални документи во врска со предметната стока опфатена со таа изјава дадена на соодветниот купувач, како и документи наведени во член 4 (6) од овој Анекс. Овој период започнува од денот на истекот на важење на долгорочната изјава од добавувач.

**Член 7**  
**Административна соработка**

Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Анекс, ЦЕФТА страните меѓусебно си помагаат, преку надлежните царински органи, во проверката на автентичноста на уверенијата за движење EUR.1, изјавите во фактура или изјавите од добавувач и точноста на информациите дадени во овие документи.

**Член 8**  
**Верификација на изјавите од добавувач**

1. Дополнителни верификацији на изјавите од добавувач или долгорочните изјави од добавувач може да се вршат по случаен избор, или кога царинските органи на ЦЕФТА страната каде што ваквите изјави се земени предвид за издавање на уверение за движење EUR.1 или се изгответи изјави во фактура, имаат основани сомневања за автентичноста на документот или точноста на информациите дадени во овој документ.

2. За целите на спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на ЦЕФТА страната

наведена во став 1 ја враќаат изјавата од добавувач или долгочната изјава добавувач и фактура (и), испратница (и) или други комерцијални документи во врска со стоките се опфатени со таа изјава, до царинските органи на ЦЕФТА страната каде што е изготвена изјавата, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за испитување или форма на барањето за верификација.

Сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во изјавата од добавувач се неточни се препраќаат како дополнување на барањето за верификација.

3. Верификацијата ја вршат царинските органи на ЦЕФТА страната каде е изготвена изјавата од добавувач. За таа цел, тие имаат право да побараат секаков вид на докази и да извршат секаков вид на увид во сметките на добавувачот или секаков вид на проверка што го сметаат за соодветен.

4. Царинските органи кои ја бараат верификацијата се известуваат за резултатите од оваа верификација во најкраток можен рок. Овие резултати мора јасно да покажат дали информацијата наведна во изјавата од добавувач е точна и да може да се утврди дали и до кој степен таквата изјава од добавувач би можела да биде земена предвид за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или за изготвување на изјава во фактура.

#### Член 9 Казни

Се казнува секое лице што изготвува, или овозможува изготвување, документ кој содржи неточни податоци заради добивање на преференцијален третман за производите.

#### Член 10 Забрана за враќање или ослободување од царински давачки

Забраната од член 16(1) од Додаток I нема да се применува во билатералната трговија меѓу ЦЕФТА страните.

#### АНЕКС А

#### Изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло

Изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена во согласност со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на изјавата.

**ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ**

**за стоки што биле подложени на обработка или преработка во Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло**

Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со приложениот документ, изјавувам дека:

1. Следниве материјали, кои не потекнуваат од Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис се употребени во Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис за производство на овие стоки:

| Опис на доставените стоки (1) | Опис употребените материјали без потекло | Тарифен број на употребените материјали без потекло (2) | Вредност на употребените материјали без потекло (2)(3) |
|-------------------------------|--|---|--|
|                               |  |   |  |
|                               |  |   |  |
|                               |  |   |  |
|                               |  |   |  |
| Вкупно                        |  |   |  |

2. Сите останати материјали, употребени во Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис при производство на овие стоки, се со потекло од Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис;

3. Следниве стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис во согласност со член 13 од Додатокот I на оваа Конвенција и се стекнале со следнава вкупно додадена вредност таму:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Опис на доставените стоки | Вкупно додадена вредност стекната надвор од Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис (4) |
|                           |   |
|                           |   |
|                           |   |

|  |
|--|
| (Место и датум)  |
|  |
|  |
|  |
| (Адреса и потпис на доставувачот; името на лицето кое ја потпишува изјавата треба да биде означенено со јасни букви) |

(1) Добавувачот мора јасно да ја наведе стоката, ако во фактурата, испратницата или други трговски документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока, која не содржи еднаков дел на материјали без потекло.

Пример:

Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифниот број 8501, кои се употребуваат за изработка на машини за прење од тарифен број 8450. Природата и вредноста на материјалите без потекло користени во производството на овие мотори се разликува од еден модел на друг. Во првата колона треба одвоено да се означат тие модели, а во останатите колони треба да се запишат соодветни ознаки, посебно за секој модел, така да производителот на машините за прење може правилно да го утврди потеклото на своите производи во однос на употребените модели на електрични мотори.

(2) Податоците предвидени за оваа колона се пополнуваат само доколку е тоа потребно

Примери:

Правилото кое се употребува за облека од ех Глава 62 , дозволува употреба на предиво без потекло. Ако производителот на таа облека во Алжир, употребува ткаенина увезена од европската унија која се добила со ткаење на предиво без потекло, се смета дека е доволно, за добавувачот од Европската унија да го наведе во својата изјава само материјалот без потекло како "предиво ", без да е неопходно да ги наведува тарифниот број и вредноста на тоа предивото.

Производител, кој изработува железо од тарифниот број 7217, од прачки од железо без потекло, мора во втората колона да наведе "прачки од железо". Ако таа жица се користи за изработка на машина, за која правилото за потекло предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали без потекло, во третата колона е потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло.

(3) Поимот "вредност на материјалите " значи царинска вредност во времето на увоз на употребените материјали без потекло , или ако истата не е позната и не може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди платена за материјалите во Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис . За секој вид на употребен материјал без потекло треба да се наведе точната вредност за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

(4) Под поимот"вкупно додадена вредност " се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис, вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени таму. Вкупно додадената вредност стекната надвор од Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис мора точно да се наведе за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

## АНЕКС Б

### Долгорочна изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло

Долгорочната изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена во согласност со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на изјавата.

### ДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ

за стоки што биле подложени на обработка или преработка во Европската унија,  
Алжир, Мароко или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло

Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со овој документ, кои редовно се испорачуваат на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (1) изјавувам дека:

1. Следниве материјали, кои не потекнуваат од Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис се употребени во Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис за производство на овие стоки:

| Опис на доставените стоки (2) | Опис на употребените материјали без потекло | Тарифен број на употребените материјали без потекло (3) | Вредност на употребените материјали без потекло (3)(4) |
|-------------------------------|---|---|--|
|                               |   |   |  |
|                               |   |   |  |
|                               |   |   |  |
| Вкупно                        |   |   |  |

2. Сите останати материјали, употребени во Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис при производство на овие стоки, се со потекло од Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис;

3. Следниве стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис во согласност со член 13 од Додатокот I на оваа Конвенција и се стекнале со следнава вкупно додадена вредност таму:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Опис на доставените стоки | Вкупно додадена вредност стекната надвор од Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис (5) |
|                           |   |
|                           |   |

Оваа изјава е валидна за сите наредни пратки на овие стоки испратени

од ... ... ... ... ... ... ... ...  
до ... ... ... ... ... ... ... ... (6)

Јас се обврзувам веднаш да го информирам ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (1), доколку изјавата престане да важи.

... ... ... ... ... ... ...  
(Место и датум)

...  
...  
...  
...  
(Адреса и потпис на доставувачот;  
името на лицето кое ја потпишува изјавата

треба да биде означен со јасни букви)

(1) Име и адреса на купувачот

(2) Добавувачот мора јасно да ја наведе стоката, ако во фактурата, испратницата или други трговски документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока, која не содржи еднаков дел на материјали без потекло.

Пример:

Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифниот број 8501, кои се употребуваат за изработка на машини за преене од тарифен број 8450. Природата и вредноста на материјалите без потекло користени во производството на овие мотори се разликува од еден модел на друг. Во првата колона треба одвоено да се означат тие модели, а во останатите колони треба да се запишат соодветни ознаки, посебно за секој модел, така да производителот на машините за преене може правилно да го утврди потеклото на своите производи во однос на употребените модели на електрични мотори.

(3) Податоците предвидени за оваа колона се пополнуваат само доколку е тоа потребно

Примери:

Правилото кое се употребува за облека од ех Глава 62, дозволува употреба на предиво без потекло. Ако производителот на таа облека во Алжир, употребува ткаенина увезена од европската унија која се добила со ткаење на предиво без потекло, се смета дека е доволно, за добавувачот од Европската унија да го наведе во својата изјава само материјалот без потекло како "предиво", без да е неопходно да ги наведува тарифниот број и вредноста на тоа предивото.

Производител, кој изработува железо од тарифниот број 7217, од прачки од железо без потекло, мора во втората колона да наведе "прачки од железо". Ако таа жица се користи за изработка на машина, за која правилото за потекло предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали без потекло, во третата колона е потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло.

(4) Поимот "вредност на материјалите" значи царинска вредност во времето на увоз на употребените материјали без потекло, или ако истата не е позната и не може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди платена за материјалите во Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис. За секој вид на употребен материјал без потекло треба да се наведе точната вредност за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

(5) Под поимот "вкупно додадена вредност" се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис, вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени таму. Вкупно додадената вредност стекната надвор од Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис мора точно да се наведе за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

(6) Вметни датуми. Periodот на важност на долгочочната изјава од добавувач, не треба да надминува 12 месеци, во согласност со условите утврдени од страна на царинските органи на земјата каде што е направена долгочочната изјава од добавувач.

## АНЕКС В

**Изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во  
Турција, Алжир, Мароко или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на  
потекло**

Изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена во согласност со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на изјавата.

## ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ

**за стоки што биле подложени на обработка или преработка во Турција, Алжир,  
Мароко или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло**

Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со приложениот документ, изјавувам дека:

1. Следниве материјали, кои не потекнуваат од Турција, Алжир, Мароко или Тунис се употребени во Турција, Алжир, Мароко или Тунис за производство на овие стоки:

| Опис на доставените стоки (1) | Опис на употребените материјали без потекло | Тарифен број на употребените материјали без потекло (2) | Вредност на употребените материјали без потекло (2)(3) |
|-------------------------------|---|---|--|
|                               |   |   |  |
|                               |   |   |  |
|                               |   |   |  |
|                               |   |   | Вкупно   |

2. Сите останати материјали, употребени во Турција, Алжир, Мароко или Тунис при производство на овие стоки, се со потекло од Турција, Алжир, Мароко или Тунис;

3. Следниве стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од Алжир, Мароко, Тунис или Турција во согласност со член 13 од Додатокот I на оваа Конвенција и се стекнале со следнава вкупно додадена вредност таму:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Опис на доставените стоки | Вкупно додадена вредност стекната надвор од Турција, Алжир, Мароко или Тунис (4) |
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |

|  |
|--|
| (Место и датум)  |
|  |
|  |
|  |
| (Адреса и потпис на доставувачот; името на лицето кое ја потпишува изјавата треба да биде означено со јасни букви) |

(1) Добавувачот мора јасно да ја наведе стоката, ако во фактурата, испратницата или други трговски документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока, која не содржи еднаков дел на материјали без потекло.

Пример:

Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифниот број 8501, кои се употребуваат за изработка на машини за преење од тарифен број 8450. Природата и вредноста на материјалите без потекло користени во производството на овие мотори се разликува од еден модел на друг. Во првата колона треба одвоено да се означат тие модели, а во останатите колони треба да се запишат соодветни ознаки, посебно за секој модел, така да производителот на машините за преење може правилно да го утврди потеклото на своите производи во однос на употребените модели на електрични мотори.

(2) Податоците предвидени за оваа колона се пополнуваат само доколку е тоа потребно

Примери:

Правилото кое се употребува за облека од ех Глава 62, дозволува употреба на предиво без потекло. Ако производителот на таа облека во Тунис, употребува ткаенина увезена од Турција која се добила со ткаење на предиво без потекло, се смета дека е доволно, за добавувачот од Турција да го наведе во својата изјава само материјалот без потекло како "предиво", без да е неопходно да ги наведува тарифниот број и вредноста на тоа предивото.

Производител, кој изработува железо од тарифниот број 7217, од прачки од железо без потекло, мора во втората колона да наведе "прачки од железо". Ако таа жица се користи за изработка на машина, за која правилото за потекло предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали без потекло, во третата колона е потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло.

(3) Поимот "вредност на материјалите" значи царинска вредност во времето на увоз на употребените материјали без потекло, или ако истата не е позната и не може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди платена за материјалите во Турција, Алжир, Мароко или Тунис. За секој вид на употребен материјал без потекло треба да се наведе точната вредност за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

(4) Под поимот "вкупно додадена вредност" се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од Турција, Алжир, Мароко или Тунис, вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени таму. Вкупно додадената вредност стекната надвор од Турција, Алжир, Мароко или Тунис мора точно да се наведе за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

## АНЕКС Г

### Долгорочна изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во Турција, Алжир, Мароко или Тунис без да се стекнат со префериенцијален статус на потекло

Долгорочната изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена во согласност со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на изјавата.

### ДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ

за стоки што биле подложени на обработка или преработка во Турција, Алжир,  
Мароко или Тунис без да се стекнат со префериенцијален статус на потекло

Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со овој документ, кои редовно се испорачуваат на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (1) изјавувам дека:

1. Следниве материјали, кои не потекнуваат од Турција, Алжир, Мароко или Тунис се употребени во Турција, Алжир, Мароко или Тунис за производство на овие стоки:

| Опис на доставените стоки (2) | Опис на употребените материјали без потекло | Тарифен број на употребените материјали без потекло (3) | Вредност на употребените материјали без потекло (3)(4) |
|-------------------------------|---|---|--|
|                               |   |   |  |
|                               |   |   |  |
|                               |   |   |  |
| Вкупно                        |   |   |  |

2. Сите останати материјали, употребени во Турција, Алжир, Мароко или Тунис при производство на овие стоки, се со потекло од Турција, Алжир, Мароко или Тунис;

3. Следниве стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од Турција, Алжир, Мароко или Тунис во согласност со член 13 од Додатокот I на регионална Конвенција на паневро-медитеранските префериенцијални правила за потекло и се стекнале со следнава вкупно додадена вредност таму:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Опис на доставените стоки | Вкупно додадена вредност стекната надвор од Турција, Алжир, Мароко или Тунис (5) |
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |

Оваа изјава е валидна за сите наредни пратки на овие стоки испратени

од ..... до ..... ( 6 )

Јас се обврзувам веднаш да го информирам ..... (1) , доколку изјавата престане да важи.

.....  
(Место и датум)

.....  
.....  
.....

(Адреса и потпис на доставувачот;  
името на лицето кое ја потпишува изјавата  
треба да биде означенено со јасни букви)

(1) Име и адреса на купувачот

(2) Добавувачот мора јасно да ја наведе стоката, ако во фактурата, испратницата или други трговски документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока, која не содржи еднаков дел на материјали без потекло.

Пример:

Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифниот број 8501, кои се употребуваат за изработка на машини за перење од тарифен број 8450. Природата и вредноста на материјалите без потекло користени во производството на овие мотори се разликува од еден модел на друг. Во првата колона треба одвоено да се означат тие модели, а во останатите колони треба да се запишат соодветни ознаки, посебно за секој модел, така да производителот на машините за перење може правилно да го утврди потеклото на своите производи во однос на употребените модели на електрични мотори.

(3) Податоците предвидени за оваа колона се пополнуваат само доколку е тоа потребно

Примери:

Правилото кое се употребува за облека од ех Глава 62 , дозволува употреба на предиво без потекло. Ако производителот на таа облека во Тунис, употребува ткаенина увезена од Турција која се добила со ткаење на предиво без потекло, се смета дека е доволно, за добавувачот од Турција да го наведе во својата изјава само материјалот без потекло како "предиво ", без да е неопходно да ги наведува тарифниот број и вредноста на тоа предивото.

Производител, кој изработува железо од тарифниот број 7217, од прачки од железо без потекло, мора во втората колона да наведе "прачки од железо". Ако таа жица се користи за изработка на машина, за која правилото за потекло предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали без потекло, во третата колона е потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло.

(4) Поимот "вредност на материјалите " значи царинска вредност во времето на увоз на употребените материјали без потекло , или ако истата не е позната и не може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди платена за материјалите во Турција, Алжир, Мароко или Тунис. За секој вид на употребен материјал без потекло треба да се наведе точната вредност за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

(5) Под поимот"вкупно додадена вредност " се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од Турција, Алжир, Мароко или Тунис, вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени таму. Вкупно додадената вредност стекната надвор од Турција, Алжир, Мароко или Тунис мора точно да се наведе за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

(6) Вметни датуми.Периодот на важност на долгочната изјава од добавувач, не треба да надминува 12 месеци, во согласност со условите утврдени од страна на царинските органи на земјата каде што е направена долгочната изјава од добавувач.

## АНЕКС Д

### **Изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во ЕФТА држава или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло**

Изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена во согласност со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на изјавата.

### **ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ**

**за стоки што биле подложени на обработка или преработка во ЕФТА држава или  
Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло**

Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со приложениот документ, изјавувам дека:

1. Следниве материјали, кои не потекнуваат од ЕФТА држава или Тунис се употребени во ЕФТА држава или Тунис за производство на овие стоки:

| Опис на доставените стоки (1) | Опис на употребените материјали без потекло | Тарифен број на употребените материјали без потекло (2) | Вредност на употребените материјали без потекло (2)(3) |
|-------------------------------|---|---|--|
|                               |   |   |  |
|                               |   |   |  |
|                               |   |   |  |
| Вкупно                        |   |   |  |

2. Сите останати материјали, употребени во ЕФТА држава или Тунис при производство на овие стоки, се со потекло од ЕФТА држава или Тунис;

3. Следниве стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од ЕФТА држава или Тунис во согласност со член 13 од Додатокот I на оваа Конвенција и се стекнале со следнава вкупно додадена вредност таму:

| Опис на доставените стоки  | Вкупно додадена вредност стекната надвор од ЕФТА држава или Тунис (4) |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
| (Место и датум)  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
| (Адреса и потпис на доставувачот; името на лицето кое ја потпишува изјавата треба да биде означенено со јасни букви) |   |

(1) Добавувачот мора јасно да ја наведе стоката, ако во фактурата, испратницата или други трговски документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока, која не содржи еднаков дел на материјали без потекло.

Пример:

Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифниот број 8501, кои се употребуваат за изработка на машини за перење од тарифен број 8450. Природата и вредноста на материјалите без потекло користени во производството на овие мотори се разликува од еден модел на друг. Во првата колона треба одвоено да се означат тие

модели, а во останатите колони треба да се запишат соодветни ознаки, посебно за секој модел, така да производителот на машините за перење може правилно да го утврди потеклото на своите производи во однос на употребените модели на електрични мотори.

(2) Податоците предвидени за оваа колона се пополнуваат само доколку е тоа потребно

## Примери:

Правилото кое се употребува за облека од ех Глава 62 , дозволува употреба на предиво без потекло. Ако производителот на таа облека во Тунис, употребува ткаенина увезена од ЕФТА држава која се добила со ткаење на предиво без потекло, се смета дека е доволно, за добавувачот од ЕФТА државата да го наведе во својата изјава само материјалот без потекло како "предиво ", без да е неопходно да ги наведува тарифниот број и вредноста на тоа предивото.

Производител, кој изработува железо од тарифниот број 7217, од прачки од железо без потекло, мора во втората колона да наведе "прачки од железо". Ако таа жица се користи за изработка на машина, за која правилото за потекло предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали без потекло, во третата колона е потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло.

(3) Поимот "вредност на материјалите " значи царинска вредност во времето на увоз наупотребените материјали без потекло , или ако истата не е позната и не може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди платена за материјалите во ЕФТА држава или Тунис. За секој вид на употребен материјал без потекло треба да се наведе точната вредност за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

(4) Под поимот "вкупно додадена вредност" се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од ЕФТА држава или Тунис, вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени таму. Вкупно додадената вредност стекната надвор од ЕФТА држава или Тунис мора точно да се наведе за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

AHEKC ۱

**Долгорочна изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во ЕФТА држава или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло**

Долгорочната изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена во согласност со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на изјавата.

## ДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ

за стоки што биле подложени на обработка или преработка во ЕФТА држава или Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло

Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со овој документ, кои редовно се испорачуваат на ..... (1) изјавувам дека:

1. Следните материјали, кои не потекнуваат од ЕФТА држава или Тунис се употребени во ЕФТА држава или Тунис за производство на овие стоки:

| Опис на доставените стоки<br>(2) | Опис на употребените материјали без потекло | Тарифен број на употребените материјали без | Вредност на употребените материјали без |
|----------------------------------|---|---|---|
|----------------------------------|---|---|---|

|        |  |             |                |
|--------|--|-------------|----------------|
|        |  | потекло (3) | потекло (3)(4) |
|        |  |             |                |
|        |  |             |                |
|        |  |             |                |
| Вкупно |  |             |                |

2. Сите останати материјали, употребени во ЕФТА држава или Тунис при производство на овие стоки, се со потекло од ЕФТА држава или Тунис;

3. Следниве стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од ЕФТА држава или Тунис во согласност со член 13 од Додатокот I на оваа Конвенција и се стекнале со следнава вкупно додадена вредност таму:

| Опис на доставените стоки | Вкупно додадена вредност стекната надвор од ЕФТА држава или Тунис (5) |
|---------------------------|---|
|                           |   |
|                           |   |
|                           |   |

Оваа изјава е валидна за сите наредни пратки на овие стоки испратени

од ..... до ..... ( 6 )

Јас се обврзувам веднаш да го информирам ..... (1) , доколку изјавата престане да важи.

.....  
(Место и датум)

.....  
.....  
.....  
.....  
(Адреса и потпис на доставувачот;  
името на лицето кое ја потпишува изјавата  
треба да биде означенено со јасни букви)

(1) Име и адреса на купувачот

(2) Добавувачот мора јасно да ја наведе стоката, ако во фактурата, испратницата или други трговски документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока, која не содржи еднаков дел на материјали без потекло.

Пример:

Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифниот број 8501, кои се употребуваат за изработка на машини за перење од тарифен број 8450. Природата и вредноста на материјалите без потекло користени во производството на овие мотори се разликува од еден модел на друг. Во првата колона треба одвоено да се означат тие модели,

а во останатите колони треба да се запишат соодветни ознаки, посебно за секој модел, така да производителот на машините за преене може правилно да го утврди потеклото на своите производи во однос на употребените модели на електрични мотори.

(3) Податоците предвидени за оваа колона се пополнуваат само доколку е тоа потребно

Примери:

Правилото кое се употребува за облека од ех Глава 62 , дозволува употреба на предиво без потекло. Ако производителот на таа облека во Тунис, употребува ткаенина увезена од ЕФТА држава која се добила со ткаење на предиво без потекло, се смета дека е доволно, за добавувачот од ЕФТА државата да го наведе во својата изјава само материјалот без потекло како "предиво ", без да е неопходно да ги наведува тарифниот број и вредноста на тоа предивото.

Производител, кој изработува железо од тарифниот број 7217, од прачки од железо без потекло, мора во втората колона да наведе "прачки од железо". Ако таа жица се користи за изработка на машина, за која правилото за потекло предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали без потекло, во третата колона е потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло.

(4) Поимот "вредност на материјалите " значи царинска вредност во времето на увоз на употребените материјали без потекло , или ако истата не е позната и не може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди платена за материјалите во ЕФТА држава или Тунис . За секој вид на употребен материјал без потекло треба да се наведе точната вредност за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

(5) Под поимот"вкупно додадена вредност " се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од ЕФТА држава или Тунис, вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени таму. Вкупно додадената вредност стекната надвор од ЕФТА држава или Тунис мора точно да се наведе за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

(6) Вметни датуми.Периодот на важност на долгочината изјава од добавувач, не треба да надминува 12 месеци, во согласност со условите утврдени од страна на царинските органи на земјата каде што е направена долгочината изјава од добавувач.

#### АНЕКС Е

#### **Изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во ЦЕФТА страните без да се стекнат со преференцијален статус на потекло**

Изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена во согласност со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на изјавата.

#### **ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ**

#### **за стоки што биле подложени на обработка или преработка во ЦЕФТА страните без да се стекнат со преференцијален статус на потекло**

Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со приложениот документ, изјавувам дека:

1. Следниве материјали, кои не потекнуваат од ЦЕФТА страните се употребени во ЦЕФТА страните за производство на овие стоки:

| Опис на доставените стоки (1) | Опис на употребените материјали без потекло | Тарифен број на употребените материјали без потекло (2) | Вредност на употребените материјали без потекло (3) |
|-------------------------------|---|---|---|
|                               |   |   |   |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
| Вкупно |  |  |  |

2. Сите останати материјали, употребени во ЦЕФТА страните при производство на овие стоки, се со потекло од ЦЕФТА страните;

3. Следниве стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од ЦЕФТА страните во согласност со член 13 од Додатокот I на оваа Конвенција и се стекнале со следнава вкупно додадена вредност таму:

| Опис на доставените стоки | Вкупно додадена вредност стекната надвор од ЦЕФТА страните (4)   |
|---------------------------|--|
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |
|                           | (Место и датум)  |
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |
|                           | (Адреса и потпис на доставувачот; името на лицето кое ја потпишува изјавата треба да биде означенено со јасни букви) |

(1) Добавувачот мора јасно да ја наведе стоката, ако во фактурата, испратницата или други трговски документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока, која не содржи еднаков дел на материјали без потекло.

(2) Податоците предвидени за оваа колона се пополнуваат само доколку е тоа потребно

(3) Поимот "вредност на материјалите" значи царинска вредност во времето на увоз наупотребените материјали без потекло, или ако истата не е позната и не може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди платена за материјалите во ЦЕФТА страните. За секој вид на употребен материјал без потекло треба да се наведе точната вредност за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

(4) Под поимот "вкупно додадена вредност" се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од ЦЕФТА страните, вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени таму. Вкупно додадената вредност стекната надвор од ЦЕФТА страните мора точно да се наведе за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

## АНЕКС Ж

**Долгорочна изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или преработка во ЦЕФТА страните без да се стекнат со преференцијален статус на**

потекло

Долгорочната изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена во согласност со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на изјавата.

## ДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ

за стоки што биле подложени на обработка или преработка во ЦЕФТА страните без  
да се стекнат со преференцијален статус на потекло

Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со овој документ, кои редовно се испорачуваат на ..... (1) изјавувам дека:

1. Следниве материјали, кои не потекнуваат од ЦЕФТА страните се употребени во ЦЕФТА страните за производство на овие стоки:

| Опис на доставените стоки<br>(2) | Опис на употребените материјали без потекло | Тарифен број на употребените материјали без потекло (3) | Вредност на употребените материјали без потекло (4) |
|----------------------------------|---|---|---|
|                                  |   |   |   |
|                                  |   |   |   |
|                                  |   |   |   |
| Вкупно                           |   |   |   |

2. Сите останати материјали, употребени во ЦЕФТА страните при производство на овие стоки, се со потекло од ЦЕФТА страните;

3. Следните стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од ЦЕФТА страните во согласност со член 13 од Додатокот I на оваа Конвенција и се стекнале со следнива вкупно додадена вредност таму:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Опис на доставените стоки | Вкупно додадена вредност стекната надвор од ЦЕФТА страните (5) |
|                           |  |
|                           |  |

Оваа изјава е валидна за сите наредни пратки на овие стоки испратени

до ..... (6)

Јас се обврзувам веднаш да го информирам ..... (1) , доколку изјавата престане да важи.

.....  
(Место и датум)

.....  
.....  
.....  
(Адреса и потпис на доставувачот;  
името на лицето кое ја потпишува изјавата  
треба да биде означенено со јасни букви)

(1) Име и адреса на купувачот

(2) Добавувачот мора јасно да ја наведе стоката, ако во фактурата, испратницата или други трговски документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока, која не содржи еднаков дел на материјали без потекло.

Пример:

Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифниот број 8501, кои се употребуваат за изработка на машини за пређење од тарифен број 8450. Природата и вредноста на материјалите без потекло користени во производството на овие мотори се разликува од еден модел на друг. Во првата колона треба одвоено да се означат тие модели, а во останатите колони треба да се запишат соодветни ознаки, посебно за секој модел, така да производителот на машините за пређење може правилно да го утврди потеклото на своите производи во однос на употребените модели на електрични мотори.

(3) Податоците предвидени за оваа колона се пополнуваат само доколку е тоа потребно

Примери:

Правилото кое се употребува за облека од ех Глава 62 , дозволува употреба на предиво без потекло. Ако производителот на таа облека во Србија, употребува ткаенина увезена од Црна Гора која се добила со ткаење на предиво без потекло, се смета дека е доволно, за добавувачот од Црна Гора да го наведе во својата изјава само материјалот без потекло како "предиво ", без да е неопходно да ги наведува тарифниот број и вредноста на тоа предивото.

Производител, кој изработува железо од тарифниот број 7217, од прачки од железо без потекло, мора во втората колона да наведе "прачки од железо". Ако таа жица се користи за изработка на машина, за која правилото за потекло предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали без потекло, во третата колона е потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло.

(4) Поимот "вредност на материјалите " значи царинска вредност во времето на увоз на употребените материјали без потекло , или ако истата не е позната и не може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди платена за материјалите во ЦЕФТА страните.

За секој вид на употребен материјал без потекло треба да се наведе точната вредност за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

(5) Под поимот "вкупно додадена вредност " се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од ЦЕФТА страните, вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени таму. Вкупно додадената вредност стекната надвор од ЦЕФТА страните мора точно да се наведе за единица мерка на стоката наведена во првата колона.

(6) Вметни датуми.Периодот на важност на долгочината изјава од добавувач, не треба да надминува 12 месеци, во согласност со условите утврдени од страна на царинските органи на земјата каде што е направена долгочината изјава од добавувач.

### Член 3

Министерството за финансии-Царинска Управа, Министерството за надворешни работи и надворешна трговија и Министерството за економија и труд се определуваат како надлежни органи на државната управа што ќе се грижат за извршување на измените и дополнувањата на Конвенцијата од членот 1 од овој закон.

### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**  
кон Предлогот на закон за ратификација на измените и дополнувањата на  
Регионалната конвенција за Паневромедитерански префериенцијални  
правила за потекло

**A. Уставна основа за донесување на законот**

Уставната основа за донесување на законот што се предлага е содржана во член 68 став 1 алинеја б од Уставот на Република Северна Македонија според кој, Собранието на Република Северна Македонија со закон ги ратификува меѓународните договори на Република Северна Македонија.

**Б. Причини поради кои се предлага ратификацијата на меѓународниот договор**

На Заедничкиот Комитет на Регионалната конвенција за Паневромедитерански префериенцијални правила за потекло што се одржа во 7 декември 2023 година, се донесе Одлука бр.1/2023 година за измената на Регионалната конвенција за Пан-евро-медитерански префериенцијални правила за потекло. Пан-евро- медитеранскиот систем на кумулација на потекло е составен од мрежа на договори за слободна трговија. Тој предвидува мултилатерална рамка на идентични правила за потекло што овозможува дијагонална кумулација која се применува без да се нарушуваат принципите утврдени во релевантните договори. Во преамбулата на Конвенцијата е признаено дека правилата за потекло ќе треба да се изменат за подобро да одговорат на економската реалност.

Целта на одредбите кои се опфатени во Одлука бр.1/2023 година за измената на Регионалната конвенција за Пан-евро- медитерански префериенцијални правила за потекло е да се обезбеди нов сет на модернизирани и пофлексибилни правила за потекло. Земјите потписнички на оваа Регионална конвенција ќе ги применуваат овие правила во билатералната и мултилатералната трговија во согласност со член XXIV од Општиот договор за царини и трговија од 1994 година (ГАТТ).

Имајќи во предвид дека договорите за слободна трговија кои Република Северна Македонија ги применува со земјите членки на ЕУ, ЕФТА државите, ЦЕФТА страните, Украина, веќе постојат одредби во протоколите за потекло кон договорите за слободна трговија, со динамичен линк кој овозможува примена на измената на Регионалната конвенција за Пан-евро- медитерански префериенцијални правила за потекло. Од тој аспект, дополнителни измени на договорите за слободна трговија не се потребни со цел примена на усвоената Одлука бр. 1/2023. Во тек е усогласување на правилата за потекло во рамки на билатералниот договор за слободна трговија со Република Турција. Република Северна Македонија е потписничка на Регионалната конвенција за Пан-евро- медитерански префериенцијални правила за потекло на 15 јуни 2011 г. и истата е ратификувана ("Службен весник на Република Македонија" бр.66/2012) Официјална примена на Одлука бр.1/2023 на Заедничкиот комитет за измената на Регионалната конвенција за Пан-евро- медитерански префериенцијални правила за потекло е предвидено од 1 јануари 2025 година меѓу сите договорни страни на конвенцијата.

**В. Оцена за тоа дали меѓународниот договор бара донесување на нови или измена на важечките закони**

Измената и дополнувањето на Конвенцијата кои се предлагаат да се ратификуваат не бара донесување на нови или измена на важечките закони.

Г. Оцена за потребата од ангажирање финансиски средства од Буџетот на Република Северна Македонија за спроведување на меѓународниот договор

За спроведување на измените и дополнувањата на Конвенцијата не се потребни дополнителни средства од Буџетот на Република Северна Македонија.